



Epson AcuLaser CX17 Series

# Упатство за корисникот

---

---

NPD4430-00 MK

## Содржина

### Предговор

Авторско право и заштитени знаци. . . . .	11
Користење на овој прирачник. . . . .	12
Договорена терминологија. . . . .	12
Нелегални копии и отпечатоци. . . . .	13
Карактеристики на производот. . . . .	13
За Серијата Epson AcuLaser CX17. . . . .	13
Карактеристики. . . . .	14

### Поглавје 1 Спецификации

Функцијата на копирање. . . . .	17
Функцијата за печатење. . . . .	20
Функција на скенирање. . . . .	21
Функција на факсирање(Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	23
Функција на директно факсирање(Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	24

### Поглавје 2 Основна операција

Главни делови. . . . .	26
Преден изглед. . . . .	26
Заден изглед. . . . .	28
Автоматски поддавач на документи (ADF) (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	29
Операционен панел. . . . .	30
Поставување почетни поставки на операциониот панел. . . . .	32
Печатење на Panel Settings страница. . . . .	33
Операционен панел. . . . .	33
Printer Setting Utility. . . . .	33
Режим на заштеда на струја. . . . .	34
Излегување од режимот на заштеда на струја. . . . .	35

### Поглавје 3 **Софтвер за управување на печатачот**

---

Двигатели за печатење и скенирање. . . . .	36
EpsonNet Config (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	36
Создавање административна лозинка. . . . .	37
Printer Setting Utility (Само за Windows). . . . .	38
Status Monitor (Само за Windows). . . . .	38
Launcher (само за Windows). . . . .	39
Address Book Editor (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	41
Express Scan Manager. . . . .	41

### Поглавје 4 **Конекција на печатачот и Инсталација на софтвер**

---

Преглед на Поставување на Мрежа и Конфигурација (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) . . . . .	43
Поврзување на вашиот печатач. . . . .	44
Поврзување на печатачот на компјутер или мрежа. . . . .	45
Поставување на IP адресата (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	48
TCP/IP и IP адреси. . . . .	48
Автоматско поставување на IP адресата на печатачот. . . . .	48
Метод на динамично поставување на IP адресата на печатачот. . . . .	49
Доделување IP адреса (за IPv4 режим). . . . .	50
Верификување на IP поставките. . . . .	53
Печатење и проверување на страницата System Settings. . . . .	54
Инсталирање на двигателот на печатачот на компјутер кои работаат во Windows. . . . .	55
Поставување на печатачот и компјутерот пред употреба на функцијата за инсталација на мрежа (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	55
Поставување на USB конекција. . . . .	57
Поставување мрежна конекција (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	58
Конфигурирање на бежичните поставки (само Epson AcuLaser CX17WF). . . . .	60
Поставување на Споделено печатење (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	100
Инсталирање двигател за печатачот на компјутери коишто работаат во Mac OS X. . . . .	110
Конфигурирање на бежични поставки на операциониот панел (само Epson AcuLaser CX17WF). . . . .	110
Инсталирање на двигателите и софтверот. . . . .	116

### Поглавје 5 **Основи на печатење**

---

За медиумот за печатење. . . . .	122
----------------------------------	-----

Упатства за употреба на медиуми за печатење. . . . .	122
Упатства за Автоматски поддавач на документи (ADF) (само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF). . . . .	123
Медиуми за печатење што можат да го оштетат вашиот печатач. . . . .	124
Упатства за складирање на медиуми за печатење. . . . .	125
Поддржани медиуми за печатење. . . . .	126
Употребливи медиуми за печатење. . . . .	126
Поставување медиуми за печатење. . . . .	127
Капацитет. . . . .	128
Димензии на медиумите за печатење. . . . .	128
Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF). . . . .	128
Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI). . . . .	137
Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows). . . . .	142
Употреба на Додаток на фиоката за отпечатоци. . . . .	146
Поставување големини и видови хартија. . . . .	147
Поставување големини на хартија. . . . .	147
Поставување видови хартија. . . . .	148
Печатење. . . . .	148
Печатење од компјутерот. . . . .	148
Откажување задача за печатење. . . . .	149
Директно печатење користејќи USB уред за зачувување. . . . .	151
Избирање опции за печатење. . . . .	151
Печатење прилагодена големина хартија. . . . .	156
Проверување на статусот на задачата за печатење. . . . .	159
Печатење на страница со извештај . . . . .	160
Поставки на печатачот. . . . .	162
Печатење со Веб услуги на уреди (WSD) (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	165
Додавање улоги на услугите за печатење. . . . .	165
Поставување на печатач. . . . .	166

## Поглавје 6 **Копирање**

Поставување хартија за копирање. . . . .	168
Подготвување на документ. . . . .	168
Правење копии преку стаклото за документи. . . . .	169
Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	171
Поставување опции за копирање. . . . .	172
Број на копии. . . . .	172



Боја. . . . .	173
Collated. . . . .	174
Reduce/Enlarge. . . . .	175
Document Size. . . . .	177
Document Type. . . . .	178
Lighten/Darken. . . . .	179
Sharpness. . . . .	180
Auto Exposure. . . . .	181
Color Balance R. . . . .	182
Color Balance G. . . . .	182
Color Balance B. . . . .	183
Gray Balance. . . . .	183
N-Up. . . . .	183
Margin Top/Bottom. . . . .	185
Margin Left/Right. . . . .	186
Margin Middle. . . . .	187
Менување на зададените поставки. . . . .	188

## Поглавје 7 **Скенирање**

---

Преглед на скенирање. . . . .	190
Скенирање во компјутер поврзан преку USB. . . . .	190
Скенирање преку операциониот панел. . . . .	190
Скенирање користејќи го TWAIN двигателот. . . . .	192
Скенирање користејќи WIA двигател. . . . .	194
Користејќи скенер на мрежата (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	196
Преглед. . . . .	196
Потврдување на име и лозинка за логирање. . . . .	198
Назначување на дестинација за складирање на документот. . . . .	200
Конфигурирање на поставки на печатачот. . . . .	214
Испраќање на скенираната датотека преку мрежата. . . . .	221
Скенирање во USB уред за зачувување. . . . .	222
Испраќање е-пошта со скенираната слика (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	223
Поставување факс/е-пошта Address Book. . . . .	223
Испраќање е-пошта со скенираната датотека. . . . .	225
Прилагодување на опциите за скенирање. . . . .	226
Прилагодување на зададените поставки за скенирање. . . . .	226
Променување на поставките на скенирање за индивидуална задача. . . . .	229

## Поглавје 8 Факсирање (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Поврзување на телефонска линија. . . . .	231
Конфигурирање на почетните поставки на факсот. . . . .	232
Поставување на вашиот регион. . . . .	232
Поставување на Идентификацијата на печатачот. . . . .	233
Поставување време и датум. . . . .	234
Менување на режимот на часовникот. . . . .	234
Испраќање факс. . . . .	235
Поставување на оригинален документ во ADF. . . . .	235
Поставување на оригинален документ на стаклото за документи. . . . .	236
Resolution. . . . .	237
Document Type. . . . .	238
Lighten/Darken. . . . .	238
Вметнувајќи пауза. . . . .	239
Испраќање факс автоматски. . . . .	239
Испраќање факс рачно. . . . .	241
Потврдување трансмисији . . . . .	241
Автоматско повторно бирање. . . . .	242
Испраќање задоцнет факс. . . . .	242
Испраќање факс преку двигател (Директен факс). . . . .	243
За Windows. . . . .	244
За Mac OS X. . . . .	246
Примање факс. . . . .	248
За режимите на примање. . . . .	248
Поставување хартија за примање факсови . . . . .	249
Примање факс автоматски во FAX Mode. . . . .	249
Примање факс рачно во TEL Mode . . . . .	250
Примање факс автоматски во TEL/FAX Mode или Ans/FAX Mode. . . . .	250
Примање на факс рачно користејќи надворешен телефон. . . . .	250
Примање факсови користејќи го DRPD режимот. . . . .	251
Примање факсови во меморија. . . . .	252
Polling Receive. . . . .	252
Автоматско бирање. . . . .	253
Брзо бирање. . . . .	253
Зачувување на број за брзо бирање. . . . .	253
Испраќање факс користејќи брзо бирање. . . . .	254
Групно бирање. . . . .	255
Поставување на групно бирање. . . . .	255
Уредување на групното бирање. . . . .	256

Испраќање факс користејќи групно бирање (Трансмисии до повеќе адреси).	257
Отпечатување на Address Book List.	258
Други начини на факсирање.	258
Користејќи режим на безбедно примање.	258
Користење на телефонската секретарка.	260
Користејќи компјутерски модем.	261
Поставување звуци.	261
Јачина на звучникот.	261
Јачина на свонењето.	262
Назначување на поставките за факсирање.	262
Изменување на опциите на поставките за факсирање.	262
Достапни опции за поставката за скенирање.	263
Изменување на опциите на поставката.	266
Печатење извештај.	267

## ***Поглавје 9 Употреба на менијата на операциониот панел и тастатура***

---

Разбирање на менијата на печатачот.	269
Report / List.	269
Billing Meters.	270
Admin Menu.	271
Defaults Settings.	299
Tray Settings.	311
Panel Language.	313
Функција Panel Lock.	314
Овозможување на Panel Lock.	314
Оневозможување на Panel Lock.	315
Ограничување пристап до операциите на печатачот.	316
Поставување на времето за режимот на заштеда на струја.	317
Враќање на фабрички зададени вредности.	317
Користење на нумеричката тастатура.	318
Внесување знаци (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	318
Менување броеви и имиња.	319

## ***Поглавје 10 Наоѓање и решавање проблеми***

---

Расчистување заглавена хартија.	320
Избегнување заглавувања.	320

Идентификување на локацијата на заглавена хартија. . . . .	321
Извлекување на заглавена хартија од ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	323
Расчистување на заглавена хартија од предницата на печатачот. . . . .	327
Расчистување на заглавена хартија од задниот дел на печатачот. . . . .	328
Расчистување на заглавена хартија од средната фиока за отпечатоци. . . . .	330
Проблеми на заглавување. . . . .	334
Основни проблеми на печатачот. . . . .	335
Проблеми со прикажување. . . . .	335
Проблеми во печатење. . . . .	336
Проблеми во квалитетот на печатење. . . . .	338
Отпечатокот е многу светол. . . . .	338
Тонерот се размачкува или отпечатокот се брише/Дамки на задната страна. . . . .	340
Произволни дамки/Замаглени слики. . . . .	341
Целиот отпечаток е празен. . . . .	341
Се појавуваат црти на отпечатокот. . . . .	342
Јасно обоени точки. . . . .	342
Вертикални празнини. . . . .	342
Шаренило. . . . .	343
Фантом печатење. . . . .	343
Магла. . . . .	345
Bead-Carry-Out (BCO). . . . .	345
Обележје на сврдел. . . . .	346
Изгужвана/исфлекана хартија. . . . .	347
Горниот раб е погрешен. . . . .	348
Регистрацијата на боите не е порамната. . . . .	348
Испакната/Нерамна хартија. . . . .	350
Проблем при копирање. . . . .	350
Проблеми во квалитетот на копирање. . . . .	351
Прилагодување на регистрација на боите. . . . .	352
Извршување Auto Correct. . . . .	352
Печатење на табелата за регитрација на боите. . . . .	353
Утврдување вредности. . . . .	354
Внесување вредности. . . . .	354
Проблеми со факсирање (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF). . . . .	356
Проблеми со скенирање. . . . .	358
Проблеми си двигателот за скенирање/програмата за печатачот. . . . .	361
Други проблеми. . . . .	362
Разбирање на пораките на печатачот. . . . .	362
Контактирање на сервис служба. . . . .	374
Добивање помош. . . . .	374

Пораки на LCD панелот. . . . .	375
Status Monitor Предупредувања. . . . .	375
Non-Genuine Mode. . . . .	375
Операционен панел. . . . .	376
Printer Setting Utility. . . . .	376

## Поглавје 11 **Одржување**

---

Чистење на печатачот. . . . .	378
Чистење на скенерот. . . . .	378
Чистење на ADF ролерот за поддавање (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17W). . . . .	380
Чистење на внатрешноста на печатачот. . . . .	381
Чистење на сензорот за густината на бојата на тонерот (CTD). . . . .	385
Заменување на касетите со тонер. . . . .	386
Преглед. . . . .	387
Вадење на касетите со тонер. . . . .	388
Инсталирање на касета со тонер. . . . .	390
Порачување набавки. . . . .	392
Потрошен материјал. . . . .	392
Кога да нарачате касети со тонер. . . . .	392
Складирање на потрошен материјал. . . . .	393
Управување со печатачот. . . . .	393
Проверување или управување на печатачот со EpsonNet Config (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17W Only). . . . .	393
Проверување на статус со Status Monitor (само Windows). . . . .	394
Проверување на статусот на печатачот преку електронска пошта (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17W). . . . .	395
Заштеда на набавки. . . . .	396
Проверување на бројот на страници. . . . .	397
Поместување на печатачот. . . . .	398

## Додаток А **Каде да добиете помош**

---

Контактирање на поддршката на Epson. . . . .	402
Пред да контактирате со Epson. . . . .	402
Помош за корисници во Европа. . . . .	402
Помош за корисници во Тајван. . . . .	402
Помош за корисници во Сингапур. . . . .	404

Помош за корисници во Тајланд. . . . .	404
Помош за корисници во Виетнам. . . . .	405
Помош за корисници во Индонезија. . . . .	405
Помош за корисници во Хонг Конг. . . . .	407
Помош за корисници во Малезија. . . . .	407
Помош за корисници во Индија. . . . .	408
Помош за корисници во Филипини. . . . .	409

## **Индекс**

---

---

## Предговор

---

### **Авторско право и заштитени знаци**

Ниеден дел на ова издание не смее да се репродуцира, да се зачувува во систем за обновување или да се пренесува во која било форма или со помош на кои било механички средства или средства за фотокопирање, запишување, или на кој било друг начин без претходно писмено одобрување од Корпорацијата Seiko Epson. Не се презема одговорност за патентот во однос на употребата на информациите што се содржани тука.

Ниту, се презема каква било одговорност за штетите што ќе резултираат од употребата на информациите што се содржани тука. Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и партнерите нема да бидат одговорни за какви било штети или проблеми кои настанале од употреба на кои било опции или потрошни делови кои не се посочени како Оригинални производи на Epson или Одобрени производи на Epson од страна на корпорацијата Seiko Epson.

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, Macintosh®, и Mac OS® се заштитни знаци на Apple Inc. во Соединетите Држави и/или во други земји.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, и Windows Server® се заштитни знаци на Microsoft Corporation во Соединетите Држави и/или во други земји.

EPSON е регистриран заштитен знак и EPSON AcuLaser заштитен знак на Корпорацијата Seiko Epson.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се заштитни знаци на нивните сопственици. Epson не се повикува на кои било и на сите права во тие знаци.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Користење на овој прирачник

### Договорена терминологија

1. Во овој прирачник, персоналните компјутери и работни единици заеднички се викаат „компјутери“.
2. Следниве термини се употребуваат низ целиот прирачник:

**Важно:**

*Важна информација што мора да се прочита и следи.*

**Забелешка:**

*Дополнителни информации кои заслужуваат внимание.*

**Исто така погледнете:**


*Препораки во склоп на прирачникот.*

3. Поставеноста на документите или хартијата во прирачникот е опишана на следниов начин:


☐, ☐, Поддавање со Долг Раб (Long Edge Feed) (LEF): Поддавање на документот или хартијата во машината со долгиот раб како што е прикажано подолу на илустрацијата.

☐, ☐, Поддавање со Краток Раб (Short Edge Feed) (SEF): Поддавање на документот или хартијата во машината со краткиот раб како што е прикажано подолу на илустрацијата.

LEF Ориентација



SEF Ориентација



\* Повец на поддавање хартија



4. Сликите и илустрациите користени во овој прирачник се разликуваат во зависност од моделот на вашиот печатач. Некои од елементите на сликите може да не се прикажани или достапни во зависност од моделот на вашиот печатач
5. Некои функции не се достапни на одредени модели.

---

## **Нелегални копии и отпечатоци**

Копирањето или печатењето на одредени документи може да е нелегално во вашата земја. За оние кои се виновни можат да се воведат парични или затворски казни. Следните елементи се примери на елементи за кои што може да биде незаконски да се копираат или печатат во вашата земја.

- Валута
- Банкноти и чекови
- Банковни и владини обврзници и хартии од вредност
- Пасоши и идентификациони картки
- Материјали со авторско право или заштитни знаци без дозвола на сопственикот
- Поштенски марки и други преговарачки инструменти

Овој список не е вклучителен и никаква одговорност не се наметнува поради неговата целосност или точност. Доколку постои сомнение, консултирајте се со вашиот адвокат.

---

## **Карактеристики на производот**

### **За Серијата Epson AcuLaser CX17**

Серијата Epson AcuLaser CX17 се содржи од следните три производи:


Epson AcuLaser CX17NF	Достапни се функциите печатење, копирање, скенирање и факсирање. Компатибилен со мрежни и USB конекции.
-----------------------	--

Epson AcuLaser CX17WF	Достапни се функциите печатење, копирање, скенирање и факсирање. Копматибилен со мрежни конекции, вклучувајќи бежични комуникации и USB конекции.
Epson AcuLaser CX17	Достапни се функциите печатење, копирање, скенирање. Компатибилен со USB конекција.

## Карактеристики

Овој дел ги опишува карактеристиките на производот и ја означува нивната поврзаност.


### Рачно дуплекс печатење



Дуплекс печатење се однесува на рачно печатење на две или повеќе страници на предната и задната страна на еден лист хартија. Оваа карактеристика ви овозможува намалување на потрошувачката на хартија.


Погледнете „Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows)“ на страница 142 за повеќе информации.

### N-Up (2-во-1 копија)




N-Up копија ви овозможува да печатете неколку страници на еден лист хартија. Оваа карактеристика ви овозможува намалување на потрошувачката на хартија.

Погледнете „N-Up“ на страница 183 за повеќе информации.

**Скенирање во USB направа за зачувување**

Не ви е потребен компјутер за да ја поврзете вашата USB направа за зачувување за да ги зачувате скенираните податоци. Вметнете ја USB направата за зачувување во портата на печатачот и зачувајте ги скенираните податоци директно во USB направата за зачувување.


Погледнете „Скенирање во USB уред за зачувување“ на страница 222 за повеќе информации.

**Приоритетен вметнувач на хартија (PSI)**

Медиумот за печатење поставен во PSI има приоритет над оној поставен во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF). Употребата на PSI ви овозможува повластена употреба на други видови или големина на медиуми за печатење во однос на медиумот за печатење поставен во MPF.

Погледнете „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137 за повеќе информации.

## Печатење преку Бежична поврзаност (Бежично печатење) (Само Epson AcuLaser CX17WF)



Бежичната LAN карактеристика на вашиот печатач ви овозможува да го инсталирате на било која локација, и овозможува печатење без жична поврзаност со вашиот компјутер.

Функцијата за Бежичен LAN е недостапна во зависност од регионот каде што купивте.

Погледнете „Конфигурирање на бежичните поставки (само Epson AcuLaser CX17WF)“ на страница 60 за повеќе информации.




## Поглавје 1

### Спецификации

#### Функцијата на копирање

Ставки	Опис
Вид	Конзола
Меморија	128 MB
HDD	—
Можности на боја	Потполна боја
Резолуција на скенирање	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Стакло за документи: 600 × 600 dpi Автоматски поддавач на документи: 600 × 300 dpi <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Стакло за документи: 600 × 600 dpi
Резолуција на печатење	Излезна резолуција: 1200 × 2400 dpi Резолуција на обработка на податоци: 600 × 600 dpi
Полутонски бои/бои што можат да се печатат	256-бојно степенување за секоја боја (16.700.000 бои)
Оригинална големина на хартија	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Стакло за документи: Максималната големина е 215,9 × 297 мм и за листови и за книги. Автоматски поддавач на документи: Максимална големина е 215,9 × 355,6 мм. <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Стакло за документи: Максималната големина е 215,9 × 297 мм и за листови и за книги.
Излезна големина на хартија	Механизам за дотур со повеќекратна употреба/Приоритетен вметнувач на листови: Максимум: Правно Минимум: 76,2 × 127 мм (3 × 5 инчи) Ширина на губитокот на слика: Горен раб, 4 мм или помалку; долен раб, 4 мм или помалку; лев или десен раб, 4 или помалку

Ставки	Опис
Излезна тежина на хартија	<p>Механизам за дотур со повеќекратна употреба/Приоритетен вметнувач на листови:</p> <p>60 – 163 gsm</p> <p><b>Важно:</b> Користете хартија препорачана од Epson. Копирањето може да не биде изведено правилно во зависност на условите.</p>
Намалување/Зголемување	<p>Големина-за-големина: 1:1 ± 1,3%</p> <p>% на предодредена големина: 1:0,500, 1:0,707, 1:0,816, 1:1,225, 1:1,414, 1:2,000</p> <p>Вариабилен %: 1:0,25 – 1:4,00 (1% зголемувања)</p>
Брзина на континуирано копирање	<p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF:</p> <p>Стакло за документ:</p> <p>Еднобоен:</p> <p>A4: 15 листови/минута</p> <p>Боја:</p> <p>A4: 12 листови/минута</p> <p>Автоматски поддавач на документи:</p> <p>Еднобоен:</p> <p>A4: 10 листови/минута</p> <p>Боја:</p> <p>A4: 2 листови/минута</p> <p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17:</p> <p>Стакло за документ:</p> <p>Еднобоен:</p> <p>A4: 15 листови/минута</p> <p>Боја:</p> <p>A4: 12 листови/минута</p> <p><b>Важно:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Брзината може да се намали како резултат на подесување на квалитетот на сликата.</p> <p><input type="checkbox"/> Изведбата може да се намали во зависност од видот на хартија или фиоката за хартија.</p>

Ставки	Опис
Капацитет на фиоката за хартија	<p>Стандарден: 150 листови (Механизам за дотур со повеќекратна употреба) + 10 листови (Приоритетен вметнувач на хартија)</p> <p>Максимален капацитет на хартија: 160 листови (стандардни)</p>
Континуирано копирање	<p>99 слики</p> <p><b>Забелешка:</b> Машината може привремено да паузира за да изврши стабилизација на сликата.</p>
Капацитет на излезната фиока	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Средна излезна фиока: Приближно 100 листови (A4 ) Излезна фиока за документи: Приближно 15 листови (A4 )</li> <li>❑ Epson AcuLaser CX17: Средна излезна фиока: Приближно 100 листови (A4 )</li> </ul>
Електрично напојување	AC 220 – 240 V ± 10%/110 – 127 V ± 10%, 5/7 A за двете 50/60 Hz ± 3 Hz
Потрошувачка на електрична струја	<p>Максимална потрошувачка на електрична струја: 950 W</p> <p>Режим на намалена употреба на струја: 16 W или помалку</p> <p>Режим на мирување: 7 W или помалку</p> <p>Режим на подготвеност: 65 W или помалку</p>
Димензии	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Ширина 410 × Длабочина 389* × Висина 337,5 мм</li> <li>❑ Epson AcuLaser CX17: Ширина 410 × Длабочина 389* × Висина 318 мм</li> </ul> <p>* Кога предниот капак е затворен.</p>

Ставки	Опис
Тежина на машината	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: 15,0 кг <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: 14,0 кг <b>Важно:</b> <input type="checkbox"/> Тежината на хартијата не е вклучена. <input type="checkbox"/> Тежината на касетата со тонер е вклучена.
Побарувања за место	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Ширина 879 × Длабочина 936,5* мм <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Ширина 848 × Длабочина 936,5* мм * Кога предниот капак и заниот капак се отворени.

## Функцијата за печатење


Ставки	Опис
Вид	Вградени
Брзина на континуирано печатење	Исто како и функцијата за копирање
Резолуција на печатење	Излезна резолуција: 1200 × 2400 dpi Резолуција на обработка на податоци: 600 × 600 dpi
PDL	— (Базирано на компјутерот-домаќин)
Протокол (Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	<input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF: Ethernet (стандарден): TCP/IP (Ipd, Port9100, WSD) <input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17WF: Ethernet (стандарден): TCP/IP (Ipd, Port9100, WSD) IEEE802.11b/g (стандарден) <b>Забелешка:</b> <input type="checkbox"/> WSD значи веб услуги на направи. <input type="checkbox"/> WSD е достапен само на Windows Vista® или Windows® 7.



Ставки	Опис
Оперативен систем	<p>Стандарден: GDI двигател</p> <p>Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6</p> <p><b>Важно:</b> За информации за најновиот поддржан ОС, контактирајте го нашиот Центар за Поддршка на клиенти.</p>
Поврзаност	<p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF: Стандардна: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 1.1/2.0*</p> <p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17WF: Стандардна: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 1.1/2.0*, IEEE802.11b/g</p> <p><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Стандардна: USB 1.1/2.0*</p> <p>* USB 2.0 е поддржана од следново: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows® 7 x64, и Mac OS® X 10.4/10.5/10.6.</p>

## Функција на скенирање

Ставки	Опис
Вид	Скенер во боја
Оригинална големина на хартија	Исто како и функцијата за копирање
Резолуција на скенирање	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi
Скенирање во полутон	Еднобоен : 8 bit Боја : 24 bit

Ставки	Опис
Брзина на скенирање (Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Еднобоен: 8 листови/минута Во боја: 2,6 листови/минута (За ИТУ-Т No.1 Табела А4  200 dpi) <b>Важно:</b> Брзината на скенирање варира во зависност од документите.
Поврзаност	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17NF: Стандардна: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 1.1/2.0*</li> <li><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17WF: Стандардна: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 1.1/2.0*, IEEE802.11b/g</li> <li><input type="checkbox"/> Epson AcuLaser CX17: Стандардна: USB 1.1/2.0*</li> </ul> <p>* USB 2.0 е поддржана од следново:            Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008,            Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista®            x64, Windows Server® 2008 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows® 7            x64, и Mac OS® X 10.4/10.5/10.6.</p>
Скенирање во компјутерот	Протокол (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF): TCP/IP (SMB, FTP) Оперативен систем: Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows XP x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6 <b>Важно:</b> За информации за најновиот поддржан ОС, погледнете ја веб страната на Epson. Формат на датотека TIFF JPEG PDF (v 1.3)

Ставки	Опис
Скенирање во USB меморија	Формат на датотека TIFF, JPEG, PDF
Скенирање во електронска пошта (Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Протокол: TCP/IP (SMTP, POP3) Формат на датотека Еднобојна бинарна: TIFF, PDF Нијанси на сиво/полна боја: TIFF, JPEG, PDF

### Функција на факсирање(Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Ставки	Опис
Големина на документот што се праќа	Стакло за документ: Максимална: А4/Писмо Автоматски поддавач на документи: Максимум: Правно
Големина на хартија за снимање	Максимум: Правно Минимална: А4/Писмо
Време на пренесување	3 секунди <b>Важно:</b> Кога се пренесува документ од А4 големина со 700-ознаки со стандарден квалитет (8 x 3,85 линии/мм) и режим на голема брзина (28,8 kbps или повеќе: JBIG). Ова е само брзина на пренос за информации на слика и не го вклучува времето на контролирање за комуникацијата. Забележете дека вистинското време за пренос зависи од содржината на документите, машината што ја користат корисниците приматели и статусот на линијата на комуникација.
Режим на пренос	ITU-T Super G3/G3 ECM/G3

Ставки	Опис
Резолуција на скенирање	Standard: 203 × 98 dpi (8 × 3,85 точки/мм) Fine: 203 × 196 dpi (8 × 7,7 точки/мм) Super Fine: 203 × 392 dpi (8 × 15,4 точки/мм) Ultra Fine: 406 × 392 dpi (16 × 15,4 точки/мм)
Метод на кодирање	MH, MR, MMR, JBIG
Брзина на пренос	G3: 33,6/31,2/28,8/26,4/24,0/21,6/19,2/16,8/14,4/12,0/9,6/7,2/4,8/2,4kbps
Број на факс линии	PSTN, PBX. Изнајмена линија (3,4KHz/2-жична) RJ-11, 1 линија

## **Функција на директно факсирање(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)**

Ставки	Опис
Големина на документ	A4, писмо, фолио, правно
Брзина на пренос	Исто како и функцијата за факсирање
Резолуција на пренесување	Standard: 203 × 98 dpi (8 × 3,85 точки/мм) High Quality: 203 × 196 dpi (8 × 7,7 точки/мм) Superfine: 203 × 392 dpi (8 × 15,4 точки/мм) Super-High Image Quality: 406 × 392 dpi (16 × 15,4 точки/мм)
Применливи линии	Исто како и функцијата за факсирање

Ставки	Опис
Оперативен систем	<p>Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6</p> <p><b>Важно:</b> За информации за најновиот поддржан ОС, погледнете ја веб страната на Epson.</p>

## Поглавје 2


### Основна операција

#### Главни делови

Овој дел нуди преглед на вашиот печатач.


#### Преден изглед

Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF



1	Додаток на фиоката за отпечатоци	2	Средна фиока за отпечатоци
3	Операционен панел	4	Автоматски поддавач на документи (ADF)
5	Фиока за поддавање документи	6	Излезна фиока за документи
7	Капак за пристап до тонерот	8	Шипка за чистење на главата за печатење
9	Прекинувач за напојување	10	Преден капак
11	Водилки за ширина на хартијата	12	Рамка за лизгање
13	Водилка за должина	14	Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF)
15	Предна USB порта	16	Приоритетен вметнувач на хартија (PSI)


## Epson AcuLaser CX17



1	Додаток на фиоката за отпечатоци	2	Средна фиока за отпечатоци
3	Операционен панел	4	Капак за документи
5	Капак за пристап до тонерот	6	Стакло за документи
7	Шипка за чистење на главата за печатење	8	Прекинувач за напојување
9	Преден капак	10	Водилки за ширина на хартијата
11	Рамка за лизгање	12	Водилка за должина
13	Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF)	14	Предна USB порта
15	Приоритетен вметнувач на хартија (PSI)		


## Заден изглед

### Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF



1	ADF капак	2	Ethernet порта
3	USB порта	4	Сиден телефонски приклучок
5	Телефонски приклучок	6	Рачка за задниот капак
7	Конектор за напојување	8	Заден капак
9	Пренесувачки ваљак	10	Жлеб за хартија
11	Ваљак за поддавање хартија	12	Барабан за пренос
13	Лостови		


### Epson AcuLaser CX17





1	USB порта	2	Рачка за задниот капак
3	Конектор за напојување	4	Заден капак
5	Пренесувачки ваљак	6	Жлеб за хартија
7	Ваљак за поддавање хартија	8	Барабан за пренос
9	Лостови		


### **Автоматски поддавач на документи (ADF) (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**







1	ADF капак
2	Водиклки за документи
3	ADF стакло
4	Стакло за документи
5	Фиока за поддавање документи
6	Капак за документи





## Операционен панел

Операциониот панел има течно-кристален екран (LCD) со 4 линии по 28 ознаки, светлечки диоди (LED), контролни копчиња, копчиња со еден допир, и нумеричка тастатура што ви овозможуваат да го контролирате печатачот. (Копчињата со еден допир се достапни само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)




\* Ова копче/LED е достапно само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

1*	Копчиња со еден допир	Го повикува зачуваниот број на факс регистриран во Address Book. Првите осум факс броеви во Address Book се препишани на копчињата по редови, почнувајќи од горниот агол.
2	 ( <b>Copy</b> ) копче/LED	Се движи кон горното ниво на менито Copy.
3	 ( <b>Scan</b> ) копче/LED	Се движи кон горното ниво на менито Scan.
4	 копчиња	Го движи покажувачот или потенцирачот нагоре или надолу.
5	 копчиња	Го движи покажувачот или потенцирачот лево или десно.
6*	<b>Job Status</b> копче/LED	Се движи кон горното ниво на менито Job Status.
7	<b>System</b> копче/LED	Се движи кон горното ниво на менито System.
8	Нумеричка тастатура	Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF <input type="checkbox"/> Внесува знаци и броеви. Epson AcuLaser CX17 <input type="checkbox"/> Внесува броеви.
9*	<b>Redial/Pause</b> копче	<input type="checkbox"/> Повторно бира телефонски број. <input type="checkbox"/> Вметнува пауза за време на бирање.

10 *	<b>Speed Dial</b> копче	Повикува зачуван телефонски број.
11	 <b>(Clear All)</b> копче	Ги обновува тековните поставки, и се враќа на горното ниво од секое мени за сервисирање.
12	 <b>(Energy Saver)</b> копче/LED	Се вклучува кога се наоѓа во режимот Sleep. Притиснете го ова копче за да излезете од режимот Sleep.
13	 <b>(Stop)</b> копче	Ја откажува тековната задача што се обработува или е во очекување.
14	 <b>(Start)</b> копче	Започнува задача.
15	<b>Error</b> LED	Се вклучува кога кај печатачот има грешка.
16	<b>Data</b> LED	Се вклучува за дојдовни, појдовни и задачи во очекување.
17 *	<b>C (Clear (Бриши))</b> копче	Бриши знаци и броеви.
18	# копче (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)	Внесува знаци „(празно место) & ()“.
	<b>C (Clear (Бриши))</b> копче (Само Epson AcuLaser CX17)	Бриши броеви.
19 *	<b>Address Book</b> копче	Притискајќи го ова копче на менито Fax, се движи на горното ниво на менито Address Book.
20	 копче	Ги потврдува внесените вредности.
21	 <b>(Back)</b> копче	Се враќа на претходниот екран.
22	LCD панел	Прикажува различни поставки, инструкции и пораки за грешки.
23	 <b>(Print)</b> копче/LED	Се движи кон горното ниво на менито Print.
24 *	 <b>(Fax)</b> копче/LED	Се движи кон горното ниво на менито Fax.
25	Копче <b>Color Mode (Режим на бои)</b>	Го менува режимот за бои.
26	<b>Црно-бел/Во боја</b> LED	Се вклучува за да означи кој режим на бои е селектиран.

\* Ова копче/LED е достапно само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

#### **Забелешка:**

- Преминувањето на друго мени или враќање на претходниот екран го откажува тековниот запис или поставка. Задолжително притиснете го копчето  за да го зачувате тековниот запис или поставка.

- ❑ За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, погледнете го „Користење на нумеричката тастатура“ на страница 318 за детали за тоа како да ја користете нумеричката тастатура за да внесете алфанумерички знаци.

## Поставување почетни поставки на операциониот панел








Кога првпат го вклучувате печатачот потребно е да го поставите јазикот за печатачот, датумот и времето на часовникот. (Датумот и времето на часовникот се достапни само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)


Кога го вклучете печатачот, на LCD панелот се појавува волшебник. Следете ја постапката подолу за да ги поставите почетните поставки.

### **Забелешка:**



Доколку не почнете со конфигурирање на почетните поставки, Select Function се појавува на LCD панелот после три минути. После тоа, доколку е потребно, можете да го поставите следново почетно поставување започнувајќи го Power On Wizard на операциониот панел. За повеќе информации за операциониот панел, погледнете „Разбирање на менијата на печатачот“ на страница 269.

### За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF


1. Изберете го јазикот што сакате да го користете на операциониот панел, а потоа притиснете го копчето .
2. Притиснете го копчето  за да почнете со поставување на регионот.
3. Изберете го вашиот регион, а потоа притиснете го копчето .
4. Изберете ја соодветната временска зона, и потоа кликнете го копчето .
5. Означете го сегашниот датум, и потоа кликнете го копчето .
6. Означете го сегашниото време, и потоа кликнете го копчето .
7. Притиснете го копчето  за поставување на факсот.

Доколку сакате да го прескокнете поставувањето на факсот, притиснете го копчето  (**Start**).

8. Внесете го вашиот број на факс, и потоа кликнете го копчето .

9. Внесете име, и потоа кликнете го копчето .
10. Притиснете го копчето  за да ги завршете почетните поставки на операциониот панел.

### За Epson AcuLaser CX17

1. Изберете го јазикот што сакате да го користете на операциониот панел, а потоа притиснете го копчето .

---



## Печатење на *Panel Settings* страница

Страницата *Panel Settings* ги прикажува тековните поставки за менијата на операциониот панел.

### Операционен панел

**Забелешка:**

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Report / List`, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете `Panel Settings`, и потоа кликнете го копчето .

Страницата *Panel Settings* се отпечатува.

### Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP како пример.

**Забелешка:**

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

1. Кликнете **start (почни)** — **All Programs (Сите програми)** — **EPSON** — вашиот печатач — **Printer Setting Utility**.

**Забелешка:**

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Settings Report**.
3. Изберете **Reports** од листата на левата страна од страницата.


Се прикажува страницата **Reports**.

4. Кликнете го копчето **Panel Settings**.

Страницата Panel Settings се отпечатува.

---

## **Режим на заштеда на струја**


Печатачот има функција за зачувување на струјата што ја намалува потрошувачката на струјата за време на период на неактивност. Оваа карактеристика работи во два режими: режим на Намалена употреба на струја и Sleep режим. Како што е испратен, печатачот преминува во режим на Намалена употреба на струја пет минути откако ќе заврши последната задача. Потоа печатачот преминува во Sleep режим после дополнителни шест минути од неактивност. Кога печатачот е во режим на Намалена употреба на струја, LCD сијаличката се исклучува. Во режимот Sleep, се вклучува копчето  (**Energy Saver**). LCD панелот се испразнува и не прикажува ништо.

Фабричките поставки од пет минути (режим на Намалена употреба на струја) и шест минути (Sleep режим) се променливи во распон од 5 до 30 минути (режим на Намалена употреба на струја) и од 1 до 6 минути (Sleep режим). Печатачот се враќа во состојба на поготвен-за-печатење после околу 25 секунди после повторно реактивирање.



**Исто така погледнете:**

„Поставување на времето за режимот на заштеда на струја“ на страница 317

## **Излегување од режимот на заштеда на струја**

Печатачот автоматски излегува од режимот на заштеда на струја кога ќе прими задача од компјутерот. За да излезете од режимот на Намалена употреба на струја рачно, притиснете го било кое копче на операциониот панел. За да излезете од Sleep режимот, притиснете го копчето  (**Energy Saver**).

### **Забелешка:**

Кога печатачот се наоѓа во Sleep режим, ниту една од сијаличките на операциониот панел не функционира, освен копчето  (**Energy Saver**). За да ги користите копчињата на операциониот панел, притиснете го копчето  (**Energy Saver**) за да излезете од режимот на заштеда на струја.

### **Исто така погледнете:**

„Поставување на времето за режимот на заштеда на струја“ на страница 317

## Поглавје 3

### Софтвер за управување на печатачот

#### Двигатели за печатење и скенирање

За да имате пристап до сите функции на вашиот печатач, инсталирајте ги двигателите за печатење и скенирање од *Софтверскиот диск*.

- Двигателот на печатачот му овозможува на вашиот компјутер да комуницира со печатачот и да овозможи пристап до неговите функции.
- Двигателот за скенирање ви овозможува да скенирате слики директно во вашиот компјутер и да ги ставите скенираните слики директно во програма преку USB или мрежа. (Мрежната функција е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Двигателот за скенирање е инсталиран со двигателот за печатење. Достапен е за Microsoft® Windows® и Mac OS® X.

**Исто така погледнете:**

- „Инсталирање на двигателот на печатачот на компјутер кои работат во Windows“ на страница 55
- „Инсталирање двигател за печатачот на компјутери коишто работат во Mac OS X“ на страница 110

#### EpsonNet Config (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Овој дел нуди информации за EpsonNet Config.

EpsonNet Config е сервис за веб страница базирана на хипер-текст трансферен протокол (HTTP) до кој се пристапува преку вашиот прелистувач.

Користејќи го EpsonNet Config можете да го потврдите статусот на печатачот, и лесно да ги измените опциите за конфигурација на печатачот. Секој што се наоѓа на вашата мрежа може да пристапи до печатачот користејќи го EpsonNet Config. Во административен режим можете да ја променете конфигурацијата на печатачот, да ги поставите директориумите на факсот, и да управувате со поставките на вашиот печатач без да го напуштете компјутерот.



**Забелешка:**

- ❑ Корисниците коишто не добиле лозинки од администраторот сеуште можат да ги разгледуваат конфигурационите поставки во кориснички режим. Тие нема да се во можност да зачуваат или да поднесуваат промени на тековната конфигурација и поставки.
- ❑ За детали на ставките на менито на *EpsonNet Config*, обратете се на делот *Помош на Софтверскиот диск*.

**Создавање административна лозинка**

1. Отворете го веб прелистувачот.
2. Внесете ја IP адресата од печатачот во рамката за адреса, а потоа притиснете на копчето **Enter**.
3. Кликнете го табуларот **Properties**.
4. Во левиот навигационен панел, одете надолу до **Security** и изберете **Administrator Settings**.
5. Изберете **Enabled** за **Administrator Mode**.
6. Во полето **Administrator Login ID** внесете име за администраторот.

**Забелешка:**

*Зададените Идентификациско име и лозинка се празни (NULL).*

7. Во полињата **Administrator Password** и **Re-enter Password** внесете лозинка за администраторот.
8. Во полето **Maximum Login Attempts** внесете го бројот на дозволени обиди за логирање.
9. Кликнете **Apply**.

Вашата нова лозинка е поставена и секој со администраторско име и лозинка може да се вклучи и да ги измени конфигурацијата и поставките на печатачот.

---

## Printer Setting Utility (Само за Windows)

Printer Setting Utility овозможува да ги разгледате или назначете поставките на системот. Исто така можете да ги дијагностицирате поставките на системот користејќи ја Printer Setting Utility.

Printer Setting Utility се состои од табуларите **Printer Settings Report**, **Printer Maintenance**, и **Diagnosis**.

Printer Setting Utility е инсталирана со двигателот за вашиот печатач.

### **Забелешка:**

*Полето за дијалог **Password** се појавува кога првпат се обидувате да ги промените поставките на Printer Setting Utility кога Panel Lock е поставен на печатачот. Во овој случај, внесете ја назначената лозинка, и кликнете **OK** за да ги применете поставките.*

---

## Status Monitor (Само за Windows)

Можете да го проверете статусот на печатачот со Status Monitor. Кликнете двапати на иконата за печатачот Status Monitor на рамката со задачи долу десно на екранот. Се појавува прозорецот **Printer Selection** којшто ги прикажува името на печатачот, портата за поврзување на печатачот, статусот на печатачот и име на моделот. Проверете ја колоната **Status** за да го дознаете тековниот статус на печатачот.

Копчето **Settings**: Го прикажува прозорецот на **Settings** и овозможува да ги изменете поставките на Status Monitor.

Кликнете го името на посакуваниот печатач наведен на прозорецот **Printer Selection**. Се појавува прозорецот **Printer Status**.

Прозорецот **Printer Status** ве известува кога се појавува предупредување или грешка, на пример, кога се случи заглавување на хартија или кога тонерот е при крај.

Според зададените поставки, прозорецот **Printer Status** автоматски се отвора кога се појави грешка. Можете да ги назначете условите за стартирање на прозорецот **Printer Status** во **Printer Status Window Properties**.

За да ги променете појавните поставки за прозорецот **Printer Status**:

1. Кликнете со десното копче на глушецот врз иконата на печатачот Status Monitor на рамката со задачи долу десно на екранот.

- Изберете **Printer Status Window Properties**.

Се појавува прозорецот **Printer Status Window Properties**.

- Изберете го видот на појавниот прозорец а потоа кликнете **ОК**.

На прозорецот **Printer Status** можете исто така да го проверете нивото на тонерот на печатачот и информациите за задачата.

Status Monitor е инсталирана со двигателот за вашиот печатач.

---

## **Launcher (само за Windows)**


Користејќи го прозорецот **Launcher-Btype** можете да ги отворете **Status Window, Printer Setting Utility, Address Book Editor**, и **Express Scan Manager**. (**Address Book Editor** е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

За да го отворете прозорецот **Launcher-Btype**:

- Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Launcher**.

Се појавува прозорецот **Launcher-Btype**.



**Address Book Editor** е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

- Прозорецот **Launcher-Btype** има неколку копчиња; **Status Window**, **Printer Setting Utility**, **Address Book Editor**, и **Express Scan Manager**. (**Address Book Editor** е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Да излезете, кликнете го копчето **X** горе десно на прозорецот.

За детали, кликнете на копчето/иконата **Help** за секоја програма.

<p><b>Status Window</b></p>	<p>Го отвара прозорецот за Статусот на печатачот.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Status Monitor (Само за Windows)“ на страница 38</p>
<p><b>Printer Setting Utility</b></p>	<p>Ја отвора Програмата за поставки на печатачот.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Printer Setting Utility (Само за Windows)“ на страница 38</p>
<p><b>Address Book Editor</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)</p>	<p>Го отвора Уредувачот на Адресарот, што овозможува да додавате и менувате записи во Address Book.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Address Book Editor (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 41</p>

<b>Express Scan Manager</b>	Го отвара Управувачот за Експрес скенирање. <b>Исто така погледнете:</b> „Express Scan Manager“ на страница 41
-----------------------------	--

Launcher е инсталирана со двигателот за вашиот печатач.

---

## **Address Book Editor (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

Address Book Editor нуди погодна меѓуврска за менување на записите во Address Book на печатачот. Со него можете да додадете:

- Записи за факс
- Записи за е-пошта
- Записи за сервер

Кога го стартирате софтверот, Уредувачот на Аресарот ја чита Address Book на печатачот. Можете да додадете, измените или избришете записи. После направените измени, можете да го зачувате ажурираниот Address Book во печатачот или во компјутерот.

Уредувачот за Аресарот е инсталиран со двигателот за вашиот печатач. Достапен е за Windows и Mac OS X.

---

## **Express Scan Manager**

Express Scan Manager ракува со задачи за скенирање испратени од печатачот до компјутерот преку USB. Кога задачите за скенирање се испратени од печатачот до компјутерот, Express Scan Manager автоматски управува со задачите за скенирање.

Пред да скенирате до вашиот компјутер, отворете го Express Scan Manager и конфигурирајте ја излезната дестинација на датотеките на скенирани слики.

Кликнете **Open the image file** за да ги отворете скенираните датотеки зачувани во означената дестинација после скенирање.

Express Scan Manager е инсталиран со двигателот за вашиот печатач. Достапен е за Windows и Mac OS X.

**Забелешка:**

Кога го инсталирате посебно *Express Scan Manager* од Софтверскиот диск, потребно е да го инсталирате и двигателот за скенирање од Софтверскиот диск.

**Исто така погледнете:**

„Скенирање преку операциониот панел“ на страница 190

## Поглавје 4

### Конекција на печатачот и Инсталација на софтвер

#### Преглед на Поставување на Мрежа и Конфигурација (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

За да поставите и конфигурирате мрежа:

1. Поврзете го печатачот на мрежа користејќи го препорачаниот хардвер и кабли.
2. Вклучете ги печатачот и компјутерот.
3. Отпечатете ја страницата System Settings и чувајте ја за упатување околу мрежните поставки.
4. Инсталирајте го софтверот за двигателот на компјутерот од *Софтверскиот диск*. За информации за инсталирање на двигателот, погледнете го делот во ова поглавје за специфичниот оперативен систем којшто го користите.
5. Конфигурирајте ја TCP/IP адресата на печатачот, којашто е потребна за да се идентификува печатачот на мрежата.
  - Microsoft® Windows® оперативни системи: Пуштете го програмот за инсталирање од *Софтверскиот диск* за IP адресата на печатачот автоматски да се постави доколку го приклучите печатачот на утврдена TCP/IP мрежа. Вие можете и рачно да ја поставите IP адресата на печатачот преку операциониот панел.
  - Mac OS® X системи: Рачно поставете ја TCP/IP адреса на печатачот преку операциониот панел. За да користете бежична конекција, исто така конфигурирајте ги бежичните поставки преку операциониот панел. (Бежична конекција е достапна само на Epson AcuLaser CX17WF.)
6. Отпечатете ја страницата System Settings за да ги потврдите новите поставки.

#### **Забелешка:**

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

#### **Исто така погледнете:**

*„Печатење System Settings страница“ на страница 161*


## Поврзување на вашиот печатач





Интерконекциските кабли на вашиот печатач треба да ги задоволат следните побарувања:

Вид на конекција	Спецификација на конекцијата
Ethernet <sup>*1</sup>	10 Base-T/100 Base-TX компатабилно
USB	USB 1.1/2.0 компатабилно
Бежична <sup>*2</sup>	IEEE 802.11b/802.11g
Сиден телефонски приклучок <sup>*1</sup>	RJ11
Телефонски приклучок <sup>*1</sup>	RJ11

<sup>\*1</sup> е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

<sup>\*2</sup> е достапна само на Epson AcuLaser CX17WF.



1	Ethernet порта <sup>*1</sup>	
2	USB порта	
3	Сиден телефонски приклучок <sup>*1</sup>	LINE 
4	Телефонски приклучок <sup>*1</sup>	PHONE 

<sup>\*1</sup> е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.



## Поврзување на печатачот на компјутер или мрежа

Поврзување на печатачот преку Ethernet или USB. (Мрежна конекција е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.) Побарувањата за хардвер и кабли се разликува за различни методи на поврзување. Ethernet каблите и хардверот не се вклучени со вашиот печатач и мора да се купат одделно.

Достапните функции за секој вид конекција се прикажани во следнава табела.

### Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

Вид конекција	Достапни функции
USB	<p>Кога е поврзан преку USB вие можете да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Упатувате задачи за печатење од компјутерот.</li> <li><input type="checkbox"/> Скенирате и отпечатите слика во програма.</li> <li><input type="checkbox"/> Скенирате и отпечатите слика во папка на компјутерот.</li> <li><input type="checkbox"/> Користете Address Book Editor за да управувате со записите на Address Book.</li> </ul>
Ethernet	<p>Кога е поврзан преку Ethernet вие можете да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Упатувате задачи за печатење од компјутерот на мрежата.</li> <li><input type="checkbox"/> Скенирате и отпечатите слика на компјутерот на мрежата.</li> <li><input type="checkbox"/> Скенирате и отпечатите слика во FTP сервер.</li> <li><input type="checkbox"/> Скенирање во е-пошта.</li> <li><input type="checkbox"/> Користете EpsonNet Config за да управувате со записите на Address Book.</li> </ul>

### Epson AcuLaser CX17

Вид конекција	Достапни функции
USB	<p>Можете да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Упатувате задачи за печатење од компјутерот.</li> <li><input type="checkbox"/> Скенирате и отпечатите слика во програма.</li> <li><input type="checkbox"/> Скенирате и отпечатите слика во папка на компјутерот.</li> </ul>

### USB-врска


Доколку печатачот е приклучен на мрежа наместо на вашиот компјутер, прескокнете го овој дел и одете на „Мрежна конекција (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 47.

Следните оперативни системи поддржуваат USB врска:

- Windows XP
- Windows XP 64-bit Edition
- Windows Server® 2003
- Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2
- Windows Vista®
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Mac OS X 10.4/10.5/10.6

За да го приклучите печатачот на компјутер:

1. Проверете дали печатачот, компјутерот и други приклучени апарати се исклучени и не се приклучени на извор на струја/електричен приклучок.
2. Приклучете го едниот крај од USB кабелот во USB портата назад во печатачот а другиот крај во USB портата на компјутерот.



\* USB порта


**Забелешка:**

Не поврзувајте го USB кабелот од печатачот во USB конекторот што постои на тастатурата.

**Мрежна конекција (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

За да го поврзете печатачот на мрежа:

1. Проверете дали печатачот, компјутерот и други приклучени апарати се исклучени и сите кабли се извадени.
2. Приклучете го едниот крај од Ethernet кабелот во Ethernet портата назад во печатачот а другиот крај во LAN отворот или главата.



\* Ethernet порта

**Забелешка:**

Поврзете го Ethernet кабелот само доколку треба да поставите жична конекција.

**Исто така погледнете:**

„Конфигурирање на бежичните поставки (само Epson AcuLaser CX17WF)“ на страница 60

## Поставување на IP адресата (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

### TCP/IP и IP адреси

Ако вашиот компјутер се наоѓа на голема мрежа, контактирајте го вашиот администратор за мрежи за соодветните TCP/IP адреси и дополнителни информации за поставките на системот.

Доколку создавате своја мала локална мрежа или го поврзувате печатачот директно на компјутерот користејќи Ethernet, следете ја процедурата за автоматско поставување на IP адресата на печатачот.

Компјутерите и печатачите во главно користат TCP/IP протоколи за да комуницираат преку Ethernet мрежа. Со TCP/IP протоколите, секој печатач и компјутер мора да има уникатна IP адреса. Важно е адресите да се слични, но не исти, само последната цифра треба да биде различна. На пример, вашиот печатач може да ја има адресата 192.168.1.2 додека пак вашиот компјутер ја има адресата 192.168.1.3. Друга направа може да ја има адресата 192.168.1.4.

Повеќето мрежи имаат сервер со протокол за динамична хост конфигурација (DHCP). DHCP сервер автоматски ја програмира IP адресата во секој компјутер и печатач на мрежата што е конфигуриран да користи DHCP. DHCP сервер е вграден во повеќето кабли и раутери со дигитални претплатни линии (DSL). Доколку користите кабел или DSL раутер, погледнете ја документацијата за вашиот раутер во врска со информации за IP адресирање.

### Автоматско поставување на IP адресата на печатачот

Ако печатачот е поврзан на мала утврдена TCP/IP мрежа без DHCP сервер, користете ја програмата за инсталирање на *Софтверскиот диск* за да ја детектирате или одредите IP адресата за вашиот печатач. За повеќе инструкции, вметнете го *Софтверскиот диск* во CD/DVD погонот на вашиот компјутер. Откако ќе се отвори програмот за инсталирање, следете ги барањата за инсталација.

#### **Забелешка:**

*За да функционира автоматската програма за инсталирање, печатачот мора да биде поврзан на утврдена TCP/IP мрежа.*

## Метод на динамично поставување на IP адресата на печатачот

На располагање постојат два протоколи за динамично поставување на IP адресата на печатачот:

- DHCP (оспособено според почетна поставка)
- AutoIP

Можете да ги вклучите/исклучите и двата протоколи користејќи го операциониот панел, или употребете го EpsonNet Config да го вклучите/исклучите DHCP.

### Забелешка:

Можете да опечатите извештај што ја содржи IP адресата на печатачот. На операциониот панел, притиснете го **System** копчето, изберете Report / List, притиснете го копчето **OK**, изберете System Settings, а потоа притиснете го копчето **OK**. IP адресата е наведена на страницата System Settings.

## Употреба на операциониот панел

Да го вклучите/исклучите DHCP или AutoIP протоколот:

1. На операциониот панел, притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете Network, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете TCP/IP, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете IPv4, и потоа кликнете го копчето **OK**.
6. Изберете Get IP Address, и потоа кликнете го копчето **OK**.
7. Изберете DHCP/AutoIP, и потоа кликнете го копчето **OK**.

## Користење на EpsonNet Config

Да го вклучите/исклучите DHCP протоколот:

1. Отворете го веб прелистувачот.

2. Внесете ја IP адресата од печатачот во рамката за адреса, а потоа притиснете на копчето **Enter**.
3. Изберете **Properties**.
4. Изберете **TCP/IP** од папката **Protocol Settings** на левиот панел за навигација.
5. Во полето **IP Address Mode**, изберете ја опцијата **DHCP/Autonet**.
6. Кликнете го копчето **Apply**.

## Доделување IP адреса (за IPv4 режим)

### Забелешка:

- Кога доделувате IP адреса рачно во **IPv6** режим, користете го *EpsonNet Config*. Да го прикажете *EpsonNet Config*, употребете локална линк адреса. За да проверете локална линк адреса, погледнете „Печатење и проверување на страницата System Settings“ на страница 54.
- Доделување на IP адреса се смета за понапредна функција и обично ја извршува администраторот на системот.
- Во зависност од класата на адреси, опсегот на доделени IP адреси може да биде различен. Во Класа A, на пример, ќе биде доделена IP адреса во низата од 0.0.0.0 до 127.255.255.255. За доделување на IP адреса, контактирајте го администраторот на системот.





Вие можете да доделите IP адреса користејќи го операциониот панел или користејќи ја Printer Setting Utility.

### Операционен панел





1. Вклучете во печатачот.

Потврдете дека пораката *Select Function* се појавува на LCD панелот.





2. На операциониот панел, притиснете го копчето **System**.
3. Изберете *Admin Menu*, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете *Network*, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете *TCP/IP*, и потоа кликнете го копчето **OK**.

6. Изберете IPv4, и потоа кликнете го копчето .
7. Изберете Get IP Address, и потоа кликнете го копчето .
8. Потврдете дека Panel е селектирано, а потоа притиснете го копчето  (**Back**).
9. Потврдете дека Get IP Address е селектирано.
10. Изберете IP Address, и потоа кликнете го копчето .

Покажувачот се наоѓа на првите три цифри од IP адресата.

11. Внесете ја вредноста на IP адресата користејќи ја нумеричката тастатура.
12. Притиснете го копчето .
- Следните три цифри се нагласени.
13. Повторете ги постапките од 11 до 12 за да ги внесете сите цифри од IP адресата, а потоа притиснете го копчето .
14. Притиснете го копчето  (**Back**), а потоа потврдете дека IP Address е селектирано.
15. Изберете Subnet Mask, и потоа кликнете го копчето .

Покажувачот се наоѓа на првите три цифри од субнет маската.


16. Внесете ја вредноста на субнет маската користејќи ја нумеричката тастатура.
17. Притиснете го копчето .
- Следните три цифри се нагласени.
18. Повторете ги постапките од 16 до 17 за да ја поставите субнет маската, а потоа притиснете го копчето .
19. Притиснете го копчето  (**Back**), а потоа потврдете дека Subnet Mask е селектирано.
20. Изберете Gateway Address, и потоа кликнете го копчето .

Покажувачот се наоѓа на првите три цифри од гејтвеј адресата.

21. Внесете ја вредноста на гејтвеј адресата користејќи ја нумеричката тастатура.

22. Притиснете го копчето ►.

Следните три цифри се нагласени.

23. Повторете ги постапките од 21 до 22 за да ја поставите гејтвеј адресата, а потоа притиснете го копчето .

24. Исклучете го и вклучете го печатачот.

**Исто така погледнете:**

„Операционен панел“ на страница 30

## Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

**Забелешка:**

Кога користете IPv6 режим за мрежно печатење, не можете да ја употребите Printer Setting Utility за доделување IP адреси.

1. Кликнете **start (почни)** — **All Programs (Сите програми)** — **EPSON** — вашиот печатач— **Printer Setting Utility**.

**Забелешка:**

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.

3. Изберете **TCP/IP Settings** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **TCP/IP Settings**.

4. Изберете го **Panel** од **IP Address Mode**, а потоа внесете ги вредностите во **IP Address**, **Subnet Mask**, и **Gateway Address**.

5. Кликнете на копчето **Restart printer to apply new settings** за да биде прифатено.



IP адресата е доделена за вашиот печатач. За да ги потврдете поставките, отворете веб прелистувач на било кој компјутер поврзан на мрежата, и напишете ја IP адресата во рамката за адреса на прелистувачот. Ако IP адресата е поставена правилно, во прелистувачот се појавува EpsonNet Config.

Можете исто така ја да назначете IP адресата на печатачот кога ги инсталирате двигателите на печатачот со програмата за инсталирање. Кога ја користите инсталационата функцијата на мрежата и `Get IP Address` е поставен на DHCP/AutoIP на менито на операциониот панел, можете да ја поставите IP адреса од 0.0.0.0 до посакуваната IP адреса на прозорецот за селекција на печатачот.

## Верификување на IP поставките

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

### **Забелешка:**

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

1. Отпечатете ја страницата System Settings.
2. Погледнете под заглавието **IPv4** на страницата System Settings за да потврдите дека IP адресата, субнет маската, и гејтвеј адресата се соодветни.

За да потврдите дека печатачот е активен на мрежата, изречете ја пинг командата на вашиот компјутер.

1. Кликнете **start (почни)**, и изберете **Run (изврши)**.
2. Напишете **cmd**, а потоа кликнете **ОК**.

Се појавува црн прозорец.

3. Напишете **ping xx.xx.xx.xx** (каде **xx.xx.xx.xx** претставува IP адресата на вашиот печатач), а потоа притиснете **Enter**.
4. Одоговорот од IP адресата означува дека печатачот е активен на мрежата.

### **Исто така погледнете:**

„Печатење и проверување на страницата System Settings“ на страница 54



## Печатење и проверување на страницата System Settings

Отпечатете ја страницата System Settings и проверете ја IP адресата на вашиот печатач.

### Операционен панел

#### Забелешка:

Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Report / List, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете System Settings, и потоа кликнете го копчето .

Страницата System Settings се отпечатува.

4. Потврдете ја IP адресата веднаш до **IP Address** под **Wired Network/Wireless Network** на страницата System Settings. Ако IP адресата е **0.0.0.0**, почекајте неколку минути да ја добиете IP адресата автоматски, а потоа отпечатете ја повторно страницата System Settings.

Ако IP адресата не се добие автоматски, погледнете „Доделување IP адреса (за IPv4 режим)“ на страница 50.

### Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

#### Забелешка:

Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

#### Забелешка:

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Settings Report**.

3. Изберете **Reports** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Reports**.

4. Кликнете го копчето **System Settings**.

Страницата System Settings се отпечатува.

Ако IP адресата е **0.0.0.0** (зададена фабрички) или **169.254.xx.xx**, тогаш IP адресата не е доставена.

*Исто така погледнете:*

*„Доделување IP адреса (за IPv4 режим)“ на страница 50*

---

## **Инсталирање на двигателот на печатачот на компјутер кои работат во Windows**

### **Поставување на печатачот и компјутерот пред употреба на функцијата за инсталација на мрежа (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**



Пред да го инсталирате двигателот на печатачот на вашиот компјутер, отпечатете ја страницата System Settings за да ја проверите IP адресата на вашиот печатач.

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

#### **Операционен панел**

*Забелешка:*

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Report / List, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете System Settings, и потоа кликнете го копчето .

Страницата System Settings се отпечатува.

4. Пронајдете ја IP адресата под **Wired Network/Wireless Network** на страницата System Settings.

Ако IP адресата е **0.0.0.0**, почекајте неколку минути да ја добиете IP адресата автоматски, а потоа отпечатете ја повторно страницата System Settings.

Ако IP адресата не се добие автоматски, погледнете „Доделување IP адреса (за IPv4 режим)“ на страница 50.

### **Printer Setting Utility**

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

#### **Забелешка:**

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Settings Report**.
3. Изберете **TCP/IP Settings** од листата на левата страна од страницата.

Се појавува страната **TCP/IP Settings**.

Ако IP адресата покажува **0.0.0.0** (зададена фабрички) или **169.254.xx.xx**, тогаш IP адресата не е доставена. За да одредите адреса за вашите печатачи, погледнете „Доделување IP адреса (за IPv4 режим)“ на страница 50.

### **Онеспособување на заштитниот сид пред инсталирањето на вашиот печатач**

#### **Забелешка:**

За Windows XP, Service Pack 2 или 3 мора да бидат инсталирани.

Доколку работите со еден од следниве оперативни системи, мора да го онеспособите заштитниот сид пред да го инсталирате софтверот за печатачот:

- Windows 7
- Windows Vista

- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows XP

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Кликнете на **start (почни) — Help and Support (Помош и Поддршка)**.

**Забелешка:**

За Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows 7 оперативни системи, доколку користите **Online Help (Мрежна помош)**, преминете на **Offline Help (локална помош)** на прозорецот **Windows Help and Support (Windows Помош и Поддршка)**.

2. Во коцката **Search (Пребарување)**, напишете **firewall (заштитен ѕид)** и притиснете **Enter**.

На листата кликнете на **Turn Windows Firewall on or off (Исклучување или вклучување на заштитниот ѕид во Windows)** а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Оспособете го заштитниот ѕид откако ќе заврши инсталирањето на софтверот за печатачот.

## Поставување на USB конекција

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Вметнете го *Софтверскиот диск* во CD/DVD погонот на вашиот компјутер.

Се отвора **Install Navi**.

**Забелешка:**

Ако *Софтверскиот диск* не започне автоматски, кликнете на **Start (Почни) (start (почни за Windows XP) — All Programs (Семе програми) (за Windows Vista и Windows 7) — Accessories (Додатни програми) (за Windows Vista и Windows 7) — Run (Изврши)**, а потоа напишете **D:\EPSetup.exe** (каде D е буквата од погонот од CD/DVD погонот на вашиот компјутер), а потоа кликнете **OK**.

2. Поврзете го компјутерот со вашиот печатач со USB кабел.
3. Вклучете во печатачот.

**Забелешка:**

Ако се појави **Found New Hardware Wizard (Волшебник за пронајден нов харвер)**, кликнете **Cancel (Откажи)**.

4. Кликнете **Easy Install**.

Се појавува **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**.

5. Доколку се согласувате со условите на **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**, изберете **Agree (Се согласувам)** а потоа кликнете **Next (Следно)**.

Се отвора **Easy Install Navi**.

6. Кликнете **Installing Drivers and Software**.
7. Изберете **Personal Installation (USB)**, а потоа кликнете **Next**.
8. Кликнете **Finish** за да излезете од волшебникот.

**Печатење преку USB**

Персонален печатач е печатач приклучен на вашиот компјутер или сервер за печатење користејќи USB кабел. Ако вашиот печатач е приклучен на мрежа, но не на вашиот компјутер, погледнете „Поставување мрежна конекција (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 58.

**Поставување мрежна конекција (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Вметнете го *Софтверскиот диск* во CD/DVD погонот на вашиот компјутер.

Се отвора **Install Navi**.

**Забелешка:**

Ако Софтверскиот диск не започне автоматски, кликнете на **Start (Почни)** (**start (почни** за Windows XP) — **All Programs (Семе програми)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Accessories (Додатни програми)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Run (Изврши)**, а потоа напишете **D:\EPSetup.exe** (каде D е буквата од погонот од CD/DVD погонот на вашиот компјутер), а потоа кликнете **ОК**.

2. Кликнете **Easy Install**.

Се појавува **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**.

3. Доколку се согласувате со условите на **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**, изберете **Agree (Се согласувам)** а потоа кликнете **Next (Следно)**.

Се отвора **Easy Install Navi**.

4. Кликнете **Installing Drivers and Software**.
5. Изберете **Network Installation**, а потоа кликнете **Next**.
6. Изберете го печатачот што сакате да го инсталирате од списокот со печатачи, а потоа кликнете **Next**. Ако бараниот печатач не се појавува на списокот, кликнете **Refresh** за да го обновите списокот или кликнете **Add Printer** за да го додадете печатачот на листата рачно. На ова место можете да ја назначете IP адресата и името на портот.

Доколку го инсталиравте овој печатач на компјутерот сервер, изберете го полето за штиклирање **I am setting up this printer on a server**.

**Забелешка:**

Кога се користи AutoIP, **0.0.0.0** се појавува во програмот за инсталирање. Пред да продолжете, мора да внесете важечка IP адреса.

7. Назначете ги поставките на печатачот, а потоа кликнете **Next**.
  - a Внесете го името на печатачот.
  - b Доколку сакате други корисници на мрежата да имаат пристап до овој печатач, изберете **Share this printer with other computers on the network**, а потоа внесете заедничко име што корисниците би можеле да го идентификуваат.

- c Доколку сакате да поставите печатач како зададен за печатење, изберете го полето за штиклирање **Set this printer as default for printing.**
  - d Доколку сакате да поставите печатач како зададен за скенирање, изберете го полето за штиклирање **Set this printer as default for scanning.**
  - e Ако сакате да го инсталирате двигателот за факсирање, изберете го полето за штиклирање **FAX Driver.**
8. Изберете го софтверот и документацијата што сакате да ја инсталирате, а потоа кликнете **Install.** Можете да наведете папки каде што ќе ги инсталирате софтверот и документацијата. За да ги промените папките, кликнете **Browse.**
  9. Кликнете **Finish** за да излезете од волшебникот.

## Конфигурирање на бежичните поставки (само Epson AcuLaser CX17WF)

Можете да ги конфигурирате бежичните поставки преку **Easy Install Navi.**

### Важно:

- Функцијата за Бежичен LAN е недостапна во зависност од регионот каде што купивте.
- Задолжително однапред земете ги SSID и информациите за безбедност од администраторот на системот кога користите друго освен WPS за да ги конфигурирате бежичните поставки.
- Потврдете дека Ethernet кабелот е исклучен од печатачот пред да ги конфигурирате бежичните поставки.

Спецификациите за функцијата за бежични поставки се опишани подолу:

Ставка	Спецификација
Поврзаност	Бежична
Стандардна поврзаност	IEEE 802.11b/g согласен
Ширина на опсег	2.4 GHz
Степен на пренос на податоци	IEEE 802.11b режим: 11, 5.5, 2, 1 Mbps IEEE 802.11g режим: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps



Ставка	Спецификација
Безбедност	64 (40-bit key)/ 128 (104-bit key) WEP, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES) (IEEE802.1x функција на потврдување на WPA 1x не се совпаѓа)
Потврди	Wi-Fi, WPA2.0 (Лично)
Wi-Fi Заштитно поставување (WPS)	Конфигурација на притискање копче (PBC), Персонален идентификационен број (PIN)

Можете да изберете метод на конфигурирање на бежична поставка од следново:

Волшебник за поставување преку USB поврзаност	
Напредно поставување преку	Ethernet поврзаност
	Операционен панел
	EpsonNet Config
	WPS-PIN <sup>*1</sup>
	WPS-PBC <sup>*2</sup>

<sup>\*1</sup> WPS-PIN (Wi-Fi® Заштитно поставување-Персонален идентификационен број) е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со внесување на PIN кодови за печатачот и компјутерот. Оваа поставка, направена преку точки на пристап, е достапна само кога точките на пристап на вашиот бежичен раутер поддржуваат WPS.

<sup>\*2</sup> WPS-PBC (Wi-Fi Заштитно поставување-Конфигурација на притискање копче) е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со притискање на копче достапно преку точка на пристап преку бежични раутери, а потоа обавување WPS-PBC поставка на операциониот панел. Оваа поставка е достапна само кога точките на пристап поддржуваат WPS.

## Користење Волшебник за поставување за конфигурирање бежични поставки

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Вметнете го *Софтверскиот диск* во CD/DVD погонот на вашиот компјутер.

Се отвора **Install Navi**.

### Забелешка:


Ако *Софтверскиот диск* не започне автоматски, кликнете на **Start (Почну)** (**start (почну)** за Windows XP) — **All Programs (Семе програму)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Accessories (Додатни програму)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Run (Изврши)**, а потоа напишете **D:\EPSetup.exe** (каде D е буквата од погонот од CD/DVD погонот на вашиот компјутер), а потоа кликнете **ОК**.

- Кликнете **Easy Install**.

Се појавува **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**.

- Доколку се согласувате со условите на **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**, изберете **Agree (Се согласувам)** а потоа кликнете **Next (Следно)**.

Се отвора **Easy Install Navi**.




- Кликнете **Start Setup**.
- Кликнете **Connect Your Printer**.

Се појавува екранот за селектирање на видот на конекција.

- Изберете **Wireless Connection**, а потоа кликнете **Next**.

Се појавува екранот за избор за метод на поставување.

7. Потврдете дека **Wizard** е селектирано, а потоа кликнете **Next**.




8. Следете ги инструкциите на екранот за поврзување на USB кабелот и извршување други поставувања сè додека не се појави екранот **Printer Setup Utility**.

**Забелешка:**

Ако се појави **Found New Hardware Wizard (Волшебник за пронајден нов харвер)**, кликнете **Cancel (Откажи)**.

9. Внесете го SSID.



10. Изберете **Type of wireless network**.

11. Конфигурирајте ги поставките за безбедност, а потоа кликнете **Next**.

Се појавува прозорецот „IP Address Settings“.

12. Изберете **IP Mode** зависно од вашата мрежна шема.

Кога **IPv4** е избрано, конфигурирајте го следново:

a Изберете **Type**.

b Ако го избравте **Use Manual Address** од **Type**, внесете ги следниве елементи:

- IP Address** на вашиот печатач
- Subnet Mask**
- Gateway Address**


Кога **Dual Stack** е избрано, конфигурирајте го следново:

- a Конфигурирајте ги **IPv4 Settings**.
- b Ако го избравте полето за штиклирање **Use Manual Address** од **IPv6 Settings**, внесете ги следниве елементи:
- IP Address** на вашиот печатач
  - Gateway Address**

The screenshot shows the 'Printer Setup Utility' window for an Epson printer. The title bar reads 'Printer Setup Utility' and the Epson logo is in the top right. The main window is titled 'Configure Printer' and contains 'IP Address Settings'. Under 'IP Mode', 'Dual Stack' is selected. The 'IPv4 Settings' section has 'Type' set to 'DHCP' and three input fields for IP Address, Subnet Mask, and Gateway Address, all containing '0 . 0 . 0 . 0'. The 'IPv6 Settings' section has the 'Use Manual Address' checkbox unchecked and three empty input fields for IP Address and Gateway Address. A 'What's this?' link is next to each section. On the right, an 'IP Address Settings' box explains DHCP and manual IP assignment. At the bottom are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

13. Кликнете **Next**.

Се појавува прозорецот „FAX Settings“.




14. Конфигурирајте ги поставките за факсирање доколку е потребно.

**Забелешка:**


Ако нема да ја употребувате функцијата за факсирање, изберете го полето за итиклирање ***I don't use FAX functionality***.

15. Кликнете **Next**.


16. Потврдете дека бежичните поставки се назначени, а потоа кликнете **Apply**.



17. Кликнете **Yes (Да)** да го рестартирате печатачот.



Се појавува прозорецот „Configuration Complete“.



18. Почекајте неколку минути додека печатачот повторно не се вклучи за да ја постави бежичната мрежа.

**Забелешка:**

Ако се појави **Found New Hardware Wizard (Волшебник за пронајден нов харвер)**, кликнете **Cancel (Откажи)**.

19. Кликнете **Print Printer Setting**.
20. Потврдете дека „Link Quality“ на извештајот се појавува како „Good“, „Acceptable“ или „Low“.

**Забелешка:**


Кога „Link Quality“ е „No Reception“, проверете дали бежичните поставки се правилно конфигурирани. За повторно да ги конфигурирате бежичните поставки, кликнете **Next** на прозорецот „Configuration Complete“ а потоа кликнете **Return**.

21. Кликнете **Next**.
22. Следете ги инструкциите на екранот сè додека не се појави прозорецот „Check Setup“.



23. Потврдете дека не се појавиле грешки на LCD панелот, а потоа кликнете **Start Installation**.

Доколку видите некоја грешка, кликнете **Trouble Shooting Guide** и следете ја инструкцијата.



24. Проверете дали печатачот што треба да се инсталира е назначен на прозорецот „Select Printer“, а потоа кликнете **Next**.

**Забелешка:**

Доколку печатачот што треба да се инсталира не е назначен на прозорецот „Select Printer“, пробајте ги следниве постапки:

- Кликнете **Refresh** за да ја обновите информацијата.
- Кликнете **Add Printer**, а потоа рачно внесете ги деталите на печатачот.

25. Изберете ги потребните ставки на прозорецот „Enter Printer Settings“, а потоа кликнете **Next**.
26. Изберете го софтверот што треба да се инсталира, а потоа кликнете **Install**.
27. Кликнете **Finish** за да излезете од ова помагало.

Бежичната конфигурација е завршена.

### **Користење Напредно поставување за конфигурирање бежични поставки**

За да го користите Напредното поставување, отворете го прозорецот Configure Wireless Settings.

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

#### *Отворање на прозорецот Configure Wireless Settings*

1. Вметнете го *Софтверскиот диск* во CD/DVD погонот на вашиот компјутер.

Се отвора **Install Navi**.

#### **Забелешка:**


*Ако Софтверскиот диск не започне автоматски, кликнете на **Start (Почни)** (**start (почни)** за Windows XP) — **All Programs (Сите програми)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Accessories (Додатни програми)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Run (Изврши)**, а потоа напишете **D:\EPSetup.exe** (каде D е буквата од погонот од CD/DVD погонот на вашиот компјутер), а потоа кликнете **OK**.*

2. Кликнете **Easy Install**.

Се појавува **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**.


3. Доколку се согласувате со условите на **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**, изберете **Agree (Се согласувам)** а потоа кликнете **Next (Следно)**.

Се отвора **Easy Install Navi**.



4. Кликнете **Start Setup**.
5. Кликнете **Connect Your Printer**.
6. Изберете **Wireless Connection**, а потоа кликнете **Next**.

Се појавува екранот за избор за метод на поставување.

7. Изберете **Advanced**.

Изберете метод на поврзување од следново

- „Ethernet Cable“ на страница 72
- „WPS-PIN“ на страница 79
- „WPS-PBC“ на страница 81
- „Operator Panel“ на страница 83
- „EpsonNet Config“ на страница 85

### *Ethernet Cable*

1. Изберете **Ethernet Cable**, а потоа кликнете **Next**.
2. Следете ги инструкциите на екранот, а потоа кликнете **Next**.

Се појавува прозорецот **Printer Setup Utility**.


- Изберете го печатачот што треба да се конфигурира во прозорецот „Select Printer“, а потоа кликнете **Next**.

**Забелешка:**

Доколку печатачот што треба да се конфигурира не е назначен на прозорецот „Select Printer“, пробајте ги следниве постапки:

- Кликнете **Refresh** за да ја обновите информацијата.
- Кликнете **Enter IP Address**, а потоа внесете ја IP адресата на печатачот.

- Внесете го SSID.



- Изберете **Type of wireless network**.
- Конфигурирајте ги поставките за безбедност, а потоа кликнете **Next**.

Се појавува прозорецот „IP Address Settings“.

- Изберете **IP Mode** зависно од вашата мрежна шема.

Кога **IPv4** е избрано, конфигурирајте го следново:

- a Изберете **Type**.
- b Ако го избравте **Use Manual Address** од **Type**, внесете ги следниве елементи:
  - IP Address** на вашиот печатач
  - Subnet Mask**
  - Gateway Address**


Кога **Dual Stack** е избрано, конфигурирајте го следново:

- a Конфигурирајте ги **IPv4 Settings**.
- b Ако го избравте полето за штиклирање **Use Manual Address** од **IPv6 Settings**, внесете ги следниве елементи:
  - IP Address** на вашиот печатач
  - Gateway Address**

The screenshot shows the 'Printer Setup Utility' window for an Epson printer. The title bar reads 'Printer Setup Utility' and the Epson logo is in the top right. The main window is titled 'Configure Printer'. Under 'IP Address Settings', the 'IP Mode' is set to 'Dual Stack'. There are two sections: 'IPv4 Settings' and 'IPv6 Settings'. In 'IPv4 Settings', the 'Type' is set to 'DHCP', and the 'IP Address', 'Subnet Mask', and 'Gateway Address' fields are all set to '0 . 0 . 0 . 0'. In 'IPv6 Settings', the 'Use Manual Address' checkbox is unchecked, and the 'IP Address' and 'Gateway Address' fields are empty. A 'What's this?' link is present next to several settings. On the right, there is an 'IP Address Settings' box with instructions: 'In case of IPv4, choose DHCP if a server, router, or other device automatically assigns IP addresses to devices on the network. In case of IPv6, if IP addresses are assigned manually, click the check box and enter an existing IP address.' At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

8. Кликнете **Next**.

Се појавува прозорецот „FAX Settings“.




9. Конфигурирајте ги поставките за факсирање доколку е потребно.

**Забелешка:**


Ако нема да ја употребувате функцијата за факсирање, изберете го полето за иттиклирање ***I don't use FAX functionality***.

10. Кликнете **Next**.

11. Потврдете дека бежичните поставки се назначени, а потоа кликнете **Apply**.




12. Кликнете **Yes (Да)** да го рестартирате печатачот.





Се појавува прозорецот „Configuration Complete“.



13. Почекајте неколку минути додека печатачот повторно не се вклучи за да ја постави бежичната мрежа.
14. Кликнете **Next**.
15. Следете ги инструкциите на екранот сè додека не се појави прозорецот „Check Setup“.
16. Отпечатете System Settings страница од операциониот панел.

Погледнете „Печатење System Settings страница“ на страница 161.


17. Потврдете дека „Link Quality“ на извештајот се појавува како „Good“, „Acceptable“ или „Low“.

**Забелешка:**

Кога „Link Quality“ е „No Reception“, проверете дали бежичните поставки се правилно конфигурирани. Да ги конфигурирате бежичните поставки, кликнете **Return**.

18. Потврдете дека не се појавиле грешки на LCD панелот, а потоа кликнете **Start Installation**.

Доколку видите некоја грешка, кликнете **Trouble Shooting Guide** и следете ја инструкцијата.



19. Проверете дали печатачот што треба да се инсталира е назначен на прозорецот „Select Printer“, а потоа кликнете **Next**.

**Забелешка:**

Доколку печатачот што треба да се инсталира не е назначен на прозорецот „Select Printer“, пробајте ги следниве постапки:

- Кликнете **Refresh** за да ја обновите информацијата.
- Кликнете **Add Printer**, а потоа рачно внесете ги деталите на печатачот.

20. Конфигурирајте ги потребните ставки на прозорецот „Enter Printer Settings“, а потоа кликнете **Next**.

21. Изберте го софтверот што треба да се инсталира, а потоа кликнете **Install**.

22. Кликнете **Finish** за да излезете од ова помагало.


Бежичната конфигурација е завршена.

### WPS-PIN

#### **Забелешка:**

- WPS-PIN (Wi-Fi Заштитно поставување-Персонален идентификационен број) е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со внесување на PIN кодови за печатачот и компјутерот. Оваа поставка, направена преку точки на пристап, е достапна само кога точките на пристап на вашиот бежичен раутер поддржуваат WPS.*
  - Пред WPS-PIN да започне, треба да го внесете PIN кодот на веб страницата за бежична точка на пристап. Погледнете го прирачникот за точки на пристап за деталите.*
1. Изберете **WPS-PIN**, а потоа кликнете **Next**.
  2. Следете ги инструкциите на екранот сè додека не се појави прозорецот „Check Setup“.
  3. Потврдете дека не се појавиле грешки на LCD панелот, а потоа кликнете **Start Installation**.

Доколку видите некоја грешка, кликнете **Trouble Shooting Guide** и следете ја инструкцијата.



4. Проверете дали печатачот што треба да се инсталира е назначен на прозорецот „Select Printer“, а потоа кликнете **Next**.

**Забелешка:**

Доколку печатачот што треба да се инсталира не е назначен на прозорецот „Select Printer“, пробајте ги следниве постапки:

- Кликнете **Refresh** за да ја обновите информацијата.
- Кликнете **Add Printer**, а потоа рачно внесете ги деталите на печатачот.

5. Конфигурирајте ги потребните ставки на прозорецот „Enter Printer Settings“, а потоа кликнете **Next**.
6. Изберте го софтверот што треба да се инсталира, а потоа кликнете **Install**.

7. Кликнете **Finish** за да излезете од ова помагало.

Бежичната конфигурација е завршена.

Кога операцијата **WPS-PIN** е успешна и печатачот е повторно рестартиран, бежичната LAN конекција е завршена.


## WPS-PBC

### **Забелешка:**

WPS-PBC (Wi-Fi Заштитно поставување-Конфигурација на притискање копче) е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со притискање на копче достапно преку точка на пристап преку бежични рутери, а потоа обавување WPS-PBC поставка на операциониот панел. Оваа поставка е достапна само кога точките на пристап поддржуваат WPS.

1. Изберете **WPS-PBC**, а потоа кликнете **Next**.
2. Следете ги инструкциите на екранот сè додека не се појави прозорецот „Check Setup“.
3. Потврдете дека не се појавиле грешки на LCD панелот, а потоа кликнете **Start Installation**.

Доколку видите некоја грешка, кликнете **Trouble Shooting Guide** и следете ја инструкцијата.



4. Проверете дали печатачот што треба да се инсталира е назначен на прозорецот „Select Printer“, а потоа кликнете **Next**.

**Забелешка:**

Доколку печатачот што треба да се инсталира не е назначен на прозорецот „Select Printer“, пробајте ги следниве постапки:

- Кликнете **Refresh** за да ја обновите информацијата.
  - Кликнете **Add Printer**, а потоа рачно внесете ги деталите на печатачот.
5. Конфигурирајте ги потребните ставки на прозорецот „Enter Printer Settings“, а потоа кликнете **Next**.
  6. Изберте го софтверот што треба да се инсталира, а потоа кликнете **Install**.

7. Кликнете **Finish** за да излезете од ова помагало.

Бежичната конфигурација е завршена.

**Забелешка:**


За **WPS-PBC** операцијата на бежичната LAN точка на пристап, осврнете се на прирачникот доставен со бежичната LAN точка на пристап.

Кога операцијата **WPS-PBC** е успешна и печатачот е повторно рестартиран, бежичната LAN конекција е завршена.

### *Operator Panel*

1. Изберете **Operator Panel**, а потоа кликнете **Next**.
2. Следете ги инструкциите на екранот сè додека не се појави прозорецот „Check Setup“.
3. Потврдете дека не се појавиле грешки на LCD панелот, а потоа кликнете **Start Installation**.

Доколку видите некоја грешка, кликнете **Trouble Shooting Guide** и следете ја инструкцијата.



4. Проверете дали печатачот што треба да се инсталира е назначен на прозорецот „Select Printer“, а потоа кликнете **Next**.

**Забелешка:**

Доколку печатачот што треба да се инсталира не е назначен на прозорецот „Select Printer“, пробајте ги следниве постапки:

- Кликнете **Refresh** за да ја обновите информацијата.
  - Кликнете **Add Printer**, а потоа рачно внесете ги деталите на печатачот.
5. Конфигурирајте ги потребните ставки на прозорецот „Enter Printer Settings“, а потоа кликнете **Next**.
  6. Изберте го софтверот што треба да се инсталира, а потоа кликнете **Install**.




7. Кликнете **Finish** за да излезете од ова помагало.

Бежичната конфигурација е завршена.

### *EpsonNet Config*

1. Изберете **EpsonNet Config**, а потоа кликнете **Next**.
2. Следете ги инструкциите на екранот сè додека не се појави прозорецот „Check Setup“.
3. Потврдете дека не се појавиле грешки на LCD панелот, а потоа кликнете **Start Installation**.

Доколку видите некоја грешка, кликнете **Trouble Shooting Guide** и следете ја инструкцијата.



4. Проверете дали печатачот што треба да се инсталира е назначен на прозорецот „Select Printer“, а потоа кликнете **Next**.

**Забелешка:**

Доколку печатачот што треба да се инсталира не е назначен на прозорецот „Select Printer“, пробајте ги следниве постапки:

- Кликнете **Refresh** за да ја обновите информацијата.
  - Кликнете **Add Printer**, а потоа рачно внесете ги деталите на печатачот.
5. Конфигурирајте ги потребните ставки на прозорецот „Enter Printer Settings“, а потоа кликнете **Next**.
  6. Изберете го софтверот што треба да се инсталира, а потоа кликнете **Install**.
  7. Кликнете **Finish** за да излезете од ова помагало.

Бежичната конфигурација е завршена.

Кога операцијата EpsonNet Config е успешна и печатачот е повторно рестартиран, бежичната LAN конекција е завршена.

### **Поставување нова бежична мрежна средина за вашиот компјутер (Кога треба да ја поставите вашата бежична поврзаност со вашиот компјутер)**

За DHCP мрежа:

1. Поставување на вашиот компјутер за бежична поврзаност:

**Забелешка:**

Вие можете да ги промените бежичните поставки користејќи ја бежичната програма што може да е инсталирана на вашиот компјутер.

**За Windows XP и Windows Server 2003:**

- a Изберете **Network Connections (Мрежни конекции)** од **Control Panel (Контролниот панел)**.
- b Кликнете со десното копче на глушецот врз **Wireless Network Connection (Бежични мрежни конекции)** и изберете **Properties (Својства)**.
- c Изберете го табуларот **Wireless Networks (Бежични мрежи)**.

- d Потврдете дека полето за штиклирање за **Use Windows to configure my wireless network settings (Користете го Windows за да ги конфигурирам поставките за мојата бежична мрежа)** е селектирано.

**Забелешка:**

Забележете ги бежичните поставки на прозорецот **Advanced (Напредно)** (чекор f) и прозорецот **Wireless network properties (Својства на бежичаната мрежа)** (чекор h). Можно е подоцна овие поставки да ви се потребни.


- e Кликнете го копчето **Advanced (Напредно)**.
- f Изберете **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (За компјутер-на-компјутер (ад-хок) мрежи)** и затворете го полето за дијалог **Advanced (напредно)**.
- g Кликнете на копчето **Add (Додај)** за да ги прикажете **Wireless network properties (Својствата на бежичната мрежа)**.

- h На табуларот **Association (Асоцијации)** внесете ја следнава информација и кликнете **ОК**.

**Network name (SSID): (Име на мрежа (SSID):) xxxxxxxx** (xxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користите)

**Network Authentication: (Мрежно потврдување:)Open (Отвори)**

**Data encryption: (Енкрипција на податоци)Disabled (Оневозможено)**



- i Кликнете на копчето **Move up (Оди нагоре)** за да дојдете до ново-додадениот SSID на врвот на листата.
- j Кликнете **ОК** да го затворите полето за дијалог **Wireless Network Connection Properties (Својствата на бежичната мрежна конекција)**.

#### За Windows Vista:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.

- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете **xxxxxxxx** (xxxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користете) од мрежните ставки означени на листата на достапни мрежи, и кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.

#### За Windows Server 2008:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете **xxxxxxxx** (xxxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користете) од мрежните ставки означени на листата на достапни мрежи, и кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.

#### За Windows Server 2008 R2 и Windows 7:


- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.

- e Изберете **xxxxxxxx** (xxxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користете) од мрежните ставки означени на листата на достапни мрежи, и кликнете **Connect (Поврзи се)**.
2. Проверете ја IP адреса доделена на печатачот преку AutoIP.
    - a На операциониот панел, притиснете го копчето **System**.
    - b Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
    - c Изберете **Network**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
    - d Изберете **TCP/IP**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
    - e Изберете **IPv4**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
    - f Изберете **IP Address**, и потоа кликнете го копчето **OK**.

(Зададен опсег на IP адреси: 169.254.xxx.yyy)


IP Address 169.254.000.041*
--------------------------------

3. Потврдете дека IP адресата на вашиот компјутер е доделена преку DHCP.



4. Отворете го веб прелистувачот.
5. Внесете ја IP адресата од печатачот во рамката за адреса, а потоа притиснете на копчето **Enter**.

Се појавуваEpsonNet Config.



6. Направете бежична поставка за печатачот на EpsonNet Config.
7. Рестартирајте го печатачот.
8. Поставете ги повторно бежичните поставки на вашиот компјутер.

**Забелешка:**

Ако оперативниот систем на вашиот компјутер нуди софтвер за безична конфигурација, употребете го за да ги измените бежичните поставки. Погледнете ги инструкциите подолу.

**За Windows XP и Windows Server 2003:**

- a Изберете **Network Connections (Мрежни конекции)** од **Control Panel (Контролниот панел)**.
- b Кликнете со десното копче на глушецот врз **Wireless Network Connection (Бежични мрежни конекции)** и изберете **Properties (Својства)**.
- c Изберете го табуларот **Wireless Networks (Бежични мрежи)**.
- d Потврдете дека полето за штиклирање за **Use Windows to configure my wireless network settings (Користете го Windows за да ги конфигурирам поставките за мојата бежична мрежа)** е селектирано.
- e Кликнете на **Advanced (Напредно)**.
- f Можете да го поставите печатачот во ад-хок режим или во режим на инфраструктура.
  - За ад-хок режим:  
Изберете **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (За компјутер-на-компјутер (ад-хок) мрежи)** и затворете го полето за дијалог.
  - За режим на инфраструктура:  
Изберете **Access point (Infrastructure) networks only (Само за мрежи со точки на пристап (инфраструктура))** и затворете го полето за дијалог.
- g Кликнете на **Add (Додај)** за да ги прикажете **Wireless network properties (Својствата на бежичната мрежа)**.
- h Внесете ги поставките што ќе ги пратите до печатачот и кликнете **ОК**.
- i Кликнете **Move up (Оди нагоре)** за да дојдете до врвот на листата.



- j Кликнете **ОК** да го затворите полето за дијалог **Wireless Network Connection Properties (Својствата на бежичната мрежна конекција)**.

#### За Windows Vista:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете ја мрежата, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.

#### За Windows Server 2008:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете ја мрежата, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.

#### За Windows Server 2008 R2 и Windows 7:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.

- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете ја мрежата, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.

#### За мрежи со фиксен IP:

1. Поставете го вашиот компјутер за бежична поврзаност:

##### **Забелешка:**

*Ако оперативниот систем на вашиот компјутер нуди софтвер за безична конфигурација, употребете го за да ги измените бежичните поставки. Погледнете ги инструкциите подолу.*

#### За Windows XP и Windows Server 2003:

- a Изберете **Network Connections (Мрежни конекции)** од **Control Panel (Контролниот панел)**.
- b Кликнете со десното копче на глушецот врз **Wireless Network Connection (Бежични мрежни конекции)** и изберете **Properties (Својства)**.
- c Изберете го табуларот **Wireless Networks (Бежични мрежи)**.
- d Потврдете дека полето за штиклирање за **Use Windows to configure my wireless network settings (Користете го Windows за да ги конфигурирам поставките за мојата бежична мрежа)** е селектирано.

##### **Забелешка:**

*Задолжително запишете ги тековните поставки за бежичен компјутер во постапката f и постапката h за да можете да ги превземете подоцна.*


- e Кликнете го копчето **Advanced (Напредно)**.
- f Изберете **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (За компјутер-на-компјутер (ад-хок) мрежи)** и затворете го полето за дијалог **Advanced (напредно)**.
- g Кликнете на копчето **Add (Додај)** за да ги прикажете **Wireless network properties (Својствата на бежичната мрежа)**.

- h На табуларот **Association (Асоцијации)** внесете ја следнава информација и кликнете **ОК**.

**Network name (SSID): (Име на мрежа (SSID):) xxxxxxxx** (xxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користите)

**Network Authentication: (Мрежно потврдување:)Open (Отвори)**

**Data encryption: (Енкрипција на податоци)Disabled (Оневозможено)**



- i Кликнете на копчето **Move up (Оди нагоре)** за да дојдете до ново-додадениот SSID на врвот на листата.
- j Кликнете **ОК** да го затворите полето за дијалог **Wireless Network Connection Properties (Својствата на бежичната мрежна конекција)**.

#### За Windows Vista:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.

- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете **xxxxxxxx** (xxxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користете) од мрежните ставки означени на листата на достапни мрежи, и кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.


#### За Windows Server 2008:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете **xxxxxxxx** (xxxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користете) од мрежните ставки означени на листата на достапни мрежи, и кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.

#### За Windows Server 2008 R2 и Windows 7:


- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.

- e Изберете **xxxxxxxx** (xxxxxxxx го означува SSID на бежичниот уред што го користете) од мрежните ставки означени на листата на достапни мрежи, и кликнете **Connect (Поврзи се)**.
2. Проверете ја IP адресата на вашиот компјутер.



3. Поставете ја IP адресата на печатачот.  
Погледнете „Доделување IP адреса (за IPv4 режим)“ на страница 50.
4. Отворете го веб прелистувачот.
5. Внесете ја IP адресата од печатачот во рамката за адреса, а потоа притиснете на копчето **Enter**.

Се појавуваEpsonNet Config.



6. Променете ја бежичната поставка за печатачот на EpsonNet Config.
7. Рестартирајте го печатачот.
8. Поставете ги повторно бежичните поставки на вашиот компјутер.

**Забелешка:**

Ако оперативниот систем на вашиот компјутер нуди софтвер за безична конфигурација, употребете го за да ги измените бежичните поставки. Или можете да ги промените бежичните поставки користејќи алатка што доаѓа со оперативниот систем. Погледнете ги инструкциите подолу.

**За Windows XP и Windows Server 2003:**

- a Изберете **Network Connections (Мрежни конекции)** од **Control Panel (Контролниот панел)**.
- b Кликнете со десното копче на глушецот врз **Wireless Network Connection (Бежични мрежни конекции)** и изберете **Properties (Својства)**.
- c Изберете го табуларот **Wireless Networks (Бежични мрежи)**.

- d Потврдете дека полето за штиклирање за **Use Windows to configure my wireless network settings (Користете го Windows за да ги конфигурирам поставките за мојата бежична мрежа)** е селектирано.
- e Кликнете на **Advanced (Напредно)**.
- f Можете да го поставите печатачот во ад-хок режим или во режим на инфраструктура.
  - За ад-хок режим:  
Изберете **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (За компјутер-на-компјутер (ад-хок) мрежи)** и затворете го полето за дијалог.
  - За режим на инфраструктура:  
Изберете **Access point (Infrastructure) networks only (Само за мрежи со точки на пристап (инфраструктура))** и затворете го полето за дијалог.
- g Кликнете на **Add (Додај)** за да ги прикажете **Wireless network properties (Својствата на бежичната мрежа)**.
- h Внесете ги поставките што ќе ги пратите до печатачот и кликнете **OK**.
- i Кликнете **Move up (Оди нагоре)** за да дојдете до врвот на листата.
- j Кликнете **OK** да го затворите полето за дијалог **Wireless Network Connection Properties (Својствата на бежичната мрежна конекција)**.

#### За Windows Vista:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете ја мрежата, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.

#### За Windows Server 2008:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете ја мрежата, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.
- f Кликнете **Close (затвори)** во полето за дијалог откако ќе потврдете дека конекцијата е успешна.

#### За Windows Server 2008 R2 и Windows 7:

- a Отворете го **Control Panel (Контролен панел)**.
- b Изберете **Network and Internet (Мрежа и интернет)**.
- c Изберете **Network and Sharing Center (Центар за мрежи и споделување)**.
- d Изберете **Connect to a network (Поврзи се на мрежа)**.
- e Изберете ја мрежата, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.

### **Поставување на Споделено печатење (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

Можете да го споделите вашиот нов печатач користејќи го *Софтверскиот диск* испратен со вашиот печатач, или користејќи го методот Windows Посочи и Печати или peer-to-peer. Меѓутоа, ако го користите било кој од двата Microsoft методи нема да ги добиете функциите како што се Status Monitor и другите помошни програми за печатачот, што ќе се инсталираат со *Софтверскиот диск*.

Ако сакате да го користите печатачот на мрежа, споделете го печатачот и инсталирајте ги неговите двигатели на сите компјутери на мрежата.

#### **Забелешка:**

Треба да купите *Ethernet* кабел посебно за да го споделите печатачот.



### **За Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, u Windows Server 2003 x64 Edition**

1. Кликнете **Start (Почни) (start (почни)** за Windows XP) — **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**.
2. Десен клик врз иконата на овој печатач и изберете **Properties (Својства)**.
3. Од табуларот **Sharing (Споделување)**, изберете **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа внесете име во полето за текст **Share name (Споделено име)**.
4. Кликнете **Additional Drivers (Дополнителни двигатели)** и изберете ги оперативните системи на сите клиенти на мрежата што го користат овој печатач.
5. Кликнете **ОК**.

Доколку датотеките не се наоѓаат на вашиот компјутер, ќе биде побарано да во вметнете CD-то за оперативниот систем на серверот.

6. Кликнете **Apply (Примени)**, а потоа кликнете **ОК**.

### **За Windows Vista u Windows Vista 64-bit Edition**

1. Кликнете **Start (Почни)** — **Control Panel (Контролен панел)** — **Hardware and Sound (Хардвер и звук)** — **Printers (Печатачи)**.
2. Десен клик врз иконата на печатачот и изберете **Sharing (Споделување)**.
3. Кликнете го копчето **Change sharing options (Промени ги опциите на споделување)**.
4. Се појавува „**Windows needs your permission to continue (Windows бара ваша дозвоја за да продолжи)**“.
5. Кликнете го копчето **Continue (Продолжи)**.
6. Селектирајте го полето за штиклирање **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа внесете име во полето за текст **Share name (Споделено име)**.
7. Изберете **Additional Drivers (Дополнителни двигатели)** и изберете ги оперативните системи на сите клиенти на мрежата што го користат овој печатач.
8. Кликнете **ОК**.

9. Кликнете **Apply (Примени)**, а потоа кликнете **ОК**.

### **За Windows Server 2008 u Windows Server 2008 64-bit Edition**

1. Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук) — Printers (Печатачи)**.
2. Десен клик врз иконата на печатачот и изберете **Sharing (Споделување)**.
3. Селектирајте го полето за штиклирање **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа внесете име во полето за текст **Share name (Споделено име)**.
4. Кликнете **Additional Drivers (Дополнителни двигатели)** и изберете ги оперативните системи на сите клиенти на мрежата што го користат овој печатач.
5. Кликнете **ОК**.
6. Кликнете **Apply (Примени)**, а потоа кликнете **ОК**.

### **За Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, u Windows Server 2008 R2**

1. Кликнете на **Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.
2. Десен клик врз иконата на печатачот и изберете **Printer properties (Својства на печатачот)**.
3. На табуларот **Sharing (Споделување)**, селектирајте го полето за штиклирање **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа внесете име во полето за текст **Share name (Споделено име)**.
4. Кликнете **Additional Drivers (Дополнителни двигатели)** и изберете ги оперативните системи на сите клиенти на мрежата што го користат овој печатач.
5. Кликнете **ОК**.
6. Кликнете **Apply (Примени)**, а потоа кликнете **ОК**.

За да проверете дали печатачот е споделен:

- Потврдете дали предметот на печатачот во папката **Printers (Печатачи), Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** или **Devices and Printers (Уреди и печатачи)** е споделен. Иконата за споделеност е прикажана под иконата на печатачот.

- ❑ Разгледајте ги **Network (Мрежа)** или **My Network Places (Моите мрежни места)**. Најдете го компјутерското име на серверот и побарајте го споделеното име што му го доделивте на печатачот.


Сега кога печатачот е споделен, можете да го инсталирате печатачот на клиентите на мрежата користејќи метод на Посочи и Печати или методот peer-to-peer.

## Посочи и Печати

Посочи и Печати е технологија на Microsoft Windows што ви овозможува да се поврзете со далечен печатач. Оваа функција автоматски го превзема и инсталира двигателот на печатачот.

*За Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, u Windows Server 2003 x64 Edition*

1. На Windows работната површина на компјутерот клиент, кликнете двапати на **My Network Places (Моите мрежни места)**.
2. Лоцирајте го компјутерското име на серверот, а потоа кликнете двапати на истото.
3. Кликнете со десното копче на глушецот врз името на споделениот печатач, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.



Причекајте информациите за двигателот да се копираат од серверот на компјутерот-клиент, и нова икона за печатачот да биде додадена во папката **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**. Времето потребно за копирање варира врз база на сообраќајот на мрежата.

Затворете го **My Network Places (Моите мрежни места)**.

4. Отпечатите тест страница за да ја потврдете инсталацијата.
  - a Кликнете **start (почни) (Start (Почни)** за Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) — **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**.
  - b Изберете го печатачот што го инсталиравте.
  - c Кликнете **File (Датотека) — Properties (Својства)**.
  - d На табуларот **General (Општо)**, кликнете **Print Test Page (Отпечати тест страница)**.

Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.

#### *За Windows Vista u Windows Vista 64-bit Edition*

1. Кликнете **Start (Почни) — Network (Мрежа)**.
2. Лоцирајте го и кликнете двапати на хост името на компјутерот-сервер.
3. Кликнете со десното копче на глушецот врз името на споделениот печатач, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.
4. Кликнете **Install driver (Инсталирај двигател)**.
5. Кликнете **Continue (продолжи)** во полето за дијалог **User Account Control (Контрола на корисничка сметка)**.

Причекајте додека двигателот не се копира од серверот на компјутерот-клиент. Нова икона за печатач е додадена во папката **Printers (Печатачи)**. Траењето на оваа процедура може да варира врз основа на сообраќајот на мрежата.

6. Отпечатите тест страница за да ја потврдете инсталацијата.
  - a Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.
  - b Изберете **Printers (Печатачи)**.
  - c Десен клик врз иконата на печатачот кој штотуку го создадовте и изберете **Properties (Својства)**.

- d На табуларот **General (Општо)**, кликнете **Print Test Page (Отпечати тест страница)**.

Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.

### *За Windows Server 2008 u Windows Server 2008 64-bit Edition*

1. Кликнете **Start (Почни) — Network (Мрежа)**.
2. Лоцирајте го компјутерското име на серверот, а потоа кликнете двапати на истото.
3. Кликнете со десното копче на глушецот врз името на споделениот печатач, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.
4. Кликнете **Install driver (Инсталирај двигател)**.
5. Причекајте додека двигателот не се копира од серверот на компјутерот-клиент. Нова икона за печатач ќе биде додадена во папката **Printers (Печатачи)**. Времето за овие активност варира врз база на сообраќајот на мрежата.
6. Отпечатите тест страница за да ја потврдете инсталацијата.
  - a Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел)**.
  - b Изберете **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.
  - c Изберете **Printers (Печатачи)**.
  - d Десен клик врз иконата на печатачот кој штотуку го создадовте и изберете **Properties (Својства)**.
  - e На табуларот **General (Општо)**, кликнете **Print Test Page (Отпечати тест страница)**.

Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.

### *За Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, u Windows Server 2008 R2*

1. Кликнете **Start (Почни) — Network (Мрежа)**.
2. Лоцирајте го компјутерското име на серверот, а потоа кликнете двапати на истото.

3. Кликнете со десното копче на глушецот врз името на споделениот печатач, а потоа кликнете **Connect (Поврзи се)**.
4. Кликнете **Install driver (Инсталирај двигател)**.
5. Причекајте додека двигателот не се копира од серверот на компјутерот-клиент. Нова икона за печатач ќе биде додадена во папката **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**. Времето за овие активност варира врз база на сообраќајот на мрежата.
6. Отпечатите тест страница за да ја потврдете инсталацијата.
  - a Кликнете на **Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.
  - b Десен клик врз иконата на печатачот кој штотуку го создадовте и изберете **Printer properties (Својства на печатачот)**.
  - c На табуларот **General (Општо)**, кликнете **Print Test Page (Отпечати тест страница)**.

Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.


### **Peer-to-Peer**

Ако користите метод на реер-to-реер, двигателот на печатачот се инсталира на секој еден компјутер-клиент. Компјутерите-клиенти можат да го променат двигателот и да ракуваат со задачите за печатење.

*За Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, и Windows Server 2003 x64 Edition*

1. Кликнете **start (почни) (Start (Почни)** за Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) — **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**.
2. Кликнете на **Add a printer (Додај печатач) (Add Printer (Додај печатач)** за Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) за да го отворите **Add Printer Wizard (Волшебник за додавање печатач)**.
3. Кликнете **Next (Следно)**.
4. Изберете **A network printer, or a printer attached to another computer (Мрежен компјутер, или компјутер приклучен на друг компјутер)**, а потоа кликнете **Next (Следно)**.

5. Кликнете **Browse for a printer (Пребарајте печатач)**, а потоа кликнете **Next (Следно)**.
6. Изберете го печатачот, а потоа кликнете на **Next(Следно)**. Ако печатачот не е на листата, кликнете **Back (Назад)** и внесете ја патеката од печатачот во полето за текст.



На пример: \\[хост име на серверот]\[споделено име на печатачот]

Хост името на серверот претставува името на компјутерот-сервер што го идентификува истиот во мрежата. Споделеното име на печатачот претставува името доделено за време на процесот на инсталација на серверот.


Ако ова е нов печатач, може да биде побарано да инсталирате двигател на печатачот. Доколку не постои системски двигател, назначете ја локацијата каде што двигателот е достапен.

7. Изберете **Yes (Да)** доколку сакате да го поставите печатачот како зададен печатач, а потоа кликнете **Next (Следно)**.
8. Кликнете **Finish (Заврши)**.

### *За Windows Vista и Windows Vista 64-bit Edition*

1. Кликнете **Start (Почни)** — **Control Panel (Контролен панел)** — **Hardware and Sound (Хардвер и звук)** — **Printers (Печатачи)**.
2. Кликнете **Add a printer (Додај печатач)** за да го отворите волшебникот **Add Printer (Додај печатач)** wizard.

- Изберете **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, бежичен или Bluetooth печатач)**. Ако печатачот се наоѓа на списокот, изберете го и кликнете **Next (Следно)**, или изберете **The printer that I want isn't listed (Печатачот што го сакам не е на списокот)** и впишете ја патеката од печатачот во полето за текст **Select a shared printer by name (Избери споделен печатач според името)** и кликнете **Next (Следно)**.



На пример: \\[хост име на серверот]\[споделено име на печатачот]

Хост името на серверот претставува името на компјутерот-сервер што го идентификува истиот во мрежата. Споделеното име на печатачот претставува името доделено за време на процесот на инсталација на серверот.

Ако ова е нов печатач, може да биде побарано да инсталирате двигател на печатачот. Доколку не постои системски двигател, назначете ја локацијата каде што двигателот е достапен.

- Потврдете го името на печатачот, а потоа изберете дали ќе го користите овој печатач како зададен печатач и кликнете **Next (Следно)**.
- Ако сакате да ја потврдите инсталацијата, кликнете **Print a test page (Отпечати тест страница)**.
- Кликнете **Finish (Заврши)**.

Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.



*За Windows Server 2008 u Windows Server 2008 64-bit Edition*

1. Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук) — Printers (Печатачи)**.
2. Кликнете **Add a printer (Додај печатач)** за да го отворите волшебникот **Add Printer (Додај печатач)**.
3. Изберете **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, бежичен или Bluetooth печатач)**. Ако печатачот се наоѓа ни списокот, изберете го и кликнете **Next (Следно)**, или изберете **The printer that I want isn't listed (Печатачот што го сакам не е на списокот)** и напишете ја патеката од печатачот во полето за текст **Select a shared printer by name (Избери споделен печатач според името)** и кликнете **Next (Следно)**.

На пример: \\[хост име на серверот][споделено име на печатачот]

Хост името на серверот претставува името на компјутерот-сервер што го идентификува истиот во мрежата. Споделеното име на печатачот претставува името доделено за време на процесот на инсталација на серверот.

Ако ова е нов печатач, може да биде побарано да инсталирате двигател на печатачот. Доколку не постои системски двигател, назначете ја локацијата каде што двигателот е достапен.

4. Потврдете го името на печатачот, а потоа изберете дали ќе го користите овој печатач како зададен печатач и кликнете **Next (Следно)**.
5. Изберете дали ќе го споделувате печатачот или не.
6. Ако сакате да ја потврдите инсталацијата, кликнете **Print a test page (Отпечати тест страница)**.
7. Кликнете **Finish (Заврши)**.

Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.

*За Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, u Windows Server 2008 R2*

1. Кликнете на **Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.
2. Кликнете **Add a printer (Додај печатач)** за да го отворите волшебникот **Add Printer (Додај печатач)**.

- Изберете **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, бежичен или Bluetooth печатач)**. Ако печатачот се наоѓа на списокот, изберете го и кликнете **Next (следно)**, или изберете **The printer that I want isn't listed (Печатачот што го сакам не е на списокот)**. Кликнете на **Select a shared printer by name (Избери споделен печатач според името)** и впишете ја патеката од печатачот во полето за текст, а потоа кликнете **Next (Следно)**.

На пример: \\[хост име на серверот][\споделено име на печатачот]

Хост името на серверот претставува името на компјутерот-сервер што го идентификува истиот во мрежата. Споделеното име на печатачот претставува името доделено за време на процесот на инсталација на серверот.

Ако ова е нов печатач, може да биде побарано да инсталирате двигател на печатачот. Доколку не постои системски двигател, треба да ја назначете патеката до достапните двигатели.

- Потврдете го името на печатачот, а потоа кликнете на **Next (Следно)**.
- Изберете дали ќе го користете печатачот како зададен печатач.
- Ако сакате да ја потврдите инсталацијата, кликнете **Print a test page (Отпечати тест страница)**.
- Кликнете **Finish (Заврши)**.

Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.

---

## **Инсталирање двигател за печатачот на компјутери коишто работат во Mac OS X**

### **Конфигурирање на бежични поставки на операциониот панел (само Epson AcuLaser CX17WF)**

Можете да конфигурирате бежични поставки на операциониот панел.

**Важно:**

- Функцијата за Бежичен LAN е недостапна во зависност од регионот каде што купивте.

- Задолжително однапред земете ги SSID и информациите за безбедност од администраторот на системот кога користите друго освен WPS за да ги конфигурирате бежичните поставки.
- Потврдете дека Ethernet кабелот е исклучен од печатачот пред да ги конфигурирате бежичните поставки.

**Забелешка:**

- Пред да ги конфигурирате бежичните поставки на операциониот панел, треба да ги поставите поставките за бежична мрежа на вашиот компјутер. За детали, погледнете го Прирачникот за поставување бежична мрежа.
- За информации за спецификации на бежична LAN функција, погледнете „Конфигурирање на бежичните поставки (само Epson AcuLaser CX17WF)“ на страница 60.

Можете да изберете метод на конфигурирање на бежична поставка од следново:

<b>Рачно поставување за</b>	Мрежа на точка на пристап (инфраструктура)
	Мрежа на компјутер-до-компјутер (A-hoc)
<b>Автоматско поставување користејќи</b>	WPS-PIN <sup>*1</sup>
	WPS-PBC <sup>*2</sup>

<sup>\*1</sup> WPS-PIN е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со внесување на PIN кодови за печатачот и компјутерот. Оваа поставка, направена преку точки на пристап, е достапна само кога точките на пристап на вашиот бежичен роутер поддржуваат WPS.


<sup>\*2</sup> WPS-PBC е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со притискање на копче достапно преку точка на пристап преку бежични роутери, а потоа обавување WPS-PBC поставка на операциониот панел. Оваа поставка е достапна само кога точките на пристап поддржуваат WPS.





## Рачно поставување

Можете рачно да ги конфигурирате бежичните поставки за да го поврзете вашиот печатач на мрежа со точка на пристап (инфраструктура) или на мрежа на компјутер-до-компјутер (ad-hoc).



### Поврзувајќи се на мрежа со точка на пристап

За да ја конфигурирате бежичните поставки преку точка на пристап како што е бежичен роутер:

1. На операциониот панел, притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .


3. Изберете `Network`, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете `Wireless Setup`, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете `Manual Setup`, и потоа кликнете го копчето .
6. Внесете го SSID, и потоа кликнете го копчето .

Користете ја нумеричката тастатура за да ја внесете посакуваната вредност, и притиснете го копчето ◀ или ▶ за да го поместите покажувачот.

7. Изберете `Infrastructure`, и потоа кликнете го копчето .
8. Изберете вид на енкрипција, и потоа кликнете го копчето .

**Важно:**

*Задолжително користете еден од поддржаните методи на енкрипција за да го заштитете вашиот мрежен сообраќај.*

9. Внесете го WEP решението или фразата, а потоа притиснете го копчето .

Користете ја нумеричката тастатура за да ја внесете посакуваната вредност, и притиснете го копчето ◀ или ▶ за да го поместите покажувачот.

Кога изберете WEP(64Bit) или WEP(128Bit) за вид на енкрипција во постапка 8, изберете решение за пренос после внесувањето на WEP решението.

10. Почекајте неколку минути додека печатачот повторно не се вклучи за да ја постави бежичната мрежа.
11. Отпечатете System Settings страница од операциониот панел.

Погледнете „Печатење System Settings страница“ на страница 161.






12. Потврдете дека „Link Quality“ на извештајот се појавува како „Good“, „Acceptable“ или „Low“.

**Забелешка:**



*Кога „Link Quality“ е „No Reception“, проверете дали бежичните поставки се правилно конфигурирани.*

### Користејќи Ad Hoc конекција

За да ги конфигурирате бежичните поставки за ad-hoc конекција каде што бежичните уреди меѓу себе комуницираат без точка на пристап:


1. На операциониот панел, притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете Network, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете Wireless Setup, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете Manual Setup, и потоа кликнете го копчето .
6. Внесете го SSID, и потоа кликнете го копчето .

Користете ја нумеричката тастатура за да ја внесете посакуваната вредност, и притиснете го копчето ◀ или ▶ за да го поместите покажувачот.

7. Изберете Ad-hoc, и потоа кликнете го копчето .
8. Изберете вид на енкрипција, и потоа кликнете го копчето .

**Важно:**

*Задолжително користете еден од поддржаните методи на енкрипција за да го заштитете вашиот мрежен сообраќај.*

9. Внесете го WEP решението, и потоа кликнете го копчето .

Користете ја нумеричката тастатура за да ја внесете посакуваната вредност, и притиснете го копчето ◀ или ▶ за да го поместите покажувачот.

10. Изберете решение за пренос.
11. Почекајте неколку минути додека печатачот повторно не се вклучи за да ја постави бежичната мрежа.
12. Отпечатете System Settings страница од операциониот панел.

Погледнете „Печатење System Settings страница“ на страница 161.

13. Потврдете дека „Link Quality“ на извештајот се појавува како „Good“, „Acceptable“ или „Low“.

**Забелешка:**

Кога „Link Quality“ е „No Reception“, проверете дали бежичните поставки се правилно конфигурирани.







### **Автоматско поставување со точка на пристап**

Ако точката на пристап како што е бежичен раутер го поддржува WPS, поставките за безбедност може да се направат автоматски.

#### **WPS-PBC**

**Забелешка:**

WPS-PBC е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со притискање на копче достапно преку точка на пристап преку бежични раутери, а потоа обавување WPS-PBC поставка на операциониот панел. Оваа поставка е достапна само кога точките на пристап поддржуваат WPS.

1. На операциониот панел, притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете Network, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете Wireless Setup, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете WPS, и потоа кликнете го копчето .
6. Изберете Push Button Control, и потоа кликнете го копчето .
7. Изберете Yes, и потоа кликнете го копчето .
8. Притиснете го и држете го WPS копчето на точката за пристап.
9. Почекајте неколку минути додека печатачот повторно не се вклучи за да ја постави бежичната мрежа.
10. Отпечатете System Settings страница од операциониот панел.

Погледнете „Печатење System Settings страница“ на страница 161.

11. Потврдете дека „Link Quality“ на извештајот се појавува како „Good“, „Acceptable“ или „Low“.

**Забелешка:**








Кога „Link Quality“ е „No Reception“, проверете дали бежичните поставки се правилно конфигурирани.

## WPS-PIN

**Забелешка:**

- ❑ WPS-PIN е метод на потврдување и регистрирање уреди потребни за бежична конфигурација, со внесување на PIN кодови за печатачот и компјутерот. Оваа поставка, направена преку точки на пристап, е достапна само кога точките на пристап на вашиот бежичен раутер поддржуваат WPS.

- ❑ Пред WPS-PIN да започне, треба да го внесете PIN кодот на веб страницата за бежична точка на пристап. Погледнете го прирачникот за точки на пристап за деталите.

1. На операциониот панел, притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете Network, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете Wireless Setup, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете WPS, и потоа кликнете го копчето .
6. Изберете PIN Code, и потоа кликнете го копчето .
7. Забележете го PIN кодот прикажан на операциониот панел.
8. Изберете Start Configuration, и потоа кликнете го копчето .
9. Ако се појави екранот за избирање на SSID, изберете го SSID, а потоа притиснете го копчето .
10. Внесе го PIN кодот на печатачот на веб страницата на бежичната точка на пристап.
11. Почекајте неколку минути додека печатачот повторно не се вклучи за да ја постави бежичната мрежа.
12. Отпечатете System Settings страница од операциониот панел.

Погледнете „Печатење System Settings страница“ на страница 161.

13. Потврдете дека „Link Quality“ на извештајот се појавува како „Good“, „Acceptable“ или „Low“.

**Забелешка:**

Кога „Link Quality“ е „No Reception“, проверете дали бежичните поставки се правилно конфигурирани.

## **Инсталирање на двигателите и софтверот**

Следната процедура користи Mac OS X 10,6 како пример.

1. Пуштете го *Софтверскиот диск* на Mac OS X.
2. Кликнете двапати на иконата на инсталаторот.
3. Кликнете **Continue (Продолжи)** на екранот **Introduction (Увод)**.
4. Изберете јазик за **Software License Agreement (Договор за лиценцата на софтверот)**.
5. Откако ќе го прочитате **Software License Agreement (Договорот за лиценцата на софтверот)**, кликнете **Continue (Продолжи)**.
6. Доколку се согласувате со условите на **Software License Agreement (Договорот за лиценцата на софтверот)**, кликнете **Agree (Се согласувам)** за да продолжете со процесот на инсталација.
7. Кликнете **Continue (Продолжи)** ако се појави екранот **Select a Destination (Изберете дестинација)**.
8. Кликнете **Install (Инсталирај)** за да извршете стандардна инсталација.
9. Впишете го името и лозинката на администраторот, потоа кликнете **OK**.
10. Кликнете **Continue Installation (Продолжи со инсталацијата)**.
11. Кликнете **Restart (Започни повторно)** за да ја завршите инсталацијата.



## Додавање печатач на Mac OS X 10.5/10.6

### Кога се користи USB конекција

1. Исклучете ги печатачот и вашиот компјутер.
2. Поврзете го печатачот со вашиот компјутер со USB кабел.
3. Вклучете ги печатачот и вашиот компјутер.
4. Прикажете ги **System Preferences (Системски побарувања)**, а потоа кликнете на иконата **Print & Fax (Печати & Факсирај)**.
5. Потврдете дека вашиот USB печатач е додаден на **Print & Fax (Печати & Факсирај)**.

Ако вашиот USB печатач не е прикажан, извршете ги следниве процедури.

6. Кликнете го знакот плус (+), а потоа кликнете **Default (Зададен)**.
7. Селектирајте го печатачот поврзан преку USB од списокот **Printer Name (Име на печатачот)**.

**Name (Име), Location (Локација), и Print Using (Печати користејќи)** се внесени автоматски.

8. Кликнете **Add (Додај)**.

### Кога се користи Bonjour (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Вклучете во печатачот.
2. Потврдете дека компјутерот е поврзан на мрежата.

Ако користите жичена поврзаност, потврдете дека Ethernet кабелот е поврзан меѓу печатачот и мрежата.

Ако користите бежична поврзаност, потврдете дека бежичната конекција е правилно конфигурирана на вашиот компјутер и печатач.

3. Прикажете ги **System Preferences (Системски побарувања)**, а потоа кликнете на иконата **Print & Fax (Печати & Факсирај)**.
4. Кликнете го знакот плус (+), а потоа кликнете **Default (Зададен)**.

5. Селектирајте го печатачот поврзан преку Bonjour од списокот **Printer Name (Име на печатачот)**.

**Name (Име)** и **Print Using (Печати користејќи)** се внесени автоматски.

6. Кликнете **Add (Додај)**.

*Кога се користи IP печатење (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)*

1. Вклучете во печатачот.
2. Потврдете дека компјутерот е поврзан на мрежата.

Ако користите жичена поврзаност, потврдете дека Ethernet кабелот е поврзан меѓу печатачот и мрежата.

Ако користите бежична поврзаност, потврдете дека бежичната конекција е правилно конфигурирана на вашиот компјутер и печатач.

3. Прикажете ги **System Preferences (Системски побарувања)**, а потоа кликнете на иконата **Print & Fax (Печати & Факсирај)**.
4. Кликнете го знакот плус (+), а потоа кликнете **IP**.
5. Изберете **Line Printer Daemon - LPD (Линиски печатач Daemon - LPD)** за **Protocol (Протокол)**.
6. Внесете ја IP адресата од печатачот во полето **Address (Адреса)**.

**Name (Име)** и **Print Using (Печати користејќи)** се внесени автоматски.

**Забелешка:**

*Кога печатењето е поставено користејќи IP печатење, името на редот се покажува како празно. Нема потреба да го назначете.*

7. Кликнете **Add (Додај)**.

## **Додавање печатач на Mac OS X 10.4**

*Кога се користи USB конекција*

1. Исклучете ги печатачот и вашиот компјутер.

2. Поврзете го печатачот со вашиот компјутер со USB кабел.
3. Вклучете ги печатачот и вашиот компјутер.
4. Започнете ја **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)**.

**Забелешка:**

Можете да ја најдете **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)** во папката **Utilities (Помошни програми)** во **Applications (Програми)**.

5. Потврдете дека вашиот USB печатач е додаден на **Printer List (Список на печатачи)**.  
Ако вашиот USB печатач не е прикажан, извршете ги следниве процедури.
6. Кликнете **Add (Додај)**.
7. Кликнете **Default Browser (Зададен прелистувач)** во полето за дијалог **Printer Browser (Прелистувач на печатачи)**.
8. Селектирајте го печатачот поврзан преку USB од списокот **Printer Name (Име на печатачот)**.

**Name (Име), Location (Локација)** и **Print Using (Печати користејќи)** се внесени автоматски.

9. Кликнете **Add (Додај)**.

*Кога се користи Bonjour (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)*

1. Вклучете во печатачот.
2. Потврдете дека компјутерот е поврзан на мрежата.

Ако користите жичена поврзаност, потврдете дека Ethernet кабелот е поврзан меѓу печатачот и мрежата.

Ако користите бежична поврзаност, потврдете дека бежичната конекција е правилно конфигурирана на вашиот компјутер и печатач.

3. Започнете ја **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)**.

**Забелешка:**

Можете да ја најдете **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)** во папката **Utilities (Помошни програми)** во **Applications (Програми)**.

4. Кликнете **Add (Додај)**.
5. Кликнете **Default Browser (Зададен прелистувач)** во полето за дијалог **Printer Browser (Прелистувач на печатачи)**.
6. Селектирајте го печатачот поврзан преку Bonjour од списокот **Printer Name (Име на печатачот)**.

**Name (Име)** и **Print Using (Печати користејќи)** се внесени автоматски.

7. Кликнете **Add (Додај)**.

*Кога се користи IP печатење (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)*

1. Вклучете во печатачот.
2. Потврдете дека компјутерот е поврзан на мрежата.

Ако користите жичена поврзаност, потврдете дека Ethernet кабелот е поврзан меѓу печатачот и мрежата.

Ако користите бежична поврзаност, потврдете дека бежичната конекција е правилно конфигурирана на вашиот компјутер и печатач.

3. Започнете ја **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)**.

**Забелешка:**

Можете да ја најдете **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)** во папката **Utilities (Помошни програми)** во **Applications (Програми)**.

4. Кликнете **Add (Додај)**.
5. Кликнете **IP Printer (IP печатач)** во полето за дијалог **Printer Browser (Прелистувач на печатачи)**.
6. Изберете **Line Printer Daemon - LPD (Линиски печатач Daemon - LPD)** за **Protocol (Протокол)**.

7. Внесете ја IP адресата од печатачот во полето **Address (Адреса)**.

**Name (Име)** и **Print Using (Печати користејќи)** се внесени автоматски.

**Забелешка:**

*Кога печатењето е поставено користејќи IP печатење, името на редот се покажува како празно. Нема потреба да го назначете.*

8. Кликнете **Add (Додај)**.

## Поглавје 5

### Основи на печатење

#### За медиумот за печатење

Употреба на хартија што не е соодветна за печатачот може да предизвика заглавување на хартијата, проблеми со квалитетот на сликата, или расипување на печатачот. За да постигнете најдобра изведба од вашиот печатач, препорачуваме да ја користите само хартијата што е опишана во овој дел.

Кога се користи хартија различна од таа што се препорачува, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

#### Упатства за употреба на медиуми за печатење

Фиоката на печатачот прима различни големини и видови хартија и друг специјален медиум. Следете ги следниве упатства кога ставате хартија и медиуми:

- Пликови можат да се печатат од механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) и приоритетниот вметнувач на хартија (PSI).
- Продувајте ја хартијата или другите спречијални медиуми пред ги ставите во фиоката.
- Не печатете на резервата налепници откако налепницата е отстранета од листот.
- Користете само хартиени пликови. Не користете пликови со прозорец, метални копчиња или лепенки со ленти за одлепување.
- Печатете ги сите пликови само на една страна.
- Одредено туткање и втиснување може да се појави при печатење на пликови.
- Не оптоварувајте ја фиоката. Не ставајте медиуми за хартија над линијата за полнење на внатрешноста од водилките за ширина на хартијата.
- Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата да се совпаднат на големината на хартијата.
- Доколку заглавување или изгужвување на хартија почесто се појавува, користете хартија или други медиуми од ново пакување.

**Предупредување:**

Не користете спроведлива хартија како што е оригами хартија, карбонска хартија или хартија обложена со спроведлива материја. Кога се случува заглавување на хартија, може да предизвика краток спој и најпосле пожар.

**Исто така погледнете:**

- „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128
- „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137
- „Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 134
- „Поставување пликови во приоритетен вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 139
- „Печатење на хартија со прилагодена големина“ на страница 158

## **Упатства за Автоматски поддавач на документи (ADF) (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

ADF ги прифаќа следните оригинални големини:


- Ширина: 148 – 215,9 мм
- Должина: 210 – 355,6 мм

Опсегот на тежина вклучува 60–105 gsm.

Следете ги овие упатства кога поставувате оригинални документи во ADF:







- Поставете ги документите свртени нагоре така што горниот дел од документот влегува прв во печатачот.
- Ставете само разлабавени листови хартија во ADF.
- Прилагодете ги водилките за документот така што се вклопуваат со документите.
- Вметнете ја хартијата во фиоката-поддавач на документи само кога мастилото на хартијата е потполно суво.

- ❑ Не поставувајте документи над максиланата линија на полнење. Можете да поставете до 15 листови на документи со 64 gsm.



**Забелешка:**

Следниве документи не можете да ги поставите во ADF. Задолжително ставете ги на стаклото за документи.

 Стукани оригинали	 Издупчена хартија
 Лесни оригинали	 Превиткани, подвиткани или искинати оригинали
 Оригинали со прилепени делови	 Индиго

## Медиуми за печатење што можат да го оштетат вашиот печатач

Вашиот печатач е дизајниран да користи низа виови медиуми за задачите за печатење. Меѓутоа, одредени медиуми можат да доведат до лош квалитет на отпечатоците, зголемен број на случаи на заглавена хартија, или оштетување на печатачот.

Неприфатливи медиуми вклучуваат:

- ❑ Груби или порозни медиуми
- ❑ Пластични медиуми
- ❑ Хартија што била свиткана или изгужвана
- ❑ Хартија со спојници
- ❑ Пликови со прозорец или метални копчиња



- Обложени пликови
- Не-ласерска сјајна или обложена хартија
- Издупчени медиуми



**Предупредување:**

*Не користете спроведлива хартија како што е оригами хартија, карбонска хартија или хартија обложена со спроведлива материја. Кога се случува заглавување на хартија, може да предизвика краток спој и најпосле пожар.*

## **Упатства за складирање на медиуми за печатење**

Создавањето добри услови на складирање на вашата хартија и другите медиуми допринесува во оптимален квалитет на печатење.

- Складирајте го медиумот за печатење во темни, ладни и релативно суви простории. Повеќето хартиени предмети се чувствителни на оштетување од ултравиолетова и видлива светлина. УВ радијација, што се емитува од сонцето и флуоресцентни сијалици, е посебно штетна за хартиените производи. Интензитетот и должината на експонирање на видлива светлина на хартиените предмети треба да се намали колку што е можно повеќе.
- Одржувајте постојана температура и релативна влажност.
- Избегнувајте поткровја, кујни, гаражи и подруми за складирање на медиумот за печатење.
- Складирајте ги медиумите за печатење рамно. Медиумите за печатење треба да се складираат на палети, кутии, полици или во кабинети.
- Избегнувајте храна и пијалоци во просторот каде што се чува или се ракува со медиумите за печатење.
- Не отворајте го пакетот со хартија сè додека не сте подготвени да ја поставите во печатачот. Оставете ја хартијата во оригиналното пакување. За повеќето комерцијални видови големини, обвивката околу топот хартија содржи внатрешна постава што ја заштитува хартијата од добивање или губење влага.
- Оставете го медиумот внатре во кесата сè додека не сте подготвени да го употребете; ставете ја назад неупотребената хартија во кесата и затворете ја за заштита на хартијата. Некои специјални медиуми се пакувани во пластични кеси што можат повторно да се затворат.

## Поддржани медиуми за печатење

Користењето на непогодни медиуми за печатење можат да доведат до, зголемен број на случаи на заглавена хартија, лош квалитет на отпечатоците, расипување и оштетување на печатачот. За ефективно користење на функциите на овој печатач, користете ги предложените медиуми за печатење што се препорачуваат овде.

### **Важно:**

*Тонер може да се избрише од медиумите за печатење, ако се изводенат од вода, дожд, пареа и слично. За детали, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.*

## Употребливи медиуми за печатење

Видовите медиуми за печатење што можат да се користат на овој печатач се следните:

Paper Size (Големина на хартија)	A4 SEF (210 × 297 мм)
	B5 SEF (182 × 257 мм)
	A5 SEF (148 × 210 мм)
	Писмо SEF (8,5 × 11 инчи)
	Правно SEF (8,5 × 14 инчи)
	Фолио SEF (8,5 × 13 инчи)
	Извршно SEF (7,25 × 10,5 инчи)
	C5 SEF (162 × 229 мм)
	Монарк SEF (3,875 × 7,5 инчи)
	Монарк LEF (7,5 × 3,875 инчи)*
	Com10 SEF (4,125 × 9,5 инчи)
	DL SEF (110 × 220 мм)
	DL LEF (220 × 110 мм)*
	Прилагодена големина:
Ширина: 76,2 – 215,9 мм	
Должина: 127 – 355,6 мм	

Paper Type (Вид хартија)	Обична Квалитетна Лесна хартија за картички Лесна сјајна хартија за картички Пликови Етикети Рециклирана
Капацитет на поставување	Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF): 150 листови стандардна хартија Приоритетен вметнувач на хартија (PSI): 10 листови стандардна хартија

\* Монарк и DL пликови можат да бидат поддржани од LEF со поклопецот отворен.

**Забелешка:**

- SEF и LEF го означуваат правецот на поддавање на хартијата; SEF значи *short-edge feed*, поддавање од краткиот раб. LEF значи *long-edge feed*, поддавање од долгиот раб.
- Користете само ласерски медиуми за печатење. Не користете хартија за инкџет печатач за овој печатач.

**Исто така погледнете:**

- „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128
- „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137
- „Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 134
- „Поставување пликови во приоритетен вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 139

Печатењето на медиуми за печатење кои се разликуваат од големината и видот на хартија селектирана во двигателот на печатачот може да доведе до заглавување на хартијата. За да сте сигурни дека печатењето ќе биде правилно направено, одберете точна големина и вид на хартија.

## Поставување медиуми за печатење

Правилното поставување на медиумите за печатење помага при одбегнување на заглавувања и печатење без проблеми.

Пред поставувањето на медиумите за печатење, идентификувајте ја препорачаната страна на печатење на медиумите. Оваа информација обично се наоѓа на пакувањето на медиумите за печатење.

**Забелешка:**

После поставувањето на хартијата во поддавачот, назначете го истиот вид на хартија на операциониот панел.

## **Капацитет**

MPF може да собере:

- 150 листови стандардна хартија
- 16,2 мм дебела хартија
- Еден лист обложена хартија
- Пет пликови
- 16,2 мм етикети

PSI може да собере:

- 10 листови стандардна хартија или еден лист друга хартија

## **Димензии на медиумите за печатење**

И MPF и PSI прифаќаат медиуми за печатење со следниве димензии:

- Ширина: 76,2 – 215,9 мм
- Должина: 127 – 355,6 мм


## **Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)**

**Забелешка:**

- За да избегнете загалување на хартија, не отстранувајте го приоритетниот вметнувач на хартија (PSI) додека печатењето е во прогрес.


❑ Користете само ласерски медиуми за печатење. Не користете хартија за инкџет печатач за овој печатач.

1. Отворете го предниот капак.




**Забелешка:**

Кога го користите MPF за прв пат, отворете го предниот капак и извлекете го листот со инструкции.




2. Извлечете го PSI надвор.




**Забелешка:**


- ❑ Кога го користите MPF за прв пат, отстранете го листот со инструкции што е прилепен на PSI со леплива лента.
- ❑ Прочитајте го листот со инструкции пред да го употребите PSI.




3. Повлечете ја напред рамката на лизгање додека не застане.




4. Повлечете ја нанапред водилката за должина додека не застане.




5. Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата до нивната максимална ширина.




6. Пред поставувањето на медиумите за печатење, свиткајте ги листовите назад напред, а потоа продувајте ги. Исправете ги рабовите на пластот на рамна површина.




7. Поставете ги медиумите хартија во МРФ прво со горниот раб и со препорачаната страна на печатење свртена нагоре.



8. Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата сè додека не се потпираат нежно на рабовите од пластот на медиумот на печатење.




9. Лизнете ја водилката за должина кон печатачот сè додека не го допре медиумот за печатење.






**Забелешка:**

Во зависност од големината на медиумот за печатење, прво лизнете ја наназад рамката за лизгање додека не застане, а потоа стиснете ја водилката за должина и лизнете ја наназад сè додека не го допре медиумот за печатење.



10. Вметнете го PSI во печатачот а потоа порамнете го со одбележувањата на MPF.



11. Изберете го видот хартија од двигателот на печатачот ако поставениот медиум хартија не е обична хартија. Ако во MPF е поставен медиум за печатење означен од корисник, мора да ја означете поставката за големината на хартијата користејќи го двигателот на печатачот.

**Забелешка:**

За повеќе информации околу поставување на големината и видот на хартијата преку двигателот на печатачот, осврнете се на делот за Помош доставена за двигателот на печатачот.

**Забелешка:**

За хартија со стандардна големина, прво прилагодете ги водилките за должина и водилките за ширина на хартијата а потоа поставите хартија.


### **Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)**

**Забелешка:**


Кога печатите на пликови, задолжително назначете ја поставката за пликови во двигателот на печатачот. Ако не е назначено, сликата на печатење ќе биде завртена за 180 степени.

#### *Кога поставувате Com 10, DL, или Монарк*

Поставете ги пликовите со страната на која што ќе се печати свртена нагоре, страната од поклопецот свртена надолу и поклопецот свртен на десно.



За да избегнете гужвање на DL и Монарк, препорачливо е тие да се постават со страната за печатење свртена нагоре, поклопецот отворен и свртен кон вас.




**Забелешка:**

Кога ги поставувате пливките во ориентација на поддавање од долгиот раб (LEF), задолжително назначете панорамска ориентација во двигателот на печатачот.

**Кога поставувате C5**

Поставете ги пливките со страната за печатење свртена нагоре, поклопецот отворен и свртен кон вас.




**Важно:**



Никогаши не користете пливки со прозорци или обложени постави. Тие водат до заглавување на хартијата и можат да доведат до оштетување на печатачот.

**Забелешка:**

- Ако не ги поставите пликовите во MPF веднаш откако ќе бидат извадени од пакувањето, тие можат да набубрат. За да избегнете заглавување, сплескајте ги како што е прикажано подолу кога ги поставувате во MPF.



- Ако пликата и понатаму не се поддаваат правилно, свиткајте го поклопецот на пликата како што е прикажано на следнава илустрација. Виткањето ќе биде 5 мм или помалку.




- ❑ За да ја потврдете точната ориентација за секој медиум за печатење како што се пликите, погледнете ги инструкциите во *Envelope/Paper Setup Navigator* за двигателот на печатачот.

## Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)


### Забелешка:

- ❑ За да избегнете заглавување на хартија, не отстранувајте го PSI додека печатењето е во прогрес.
- ❑ Користете само ласерски медиуми за печатење. Не користете хартија за инкџет печатач за овој печатач.


1. Отворете го предниот капак.




2. Лизнете го PSI напред, а потоа порамнете го со одбележувањата на MPF.




- Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата до нивната максимална ширина.




- Пред поставувањето на медиумите за печатење, свиткајте ги листовите назад напред, а потоа продувајте ги. Исправете ги рабовите на пластот на рамна површина.



- Поставете ги медиумите хартија во PSI прво со горниот раб и со препорачаната страна на печатење свртена нагоре.



- Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата сè додека не се потпираат нежно на рабовите од пластот на медиумот на печатење.



- Изберете го видот хартија од двигателот на печатачот ако поставениот медиум хартија не е обична хартија. Ако во PSI е поставен медиум за печатење означен од корисник, мора да ја означете поставката за големината на хартијата користејќи го двигателот на печатачот.

**Забелешка:**

За повеќе информации околу поставување на големината и видот на хартијата преку двигателот на печатачот, осврнете се на делот за Помош доставена за двигателот на печатачот.


### **Поставување пликови во приоритетен вметнувач на хартија (PSI)**

**Забелешка:**

- Задолжително вметнете го пликот во целост додека не застане. Во спротивно, ќе биде поддаден медиумот за печатење што е поставен во MPF.
- Кога печатите на пликови, задолжително назначете ја поставката за пликови во двигателот на печатачот. Ако не е назначено, сликата на печатење ќе биде завршена за 180 степени.


### Кога поставувате Com 10, DL, или Монарк

Поставете го пликот со страната на која што ќе се печати свртена нагоре, страната од поклопецот свртена надолу и поклопецот свртен на десно.



### Кога поставувате C5

Поставете го пликот со страната за печатење свртена нагоре, поклопецот отворен и свртен кон вас.




### **Важно:**

Никогаши не користете пликови со прозорци или обложени постави. Тие водат до заглавување на хартијата и можат да доведат до оштетување на печатачот.





**Забелешка:**

- ❑ Ако не ги поставите пликовите во PSI веднаш откако ќе бидат извадени од пакувањето, тие можат да набубрат. За да избегнете заглавување, сплескајте ги како што е прикажано подолу кога ги поставувате во PSI.



- ❑ Ако пликата и понатаму не се поддаваат правилно, свиткајте го поклопецот на пликата како што е прикажано на следнава илустрација. Виткањето ќе биде 5 мм или помалку.



- ❑ За да ја потврдете точната ориентација за секој медиум за печатење како што се пликовите, погледнете ги инструкциите во *Envelope/Paper Setup Navigator* за двигателот на печатачот.

## **Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows)**

### **Забелешка:**

Кога печатите на извиткана хартија, исправете ја хартијата, а потоа вметнете ја во поддавачот.

Кога започнете рачно двострано печатење, се појавува прозорецот со инструкции. Забележете дека прозорецот не може повторно да се отвори откако еднаш ќе го затворите. Не затворајте го прозорецот сè додека двостраното печатење не заврши.

## **Операции на вашиот компјутер**

Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP WordPad како пример.


### **Забелешка:**

Начинот на прикажување на полето за дијалог **Properties (Својства)/Printing Preferences (Приоритети на печатење)** на печатачот се разликува во зависност од програмскиот софтвер. Осврнете се на прирачникот за вашиот соодветен програмски софтвер.

1. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
2. Изберете го печатачот од полето со список **Select Printer (Избери печатач)**, а потоа кликнете **Preferences (Приоритети)**.

Се појавува табуларот **Paper/Output** на полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.

- Од **Duplex**, изберете или **Flip on Short Edge** или **Flip on Long Edge** за да го потврдете начинот на кој двострано отпечатени страни се врзани.



- Од **Paper Size**, изберете ја големината на документот што треба да се печати.
- Од **Paper Type**, изберете го видот на хартијата што треба да се користи.
- Кликнете **OK** да го затворите полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.
- Кликнете **Print (Печати)** во полето за дијалог **Print (Печати)** за да почнете со печатење.

**Важно:**


Кога започнете рачно двострано печатење, се појавува прозорецот со инструкции. Забележете дека прозорецот не може повторно да се отвори откако еднаш ќе го затворите. Не затворајте го прозорецот сè додека двостраното печатење не заврши.

### **Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)**

- Прво отпечатете ги парните страници (задна страна).

За документ од шест страници, последните страни се отпечатуваат по ред страна 6, страна 4, потоа страна 2.

LED индикаторот **Data** трепка и пораката *Insert Output to Tray* се појавува на LCD панелот кога парните страници завршат со печатење.




- Откако ќе се отпечатат парните страници, отстранете го пластот хартија од центарот на фиоката за отпечатоци.

**Забелешка:**

*Извиткани и истуткани отпечатоци може да предизвикаат заглавување на хартијата. Исправете ги пред да ги поставите.*

- Напластете ги отпечатоците и поставете ги како што се (со празната страна свртена нагоре) во MPF, а потоа притиснете го копчето **OK**.

Страниците се печатат по редослед од страна 1 (заднина од страна 2), страна 3 (заднина од страна 4), а потоа страна 5 (заднина од страна 6).



**Забелешка:**


Печатење на двете страни од хартијата не е можно доколку документот содржи различни големини на страници.

**Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)**

1. Прво отпечатете ги парните страници (задна страна).

За документ од шест страници, последните страни се отпечатуваат по ред страна 6, страна 4, потоа страна 2.

LED индикаторот **Data** трепка и пораката `Insert Output to Tray` се појавува на LCD панелот кога парните страници завршат со печатење.




2. Откако ќе се отпечатат парните страници, отстранете го пластот хартија од центарот на фиоката за отпечатоци.

**Забелешка:**

Извиткани и истуткани отпечатоци може да предизвика заглавување на хартијата. Исправете ги пред да ги поставите.

3. Напластете ги отпечатоците и поставете ги како што се (со празната страна свртена нагоре) во PSI, а потоа притиснете го копчето **OK**.

Страниците се печатат по редослед од страна 1 (заднина од страна 2), страна 3 (заднина од страна 4), а потоа страна 5 (заднина од страна 6).




**Забелешка:**

Печатење на двете страни од хартијата не е можно доколку документот содржи различни големини на страници.

## Употреба на Додаток на фиоката за отпечатоци


Додатокот на фиоката за отпечатоци е дизајниран да го спречи медиумот за печатење да не падне од печатачот откако ќе заврши задачата за печатење.

Пред да печатите документ долг по должина, потврдете дека додатокот на фиоката за отпечатоци е целосно издолжен.



**Забелешка:**

Кога извлекувате пликови или медиуми за печатење со мала големина од средната излезна фиока, подигнете го скенерот.




---

## Поставување големини и видови хартија

Кога поставувате медиуми за печатење, поставете ја големината и видот на хартијата на операциониот панел пред да печатите.

Овој дел објаснува како да ја поставите големината и видот на хартијата на операциониот панел.

**Исто така погледнете:**

„Разбирање на менијата на печатачот“ на страница 269

## Поставување големини на хартија

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Tray Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **MFF**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Paper Size**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете ја точната големина на хартија за поставениот медиум на хартија, а потоа притиснете го копчето **OK**.

## Поставување видови хартија

### Важно:

Поставките за видот хартија мора да се совпаѓаат со вистинскиот медиум за печатење поставен во фиоката. Во спротивно, може да се појават проблеми во квалитетот на печатење.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Tray Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **MFF**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Paper Type**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете ја точниот вид хартија за поставениот медиум на хартија, а потоа притиснете го копчето **OK**.

---

## Печатење

Овој дел покрива како да отпечатите документи од вашиот печатач и како да откажете задача.

### Печатење од компјутерот

Инсталирајте го двигателот на печатачот за да ги користите сите функции на печатачот. Кога изберете **Print (Печати)** од програма, се појавува прозорец којшто го прикажува двигателот на печатачот. Изберете ги соодветните поставки за датотеката што се печати. Поставките за печатење избрани преку двигателот имаат предимство над зададените поставки на менито избрани преку операциониот панел или Програмата за поставки на печатачот.

Кликнувањето на **Properties (Својства)/Preferences (Приоритети)** од почетното поле за дијалог **Print (Печати)** ви овозможува да ги измените поставките на печатење. Ако не сте запознати со одредена функција на прозорецот за двигателот на печатачот, отворете го делот за Помош за повеќе информации.

Следната процедура го користи Windows XP WordPad како пример.

Да отпечатите задача преку програма:



1. Отворете ја датотеката што сакате да ја отпечатите.
2. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
3. Потврдете дека избраниот печатач во полето за дијалог е точниот печатач. Променете ги поставките за печатење ако е потребно (како што се страниците што сакате да ги отпечатите или број на копии).
4. Да ги прилагодите поставките за печатење што не се достапни од првиот прозорец, како што се **Paper Size, Paper Type**, или **MPF Orientation**, кликнете на **Preferences (Приоритети)**.

Се појавува полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.


5. Назначете ги поставките за печатење. Кликнете на **Help** за повеќе информации.
6. Кликнете **OK** да го затворите полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.
7. Кликнете **Print (Печати)** за да ја испратите задачата до селектираниот печатач.

## Откажување задача за печатење

Постојат неколку методи на откажување на задача за печатење.

### Откажување од операциониот панел

Да откажете задача откако почнала да се печати:

1. Притиснете го копчето  (**Stop**).

#### **Забелешка:**

*Печатењето се откажува само за тековната задача. Сите следни задачи ќе продолжат да се печатат.*

### Откажување задача од компјутерот (Windows)

#### Откажување задача преку рамката со задачи

Кога ќе испратите задача да се печати, во десниот агол на рамката со задачи се појавува мала икона на печатач.

1. Кликнете двапати на иконата на печатачот.

Список на задачи за печатење се појавува во прозорецот за печатачот.

2. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете.
3. Притиснете го копчето **Delete**.
4. Кликнете **Yes (Да)** на полето за дијалог **Printers (Печатачи)** за да откажете задача на печатење.

### *Откажување задача преку работната површина*

1. Спуштете ги сите програми за да ја откриете работната површина.

Кликнете **start (почни) — Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows XP).

Кликнете **Start (Почни) — Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows Server® 2003).

Кликнете **Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)** (за Windows 7 и Windows Server 2008 R2).

Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук) — Printers (Печатачи)**(за Windows Vista® и Windows Server 2008).

Се појавува список со достапни печатачи.

2. Кликнете двапати на печатачот што го избравте кога ја испративте задачата.

Список на задачи за печатење се појавува во прозорецот за печатачот.

3. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете.
4. Притиснете го копчето **Delete**.
5. Кликнете **Yes (Да)** на полето за дијалог **Printers (Печатачи)** за да откажете задача на печатење.


## Дирекно печатење користејќи USB уред за зачувување

Функцијата Print From USB Memory ви овозможува да печатите PDF, TIFF, или JPEG датотеки што се скенирани и зачувани во USB меморија користејќи ја функцијата Scan to USB Memory на серијата Epson AcuLaser CX17.

Да отпечатите датотека во USB уред за зачувување:

1. Вметнете USB уред за зачувување во предната USB порта на печатачот.


Се појавува USB Memory.

2. Изберете Print From, и потоа кликнете го копчето .

Се појавува Select Document.

3. Изберете ја посакуваната датотека, и потоа кликнете го копчето .

4. Изберете ги опциите за печатење како што се бара.

5. Притиснете го копчето  (**Start**).

### **Забелешка:**

Можете да печатите датотеки скенирани и зачувани користејќи ја функцијата Scan to USB Memory. Датотеки скенирани само со сериите Epson AcuLaser CX17 може точно да се отпечатат.

## Избирање опции за печатење

### Избирање приоритети за печатење (Windows)

Приоритетите за печатење ги контролираат сите ваши задачи за печатење, освен ако не ги замените специјално за одредена задача. На пример, доколку сакате да користите двострано печатење за повеќето задачи, поставете ја оваа опција во приоритетите на печатачот.

Да изберете приоритети на печатење:

1. Кликнете **start (почни)** — **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows XP).

Кликнете **Start (Почни)** — **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows Server 2003).

Кликнете **Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)** (за Windows 7 и Windows Server 2008 R2).

Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук) — Printers (Печатачи)** (за Windows Vista и Windows Server 2008).

Се појавува список со достапни печатачи.

2. Кликнете со десното копче на глушецот врз иконата на печатачот, а потоа изберете **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.

Се појавува екранот **Printing Preferences (Приоритети на печатење)** на печатачот.

3. Направете го вашиот избор на табуларите на двигателот, а потоа кликнете **OK** за да ги зачувате вашите селекции.

**Забелешка:**

За повеќе информации за опциите на Windows двигателот за печатач, кликнете **Help** на табуларот на двигателот на печатачот за да го разгледате делот за Помош.

### **Избирање опции за поединечна задача (Windows)**

Ако сакате да користете посебни опции на печатење за одредена задача, променете ги поставките на двигателот пред да ја испратите задачата до печатачот. На пример, ако сакате да користете режим на Фото квалитет на печатење за одредена графика, изберете ја оваа поставка во двигателот пред да ја печатите таа задача.

1. Со посакуваниот документ или графика отворени во вашиот програм, пристапете до полето за дијалог **Print (Печати)**.
2. Изберете го печатачот и кликнете **Preferences (Приоритети)** за да го отворете двигателот на печатачот.
3. Направете ги селекциите на табуларите на двигателот.

**Забелешка:**

Во Windows, можете да ги зачувате тековните опции на печатење со посебно име и да ги примените на други задачи за печатење. Направете ги селекциите на табуларот **Paper/Output, Graphics, Layout**, или **Watermarks/Forms**, а потоа кликнете **Save** под **Favorites** на табуларот **Paper/Output**. За повеќе информации кликнете **Help**.

4. Кликнете **OK** за да ги зачувате вашите селекции.

## 5. Отпечатете ја задачата.

Погледенете ја следнава табела за специфични опции на печатење:

*Опции за печатење за Windows*

Оперативен систем	Табулар на двигател	Опции на печатење
Windows XP, Windows XP x 64bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x 64bit, Windows Vista, Windows Vista x 64bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64bit, Windows Server 2008 R2, Windows 7, или Windows 7 x 64bit	Табулар <b>Paper/Output</b>	<input type="checkbox"/> Favorites <input type="checkbox"/> Duplex <input type="checkbox"/> Output Color <input type="checkbox"/> Copies <input type="checkbox"/> Collated <input type="checkbox"/> Paper Summary <input type="checkbox"/> Paper Size <input type="checkbox"/> Paper Type <input type="checkbox"/> MPF Orientation <input type="checkbox"/> Envelope/Paper Setup Navigator <input type="checkbox"/> Printer Status <input type="checkbox"/> Restore Defaults
	Табулар <b>Graphics</b>	<input type="checkbox"/> Output Color <input type="checkbox"/> Image Adjustment Mode <input type="checkbox"/> Image Types <input type="checkbox"/> Intent <input type="checkbox"/> Screen <input type="checkbox"/> Toner Saving Mode <input type="checkbox"/> Image Settings <input type="checkbox"/> Color Balance <input type="checkbox"/> Profile Settings <input type="checkbox"/> Restore Defaults
	Табулар <b>Layout</b>	<input type="checkbox"/> Image Orientation <input type="checkbox"/> Multiple Up <input type="checkbox"/> Image Order <input type="checkbox"/> Image Border <input type="checkbox"/> Poster/Mixed Document <input type="checkbox"/> Output Size <input type="checkbox"/> Reduce / Enlarge <input type="checkbox"/> Margin Shift/Margin <input type="checkbox"/> Restore Defaults

Оперативен систем	Табулар на двигател	Опции на печатење
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, или Windows 7	Табулар <b>Watermarks/Forms</b>	<input type="checkbox"/> Watermarks <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> New Text</li> <li><input type="checkbox"/> New Bitmap</li> <li><input type="checkbox"/> Edit</li> <li><input type="checkbox"/> Delete</li> <li><input type="checkbox"/> First Page Only</li> </ul> <input type="checkbox"/> Forms <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Off</li> <li><input type="checkbox"/> Create / Register Forms</li> <li><input type="checkbox"/> Image Overlay</li> </ul> <input type="checkbox"/> Header / Footer Options <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Restore Defaults</li> </ul>

### Избирање опции за поединечна задача (Mac OS X)

За да изберете поставки на печатење за посебна задача, изменете ги поставките на двигателот пред да ја пратите задачата до печатачот.

1. Со документот отворен во вашиот програм, кликнете **File (Датотека)**, а потоа кликнете **Print (Печати)**.
2. Изберете го вашиот печатач од **Printer (Печатач)**.
3. Изберете ги посакуваните опции на печатење од менијата и списоците на спуштање што се прикажани.

#### Забелешка:

Во Mac OS® X, кликнете **Save As (Зачувај како)** на екранот со менито **Presets (Опции)** за да ги зачувате тековните поставки за печатење. Можете да создадете неколку опции и секоја една да ја зачувате со посебно име и поставки за печатење. За да печатите задачи користејќи специфични поставки на печатење, кликнете на советната зачувана опција во менито **Presets (Опции)**.

4. Кликнете **Print (Печати)** за да ја отпечатите задачата.

Опции за печатење за двигател на печатач за Mac OS X :

Табелата прикажана подолу користи Mac OS X 10,6 TextEdit како пример.

## Опции за печатење за Mac OS X

Ставка	Опции на печатење
	<input type="checkbox"/> Copies (Копии) <input type="checkbox"/> Collated (Сврзани) <input type="checkbox"/> Pages (Страници) <input type="checkbox"/> Paper Size (Големина на хартија) <input type="checkbox"/> Orientation (Ориентација)
Layout (Распоред)	<input type="checkbox"/> Pages per Sheet (Страни по лист) <input type="checkbox"/> Layout Direction (Правец на распоред) <input type="checkbox"/> Border (Граница) <input type="checkbox"/> Two-Sided (Двострана) <input type="checkbox"/> Reverse page orientation (Обратна ориентација на страна) <input type="checkbox"/> Flip horizontally (Преврти хоризонтално)
Paper Handling (Ракување хартија)	<input type="checkbox"/> Pages to Print (Страници за печатење) <input type="checkbox"/> Page Order (Редослед на страници) <input type="checkbox"/> Scale to fit paper size (Измена на размер да одговара на големина на страницата) <input type="checkbox"/> Destination Paper Size (Големина на хартија за дестинација) <input type="checkbox"/> Scale down only (Само намалување на размер)
Cover Page (Почетна страница)	<input type="checkbox"/> Print Cover Page (Отпечати почетна страница) <input type="checkbox"/> Cover Page Type (Вид почетна страница) <input type="checkbox"/> Billing Info (Информации за наплата)
Scheduler (Распоредувач)	<input type="checkbox"/> Print Document (Отпечати документ) <input type="checkbox"/> Priority (Приоритет)

Ставка	Опции на печатење
Printer Features (Функции на печатачот)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. Detailed Settings (Детални поставки) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Output Color (Излезна боја)</li> <li><input type="checkbox"/> Image Rotation (180deg) (Ротација на слика (180степени))</li> <li><input type="checkbox"/> Toner Saving Mode (Режим за зачувување на тонерот)</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 2. Color Balance (Рамнотежа на бои) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Low Density (C) (Мала густина (C))</li> <li><input type="checkbox"/> Medium Density (C) (Средна густина (C))</li> <li><input type="checkbox"/> High Density (C) (Висока густина (C))</li> <li><input type="checkbox"/> Low Density (M) (Мала густина (M))</li> <li><input type="checkbox"/> Medium Density (M) (Средна густина (M))</li> <li><input type="checkbox"/> High Density (M) (Висока густина (M))</li> <li><input type="checkbox"/> Low Density (Y) (Мала густина (Y))</li> <li><input type="checkbox"/> Medium Density (Y) (Средна густина (Y))</li> <li><input type="checkbox"/> High Density (Y) (Висока густина (Y))</li> <li><input type="checkbox"/> Low Density (K) (Мала густина (K))</li> <li><input type="checkbox"/> Medium Density (K) (Средна густина (K))</li> <li><input type="checkbox"/> High Density (K) (Висока густина (K))</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 3. Paper Handling (Ракување со хартија) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Paper Type (Вид хартија)</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 4. Printer Specific Options (Опции специфични за печатач) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Skip Blank Pages (Прескокни празни страни)</li> </ul> </li> </ul>
Summary (Преглед)	

## Печатење прилагодена големина хартија

Овој дел објаснува како да печатите на прилагодена големина на хартија користејќи го двигателот на печатачот.

Начинот на поставување на прилагодената големина хартија е ист како и оној на поставување стандардна големина хартија.

- „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128
- „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137
- „Поставување големини и видови хартија“ на страница 147



## Дефинирање на прилагодени големина на хартија

Пред печатењето, поставете ја прилагодената големина во двигателот на печатачот.

### **Забелешка:**

*Кога ја поставувате големината на хартијата во двигателот на печатачот и операциониот панел, задолжително наведете ја онаа големина што го има и медиумот што го користите за печатење. Поставување на погрешна големина за печатење може да предизвика дефект на печатачот. Ова е посебно вистина доколку конфигурирате поголема големина кога се користи тесна хартија.*

## Употреба на двигателот на печатачот за Windows

Во двигателот за печатачот во Windows, поставете ја прилагодената големина во полето за дијалог **Custom Paper Size**. Овој дел ја објаснува процедурата користејќи Windows XP како пример.

За Windows XP или поново, лозинката на администраторот им дозволува само на оние корисници со административни права да ги менуваат поставките. Корисници без администраторски права можат само да ја разгледаат содржината.

1. Кликнете на **start (почни) — Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**.
2. Кликнете со десното копче на глушецот врз иконата на печатачот, а потоа изберете **Properties (Својства)**.
3. Изберете го табуларот **Configuration**.
4. Кликнете **Custom Paper Size**.
5. Изберете ја прилагодената поставеност што сакате да ја дефинирате од **Details**.
6. Назначете ја должината на краткиот и долгиот раб под **Change Setting For**. Можете да ги назначете вредностите или преку внесување на истите директно, или користејќи ги копчињата за стрелките нагоре и надолу. Должината на краткиот раб не може да биде подолга од долгиот раб, дури и да е во склоп на назначениот опсег. Должината на долгиот раб не може да биде пократок од краткиот раб, дури и да е во склоп на назначениот опсег.
7. Да назначете име на хартијата, изберете го полето за штиклирање **Name the Paper Size**, а потоа внесете го името во **Paper Name**. За името на хартијата може да се употребат до 14 ознаки.

8. Доколку е потребно, повторете ги постапките 5 и 7 за да дефинирате друга прилагодена големина.
9. Кликнете **ОК** двапати.

### **Печатење на хартија со прилагодена големина**

Користете ја следнава процедура за печатење користејќи двигатели за печатење во Windows или Mac OS X.

#### *Користејќи Windows двигател за печатач*

Овој дел ја објаснува процедурата користејќи Windows XP WordPad како пример.

##### **Забелешка:**

*Начинот на прикажување на полето за дијалог **Properties (Својства)/Printing Preferences (Приоритети на печатење)** на печатачот се разликува во зависност од програмскиот софтвер. Осврнете се на прирачникот за вашиот соодветен програмски софтвер.*

1. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
2. Изберете го печатачот и кликнете **Preferences (Приоритети)**.
3. Изберете го табуларот **Paper/Output**.
4. Изберете ја големината на документот што треба да се печати од **Paper Size**.
5. Изберете го видот на хартијата што треба да се користи од **Paper Type**.
6. Кликнете го табуларот **Layout**.
7. Од **Output Size**, изберете ја прилагодената големина којашто ја дефиниравте. Ако ја избравте прилагодената големина од **Paper Size** во чекор 4, изберете **Same as Paper Size**.
8. Кликнете **ОК**.
9. Кликнете **Print (Печати)** во полето за дијалог **Print (Печати)** за да почнете со печатење.

#### *Користејќи Mac OS X двигател за печатач*

Овој дел ја објаснува процедурата користејќи Mac OS X 10.6 TextEdit како пример.

1. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Page Setup (Поставување на страната)**.

- Изберете го вашиот печатач од **Format For (Формат за)**.
- Од **Paper Size (Големина на хартија)**, изберете **Manage Custom Sizes (Раководи со прилагодени големини)**.
- Во прозорецот **Custom Paper Sizes (Прилагодена големина на хартија)**, кликнете +.  
Новосоздадена поставка „Untitled (Неименувано)“ е прикажана на списокот.
- Кликнете двапати на „Untitled (Неименувано)“ и внесете име за поставката.
- Внесете ја големината на документот што треба да се печати во полињата **Width (Ширина)** и **Height (Висина)** од **Paper Size (Големина на хартија)**.
- Означете **Non-Printable Area (Поле за непечатење)** доколку е потребно.
- Кликнете **ОК**.
- Потврдете дека новосоздадената големина на хартија е селектирана во **Paper Size (Големина на хартија)**, а потоа кликнете **ОК**.
- Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
- Кликнете **Print (Печати)** за да почнете со печатење.

## **Проверување на статусот на задачата за печатење**

### **Проверување на статус (само Windows)**

Можете да го проверете статусот на печатачот со Status Monitor. Кликнете двапати на иконата за печатачот Status Monitor на рамката со задачи долу десно на екранот. Се појавува прозорецот **Printer Selection** којшто ги прикажува името на печатачот, портата за поврзување на печатачот, статусот на печатачот и име на моделот. Проверете ја колоната **Status** за да го знаете тековниот статус на печатачот.

Копчето **Settings**: Го прикажува прозорецот на **Settings** и овозможува да ги изменете поставките на Status Monitor.

Кликнете го името на посакуваниот печатач наведен на прозорецот **Printer Selection**. Се појавува прозорецот **Printer Status**. Можете да го проверете статусот на печатачот и на задачата на печатење.

За повеќе информации околу Status Monitor, погледнете Помош. Следната процедура го користи Windows XP како пример:

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми)**.
2. Изберете **EPSON**.
3. Изберете го вашиот печатач.
4. Изберете **Activate Status Monitor**.

Се појавува прозорецот **Printer Selection**.

5. Кликнете го името на посакуваниот печатач на списокот.

Се појавува прозорецот **Printer Status**.

6. Кликнете **Help**.

*Исто така погледнете:*

„Status Monitor (Само за Windows)“ на страница 38

### **Проверување на статусот во EpsonNet Config (Windows & Mac OS X) (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

Можете да го проверете статусот на задачата на печатење испратена до печатачот на табуларот **Jobs** од EpsonNet Config.

*Исто така погледнете:*

„Софтвер за управување на печатачот“ на страница 36

### **Печатење на страница со извештај**

Можете да печатите разни видови извештаи и списоци. За детали на секој извештај и список, погледнете „Report / List“ на страница 269.

Земајќи ја страницата System Settings како пример, овој дел опишува два методи на печатење на извештај.

## Печатење *System Settings* страница

За да ги потврдите деталните поставки на печатачот, отпечатите *System Settings* извештај.

### Операционен панел

#### *Забелешка:*

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете *Report / List*, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете *System Settings*, и потоа кликнете го копчето **OK**.

Страницата *System Settings* се отпечатува.

### *Printer Setting Utility*

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

#### *Забелешка:*

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

#### *Забелешка:*

*Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.*

Се појавува *Printer Setting Utility*.

2. Кликнете го табуларот **Printer Settings Report**.
3. Изберете **Reports** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Reports**.

4. Кликнете **System Settings**.

Страницата System Settings се отпечатува.

## Поставки на печатачот

### Употреба на операциониот панел за промена на поставките на печатачот



Можете да ги изберете ставките на менито и соодветните вредности преку операциониот панел.

Кога првпат влегувате во менијата од операциониот панел, забележувате листа на ставки на менито. Вредноста прикажана на десно од секоја ставка на менито претставува фабрички зададената поставка на менито. Овие поставки претставуваат оригиналните поставки на печатачот.


#### **Забелешка:**

*Зададените фабрички вредности може да се разликуваат за различни земји.*

За да изберете нова вредност како зададена поставка на менито:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете го посакуваното мени, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете го посакуваното мени или ставка на менито, и потоа кликнете го копчето .
  - Ако селекцијата е мени, менито се отвора и се појавува листа на ставки на менито.
  - Ако селекцијата е ставка на менито, зададената поставка за ставката на менито се прикажува како нагласена.

Секоја ставка на менито има своја листа на вредности. Вредноста може да биде:

  - Фраза или збор што ја опишува поставката
  - Нумеричка вредност што може да се промени
  - On или Off поставка
4. Изберете ја посакуваната вредност.
5. Притиснете го копчето  за да ја активирате вредноста на поставката.

Вредноста е прикажана на десно од ставката на менито на претходниот екран за да ја идентификува како тековна кориснички зададена поставка на менито.

6. За да продолжете со поставување други ставки, изберете го посакуваното мени. Притиснете го копчето **↵** (**Back**) или **◀** за да се вратите на претходното мени.

За да се откажете од поставување нови вредност, притиснете го копчето **System**, а потоа притиснете го копчето **↵** (**Back**) или копчето **◀** за да се вратите на екранот **Select Function**.

Овие поставки се активни сè додека не се избрани нови или не се обновени фабрички зададените вредности.

Поставките на двигателот може да имаат предимство над претходно направените промени. Во тој случај, променете ги зададените вредности на операциониот панел.

### **Употреба на *Printer Setting Utility* за промена на поставките на печатачот**

Можете да ги изберете поставките на менито и соодветните вредности преку *Printer Setting Utility*.

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

#### **Забелешка:**

*Зададените фабрички вредности може да се разликуваат за различни земји.*

*Овие поставки се активни сè додека не се избрани нови или не се обновени фабрички зададените вредности.*

За да изберете нова вредност како поставка:

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

#### **Забелешка:**

*Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.*

Се појавува *Printer Setting Utility*.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
3. Изберете ја посакуваната ставка на менито.

Секоја ставка на менито има своја листа на вредности. Вредноста може да биде:



- Фраза или збор што ја опишува поставката
  - Нумеричка вредност што може да се промени
  - On или Off поставка
4. Изберете ја посакуваната вредност, и потоа кликнете го копчето **Apply New Settings** или **Restart printer to apply new settings**.

Поставките на двигателот може да имаат предимство над претходно направените промени и можеби ќе биде потребно да ги промените зададените вредности во Printer Setting Utility.

### Прилагодување на јазикот

За да прикажете друг јазик на операциониот панел:

#### Операционен панел

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Panel Language**, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете го посакуваниот јазик, и потоа кликнете го копчето .

#### Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

#### **Забелешка:**

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа поставка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
3. Изберете **System Settings** од листата на левата страна од страницата.



Се прикажува страницата **System Settings**.

4. Изберете го посакуваниот јазик од **Panel Language**, и потоа кликнете го копчето **Apply New Settings**.

---

## **Печатење со Веб услуги на уреди (WSD) (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

Овој дел нуди информации околу мрежно печатење со WSD, новиот Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, и Windows 7 протокол на Microsoft.

### **Додавање улоги на услугите за печатење**

Кога користете Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2, потребно е да ги додадете улогите на услугите за печатење на клиентите на Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2.

#### **За Windows Server 2008:**

1. Кликнете **Start (Почни) — Administrative Tools (Административни алатки) — Server Manager (Управувач на сервер)**.
2. Од менито **Action (Акција)**, изберете **Add Roles (Додај улоги)**.
3. Селектирајте го полето за штиклирање **Print Services (Услуги за печатење)** на прозорецот **Server Roles (Улоги на серверот)** во **Add Roles Wizard (Волшебник за додавање улоги)**, а потоа кликнете **Next (Следно)**.
4. Кликнете **Next (Следно)**.
5. Изберете го полето за штиклирање **Print Server (Сервер за печатење)**, потоа кликнете на **Next (Следно)**.
6. Кликнете **Install (Инсталирај)**.

#### **За Windows Server 2008 R2:**

1. Кликнете **Start (Почни) — Administrative Tools (Административни алатки) — Server Manager (Управувач на сервер)**.

2. Од менито **Action (Акција)**, изберете **Add Roles (Додај улоги)**.
3. Селектирајте го полето за штиклирање **Print and Document Services (Услуги за печатење и документи)** на прозорецот **Server Roles (Улоги на серверот)** во **Add Roles Wizard (Волшебник за додавање улоги)**, а потоа кликнете **Next (Следно)**.
4. Кликнете **Next (Следно)**.
5. Изберете го полето за штиклирање **Print Server (Сервер за печатење)**, потоа кликнете на **Next (Следно)**.
6. Кликнете **Install (Инсталирај)**.

## Поставување на печатач

Можете да го инсталирате вашиот нов печатач на мрежата преку *Софтверскиот диск* испратен со вашиот печатач, или преку волшебникот **Add Printer (Додај печатач)**.

## Инсталирање на двигател за печатач преку волшебникот Add Printer (Додај печатач)

1. Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук) — Printers (Печатачи) (Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)** за Windows Server 2008 R2 и Windows 7).
2. Кликнете **Add a printer (Додај печатач)** за да го отворите волшебникот **Add Printer (Додај печатач) wizard**.
3. Изберете **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, бежичен или Bluetooth печатач)**.
4. Од списокот на достапни печатачи, изберете го оној што сакате да го користите, а потоа кликнете **Next (Следно)**.

### Забелешка:

- Во списокот на достапни печатачи, WSD печатачот е прикажан во форма **http://IP адреса/ws/**.

- ❑ Доколку на списокот не се појави WSD печатач, внесете ја рачно IP адресата на печатачот за да креирате WSD печатач. За да ја внесете рачно IP адресата на печатачот, следете ги инструкциите подолу. За Windows Server 2008 R2, за да креирате WSD печатач, мора да сте член на групата Администратори.
    1. Кликнете на **The printer that I want isn't listed (Печатачот што го сакам не е на списокот)**.
    2. Изберете го **Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Додајте печатач користејќи TCP/IP адреса или име на хост)** и кликнете **Next (Следно)**.
    3. Изберете **Web Services Device (Уред за веб услуги)** од **Device type (Вид уред)**.
    4. Внесете ја IP адресата на печатачот во полето за текст **Hostname or IP address (име на хост или IP адреса)** и кликнете **Next (Следно)**.
  - ❑ Пред да го инсталирате двигателот користејќи го волшебникот **Add Printer (Додај печатач)** на Windows Server 2008 R2 или Windows 7, направете едно од следново:
    - Поставете интернет врска така што Windows Update може да го скенира вашиот компјутер.
    - Додадете го однапред двигателот за печатачот на вашиот компјутер.
5. Ако биде побарано, инсталирајте го двигателот на печатачот на вашиот компјутер. Ако се бара администраторска лозинка или потврдување, напишете ја лозинката или доставите потврда.
  6. Завршете ги дополнителните постапки во волшебникот, а потоа кликнете **Finish (Заврши)**.
  7. Отпечатите тест страница за да ја потврдете инсталацијата за печатење.
    - a Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук) — Printers (Печатачи) (Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)** за Windows Server 2008 R2 и Windows 7).
    - b Кликнете со десното копче на глушецот врз печатачот што го креиравте, а потоа кликнете **Properties (Својства) (Printer properties (Својства на печатачот)** за Windows Server 2008 R2 и Windows 7).
    - c На табуларот **General (Општо)**, кликнете **Print Test Page (Отпечати тест страница)**. Кога тест страницата е успешно отпечатена, инсталацијата е завршена.

## Поглавје 6

### Копирање

#### Поставување хартија за копирање

Инструкциите за поставување документи за печатење се подеднакви без разлика дали печатите, факсирате или копирате. (Факс функција е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

**Исто така погледнете:**

- „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 126
- „Поставување медиуми за печатење“ на страница 127

#### Подготвување на документ

Можете да го користите стаклото за документи или Автоматскиот поддавач на документи (ADF) за да поставите оригинален документ за копирање, скенирање и испраќање факс. (ADF и факс функцијата се достапни само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.) Можете да поставете до 15 листови на документи со 64 gsm за една задача користејќи го ADF или лист по лист користејќи го стаклото за документи.

**Важно:**

- Избегнувајте поставување документи во ADF помали од 148,0 × 210,0 мм или поголеми од 215,9 × 355,6 мм, со различни големини или тежини заедно, брошури, памфлети, фолии, или документи со други необични карактеристики.
- Индиго или хартија со позадина од индиго, обложена хартија, просирна или тенка хартија, изгужвана или извиткана хартија, стуткана или свиткана хартија или искината хартија не можат да се користат во ADF.
- Не употребувајте документи во ADF со спојници, штипки за хартија или изложени на лепила или материјали врз база на растворувачи како што се лепило, мастило и течност за поправка.

**Забелешка:**

За да добиете најдобар квалитет на скенирање, посебно за слики во боја или нијанси на сиво, користете го стаклото за документи наместо ADF.


## Правење копии преку стаклото за документи

### Забелешка:

- ❑ За копирање не е потребна поврзаност со компјутер.
- ❑ За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, потврдете дека нема документи во ADF. Доколку било каков документ се забележи во ADF, истиот има приоритет врз документот на стаклото за документи.
- ❑ Загадености на стаклото за документи може да предизвика црни дамки на копираниот отпечаток. За најдобар резултат, исчистете го стаклото за документи пред употреба. Погледнете „Чистење на скенерот“ на страница 378 за повеќе информации.

За да направите копија преку стаклото за документи:


1. Отворете го капакот за документи.



2. Ставете го документот со предната страна надолу на стаклото за документи и порамнете го со регистрираните водилки во горниот лев агол на стаклото за документи.

**Внимание:**


Не применувајте преголема сила за да држите дебел документ на стаклото за документи. Тоа може да го скрши стаклото и да предизвика повреда.



- Затворете го капакот за документи.

**Забелешка:**


- Оставајќи го капакот за документи отворен при копирање може да делува на квалитетот на копијата и да ја зголеми потрошувачката на тонер.
- Ако копирате страница од книга или списание, подигнете го капакот за документи сè додека зглобовите не се фатени од запирачот, а потоа затворете го истиот. Ако книгата или списанието е подебело од 20 мм, започнете со копирање со капакот за документи отворен.

- Притиснете го копчето  (**Copy**).
- Прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.


**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

За да ги избришете поставките, употребете го копчето  (**Clear All**).

- Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

**Забелешка:**

Притиснете го копчето  (**Stop**) за да откажете задача на копирање во било кое време додека скенирате документ.







## Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

### Важно:

Не поставувајте повеќе од 15 листови во ADF или не дозволувајте повеќе од 15 листови да се поддаваат во излезната фиока за документи. Излезната фиока за документи треба да биде испразнета пред да надмине 15 листови, во спротивно вашите оригинални документи може да се оштетат.


### Забелешка:

- За да добиете најдобар квалитет на скенирање, посебно за слики во боја или нијанси на сиво, користете го стаклото за документи наместо ADF.
- За копирање не е потребна поврзаност со компјутер.
- Следниве документи не можете да ги поставите во ADF. Задолжително ставете ги на стаклото за документи.

	Стукани оригинали		Издупчена хартија
	Лесни оригинали		Превиткани, подвиткани или искинати оригинали
	Оригинали со прилепени делови		Индиго


За да направите копија преку ADF:

1. Поставете до 15 листови на документи од 64 gsm свртени нагоре во ADF влегувајќи прво со горниот раб од документот. Потоа прилагодете ги водилките за документи на точната големина на документот.



**Забелешка:**


Задолжително користете ги водилките за документ пред да копирате документ со правна големина.

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.


**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

За да ги избришете поставките, употребете го копчето  (**Clear All**).


4. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

**Забелешка:**




Притиснете го копчето  (**Stop**) за да откажете задача на копирање во било кое време додека скенирате документ.

---

## Поставување опции за копирање

Подесете ги следниве опции за тековната задача на копирање пред да го притиснете копчето  (**Start**) за да направите копии.

**Забелешка:**

Откако задачата за копирање заврши, опциите за копирање се зачувани сè додека екранот не се врати на Select Function (само-обновување или копчето  (**Back**) е притиснато), копчето  (**Clear All**) е притиснато, или копчето  (**Copy**) е повторно притиснато.

## Број на копии

Можете да го назначете бројот на копии од 1 до 99.


1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.




**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Внесете го бројот на копии користејќи ја нумеричката тастатура.
4. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи ја големината на копијата и квалитетот на сликата.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

5. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

**Боја**


Можете да изберете режим на копирање во боја или црно-бело.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.


**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Притиснете го копчето **Color Mode (Режим на боја)** за да го изберете посакуваниот режим на боја.
4. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.


**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

5. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

**Collated**

Можете да ги сортирате копираните отпечатоци. На пример, ако направите две копии на документ од три страници, ќе биде отпечатан еден комплетен документ од три страници пропатен од вториот комплетен документ.

**Забелешка:**

Копирање документи со голем број податоци може да ја исцрпи достапната меморија. Ако се случи недостаток на меморија, откажете го средувањето со променете го **Collated** во **Uncollated** на операциониот панел.




1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

„Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171

„Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете **Collated**, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете ја посакуваната поставка, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>Uncollated*</b>	Не ја сортира задачата на копирање.
<b>Collated</b>	Ја сортира задачата за печатење.

- Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

- Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

## Reduce/Enlarge

Можете да ја намалите или зголемите големината на копираната слика, од 25% до 400%.

**Забелешка:**




- Кога правите намалена копија, на дното на копијата можат да се појават црни линии.
- Оваа ставка е достапна само кога N-UF е поставено на Off или Manual.

- За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

- Притиснете го копчето  (**Copy**).
- Изберете Reduce/Enlarge, и потоа кликнете го копчето .
- Изберете го посакуваните поставки, и потоа кликнете го копчето .

**мм серии**

**Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>200%</b>
<b>A5 -&gt; A4(141%)</b>
<b>A5 -&gt; B5(122%)</b>
<b>100%*</b>
<b>B5 -&gt; A5(81%)</b>
<b>A4 -&gt; A5(70%)</b>
<b>50%</b>

**инчи серии**

<b>200%</b>
<b>Stmt -&gt; Lgl(154%)</b>
<b>Stmt -&gt; Ltr(129%)</b>
<b>100%*</b>
<b>Lgl -&gt; Ltr (78%)</b>
<b>Ldgr -&gt; Ltr(64%)</b>
<b>50%</b>

**Забелешка:**

Исто така можете да ја користите нумеричката тастатура за да го внесите посакуваниот сонос на зумирање од 25% до 400%, или притиснете го копчето ► за да го зголемете соодносот на зумирање или притиснете го копчето ◀ да го намалите соодносот на зумирање во 1% интервали. Погледенете ја следнава табела за специфични соодноси на зумирање.

		копија		
		A5	B5	A4
оригинал	A5	100%	122%	141%
	B5	81%	100%	115%
	A4	70%	86%	100%


Методите на поставување медиуми за печатење може да варираат во зависност од големината и ориентацијата на медиумите за печатење. За детали, погледнете го „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128 или „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137.

За медиуми за печатење што можат да се постават, погледнете „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 126.

- Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи го бројот на копиите и квалитетот на сликата.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

- Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

## Document Size

Можете да ја назначите зададената големина на документи.




- За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

„Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171

„Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете Document Size, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете го посакуваните поставки, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>A4 (210 × 297mm)*</b>
<b>A5 (148 × 210mm)</b>
<b>B5 (182 × 257mm)</b>
<b>Letter (8.5 × 11")</b>
<b>Folio (8.5 × 13")</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
<b>Legal (8.5 × 14")</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
<b>Executive (7.25 × 10.5")</b>

5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

## Document Type




Можете да го изберете квалитетот на сликата на копијата.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете Document Type, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете го посакуваните поставки, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>Text</b>	Соодветно за документи со текст.
<b>Mixed*</b>	Соодветно за документи и со текст и со фотографии/сиви нијанси.
<b>Photo</b>	Соодветно за документи со фотографии.

5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи го бројот на копиите и големината на копијата.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

## Lighten/Darken




Можете да го прилагодите нивото на густина на копијата за да ја направите копијата посветла или потемна од оригиналот.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171

- ❑ „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169
- 2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
- 3. Изберете **Lighten/Darken**, и потоа кликнете го копчето .
- 4. Изберете го посакуваните поставки, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>Lighten2</b>	Ја прави копијата посветла од оригиналот. Работи добро со темни отпечатоци.
<b>Lighten1</b>	
<b>Normal*</b>	Работи добро со стандарден вид или отпечатени документи.
<b>Darken1</b>	Ја прави копијата потемна од оригиналот. Работи добро со светли отпечатоци или со бледи обележја со молив.
<b>Darken2</b>	

- 5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

- 6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

## Sharpness

Можете ја да прилагодите острината за да ја направите копијата поостра или помека од оригиналот.




- 1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- ❑ „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171



- ❑ „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169
- 2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
- 3. Изберете Sharpness, и потоа кликнете го копчето .
- 4. Изберете го посакуваните поставки, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>Sharpest</b>	Ја прави копијата поостра од оригиналот.
<b>Sharper</b>	
<b>Normal*</b>	Не ја прави копијата поостра или помека од оригиналот.
<b>Softer</b>	Ја прави копијата помека од оригиналот.
<b>Softest</b>	

- 5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

- 6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

**Auto Exposure**

Можете да ја потиснете позадината на оригиналот за да го подобрите текстот на копијата.




- 1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**


❑ „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171

☐ „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете **Auto Exposure**, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете **On**, и потоа кликнете го копчето .
5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.





**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.



## Color Balance R



Можете да назначете зададено ниво на баланс на црвена боја во опсег од -2 до +2.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Defaults Settings**, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете **Copy Defaults**, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете **Color Balance R**, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја посакуваната вредност, и потоа кликнете го копчето .

## Color Balance G





Можете да назначете зададено ниво на баланс на зелена боја во опсег од -2 до +2.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Defaults Settings**, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете **Copy Defaults**, и потоа кликнете го копчето .

4. Изберете `Color Balance G`, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја посакуваната вредност, и потоа кликнете го копчето .

## Color Balance B

Можете да назначете зададено ниво на баланс на сина боја во опсег од -2 до +2.





1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Defaults Settings`, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете `Copy Defaults`, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете `Color Balance B`, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја посакуваната вредност, и потоа кликнете го копчето .

## Gray Balance

Можете да назначете зададено ниво на баланс на сиво во опсег од -2 до +2.


### **Забелешка:**

*Оваа опција е ефектна само за копирање во црно-бела боја.*

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Defaults Settings`, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете `Copy Defaults`, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете `Gray Balance`, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја посакуваната вредност, и потоа кликнете го копчето .

## N-Up

Можете да отпечатите две оригинални слики да ги собере на еден лист хартија.

**Auto:**

Автоматски ги намалува страниците за да ги собере на една страница.

**ID Card Copy:**

Секогаш ги печати двете страни од картата за идентификација на една страница во оригинална големина (од 100%).

**Manual:**




Ги намалува страниците до зададената големина во зависност од поставките на менито Reduce/Enlarge.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете **N-Up**, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете ја посакуваната поставка, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.


<b>Off*</b>	Не извршува N-Up печатење.
<b>Auto</b>	Автоматски ги намалува оригиналните страници за да ги собере на еден лист хартија.
<b>ID Card Copy</b>	Ги печати оригиналните страници на еден лист хартија во оригинална големина.
<b>Manual</b>	Ги печати оригиналните страници на едниот лист хартија во големина назначена во <b>Reduce/Enlarge</b> .


5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија (само за **Off** или **Manual**), и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

Кога го користите стаклото за документи и **N-Up** е поставено на **Auto**, **ID Card Copy**, или **Manual**, екранот бара да ставите уште една страница. Изберете **Yes** или **No**, и потоа кликнете го копчето .

Ако изберете **Yes**, изберете **Continue** или **Cancel**, а потоа притиснете го копчето .

**Margin Top/Bottom**






Можете да го назначете горниот и долниот раб на копијата.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете Margin Top/Bottom, и потоа кликнете го копчето .
4. Притиснете го копчето  или  да ја внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>4mm*/0.2 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

## Margin Left/Right






Можете да го назначете левиот и десниот раб на копијата.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете Margin Left/Right, и потоа кликнете го копчето .
4. Притиснете го копчето  или  да ја внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>4mm*/0.2 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**

„Поставување опции за копирање“ на страница 172

6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.

## Margin Middle

Можете да го назначете средниот раб на копијата.






1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171

☐ „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Copy**).
3. Изберете Margin Middle, и потоа кликнете го копчето .
4. Притиснете го копчето  или  да ја внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>0mm*/0.0 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

5. Ако е потребно, прилагодете ги поставките за копирање вклучувајќи број на копии, големина на копија и квалитет на слика.

**Исто така погледнете:**





„Поставување опции за копирање“ на страница 172

6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете да копирате.


## Менување на зададените поставки

Опцијата COPY на менито, вклучувајќи режим на боја, и квалитет на слика може да биде поставена на најчесто користените режими.

За да создадете свои зададени поставки:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Defaults Settings, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете Copy Defaults, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете го посакуваниот елемент на мени, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја посакуваната поставка или внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето .



6. Повторете ги чекорите 4 и 5, ако е потребно.
7. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).

## Поглавје 7

### Скенирање

#### Преглед на скенирање

Можете да го користите печатачот да ги претворите сликите и текстот во променливи слики на вашиот компјутер.

Поставката за резолуција што сакате да ја користите кога скенирате одреден елемент зависи од видот на елементот и како планирате да ја употребите сликата или документот откако ќе го скенирате во компјутерот. За најдобри резултати, користете ги препорачаните поставки.

Вид	Резолуција
Документи	300 dpi црно-бела или 200 dpi нијанси на сиво или во боја
Документи со лош квалитет или што содржат мал текст	400 dpi црно-бела или 300 dpi нијани на сиво
Фотографии и слики	100–200 dpi во боја или 200 dpi нијанси на сиво
Слики во инџет печатач	150–300 dpi
Слики за печатач со висока резолуција	300–600 dpi

Скенирањето надвор од овие препорачани резолуции може да го надмине капацитетот на апликацијата. Доколку ви е потребна резолуција над оние препорачани во горната табела, треба да ја намалите големината на сликата со прегледување (пред-скенирање) и потскратување пред сликата да се скенира.

#### Скенирање во компјутер поврзан преку USB

##### Скенирање преку операциониот панел

Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP како пример.




**Забелешка:**

- Потврдете дека печатачот е поврзан на компјутерот користејќи USB кабел.

- ❑ *Мора да го користите Управувачот за експрес скенирање на вашиот компјутер за да ја конфигурирате излезната дестинација на датотеките на скенирани слики.*
- 1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.


***Исто така погледнете:***

- ❑ *„Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171*
  - ❑ *„Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169*
2. Притиснете го копчето  (**Scan**).
  3. Изберете Scan to Computer(USB), и потоа кликнете го копчето .
  4. Конфигурирајте ги поставките за скенирање доколку е потребно.
  5. Притиснете го копчето  (**Start**).

Датотеката со скенирана слика е создадено.

**Забелешка:**

Ако на вашиот компјутер се појави следново полето за дијалог, изберете **Express Scan Manager-Btype**, а потоа кликнете **OK**. Штом го изберете полето за итиклирање **Always use this program for this action (Секогаш користете ја оваа програма за оваа акција)** кога го избирате **Express Scan Manager-Btype**, избраната програма се користи автоматски без да се прикажува прозорецот за избор на програма.

**Исто така погледнете:**

„Express Scan Manager“ на страница 41

## Скенирање користејќи го TWAIN двигателот

Вашиот печатач го поддржува двигателот Алатка без интересно име (TWAIN) за скенирање слики. TWAIN е еден од стандардните компоненти понудени од страна на Windows XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista®, Windows 7, и Mac OS® X 10.4/10.5/10.6, и работи со различни скенери. Следната процедура го користи Windows XP како пример.

**Забелешка:**

- Потврдете дека печатачот е поврзан на компјутерот користејќи USB кабел.
- Кога печатачот се користи како мрежен печатач, можете исто така да скенирате документи преку мрежен протокол наместо преку USB кабел.

Следнава процедура на скенирање слика користи Microsoft Clip Organizer како пример.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.


**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
  - „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169
2. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — Microsoft Office — Microsoft Office 2010 Tools — Microsoft Clip Organizer**.
  3. Кликнете **File (Датотека) — Add Clips to Organizer (Додај исечоци во Организаторот) — From Scanner or Camera (Од скенер или камера)**.
  4. Во полето за дијалог **Insert Picture from Scanner or Camera (Вметни слика од скенер или камера)** под **Device (Уред)**, изберете го вашиот TWAIN уред.
  5. Кликнете на **Custom Insert (Прилагодено вметнување)**.
  6. Изберете ги вашите приоритет на скенирање и кликнете **Preview** да го прикажете приказот на сликата.

**Забелешка:**

- За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, **Preview** е неактивно и онеспособено кога изберете **Document Feeder Tray** од **Scan From**.

- Илустрацијата може да се разликува за различни оперативни системи.



- Изберете ги посакуваните својства од табуларите **Image Quality** и **Image Options** tabs.
- Кликнете **Scan** да започнете со скенирањето.

Датотеката со скенирана слика е создадено.

## Скенирање користејќи WIA двигател

Вашиот печатач исто така го поддржува двигателот Стекнување слика преку Windows (WIA) за скенирање слики. WIA е еден од стандардните компоненти понудени од страна на Windows XP и понови оперативни системи и работи со дигитални камери и скенери. За разлика од TWAIN двигателот, WIA двигателот ви овозможува да скенирате слика и лесно да ги манипулирате тие слики без користење на дополнителен софтвер.

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

### **Забелешка:**

Потврдете дека печатачот е поврзан на компјутерот користејќи USB кабел.

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
  - „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169
2. Започнете го софтверот за цртање како што е Paint за Windows.

**Забелешка:**


Кога користете Windows Vista, користете Windows Photo Gallery наместо Paint.

3. Кликнете **File (Датотека) — From Scanner or Camera (Од скенер или камера) (Paint (Цртај) копче — From scanner or camera (Од скенер или камера)** за Windows Server 2008 R2 и Windows 7).

Се појавува WIA прозорецот .

**Забелешка:**

Илустрацијата може да се разликува за различни оперативни системи.




4. Изберете ги вашите приоритет на скенирање и кликнете **Adjust the quality of the scanned picture (Прилагодете го квалитетот на скенираната слика)** за да го прикажете полето за дијалог **Advanced Properties (Напреди својства)**.
5. Изберете ги посакуваните својства вклучувајќи осветленост и контраст, а потоа кликнете **ОК**.
6. Кликнете **Scan (Скенирај)** да започнете со скенирањето.
7. Кликнете **Save As (Зачувај како)** од менито **File (Датотека)**.
8. Внесете име на сликата и изберете формат на датотеката и дестинација за зачувување на сликата.

## Користејќи скенер на мрежата (само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)

### Преглед

Функцијата Скенирај на сервер/компјутер ви овозможува да скенирате документи и да ги испратите скенираните документи на компјутер на мрежа преку FTP или SMB протокол.



Можете да го изберете видот на серверот и да назначете дестинација за зачувување на скенираните документи со EpsonNet Config или Уредувачот на Адресарот.



Следниве елементи се потребни за да се користи функцијата Скенирај на сервер/компјутер.

Користејќи SMB

За да пренесете податоци преку SMB, вашиот компјутер треба да работи на еден од следниве оперативни системи што вклучува споделување папки.

За Mac OS X, споделен кориснички профил е потребен на Mac OS X.

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Mac OS X 10.4/10.5/10.6

Користејќи FTP

За да пренесете поатоци преку FTP, потребни се еден од следниве FTP сервери и профил за FTP серверот (име и лозинка за логирање).

- Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, или Windows 7

FTP услуга од Microsoft Internet Information Services 6.0

- Windows XP

FTP услуга од Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 или Internet Information Services 5.0/5.1

- Mac OS X

FTP услуга од Mac OS X 10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6

За информации за тоа како да се конфигурира FTP услуга, контактирајте го вашиот системски администратор.

Следете ја процедурата поолу за да ја користите функцијата Скенирај на сервер/компјутер.

„Потврдување на име и лозинка за логирање“ на страница 198



„Назначување на дестинација за складирање на документот“ на страница 200



„Конфигурирање на поставки на печатачот“ на страница 214



„Испраќање на скенираната датотека преку мрежата“ на страница 221

## **Потврдување на име и лозинка за логирање**

### **Кога се користи SMB**

За функцијата скенирај во компјутер/сервер потребен е кориснички профил за логирање со важечка исполнета лозинка за потврдување. Потврдете ги корисничкото име и лозинка за логирање.



Доколку не користите лозинка за вашето корисничко логирање треба да создадете лозинка за вашиот кориснички профил за логирање со следната процедура.

*За Windows XP:*

1. Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — User Accounts (Кориснички профили)**.
2. Кликнете **Change an account (Промени профил)**.
3. Изберете го вашиот профил.
4. Кликнете **Create a password (Создај лозинка)** и додајте лозинка за вашиот кориснички профил за логирање.

*За Windows Server 2003:*

1. Кликнете **Start (Почни) — Administrative Tools (Административни алатки) — Computer Management (Управување на компјутер)**.
2. Кликнете **Local Users and Groups (Локални корисници и групи)**.
3. Кликнете двапати на **Users (Корисници)**.
4. Кликнете со десното копче глушецот врз вашиот профил, а потоа изберете **Set Password (Постави лозинка)**.

*Забелешка:*

*Кога ќе се појави предупредувачка порака, потврдете ја пораката и потоа кликнете **Proceed (Продолжи)**.*

5. Внесете лозинка за вашиот кориснички профил за логирање.

*За Windows Vista u Windows 7:*

1. Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел)**.
2. Кликнете **User Accounts and Family Safety (Кориснички профили и семејна безбедност)**.
3. Кликнете на **User Accounts (Кориснички профили)**.
4. Кликнете **Create a password (Создај лозинка)** за вашиот профил и додајте лозинка за вашиот кориснички профил за логирање.

### *За Windows Server 2008 u Windows Server 2008 R2:*

1. Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел)**.
2. Кликнете на **User Accounts (Кориснички профили)**.
3. Кликнете на **User Accounts (Кориснички профили)**.
4. Кликнете **Create a password (Создај лозинка)** за вашиот профил и додајте лозинка за вашиот кориснички профил за логирање.

### *За Mac OS X 10.4/10.5/10.6*

1. Кликнете на **System Preferences (Системски приоритети) — Accounts (Профили)**.
2. Изберете го вашиот профил.
3. Изберете **Change Password (Промени лозинка)**.
4. Внесете лозинка за вашиот кориснички профил за логирање во **New Password (Нова лозинка) (New password (Нова лозинка))** за Mac OS X 10.6).
5. Повторно внесете ја лозинката во **Verify (Потврди)**.
6. Кликнете на **Change Password (Промени лозинка)**.

Откако ќе го потврдете корисничкото име и лозинка за логирање, одете на „Назначување на дестинација за складирање на документот“ на страница 200.

### ***Кога се користи FTP***

За функцијата скенирај во компјутер/сервер потребно е кориснички име и лозинка. За вашето корисничко име и лозинка, контактирајте го вашиот системски администратор.

## ***Назначување на дестинација за складирање на документот***

### ***Кога се користи SMB***


Споделите папка за зачувување на скенираниот документ користејќи ја следнава процедура.

### За Windows XP Home Edition:

1. Создадете папка во посакуваниот директориум на вашиот компјутер (Пример за име на папка, **MyShare**).
2. Десен клик врз иконата на оваа папка и потоа изберете **Properties (Својства)**.
3. Кликнете на табуларот **Sharing (Споделување)**, а потоа изберете **Share this folder on the network (Споделете ја оваа папка на мрежата)**.
4. Внесете споделено име во полето **Share name (Споделено име)**.



#### **Забелешка:**

Запишете го ова споделено име бидејќи ова име ќе го употребете во процедурата за следната поставка.



**Забелешка:**

Кога ќе се појави следниов екран, кликнете **If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here** (Ако ги разбирате безбедносните ризици но сакате да ги споделите датотеките без да го отворите волшеникот, кликнете овде), потоа изберете **Just enable file sharing** (Овозможи само споделување на датотеки), а потоа кликнете **OK**.



5. Изберете **Allow network users to change my files** (Дозволете им на мрежните корисници да ги променуваат моите датотеки).
6. Кликнете **Apply** (Примени), а потоа кликнете **OK**.

**Забелешка:**

За да додадете подпапки, создадете нови папки во споделената папка што ја создадовте.


Пример: Име на папка, **MyShare**, име на папка на второ ниво: **MyPic**, име на папка на трето ниво: **John**

Во вашиот директориум сега треба да видите **MyShare\MyPic\John**


Откако создадовте папка, одете на „Конфигурирање на поставки на печатачот“ на страница 214.

**За Windows XP Professional Edition:**

1. Создадете папка во посакуваниот директориум на вашиот компјутер (Пример за име на папка, **MyShare**) и кликнете двапати на папката.
2. Изберете **Folder Options (Опции за папката)** од **Tools (Алатки)**.



- Кликнете на табуларот **View (Погледни)**, а потоа избрижете го полето за штиклирање **Use simple file sharing (Recommended) (Користете едноставно споделување датотеки (Препорачливо))**.




- Кликнете **OK**, а потоа затворете го прозорецот.
- Десен клик врз иконата на оваа папка и потоа изберете **Properties (Својства)**.
- Изберете го табуларот **Sharing (Споделување)**, а потоа изберете **Share this folder (Споделете ја оваа папка)**.
- Внесете споделено име во полето **Share name (Споделено име)**.



**Забелешка:**


Запишете го ова споделено име бидејќи ова име ќе го употребете во процедурата за следната поставка.



8. Кликнете **Permissions (Одобренија)** за да создадете дозвола за впишување за оваа папка.
9. Кликнете **Add (Додај)**.
10. Пребарувајте го корисничкото име за логирање кликувајќи на **Advanced (Напредно)**, или внесете го корисничкото име за логирање во полето **Enter the object names to select (Впишете го името на предметот што се избира)** и кликнете **Check Names (Провери ги имињата)** за да потврдете (Пример на корисничко име за логирање, **MySelf**).


**Забелешка:**

Не употребувајте го **Everyone (Cume)** како корисничко име за логирање.



11. Кликнете **OK**.

12. Кликнете го корисничкото име за логирање кое штотуку го внесовте. Изберете го полето за штиклирање **Full Control (Целосна контрола)**. Ова ќе ви даде дозвола да го испратете документот во оваа папка.



13. Кликнете **OK**.

14. Кликнете **Apply (Примени)**, а потоа кликнете **OK**.

**Забелешка:**

За да додадете подпапки, создадете нови папки во споделената папка што ја создадовте.

Пример: Име на папка: **MyShare**, име на папка на второ ниво: **MyPic**, име на папка на трето ниво: **John**

Во вашиот директориум сега треба да видите **MyShare\MyPic\John**.


Откако создадовте папка, одете на „Конфигурирање на поставки на печатачот“ на страница 214.

**За Windows Server 2003**

1. Создадете папка во посакуваниот директориум на вашиот компјутер (Пример за име на папка, **MyShare**).
2. Десен клик врз иконата на оваа папка и потоа изберете **Properties (Својства)**.
3. Кликнете на табуларот **Sharing (Споделување)**, а потоа изберете **Share this folder (Споделете ја оваа папка)**.
4. Внесете споделено име во полето **Share name (Споделено име)**.

**Забелешка:**


Забележете го ова споделено име бидејќи ова име ќе го употребете во процедурата за следната поставка.



- Кликнете **Permissions (Одобренија)** за да дадете дозвола за впишување за оваа папка.
- Кликнете **Add (Додај)**.
- Пребарувајте го корисничкото име за логирање кликувајќи на **Advanced (Напредно)**, или внесете го корисничкото име за логирање во полето **Enter the object names to select (Впишете го името на предметот што се избира)** и кликнете **Check Names (Провери ги имињата)** за да потврдете (Пример на корисничко име за логирање, **MySelf**).


**Забелешка:**

Не употребувајте го **Everyone (Cime)** како корисничко име за логирање.



- Кликнете **OK**.

- Кликнете го корисничкото име за логирање кое штотуку го внесовте. Изберете го полето за штиклирање **Full Control (Целосна контрола)**. Ова ќе ви даде дозвола да го испратете документот во оваа папка.



- Кликнете **OK**.
- Кофигурирајте и други поставки како што е потребно, а потоа кликнете **Apply (Примени)** и кликнете **OK**.

**Забелешка:**

За да додадете подпапки, создадете нови папки во споделената папка што ја создадовте. Пример: Име на папка: **MyShare**, име на папка на второ ниво: **MyPic**, име на папка на трето ниво: **John**  
Во вашиот директориум сега треба да видите **MyShare\MyPic\John**.


Откако создадовте папка, одете на „Конфигурирање на поставки на печатачот“ на страница 214.

*За Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2*

- Создадете папка во посакуваниот директориум на вашиот компјутер (Пример за име на папка, **MyShare**).
- Десен клик врз иконата на оваа папка и потоа изберете **Properties (Својства)**.

3. Кликнете го табуларот **Sharing (Споделување)**, а потоа изберете **Advanced Sharing (Напредно споделување)**.


За Windows Vista, кога ќе се појави полето за дијалог **User Account Control (Контрола на кориснички профил)**, кликнете **Continue (Продолжи)**.



4. Изберете го полето за штиклирање **Share this folder (Сподели ја оваа папка)**.
5. Внесете споделено име во полето **Share name (Споделено име)**.

**Забелешка:**


Забележете го ова споделено име бидејќи ова име ќе го употребете во процедурата за следната поставка.



6. Кликнете **Permissions (Одобренија)** за да дадете дозвола за впишување за оваа папка.
7. Кликнете **Add (Додај)**.
8. Пребарувајте го корисничкото име за логирање кликувајќи на **Advanced (Напредно)**, или внесете го корисничкото име за логирање во полето **Enter the object names to select (Впишете го името на предметот што се избира)** и кликнете **Check Names (Провери ги имињата)** за да потврдете (Пример на корисничко име за логирање, **MySelf**).


**Забелешка:**

Не употребувајте го **Everyone (Cume)** како корисничко име за логирање.



9. Кликнете **OK**.

10. Кликнете го корисничкото име за логирање кое штотуку го внесовте. Изберете го полето за штиклирање **Full Control (Целосна контрола)**. Ова ќе ви даде дозвола да го испратете документот во оваа папка.



11. Кликнете **OK**.
12. Кликнете **OK** за да излезете од полето за дијалог **Advanced Sharing (Напредно споделување)**.
13. Кликнете **Close (Затвори)**.

**Забелешка:**

За да додадете подпапки, создадете нови папки во споделената папка што ја создадовте.

Пример: Име на папка: **MyShare**, име на папка на второ ниво: **MyPic**, име на папка на трето ниво: **John**

Во вашиот директориум сега треба да видите **MyShare\MyPic\John**.

Откако создадовте папка, одете на „Конфигурирање на поставки на печатачот“ на страница 214.

**За Mac OS X 10.4:**

1. Изберете **Home (Дома)** од менито **Go (Оди)**.
2. Кликнете двапати на **Public (Јавен)**.



3. Создадете папка (Пример за име на папка, **MyShare**).

**Забелешка:**

Забележете го името на папката бидејќи ова име ќе го употребете во процедурата за следната поставка.

4. Отоворете ги **System Preferences (Системски побарувања)**, а потоа кликнете на иконата **Sharing (Споделување)**.
5. Изберете го полето за штиклирање **Personal File Sharing (Споделување на лична датотека)** и полето за штиклирање **Windows Sharing (Споделување преку Windows)**.

**За Mac OS X 10.5/10.6:**

1. Создадете папка во посакуваниот директориум на вашиот компјутер (Пример за име на папка, **MyShare**).

**Забелешка:**

Забележете го името на папката бидејќи ова име ќе го употребете во процедурата за следната поставка.

2. Изберете ја создадената папка, а потоа изберете **Get Info (Побарајте информации)** од менито **File (Датотека)**.
3. Изберете го полето за штиклирање **Shared Folder (Споделена папка) (Shared folder (Споделена папка)** за Mac OS X 10.6).
4. Отоворете го **Sharing & Permissions (Споделување & дозволи)**.
5. Кликнете на знакот плус (+).
6. Назначете профил што сакате да го споделите, а потоа кликнете **Select (Избери)**.
7. Поставете ја **Privilege (Привилегија)** од профилот на **Read & Write (Читање & впишување)**.
8. Повторете ги постапките од 5 до 7 како што е потребно, а потоа затворете го прозорецот.
9. Отоворете ги **System Preferences (Системски побарувања)**, а потоа кликнете на иконата **Sharing (Споделување)**.

10. Изберете го полето за штиклирање **File Sharing (Споделување датотека)**, а потоа кликнете на **Options (Опции)**.
11. Изберете го полето за штиклирање **Share files and folders using SMB (Сподели датотеки и папки користејќи SMB) (Share files and folders using SMB (Windows) ((Сподели датотеки и папки користејќи SMB (Windows)))** за Mac OS X 10.6) и вашето име на профил.
12. Впишете ја лозинката на вашиот профил, потоа кликнете на **ОК**.
13. Кликнете **Done (Завршено)**.

### **Кога се користи FTP**

За дестинација за зачувување на документот, контактирајте го вашиот системски администратор.

### **Конфигурирање на поставки на печатачот**

Можете да ги конфигурирате поставките на печатачот за да ја користат функцијата скенирај во сервер/компјутер со EpsonNet Config или Уредувачот на Аресарот.

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

### **Преку EpsonNet Config**

1. Отворете го веб прелистувачот.
2. Внесете ја IP адресата од печатачот во рамката за адреса, а потоа притиснете на копчето **Enter**.

Се појавува веб страницата на печатачот.

#### **Забелешка:**


*За детали како да ја проверете IP адресата на печатачот, погледнете „Верификување на IP поставките“ на страница 53.*

3. Кликнете го табуларот **Address Book**.


Ако се бара корисничко име и лозинка, внесете го точното корисничко име и лозинка.

**Забелешка:**

Зададените Идентификациско име и лозинка се празни (NULL).



4. Под **Network Scan (Comp./Serv.)**, кликнете **Computer/Server Address Book**.
5. Изберете било кој неупотребен број и кликнете **Add**.




Се појавува страницата **Add Network Scan Address**.

No.	01
1— Name (Displayed on Printer)	<input type="text"/>
2— Network Type	* Sever FTP <input type="button" value="v"/>
3— Host Address (IP Address or DNS Name)	<input type="text"/>
4— Port Number	<input type="text"/> FTP(21, 5000 - 65535), SMB(139, 5000 - 65535)
5— Login Name (if required by host)	<input type="text"/>
6— Login Password	<input type="text"/>
7— Re-enter Password	<input type="text"/>
8— Name of Shared Directory	<input type="text"/>
	e.g. SMB(Share, Sharedfolder)
9— Subdirectory Path (optional)	<input type="text"/>

За да ги пополнете полињата, внесете ги информациите вака:

1	<b>Name (Displayed on Printer)</b>	Внесете пријатно име што сакате да се појави на Address Book.
2	<b>Network Type</b>	Изберете <b>Computer SMB</b> ако го чувате документот во споделена папка на вашиот компјутер. Изберете <b>Server FTP</b> ако користите FTP сервер.
3	<b>Host Address (IP Address or DNS Name)</b>	Внесете име на сервер или IP адреса од вашиот компјутер или FTP сервер што е споделен. Следниве претставуваат примери: <input type="checkbox"/> За <b>Server FTP</b> : Име на сервер: myhost.example.com (myhost: име на хост, example.com: име на домен) IP адреса: 192.168.1.100 <input type="checkbox"/> За <b>Computer SMB</b> : Име на сервер: myhost IP адреса: 192.168.1.100
4	<b>Port Number</b>	Внесете го бројот на портата на серверот. Доколку не сте сигурни, можете да ги внесете зададените вредности и тоа 139 за SMB и 21 за FTP.

5	<b>Login Name (if required by host)</b>	Внесете го името на корисничкиот профил што има пристап до споделената папка на вашиот компјутер или FTP сервер.
6	<b>Login Password</b>	Внесете ја лозинката што одговара на горното име за логинање. <b>Забелешка:</b> Празна лозинка не е важечка во функцијата Скенирај во компјутер. Потврдете дека имате важечка лозинка за корисничкиот профил за логирање. (Погледнете „Потврдување на име и лозинка за логирање“ на страница 198 за детали за тоа како да додадете лозинка во вашиот кориснички профил за логирање.)
7	<b>Re-enter Password</b>	Внесете ја повторно лозинката.
8	<b>Name of Shared Directory</b>	Само за <b>Computer SMB</b> . Во Windows оперативниот систем, внесете го споделеното име на папката за чување на скенираниот документ на компјутерот примател. На the Mac OS, внесете го името на папката за чување на скенираниот документ на компјутерот примател.
9	<b>Subdirectory Path (optional)</b>	За <b>Computer SMB</b> За да го зачувате скенираниот документ директно во споделената папка без да создавате било какви попапки, оставете го местото празно. За да го зачувате скенираниот документ во папката што ја создадовте под споделени папки, внесете ја патеката на следниов начин. Пример: Име на споделена папка: <b>MyShare</b> , име на папка на второ ниво: <b>MyPic</b> , име на папка на трето ниво: <b>John</b> Во вашиот директориум сега треба да видите <b>MyShare\MyPic\John</b> .  <pre>graph TD   MS[MyShare] --- MP[MyPic]   MP --- J[John]</pre> Во овој случај, внесете го следниов елемент. Патека на сервер: <b>MyPicJohn</b> За <b>Server (FTP)</b> Внесете ја патеката на серверот за да го зачувате скенираниот документ.


Откако ќе ги конфигурирате поставките, одете на „Испраќање на скенираната датотека преку мрежата“ на страница 221.

## Од Уредувачот на Адресарот

1. Кликнете **start (почни)** — **All Programs (Сите програми)** — **EPSON** — вашиот печатач— **Address Book Editor**.

### Забелешка:

- Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за факс, се појавува прозорецот за селектирање на уредот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Device Name**.
  - Прозорецот **Enter Password** се појавува кога Panel Lock Set е поставено на Enable. Во овој случај, внесете ја назначената лозинка, и кликнете **OK**.
2. Кликнете **OK** на прозорецот со порака „Retrieval Successful“.
  3. Кликнете **Tool** — **New (Device Address Book)** — **Server**.



Се појавува полето за дијалог **Server Address**.

**Server Address - 001**

Address ID :   Specify an Address Number

1 Name :

2 Server Type :  Computer  Server

3

4 Server Name / IP Address :

5 Share Name :

6 Path :

7 Login Name :


8 Login Password :

9 Confirm Login Password :

10 Port Number :   Use Default Port Number

За да ги пополнете полињата, внесете ги информациите вака:

1	<b>Name</b>	Внесете пријатно име што сакате да се појави на Address Book.
2	<b>Server Type</b>	Изберете <b>Computer</b> ако го чувате документот во споделена папка на вашиот компјутер. Изберете <b>Server</b> ако користите FTP сервер.
3	<b>Computer Settings wizard</b>	Само за <b>Computer</b> . Со кликување на ова копче се отвора екранот на волшебникот што ве води низ неколку чекори. Откако ќе ги завршете постапките во волшебникот, поставките за <b>Server Address</b> автоматски се конфигурираат. За детали, кликнете го копчето <b>Help</b> .

4	<b>Server Name / IP Address</b>	<p>Внесете име на сервер или IP адреса од вашиот компјутер или FTP сервер што е споделен.</p> <p>Следниве претставуваат примери:</p> <p><input type="checkbox"/> За <b>Computer</b>: Име на сервер: myhost IP адреса: 192.168.1.100</p> <p><input type="checkbox"/> За <b>Server</b>: Име на сервер: myhost.example.com (myhost: име на хост, example.com: име на домен) IP адреса: 192.168.1.100</p>
5	<b>Share Name</b>	<p>Само за <b>Computer</b>.</p> <p>Внесете го името на споделената папка на компјутерот примател.</p>
6	<b>Path</b>	<p>За <b>Computer</b></p> <p>За да го зачувате скенираниот документ директно во споделената папка без да создавате било какви попапки, оставете го местото празно.</p> <p>За да го зачувате скенираниот документ во папката што ја создадовте под споделени папки, внесете ја патеката на следниов начин.</p> <p>Пример: Име на споделена папка: <b>MyShare</b>, име на папка на второ ниво: <b>MyPic</b>, име на папка на трето ниво: <b>John</b></p> <p>Во вашиот директориум сега треба да видите <b>MyShare\MyPic\John</b>.</p> <div data-bbox="954 1151 1134 1300" style="text-align: center;">  <pre> graph TD     MS[MyShare] --- MP[MyPic]     MP --- J[John] </pre> </div> <p>Во овој случај, внесете го следниов елемент.</p> <p>Патека: <b>\MyPic\John</b></p> <p>За <b>Server</b></p> <p>Внесете ја патеката за да го зачувате скенираниот документ.</p>
7	<b>Login Name</b>	<p>Внесете го името на корисничкиот профил што има пристап до споделената папка на вашиот компјутер или FTP сервер.</p>



8	<b>Login Password</b>	Внесете ја лозинката што одговара на горното име за логинање. <b>Забелешка:</b> Празна лозинка не е важечка во функцијата Скенирај во сервер/компјутер. Потврдете дека имате важечка лозинка за корисничкиот профил за логирање. (Погледнете „Потврдување на име и лозинка за логирање“ на страница 198 за детали за тоа како да додаете лозинка во вашиот кориснички профил за логирање).
9	<b>Confirm Login Password</b>	Внесете ја повторно лозинката.
10	<b>Port Number</b>	Внесете го бројот на портата. Доколку не сте сигурни, можете да ги внесете зададените вредности и тоа 139 за SMB и 21 за FTP.





Откако ќе ги конфигурирате поставките, одете на „Испраќање на скенираната датотека преку мрежата“ на страница 221.

## **Испраќање на скенираната датотека преку мрежата**

1. Поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Scan**).
3. Изберете Scan to Network, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете Scan to, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете Computer(Network) или Server(FTP), или Search Address Book, а потоа кликнете го копчето .

**Computer(Network):** Ја складира скенираната слика во компјутерот користејќи го SMB протоколот.

**Server(FTP):** Ја складира скенираната слика во серверот користејќи го FTP протоколот.

**Search Address Book:** Изберете ја адресата на серверот регистрирана во Address Book.

6. Изберете ја дестинацијата каде ќе ја зачувате скенираната датотека, а потоа притиснете го копчето **OK**.
7. Изберете ги опциите за скенирање како што се бара.
8. Притиснете го копчето **Start** за да ја испратете скенираната датотека.

## Скенирање во USB уред за зачувување


Функцијата Scan to USB Memory ви овозможува да скенирате документи и да ги зачувате скенираните податоци во USB за зачувување. Да скенирате документи и да ги зачувате, следете ги постапките подолу:

1. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

За Epson AcuLaser CX17, ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи, и затворете го капакот за документи.

### **Исто така погледнете:**

- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
  - „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169
2. Вметнете го USB уредот за зачувување во предната USB порта на вашиот печатач.



Се појавува USB Memory.

3. Изберете **Scan to**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Save to USB Drive** или папка каде ќе ја зачувате датотеката, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете ги опциите за скенирање како што се бара.
6. Притиснете го копчето **Start**.

Кога скенирањето се заврши, екранот ве прашува за друга страница. Изберете **No** или **Yes**, и потоа кликнете го копчето **OK**.

Ако изберете **Yes**, изберете **Continue** или **Cancel**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

---

## **Испраќање е-пошта со скенираната слика (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**

За да испратете е-пошта со прикачена скенирана слика од вашиот печатач, следете ги постапките подолу:

- Поставете ја **Address Book** на е-пошти преку **EpsonNet Config**. Погледнете „Поставување факс/е-пошта **Address Book**“ на страница 223 за повеќе детали.

## **Поставување факс/е-пошта **Address Book****

Следната процедура го користи **Windows XP** како пример.

1. Отворете го веб прелистувачот.
2. Внесете ја **IP** адресата од печатачот во рамката за адреса, а потоа притиснете на копчето **Enter**.

Се појавува веб страницата на печатачот.

### **Забелешка:**

За детали како да ја проверите **IP** адресата на печатачот, погледнете „Верификување на **IP** поставките“ на страница 53.


3. Кликнете го табуларот **Address Book**.

Ако се бара корисничко име и лозинка, внесете го точното корисничко име и лозинка.


**Забелешка:**

Зададените Идентификациско име и лозинка се празни (NULL).

4. Под **Fax / E-mail**, кликнете **Personal Address**.



5. Изберете било кој неупотребен број и кликнете **Add**.



Се појавува страната **Add Personal Address**.

6. Внесете име, телефонски број и адреса на е-пошта во полињата **Name, Phone Number** и **E-mail Address**.
7. Кликнете го копчето **Apply**.

## Испраќање е-пошта со скенираната датотека





### Забелешка:

За да ја користете функцијата Скенирање во е-пошта, прво треба ги поставите SMTP (Едноставен протокол на трансфер на пошта) информациите на вашиот сервер. SMTP е протокол за испраќање е-пошта. За детали, погледнете го Упатството за поставување


1. Поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи.


### Исто така погледнете:



- „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
- „Правење копии преку стаклото за документи“ на страница 169

2. Притиснете го копчето  (**Scan**).
3. Изберете Scan to E-Mail, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете E-Mail to, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја поставката прикажана подолу, и потоа кликнете го копчето .

**Keypad:** Внесете ја адресата на е-поштата директно а потоа притиснете го копчето .


**Address Book:** Изберете ја адресата на е-поштата регистрирана во Address Book за е-пошти, а потоа притиснете го копчето .

**E-Mail Group:** Изберете ја групата на е-пошти регистрирана во Групи на е-пошти, а потоа притиснете го копчето .

**Search Address Book:** Внесете текст за да го пребарувате Address Book на е-пошти, а потоа притиснете го копчето . Изберете ја адресата на е-поштата од списокот, а потоа притиснете го копчето .

**Забелешка:**

Корисниците треба да се регистрираат пред да можат да изберат Address Book на операциониот панел.

6. Изберете ги опциите за скенирање како што се бара.
7. Притиснете го копчето  (**Start**) за да испратите е-пошта.

---





## Прилагодување на опциите за скенирање

### Прилагодување на зададените поставки за скенирање

За комплетен список на сите зададени поставки, погледнете „Defaults Settings“ на страница 299.

### Поставување на видот на датотека на скенираната слика

За да го назначете видот на датотека на скенираната слика:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Defaults Settings, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете Scan Defaults, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете File Format, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете го видот, и потоа кликнете го копчето .

Достапни видови:

- PDF (фабрички зададено)
- TIFF
- JPEG

## Поставување на режимот на боја

Можете да ја скенирате сликата во боја или како црно-бела. Избирајќи црно-бело значително ја намалува големината на датотеката на скенираната слика. Слика скенирана во боја ќе има поголема големина на датотека отколку истата слика скенирана во црно-бело.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Defaults Settings`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете `Scan Defaults`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете `Color`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете една од следниве опции, и потоа кликнете го копчето **OK**.
  - `Black & White`: Скенира во црно-бел режим. Ова е достапно само кога `File Format` е поставено на `PDF` или `TIFF`.
  - `Color`: Скенира во режим на боја. (фабрички зададено)

## Поставување на резолуцијата на скенирање

Можеби би сакале да ја измените резолуцијата на скенирање во зависност од начинот на кој планирате да ги употребувате скенираните слики. Резолуцијата на скенирање влијае и врз големината и врз квалитетот на датотеката на скенираната слика. Што повисока резолуцијата на скенирање, толку поголема големината на датотеката.

За да ја изберете резолуцијата на скенирање:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Defaults Settings`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете `Scan Defaults`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете `Resolution`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете една од следниве опции, и потоа кликнете го копчето **OK**:
  - `200 × 200dpi`: Произведува најниска резолуција и најмала големина на датотека. (фабрички зададено)
  - `300 × 300dpi`: Произведува средна резолуција и средна големина на датотека.

- 400 × 400dpi: Произведува висока резолуција и голема големина на датотека.
- 600 × 600dpi: Произведува највисока резолуција и најголема големина на датотека.

### **Поставување на оригинална големина**

За да ја назначете големината на оригиналот:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Defaults Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **Scan Defaults**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Document Size**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете специфична големина на хартија за да го одредите полето што треба да се скенира, а потоа притиснете го копчето **OK**.

Фабрички поставената поставка е А4 (210 × 297mm).

### **Автоматско потиснување на варијации на позадината**

Кога се скенираат документи со темна позадина како што се весници, печатачот автоматски може да ја открие позадината и да ја избели при отпечатување на сликата.

За да го вклучете/исклучете автоматското потиснување:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Defaults Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **Scan Defaults**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Auto Exposure**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете или **On** или **Off**, и потоа кликнете го копчето **OK**.



Фабрички поставената поставка е **On**.






## Променување на поставките на скенирање за индивидуална задача

### Скенирање во компјутер

За привремено да ја изменете поставката за скенирање кога се скенира во компјутер:






1. Притиснете го копчето  (**Scan**).
2. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, изберете ја дестинацијата на скенирање, а потоа притиснете го копчето .

За Epson AcuLaser CX17, изберете Scan to Computer(USB), а потоа притиснете го копчето .

3. Изберете го посакуваниот елемент на мени, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете ја посакуваната поставка или внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето .
5. Повторете ги чекорите 3 и 4, ако е потребно.
6. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете со скенирањето.

### Испраќање на скенираната слика преку е-пошта (само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)

За привремено да ја изменете поставката за скенирање кога се испраќа скенираната слика по е-пошта:

1. Притиснете го копчето  (**Scan**).
2. Изберете Scan to E-Mail, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете ја дестинацијата на е-поштата, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете го посакуваниот елемент на мени, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја посакуваната поставка или внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето .
6. Повторете ги чекорите 4 и 5, ако е потребно.

7. Притиснете го копчето  (**Start**) за да почнете со скенирањето.

## Поглавје 8


### Факсирање (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

#### Поврзување на телефонска линија

**Забелешка:**

Не поврзувајте го печатачот директно на DSL (дигитална претплатничка линија). Ова може да го оштети печатачот. За да користете DSL, потребно ќе биде да употребете соодветен DSL филтер. Контактирајте го вашиот понудувач на услуги за DSL филтерот.

1. Приклучете го едниот крај на телефонската жица во телефонскиот конектор а другиот крај во активен сиден телефонски приклучок.




1	Сиден телефонски приклучок
2	Во телефонскиот приклучок

**Забелешка:**

Користете ја телефонската жица што има четири контакти. Жицата вклучена со вашиот печатач има четири контакти. Препорачливо е да ја приклучете жицата во сиден телефонски приклучок што исто така има четири контакти.

2. За да поврзете телефон и/или телефонска секретарка на вашиот печатач, приклучете ја телефонската жица или жицата на телефонската секретарка во телефонскиот конектор (PHONE).



1	Телефонски конектор
2	На надворешен телефон или телефонска секретарка

## Конфигурирање на почетните поставки на факсот

### Поставување на вашиот регион

Потребно е да го поставите регионот кадешто вашиот печатач се користи за да ја употребите услугата на факсирање на печатачот.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Admin Menu`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете `Fax Settings`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете `Region`, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете го регионот каде што се користи печатачот, а потоа притиснете го копчето **OK**.
6. Потврдете дека `Restart System` е прикажано, изберете `Yes`, а потоа притиснете го копчето **OK**.




Печатачот автоматски се рестартира за да ги примени поставките.

**Забелешка:**

Кога ја конфигурирате поставката за регионот, информацијата регистрирана на уредот се иницијализира.



## Поставување на Идентификацијата на печатачот

Може да биде побарано да го означите вашиот број на факс на секој испратен факс. Идентификацијата на печатачот, што го содржи вашиот телефонски број и име или име на компанија, ќе биде отпечатена на врвот на секоја страна испратена од вашиот печатач.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете **Fax Settings**, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете **Phone Number**, и потоа кликнете го копчето .
5. Внесете го вашиот број на факс користејќи ја нумеричката тастатура.



**Забелешка:**

Доколку згрешите при внесување на броевите, притиснете го копчето **C (Clear (Избриши))** за да ја избришете последната цифра.

6. Притиснете го копчето  кога бројот на LCD панелот е точен.
7. Изберете **Company Name**, и потоа кликнете го копчето .
8. Внесете го вашето име или името на компанијата користејќи ја нумеричката тастатура.

Можете да внесете алфанумерички знаци користејќи ја нумеричката тастатура, вклучувајќи специјални симболи со притискање на копчињата 1, \* и #.





За детали како да се користи нумеричката тастатура за да внесете алфанумерички ознаки, погледнете „Користење на нумеричката тастатура“ на страница 318.

9. Притиснете го копчето  кога името на LCD панелот е точно.
10. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).


## Поставување време и датум





### Забелешка:

Може да биде потребно да го обновите точното време и датум доколку се случи прекин во електроничното напојување на печатачот.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете System Settings, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете Clock Settings, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете Set Date, и потоа кликнете го копчето .
6. Внесете го точниот датум користејќи ја нумеричката тастатура, или изберете го точниот датум.


### Забелешка:






Доколку згрешите при внесување на броевите, притиснете го копчето  за повторно да ја внесете цифрата.

7. Притиснете го копчето  кога датумот на LCD панелот е точен.
8. Изберете Set Time, и потоа кликнете го копчето .
9. Внесете го точното време користејќи ја нумеричката тастатура, или изберете го точното време.
10. Притиснете го копчето  кога времето на LCD панелот е точно.
11. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).

## Менување на режимот на часовникот

Можете да го поставите тековното време користејќи или 12-часовен или 24-часовен формат.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .

3. Изберете **System Settings**, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете **Clock Settings**, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете **Time Format**, и потоа кликнете го копчето .
6. Изберете го посакуваниот формат, и потоа кликнете го копчето .
7. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).

## Испраќање факс

Можете да факсирате податоци од вашиот печатач.







## Поставување на оригинален документ во ADF

### Важно:


Не поставувајте повеќе од 15 листови во Автоматскиот поддавач на документи (ADF) или не дозволувајте повеќе од 15 листови да се поддаваат во излезната фиока за документи. Излезната фиока за документи треба да биде испразнета пред да надмине 15 листови, во спротивно вашите оригинални документи може да се оштетат.

### Забелешка:

- За да добиете најдобар квалитет на скенирање, посебно за слики во нијанси на сиво, користете го стаклото за документи наместо ADF.
- Следниве документи не можете да ги поставите во ADF. Задолжително ставете ги на стаклото за документи.

	Стукани оригинали		Издупчена хартија
	Лесни оригинали		Превиткани, подвиткани или искинати оригинали
	Оригинали со прилепени делови		Индиго


1. Поставете го документот(-ите) свртени нагоре во ADF влегувајќи прво со горниот раб од документите. Потоа прилагодете ги водилките за документи на точната големина на документот.



2. Прилагодете ја резолуцијата на документот, осврнувајќи се на „Resolution“ на страница 237.

## **Поставување на оригинален документ на стаклото за документи**

1. Отворете го капакот за документи.




2. Ставете го документот со предната страна надолу на стаклото за документи и порамнете го со регистрираните водилки во горниот лев агол на стаклото за документи.



**Внимание:**

Не применувајте преголема сила за да држите дебел документ на стаклото за документи. Тоа може да го скрши стаклото и да предизвика повреда.






3. Прилагодете ја резолуцијата на документот, осврнувајќи се на „Resolution“ на страница 237.
4. Затворете го капакот за документи.

**Забелешка:**

- Потврдете дека нема документи во ADF. Доколку било каков документ се забележи во ADF, истиот има приоритет врз документот на стаклото за документи.
- Ако факсирате страница од книга или списание, подигнете го капакот за документи сè додека зглобовите не се фатени од запирачот а потоа затворете го истиот. Ако книгата или списанието е подебело од 20 мм, започнете со факсирање со капакот за документи отворен.

**Resolution**

За да го назначете нивото на резолуција што ќе се користи при испраќање факс:

1. Притиснете го копчето  (**Fax**).
2. Изберете Resolution, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете го посакуваниот елемент на менито, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**




- Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>Standard *</b>	Соодветно за документи со ознаки со нормална големина.
<b>Fine</b>	Соодветно за документи што содржат мали ознаки или тенки линии или документи отпечатени користејќи матричен печатач.
<b>Super Fine</b>	Соодветно за документи што содржат крајно префинети детали. Режимот Super Fine е овозможен само ако оддалечената машина исто така поддржува супер префинета резолуција.
<b>Ultra Fine</b>	Соодветно за документи што содржат фотографски слики.

- Факсовите скенирани во Super Fine режим се испраќаат со највисоко поддржана резолуција од страна на уредот примател.

## Document Type

За да го изберете зададениот вид документ за тековната задача на факсирање:

1. Притиснете го копчето  (**Fax**).
2. Изберете Document Type, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете ја посакуваната поставка, и потоа кликнете го копчето .




### Забелешка:

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>Text *</b>	Соодветно за документи со текст.
<b>Photo</b>	Соодветно за документи со фотографии.

## Lighten/Darken

За да го прилагодите контрастот за да го направите факсот посветол или потемен отколку оригиналот:

1. Притиснете го копчето  (**Fax**).
2. Изберете Lighten/Darken, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете ја посакуваната поставка, и потоа кликнете го копчето .

**Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

<b>Lighten2</b>	Го прави факсот посветол од оригиналот. Работи добро со темни отпечатоци.
<b>Lighten1</b>	
<b>Normal *</b>	Работи добро со стандардни отчукани или отпечатени документи.
<b>Darken1</b>	Го прави факсот потемен од оригиналот. Работи добро со светли отпечатоци или со бледи обележја со молив.
<b>Darken2</b>	

**Вметнувајќи пауза**


За некои телефонски системи, потребно е да се бира кодот за пристап и да слушате за втор тон за бирање. Мора да се внесе пауза за да работи кодот за пристап. На пример, внесете го кодот за пристап 9 а потоа притиснете го копчето **Redial/Pause** пред да го внесете телефонскиот број. На LCD панелот се појавува „-“ за да означи кога треба да се внесе пауза.

**Испраќање факс автоматски**

1. Поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**

- „Поставување на оригинален документ во ADF“ на страница 235
- „Поставување на оригинален документ на стаклото за документи“ на страница 236

2. Притиснете го копчето  (**Fax**).
3. Прилагодете ја резолуцијата на документот да одговара на вашите потреби за факсирање.

**Исто така погледнете:**

- „Resolution“ на страница 237
- „Lighten/Darken“ на страница 238

4. Можете да изберете број на факс на еден од следниве начини:

- Изберете **Fax to**, и потоа кликнете го копчето **OK**. Изберете **Keypad**, и потоа кликнете го копчето **OK**. Внесете го бројот на факсот на оддалечената факс машина користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа притиснете го копчето **OK**.
- Притиснете го копчето со еден допир, а потоа притиснете го копчето **OK**.
- Притиснете го копчето **Address Book**, изберете **All Entries**, **Group Dial**, или **Search** користејќи го копчето **▼**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

<b>All Entries</b>	Прикажува листа на регистрирани факс броеви. Притиснете го копчето <b>▶</b> за да ги изберете примателите, а потоа притиснете го копчето <b>OK</b> .
<b>Group Dial</b>	Притиснете го копчето <b>▶</b> за да ги изберете примателите, а потоа притиснете го копчето <b>OK</b> .
<b>Search</b>	Пребарува број на факс во Address Book. Внесете го текстот што сакате да го пребарувате, а потоа притиснете го копчето <b>OK</b> . Притиснете го копчето <b>▶</b> за да ги изберете примателите, а потоа притиснете го копчето <b>OK</b> .

- Притиснете го копчето **Redial/Pause** за повторно да бирате, а потоа притиснете го копчето **OK**.
- Притиснете го копчето **Speed Dial**. Внесете го бројот за брзо бирање помеѓу 01 и 99 користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа притиснете го копчето **OK**.

**Забелешка:**

Пред да го користете копчето за еден допир, треба да регистрирате број за секој број за брзо бирање од 01 до 08. За повеќе информации за тоа како да зачувате број, погледнете „Зачувување на број за брзо бирање“ на страница 253.

5. Притиснете го копчето **◆ (Start)**.

Кога го користите стаклото за документи, екранот бара да ставите друга страна. Изберете **Yes** или **No**, и потоа кликнете го копчето **OK**.

Ако изберете **Yes**, ставете ја следната страна на стаклото за документи, изберете **Continue** а потоа притиснете го копчето **OK**.

6. Се бира бројот а потоа печатачот почнува со испраќање на факсот кога оддалечената факс машина е подготвена.

**Забелешка:**


Притиснете го копчето **⊖ (Stop)** за да откажете задача на факсирање во било кое време додека испраќате факс.

## Испраќање факс рачно

1. Поставете го документот (-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи и затворете го капакот за документи.






### Исто така погледнете:

- „Поставување на оригинален документ во ADF“ на страница 235
- „Поставување на оригинален документ на стаклото за документи“ на страница 236


2. Притиснете го копчето  (**Fax**).
3. Прилагодете ја резолуцијата на документот да одговара на вашите потреби за факсирање.

### Исто така погледнете:

- „Resolution“ на страница 237
- „Lighten/Darken“ на страница 238

4. Изберете OnHook, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете On, и потоа кликнете го копчето .
6. Внесете го бројот на факсот на оддалечената факс машина користејќи ја нумеричката тастатура.
  - Ако документот е поставен во ADF, притиснете го копчето  (**Start**).
  - Ако документот не е поставен во ADF, притиснете го копчето , изберете ја посакуваната поставка, а потоа притиснете го копчето .


### Забелешка:

Притиснете го копчето  (**Stop**) за да откажете задача на факсирање во било кое време додека испраќате факс.

## Потврдување трансмисији

Откако последната страна од вашиот документ е успешно испратена, печатачот бипка и се враќа во режим на подготвеност.

Ако нешто погрешно се случи при испраќањето на факсот, на LCD панелот се појавува порака на грешка.

Ако добиете порака на грешка, притиснете го копчето  за да ја избришете пораката и да се обидете повторно да го испратите документот.

Можете да го поставите печатачот автоматски да отпечати потврден извештај после секое испраќање факс.

**Исто така погледнете:**

„Fax Transmit“ на страница 285

„Fax Broadcast“ на страница 285

## Автоматско повторно бирање

Доколку бројот што го бирате е зафатен или нема одговор кога праќате факс, печатачот автоматски повторно го бира бројот секоја минута на основа на бројот поставен во поставката за повторно бирање.

За да ги измените временскиот интервал и бројот на обидите на повторно бирање, погледнете „Redial Delay“ на страница 280 и „Number of Redial“ на страница 279.

**Забелешка:**

Кога бројот е внесен рачно, печатачот нема автоматски повторно да го бира бројот што беше зафатен.

---

## Испраќање задоцнет факс


Режимот Delayed Start може да се користи за зачувување на скенираните документи за да се испратат во одредено време со цел да се искористат ниските стапки за далечинско јавување.

1. Поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи и затворете го капакот за документи.

**Исто така погледнете:**









„Поставување на оригинален документ во ADF“ на страница 235

„Поставување на оригинален документ на стаклото за документи“ на страница 236

2. Притиснете го копчето  (**Fax**).
3. Прилагодете ја резолуцијата на документот да одговара на вашите потреби за факсирање.

**Исто така погледнете:**


- „Resolution“ на страница 237
- „Lighten/Darken“ на страница 238

4. Изберете Delayed Start, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете On, и потоа кликнете го копчето .
6. Внесете го почетното време користејќи ја нумеричката тастатура или притиснете го копчето  или  за да го изберете почетното време, а потоа притиснете го копчето .
7. Изберете Fax to, и потоа кликнете го копчето .
8. Изберете Keypad, и потоа кликнете го копчето .
9. Внесете го бројот на оддалечената машина користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа притиснете го копчето .

Исто така можете да користете брзо бирање или групно бирање на броеви.

**Исто така погледнете:**

„Автоматско бирање“ на страница 253

10. Притиснете го копчето  (**Start**).

Штом режимот Delayed Start е активиран, вашиот печатач ги зачувува сите документи што треба да се факсираат во својата меморија и ги испраќа во назначеното време. Откако факсирањето во Delayed Start режим е завршено, податоците во меморијата се бришат.

## Испраќање факс преку двигател (Директен факс)

Можете да испратите факс директно од вашиот компјутер што работи на Microsoft® Windows® оперативен систем или Mac OS® X користејќи го двигателот.

**Забелешка:**

Користејќи го Директен факс, можат да се испратат само црно-бели факсови.

## За Windows


### Забелешка:

- ❑ Следната процедура го користи Windows XP WordPad како пример. Имињата на прозорците и копчињата може да се разликуваат од тие дадени во следната процедура во зависност на ОС и апликацијата што ги користите.
- ❑ За да ја користите оваа функција, мора да инсталирате го двигателот за факсот.

### Исто така погледнете:

„Инсталирање на двигателот на печатачот на компјутер кои работат во Windows“ на страница 55

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја пратите преку факс.
2. Од апликацијата, отворете го полето за дијалог на печатачот, а потоа изберете го двигателот на факсот.
3. Кликнете **Preferences (Приоритети)**.




4. Назначете ги поставките за факсирање. За повеќе информации кликнете на **Help** на двигателот.



**Забелешка:**

Поставките направени овде се применуваат само на единечна задача за факсирање.




5. Кликнете **ОК** да го затворите полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.
6. Кликнете **Print (Печати)**.

Се појавува полето за дијалог **Set / Check Fax Transmission**.

7. Назначете ја дестинацијата на примателот на еден од следниве начини:
  - Внесете име и телефонски број директно.
  - Изберете примател од Phone Book (PC Fax Address Book) зачуван на вашиот компјутер или Address Book (Device Address Book).
  - Изберете примател од друга база на податоци освен Phone Book (PC Fax Address Book) или Address Book (Device Address Book).

За повеќе информации како да ја назначете дестинацијата, кликнете **Help** за да го видете Help од двигателот на факсот.



**Забелешка:**

Внесете ја лозинката во полето **Password** во делот **Authorization** пред испраќање на факсот ако Факс услугата е блокирана со лозинка.

8. Кликнете **Start Sending**.

## За Mac OS X

**Забелешка:**


- ❑ Следната процедура користи Mac OS X 10,6 TextEdit како пример. Имињата на прозорците и копчињата може да се разликуваат од тие дадени во следната процедура во зависност на ОС и апликацијата што ги користите.
- ❑ Кога се користи USB конекција на Mac OS X 10.4.11, надградете го софтверот за Општ Unix систем на печатење (CUPS) на верзија 1.2.12 или понова. Можете да го превземете од CUPS веб страницата.
- ❑ За да ја користите оваа функција, мора да го инсталирате двигателот за факсот.

**Исто така погледнете:**

„Инсталирање двигател за печатачот на компјутери коишто работаат во Mac OS X“ на страница 110

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја пратите преку факс.

2. Од апликацијата, отворете го полето за дијалог на печатачот, а потоа изберете го двигателот на факсот.



3. Назначете ги поставките за факсирање.

**Забелешка:**

Поставките направени овде се применуваат само на единечна задача за факсирање.

4. Кликнете **Print (Печати)**.

Се појавува полето за дијалог **Fax Recipient**.

5. Назначете ја дестинацијата на примателот на еден од следниве начини:

- Назначете примател директно.
  - a Внесете име и телефонски број директно.
  - b Кликнете **Add to Recipient List**.

ИЛИ

- Изберете примател од Phone Book зачуван на вашиот компјутер.

a Кликнете **Look Up Phone Book**.

Се појавува полето за дијалог **Phone Book**.

b Изберете примател а потоа кликнете **Add to Recipient List**.

c Кликнете **Close**.

**Забелешка:**

Внесете ја лозинката во полето **Password** во делот **Authorization** пред испраќање на факсот ако Факс услугата е блокирана со лозинка.

6. Кликнете **OK**.

## Примање факс

### За режимите на примање

Постојат пет режими на примање; FAX Mode, TEL Mode, TEL/FAX Mode, Ans/FAX Mode, и DRPD Mode.

**Забелешка:**

- За да користите TEL/FAX Mode или Ans/FAX Mode, приклучете надворешен телефон или телефонска секретарка во телефонскиот приклучок (PHONE) назад на печатачот.
- Кога меморијата е полна, не можете да примате факс. Избришете ги сите оние документи од меморијата што веќе не ви се потребни.

**Исто така погледнете:**

- „Примање факс автоматски во FAX Mode“ на страница 249
- „Примање факс рачно во TEL Mode“ на страница 250
- „Примање факс автоматски во TEL/FAX Mode или Ans/FAX Mode“ на страница 250
- „Користење на телефонската секретарка“ на страница 260
- „Примање факсови користејќи го DRPD режимот“ на страница 251

**Поставување хартија за примање факсови**

Инструкциите за поставување хартија во приоритетниот вметнувач на хартија (PSI) или механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) се исти без разлика дали печатите, факсирате или копирате, освен што факсовите можат да бидат отпечатени само на големина на хартија Писмо, А4, или Правно.

**Исто така погледнете:**

- „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128
- „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137
- „Поставување големини и видови хартија“ на страница 147


**Примање факс автоматски во FAX Mode**

Вашиот печатач е фабрички претходно поставен во FAX Mode.

Ако примате факс, печатачот автоматски преминува во режим на примање факс после одредено време и го прима факсот.


За да го промените интервалот кога печатачот преминува во режим на примање факс откако примил дојдовен повик, погледнете „Auto Answer Fax“ на страница 277.

## Примање факс рачно во TEL Mode

Можете да примите факс со подигнување на слушалката на надворешниот телефон, а потоа со притискање на копчето  (**Start**).

Печатачот почнува со примање на факсот и се враќа во режим на подготвеност откако примањето заврши.

## Примање факс автоматски во TEL/FAX Mode или Ans/FAX Mode

За да користите TEL/FAX Mode или Ans/FAX Mode, мора да приклучете надворешен телефон во телефонскиот приклучок () назад на печатачот.

Во TEL/FAX Mode, ако печатачот прима дојдовен факс, надворешниот телефон свони онолку пати колку што е назначено во Auto Ans. TEL/FAX, и потоа печатачот автоматски го прима факсот.

Во Ans/FAX Mode, ако повикувачот остави порака, телефонската секретарка ја зачувува пораката како што тоа го прави нормално. Ако печатачот на линијата слушне тон на факс, автоматски почнува да прима факс.


### **Забелешка:**


*Ако го имате поставено Auto Answer Fax и телефонската секретарка е исклучена, или нема телефонска секретарка поврзана на печатачот, после однапред одредено време, печатачот автоматски ќе премине во режим на примање факс.*

### **Исто така погледнете:**

„Користење на телефонската секретарка“ на страница 260

## Примање на факс рачно користестејќи надворешен телефон

Оваа функција работи најдобро кога користите надворешен телефон поврзан на телефонскиот конектор () назад на печатачот. Можете да примите факс од некој со кого разговарате на надворешен телефон без да треба да одите кај печатачот.

Кога примате повик на надворешниот телефон и слушнете факс тонови, притиснете го двоцифреното копче на надворешниот телефон, или поставете го OnHook на Off а потоа притиснете го копчето  (**Start**).

Печатачот го прима документот.

Притиснете ги копчињата по ред пополека. Ако сеуште се слуша тонот на факс од надворешната машина, обидете се повторно да ги притиснете двоцифрените копчиња

Remote Receive фабрички е поставено на Off. Можете да го измените двоцифрениот број во што сакате. За детали за променување на кодот, погледнете „Remote Rcv Tone“ на страница 280.

**Забелешка:**





*Поставете го системот за бирање на вашиот надворешен телефон на DTMF.*

## **Примање факсови користејќи го DRPD режимот**

Детекција на карактеристичен модел на свонење (DRPD) претставува услуга на телефонската компанија што му овозможува на корисникот да користи една телефонска линија да одговори на неколку различни телефонски броеви. Посебниот број на кој што некој го користи за да ве бара е идентификуван од различни шеми на свонење, коишто содржат различни комбинации на долги и кратки звуци на свонење.

Пред користење на DRPD опцијата, услугата за карактеристично свонење мора да биде инсталирана на вашата телефонска линија од страна на телефонската компанија. За да поставите DRPD, потребна ви е уште една телефонска линија на вашата локација, или некој којшто ќе го бира вашиот број на факс однадвор.

За да го поставите DRPD:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете Fax Settings, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете DRPD Pattern, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете го посакуваниот елемент на менито, и потоа кликнете го копчето .
6. Рестартирајте го печатачот со исклучување и потоа вклучување на прекинувачот за напојување.

За да примате факсови во DRPD, треба да го поставите менито во DRPD режим. За повеќе детали, погледнете „Ans Select“ на страница 277.

Вашиот печатач нуди седум DRPD шеми. Ако оваа услуга е достапна од вашата телефонска компанија, прашајте ја вашата телефонска компанија која шема треба да ја изберете за да ја користете со оваа услуга.

**Исто така погледнете:**





„DRPD Pattern“ на страница 281

## Примање факсови во меморија

Со оглед на тоа што вашиот печатач е повеќе-наменски уред, може да прима факсови додека вие правите копии или печатите. Ако примате факс додека копирате, печатите или се потроши хартијата или тонерот, печатачот ги зачувува дојдовните факсови во меморија. Потоа, веднаш штом завршите со копирање, печатење или набавите нови касети со тонер, печатачот автоматски го отпечатува факсот.


## Polling Receive

Можете да примате факсови од оддалечената факс машина кога сакате вие да ги примите.

1. Притиснете го копчето  (**Fax**).
2. Изберете Polling Receive, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете On, и потоа кликнете го копчето .
4. Внесете го бројот на факс од оддалечената машина, и потоа кликнете го копчето .

### **Забелешка:**

За информации како да го внесете бројот на факс од оддалечената машина, погледнете „Испраќање факс автоматски“ на страница 239.

5. Притиснете го копчето  (**Start**).



## Автоматско бирање

### Брзо бирање

Можете да зачувате до 99 најчесто бирани броеви во локациите за брзо бирање (01– 99).


Долку во задоцнет факс или повторно бирање постои назначена задача со брзо бирање, бројот за брзо бирање не може да се измени преку операциониот панел или EpsonNet Config.

### Зачувување на број за брзо бирање

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **Phone Book**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Speed Dial**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете го посакуваниот број за брзо бирање помеѓу 01 и 99, а потоа притиснете го копчето **OK**.
6. Изберете **Name**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
7. Внесете го името, и потоа кликнете го копчето **OK**.
8. Изберете **Phone Number**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
9. Внесете го бројот што сакате да го зачувате користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа притиснете го копчето **OK**.

За да вметнете пауза измеѓу броевите, притиснете го копчето **Redial/Pause**. На LCD панелот се појавува „-“.





10. Изберете **Apply Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
11. Потврдете дека **Are You Sure?** е прикажано, изберете **Yes**, а потоа притиснете го копчето **OK**.
12. За да зачувате повеќе броеви на факс, повторете ги постапките од 5 до 11.

13. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).


## Испраќање факс користејќи брзо бирање


1. Поставете го документот(-ите) свртени нагоре вметнувајќи ги во ADF со горниот раб или ставете еден документ свртен надолу на стаклото за документи и затворете го капакот за документи.

### *Исто така погледнете:*

- „Поставување на оригинален документ во ADF“ на страница 235
  - „Поставување на оригинален документ на стаклото за документи“ на страница 236
2. За да го внесете бројот за брзо бирање, откако ќе го притиснете копчето  (**Fax**) направете го едно од следново:
    - Изберете **Fax to**, и потоа кликнете го копчето . Изберете **Speed Dial**, и потоа кликнете го копчето .
    - Притиснете го копчето **Speed Dial**.
  3. Внесете го бројот за брзо бирање измеѓу 01 и 99 користејќи ја нумеричката тастатура.  
На LCD панелот на кратко се појавува името на соодветниот запис.
  4. Притиснете го копчето .
  5. Прилагодете ја резолуцијата на документот да одговара на вашите потреби за факсирање.

### *Исто така погледнете:*

- „Resolution“ на страница 237
  - „Lighten/Darken“ на страница 238
6. Притиснете го копчето  (**Start**).
  7. Документот се скенира во меморија.

Кога го користите стаклото за документи, екранот бара да ставите друга страна. Изберете **Yes** за да додадете повеќе документи или да изберете **No** за веднаш да започнете со испраќање на факсот, а потоа притиснете го копчето .

8. Бројот на факс што е зачуван во локацијата за брзо бирање се бира автоматски. Документот е испратен кога оддалечената факс машина ќе одговори.

**Забелешка:**

Со користење ѕвездичка (\*) во првата цифра, можете да испратите документ на повеќе локации. На пример, ако внесете 0\*, можете да испратите документ до локациите регистрирани измеѓу 01 и 09.

## Групно бирање



Ако често го испраќате истиот документ до неколку дестинации, можете да создадете група од овие дестинации. Можете да создадете до шест групи. Ова овозможува да употребете поставка за број за групно бирање за да го испратите истиот документ до сите дестинации во групата.

**Забелешка:**

Не можете да вклучете еден број за групно бирање во друг број за групно бирање.











## Поставување на групно бирање

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете Phone Book, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете Group Dial, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете го посакуваниот број за групно бирање помеѓу 01 и 06, а потоа притиснете го копчето **OK**.
6. Изберете Name, и потоа кликнете го копчето **OK**.
7. Внесете го името, и потоа кликнете го копчето **OK**.
8. Изберете Speed Dial No, и потоа кликнете го копчето **OK**.
9. Изберете ги броевите за брзо бирање, и потоа кликнете го копчето **OK**.
10. Изберете Apply Settings, и потоа кликнете го копчето **OK**.

11. Потврдете дека `Are You Sure?` е прикажано, изберете `Yes`, а потоа притиснете го копчето .
12. За да зачувате повеќе броеви за групно бирање, повторете ги постапките од 5 до 11.
13. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).

## Уредување на групното бирање

Можете да избришете одреден број за брзо бирање од селектирана група или да додадете нов број во селектираната група.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Admin Menu`, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете `Phone Book`, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете `Group Dial`, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете го бројот за групно бирање што сакате да го уредите, а потоа притиснете го копчето .
6. За да го измените името на групата за бирање:
  - a Изберете `Name`, и потоа кликнете го копчето .
  - b Внесете ново име, и потоа кликнете го копчето .
  - c Изберете `Apply Settings`, и потоа кликнете го копчето .
  - d Потврдете дека `Are You Sure?` е прикажано, изберете `Yes`, а потоа притиснете го копчето .
7. За да го измените бројот на групата за бирање:
  - a Изберете `Speed Dial No.`, и потоа кликнете го копчето .
  - b Изберете го или избришете ја селекцијата на посакуваниот број за брзо бирање: Притиснете го копчето .

- c Изберете **Apply Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
- d Потврдете дека **Are You Sure?** е прикажано, изберете **Yes**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

**Забелешка:**

*Откако ќе го избришете и последниот број за брзо бирање во групата, самата група не се брише.*

- 8. За да го избришете групното бирање:
  - a Притиснете го копчето **C (Clear (Избриши))**.
  - b Потврдете дека **Are You Sure?** е прикажано, изберете **Yes**, а потоа притиснете го копчето **OK**.
- 9. Ако сакате да уредите друг број на групно бирање или да внесете нов број за бирање во групата, повторете ги постапките од 5 до 8.
- 10. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето **↶ (Back)**.

## **Испраќање факс користејќи групно бирање (Трансмиси до повеќе адреси)**

Можете да го користете групното бирање за трансмиси за емитување или задоцнети трансмиси.

Следете ја процедурата за посакуваната активност (За задоцнета трансмисија, погледнете „Испраќање задоцнет факс“ на страница 242).

Можете да користете една или повеќе броеви на групи за една активност. Потоа проолжете со процедурата за да ја завршите операцијата.

Вашиот печатач автоматски ги скенира во меморија документите поставени во ADF или на стаклото за документи. Печатачот го бира секој број вклучен во групата.

## Отпечатување на Address Book List

Можете да ја проверете поставката за автоматско бирање со отпечатување на Address Book List.

### Забелешка:

Листата се печати на англиски јазик.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Report / List, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете Address Book, и потоа кликнете го копчето **OK**.

Се отпечатува листа на вашите записи за брзо бирање и групно бирање.

---

## Други начини на факсирање

### Користејќи режим на безбедно примање


Можеби ќе биде потребно да спречите неовластени лица да пристаат до вашите примени факсови. Можете да го вклучите режимот на безбедно примање користејќи ја опцијата Secure Receive за да го ограничите отпечатувањето на применит факсови кога печатачот е без надзор. Во режим на безбедно примање, сите дојдовни факсови ќе бидат зачувани во меморија. Кога режимот се исклучи, сите зачувани факсови ќе бидат отпечатени.

### Забелешка:

Пред операцијата, проверете дека Panel Lock Set е поставено на Enable.

За да го вклучете режимот на безбедно примање:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Внесете ја лозинката назначена за Panel Lock, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете Secure Settings, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете Secure Receive, и потоа кликнете го копчето **OK**.

6. Изберете `Secure Receive Set`, и потоа кликнете го копчето .

7. Изберете `Enable`, и потоа кликнете го копчето .



**Забелешка:**

Фабрички зададената лозинка е 0000.

8. Да се вратите во режим на подготвеност, притиснете го копчето **System**.


Кога се прими факс во режим на безбедно примање, вашиот печатач го зачувува во меморија и екранот `Job Status` прикажува `Secure Receive` за да ве извести дека има зачуван факс.

**Забелешка:**

Ако ја измените лозинката додека `Secure Receive Set` е поставено на `Enable`, изведете ги постапките од 1 до 5. Изберете `Change Password`, и потоа кликнете го копчето . Внесете ја новата лозинка, и потоа кликнете го копчето .

За да ги отпечатите примените документи:

1. Притиснете го копчето **Job Status**.

2. Изберете `Secure Receive`, и потоа кликнете го копчето .


3. Внесете ја лозинката, и потоа кликнете го копчето .

Факсовите зачувани во меморијата се отпечатени.


За да го исклучете режимот на безбедно примање:

1. Пристапите до менито `Secure Receive Set` следејќи ги постапките од 1 до 6 во „За да го вклучете режимот на безбедно примање:“.

2. Изберете `Disable`, и потоа кликнете го копчето .

3. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).

## Користење на телефонската секретарка




1	Во телефонскиот приклучок
2	Печатач
3	Линија
4	Уред за одговарање на телефонот
5	Телефон

Можете да поврзете уред за одговарање на телефонот (TAD) директно позади во печатачот како што е прикажано погоре.

- Поставете го печатачот на **Ans./FAX Mode** и поставете го **Auto Ans. Ans./FAX** да го означете времето за одговор на TAD.
- Кога TAD ќе одговори на повикот, печатачот набљудува и ја прифаќа линијата ако прими тонови на факс и потоа почнува со примање на факсот.
- Ако уредот за одговарање е исклучен, печатачот автоматски преминува во режим на прифаќање факсови откако ќе свонење за предодреден временски период.
- Доколку одоговете на повикот и слушнете тонови на факс, печатачот ќе одговори на повикот за факс доколку вие
  - Поставете го **OnHook** на **On** (можете да слушате глас и тонови на факс од оддалечената машина), а потоа притиснете го копчето **Start** и затворете ја слушалката.
  - Притиснете го двоцифрениот код за далечинско примање и затворете ја слушалката.



## Користејќи компјутерски модем



1	За интернет
2	Компјутер
3	Печатач
4	Линија
5	Уред за одговарање на телефонот
6	Телефон

Доколку сакате да го користете вашиот компјутерски модем за факсирање или за интернет конекција, поврзете го компјутерскиот модем директно со TAD позади на печатачот како што е прикажано подолу.

- Поставете го печатачот на **Ans./FAX Mode** и поставете го **Auto Ans. Ans./FAX** да го означете времето за одговор на TAD.
- Исклучете ја функцијата на компјутерскиот модем за примање факс.
- Не користете го компјутерскиот модем ако вашиот печатач испраќа и прима факс.
- Пратете ги инструкциите доставени со вашиот компјутерски модем и апликацијата за факсирање за да факсирате преку компјутерскиот модем.

## Поставување звуци

### Јачина на звучникот

1. Притиснете го копчето **System**.

2. Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **Fax Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Line Monitor**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете ја посакуваната јачина, и потоа кликнете го копчето **OK**.
6. Рестартирајте го печатачот со исклучување и потоа вклучување на прекинувачот за напојување.

### ***Јачина на звонењето***



1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **Fax Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Ring Tone Volume**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете ја посакуваната јачина, и потоа кликнете го копчето **OK**.
6. Рестартирајте го печатачот со исклучување и потоа вклучување на прекинувачот за напојување.

---

### ***Назначување на поставките за факсирање***

#### ***Изменување на опциите на на поставките за факсирање***


1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **Fax Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете го посакуваниот елемент на менито, и потоа кликнете го копчето **OK**.

5. Изберете ја посакуваната поставка или внесете ја вредноста користејќи ја нумеричката тастатура.
6. Притиснете го копчето  за да го зачувате изборот.
7. Доколку е потребно, повторете ги постапките од 4 до 6.
8. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).

За детали за достапни елементи за менито, погледнете „Достапни опции за поставката за скенирање“ на страница 263.

## Достапни опции за поставката за скенирање

Можете да ги користете следниве опции за поставки за да го конфигурирате системот за факсирање:

Опција		Опис
<b>Ans Select</b>	<b>TEL Mode</b>	Автоматското примање на факс е исклучено. Можете да примите факс со подигнување на слушалката на надворешниот телефон, притискање на кодот за далечинско примање, а потоа со притискање на копчето  ( <b>Start</b> ).
	<b>FAX Mode *</b>	Автоматски прима факсови.
	<b>TEL/FAX Mode</b>	Кога печатачот прима дојдовен факс, надворешниот телефон свони онолку пати колку што е назначено во Auto Ans. TEL/FAX, и потоа печатачот автоматски го прима факсот. Доколку дојдовниот повик не е факс, печатачот бипка од внатрешниот звучник укажувајќи дека повикот е телефонски повик.
	<b>Ans/FAX Mode</b>	Печатачот може да споделува телефонска линија со телефонската секретарка. Во овој режим, печатачот ќе го набљудува сигналот за факс и ќе го прифати повикот доколку постојат тонови на факс. Доколку во вашиот регион телефонската комуникација користи сервиска трансмисија, овој режим не е поддржан.
	<b>DRPD Mode</b>	Пред користење на опцијата Детекција на карактеристичен модел на свонење (DRPD), услугата за карактеристично свонење мора да биде инсталирана на вашата телефонска линија од страна на телефонската компанија. Откако телефонската компанија остави посебен број за факсирање со карактеристичен модел на свонење, конфигурирајте ги поставките за факс да го следи тој специфичен модел на свонење.
<b>Auto Answer Fax</b>		Го поставува интервалот кога печатачот преминува во режим на примање факс откако примил дојдовен повик.

Опција	Опис
<b>Auto Ans. TEL/FAX</b>	Го поставува интервалот кога печатачот преминува во режим на примање факс откако надворешната машина прими дојдовен повик.
<b>Auto Ans. Ans/FAX</b>	Го поставува интервалот кога печатачот преминува во режим на примање факс откако надворешната телефонска секретарка прими дојдовен повик.
<b>Line Monitor</b>	Ја поставува јачината на набљудувачот на линијата, којшто звучно ја набљудува трансмисијата преку внатрешниот звучник додека не се воспостави врска.
<b>Ring Tone Volume</b>	Ја поставува јачината на тонот на свонење, што укажува дека дојдовниот повик е телефонски повик преку внатрешниот звучник кога <b>Ans Select</b> е поставено на <b>TEL/FAX Mode</b> .
<b>Line Type</b>	Го поставува видот на линијата.
<b>Dialing Type</b>	Го поставува видот на бирање. <b>Забелешка:</b> Ова мени не се појавува кога <b>Region</b> е поставено на <b>South Africa</b> .
<b>Interval Timer</b>	Го назначува интервалот помеѓу обидите на трансмисија.
<b>Number of Redial</b>	Го назначува бројот на обиди на повторно бирање што треба да се направат кога бројот на факс на дестинацијата е зафатен. Ако внесете 0, печатачот нема да бира повторно.
<b>Redial Delay</b>	Го назначува интервалот помеѓу обидите на повторно бирање.
<b>Junk Fax Filter</b>	Поставува дали ќе ги одбие факсовите испратени од непосакувани броеви со прифаќање само од броеви на факс регистрирани во <b>Address Book</b> .
<b>Remote Receive</b>	Поставува дали да прифати факс со притискање код за далечинско примање на надворешниот телефон.
<b>Remote Rcv Tone</b>	Го назначува кодот за далечинско примање во две цифри за да го започне <b>Remote Receive</b> .
<b>Send Header</b>	Поставува дали да се отпечати информацијата на испраќачот во заглавието на факсот.
<b>Company Name</b>	Поставува името на испраќачот да биде отпечатено во заглавието на факсовите. Може да се впишат до 30 алфанумерички знаци.
<b>Phone Number</b>	Поставува бројот на факсот на печатачот да биде отпечатено во заглавието на факсовите.
<b>Fax Cover Page</b>	Поставува дали да се прикачи насловна страница на факсовите.









Опција	Опис
<b>DRPD Pattern</b>	Ја поставува DRPD поставката од Pattern1 на Pattern7. DRPD е услуга што ја нудат некои телефонски компании.
<b>Prefix Dial</b>	Назначува дали да се постави префикс број за бирање.
<b>Prefix Dial Num</b>	Поставува префикс број за бирање до пет цифри. Овој број се бира пред да започне било кој автоматски број на бирање. Тој е корисен за пристапување до Приватна автоматска телефонска централа (PABX).
<b>Discard Size</b>	Поставува дали да се отфрли текстот или сликите на дното на факс страницата кога целокупната страна не може да собере во отпечатената страница. Избирајќи Auto Reduction автоматски ја намалува факс страницата да собере на излезната хартија, и не отфрла никакви слики и текст на ното на страницата.
<b>ECM</b>	Поставува дали да се овозможи ECM. Да се користи ECM, далечинската машина мора исто така да поддржува ECM.
<b>Extel Hook Thresh</b>	Можете да го изберете прагот на детекција на надворешен телефон за условот при што телефонската линија не е во употреба.
<b>Modem Speed</b>	Ја назначува брзината на модемот на факсот кога се појавува грешка во испраќањето или примањето на факсот.
<b>Fax Activity</b>	Поставува дали автоматски да отпечати извештај за активноста на факсот после секои 50 дојдовни и излезни факс комуникации.
<b>Fax Transmit</b>	Поставува дали да се отпечати извештај за трансмисија после секоја факс трансмисија или само кога се појави грешка.
<b>Fax Broadcast</b>	Поставува дали да се отпечати извештај за трансмисија после секоја факс трансмисија до повеќе дестинации или само кога се појави грешка.
<b>Region</b>	Го поставува регионот каде што се користи печатачот.

## Prefix Dial

### Забелешка:

Prefix Dial поддржува само средини каде што испраќате факс до број со надворешна линија. За да го користете Prefix Dial, од операциониот панел мора да го направите следново.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете Fax Settings, и потоа кликнете го копчето **OK**.






4. Изберете `Line Type`, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете `FAX`, и потоа кликнете го копчето .
6. Притиснете го копчето  (**Back**) за да се вратите на претходното мени.
7. Изберете `Prefix Dial`, и потоа кликнете го копчето .
8. Изберете `On`, и потоа кликнете го копчето .
9. Притиснете го копчето  (**Back**) за да се вратите на претходното мени.
10. Изберете `Prefix Dial Num`, и потоа кликнете го копчето .
11. Внесете префикс број до пет цифри од 0–9, \*, и #.
12. Притиснете го копчето  кога префикс бројот на LCD панелот е точен.
13. Рестартирајте го печатачот со исклучување и потоа вклучување на прекинувачот за напојување.

---

## **Изменување на опциите на поставката**

Опциите на менито на факсот може да се постават на најчесто користените режими.

За да создадете свои зададени поставки:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете `Defaults Settings`, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете `Fax Defaults`, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете го посакуваниот елемент на менито, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете ја посакуваната поставка или внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето .
6. Повторете ги чекорите 4 и 5, ако е потребно.
7. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето  (**Back**).

## Печатење извештај

Следниве извештаи може да бидат корисни кога се користи факсот:

Address Book List

Оваа листа ги прикажува сите адреси моментално зачувани во меморијата на печатачот како Address Book информации.

Fax Activity Report

Овој извештај прикажува информации за послените 50 факсови што ги примивте или испративте.

Protocol Monitor

Овој извештај го прикажува статусот на протоколот кога последниот факс е испратен.

Извештај за набљудувачот

Овој извештај ги прикажува деталите на задачата за факсирање. Ова се отпечатува кога факсот е успешно испратен.

Извештај за трансмисијата

Овој извештај ги прикажува деталите на задачата за факсирање. Ова се отпечатува кога трансмисијата на факсот е неуспешна.


Извештај за емитување преку факсот


Овој извештај ги прикажува сите дестинации на факсот за емитување и резултатот од трансмисијата за секоја дестинација.

**Забелешка:**

*Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.*

За да отпечатите извештај или листа:

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Report / List, и потоа кликнете го копчето .

- Изберете го извештајот или листата што сакате да ја отпечатите, а потоа притиснете го копчето .

Избраниот извештај или листа е отпечатена.

**Забелешка:**

*Не можете рачно да ги отпечатите Извештајот за Набљудување, Извештајот за трансмисија или Извештај за емитување преку факсот користејќи ја процедурата погоре. Тие се отпечатуваат откако задачата за печатење заврши според поставката. За детали за поставката за кога да се отпечатат, погледнете „Fax Transmit“ на страница 285 или „Fax Broadcast“ на страница 285.*



## Поглавје 9

# Употреба на менијата на операциониот панел и тастатура


## Разбирање на менијата на печатачот

Кога не сте администратор, пристапот до Admin Menu може да биде ограничен. Ова спречува неовластени корисници да го користат операциониот панел несакајќи да ги изменат зададените поставки за менијата што биле поставени од страна на администраторот. Меѓутоа, можете да изменувате поставки за поединечни задачи за печатење користејќи го двигателот на печатачот. Поставките за печатење избрани преку двигателот за печатење имаат предимство над зададените поставки на менијата избрани преку операциониот панел.

## Report / List

Употребете го Report / List за да отпечатите разни видови извештаи и списоци.

### Забелешка:

- Потребна е лозинка за да влезете во менијата Report / List кога Panel Lock Set е поставено на Enable. Во овој случај, внесете ја назначената лозинка, и кликнете го копчето .
- Сите извештаи и списоци се отпечатени на англиски јазик.

## System Settings

### Цел:

Да се испечати список на информации како што е име на печатачот, сериски број и волумен на печатачот.

За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, мрежните поставки исто така се печатат.

## Panel Settings

### Цел:

Да отпечати детален список на сите поставки на менијата на операциониот панел.

## Usage History

**Цел:**

Да отпечати детален список на задачите што се извршени. Оваа листа ги содржи последните 50 задачи.

## Error History

**Цел:**

Да отпечати детален список на заглавувања на хартија и сериозни грешки.

## Protocol Monitor (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

**Цел:**

Да се отпечати детален список на набљудувани протоколи.

## Address Book (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

**Цел:**

Да отпечати список на сите адреси зачувани како информации за Address Book.

## Fax Activity (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

**Цел:**

Да се отпечати извештај за факсови што неодамна ги примивте или испративте.

## Billing Meters

Употребете го **Billing Meters** да го проверете вкупниот број отпечатени страници.


**Вредности:**

<b>Total Impression</b>	Го прикажува вкупниот број на отпечатоци во боја или еднобојни отпечатоци (Color Impression + Black Impression).
<b>Color Impression</b>	Го прикажува вкупниот број на отпечатоци во боја.
<b>Black Impression</b>	Го прикажува вкупниот број на еднобојни отпечатоци.

## Admin Menu

Употребете го Admin Menu за да конфигурирате низа функции на печатачот.

### **Забелешка:**

Потребна е лозинка за да влезете во мениото Admin Menu кога Panel Lock Set е поставено на Enable. Во овој случај, внесете ја назначената лозинка, и кликнете го копчето .

## Phone Book (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Употребете го мениото Phone Book за да ги конфигурирате поставките за брзо бирање и групно бирање.

### Speed Dial

#### **Цел:**

Да се зачуваат до 99 често бирани броеви во локации за брзо бирање.

#### **Забелешка:**

Првите осум записи се доделени на копчињата на еден допир на операциониот панел.

#### **Исто така погледнете:**

„Зачувување на број за брзо бирање“ на страница 253.

### Group Dial

#### **Цел:**

Да се создаде група на дестинации на факсови и да се регистрира под двоцифрен код за бирање. Може да се регистрираат до 6 кодови за групно бирање.

#### **Исто така погледнете:**

„Поставување на групно бирање“ на страница 255.

## Network (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Употребете го мениото Network за да ги промените поставките на печатачот што влијаат врз задачите испратени до печатачот преку мрежа.

### **Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во мениото.

## Ethernet

**Цел:**

Да се означи брзината на комуникација и поставките за двострано печатење на Ethernet. Промената влегува во ефект откако печатачот е исклучен и потоа вклучен.

**Вредности:**

<b>Auto*</b>	Автоматски ги детектира поставките за Ethernet.
<b>10BASE-T Half</b>	Користи 10base-T half-duplex.
<b>10BASE-T Full</b>	Користи 10base-T full-duplex.
<b>100BASE-TX Half</b>	Користи 100base-T half-duplex.
<b>100BASE-TX Full</b>	Користи 100base-T full-duplex.

**Забелешка:**

Оваа ставка се појавува само кога печатачот е поврзан преку жична мрежа.

## Status (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

**Цел:**

Да прикаже информации околу јачината на бежичаниот сигнал. Не можат да се направат никакви промени на операциониот панел за да се подобри статусот на бежичната конекција.

**Вредности:**

<b>Good</b>	Прикажува добра јачина на сигналот.
<b>Acceptable</b>	Прикажува маргинална јачина на сигналот.
<b>Low</b>	Прикажува недоволна јачина на сигналот.
<b>No Reception</b>	Прикажува дека не е добиен никаков сигнал.

**Забелешка:**

Оваа ставка се појавува само кога печатачот е поврзан преку бежична мрежа.

## Wireless Setup (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

**Цел:**

Да се конфигурира бежична мрежна меѓуврска.

## Вредности:

<b>Manual Setup</b>	<b>Enter Network (SSID)</b>	Назначете име за да ја идентификувате бежичната мрежа. Може да се впишат до 32 алфанумерички знаци.		
	<b>Infrastructure</b>	Изберете го кога ја конфигурирате бежичната поставка преку точка на пристап како што е бежичен раутер.		
		<b>No Security</b>	Означете <b>No Security</b> за да ја конфигурирате бежичната поставка без да назначувате метод на безбедност преку WEP, WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES и WPA2-PSK-AES.	
		<b>WEP(64Bit)</b>	Означете го WEP 64bit термин за употреба преку целата бежична мрежа. Внесете 10 хексадецимални ознаки.	
			<b>Transmit Key</b>	Означете го трансмисиониот термин од <b>WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3, и WEP Key 4.</b>
		<b>WEP(128Bit)</b>	Означете го WEP 128bit термин за употреба преку целата бежична мрежа. Внесете 26 хексадецимални ознаки.	
			<b>Transmit Key</b>	Означете го трансмисиониот термин од <b>WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3, и WEP Key 4.</b>
		<b>WPA-PSK-TKIP</b>	Изберете го да ја конфигурирате бежичната поставка со метод на безбедност од WPA-PSK-TKIP.	
			<b>PassPhrase Entry</b>	Означете ја кодираната фраза од алфанумерички ознаки од 8 до 63 само кога WPA-PSK-TKIP и избрано за <b>Encryption Type.</b>
		<b>WPA-PSK-AES</b>	Изберете го да ја конфигурирате бежичната поставка со метод на безбедност од WPA-PSK-AES.	
			<b>PassPhrase Entry</b>	Означете ја кодираната фраза од алфанумерички ознаки од 8 до 63 само кога WPA-PSK-AES и избрано за <b>Encryption Type.</b>
		<b>WPA2-PSK-AES</b>	Изберете го да ја конфигурирате бежичната поставка со метод на безбедност од WPA2-PSK-AES.	
			<b>PassPhrase Entry</b>	Означете ја кодираната фраза од алфанумерички ознаки од 8 до 63 само кога WPA2-PSK-AES и избрано за <b>Encryption Type.</b>

	<b>Ad-hoc</b>	Изберете да ја конфигурирате бежичаната поставка без точка на пристап како што е бежичен раутер.			
		<b>No Security</b>	Означете <b>No Security</b> за да ја конфигурирате бежичната поставка без да назначувате метод на безбедност преку WEP.		
		<b>WEP(64Bit)</b>	Означете го WEP 64bit термин за употреба преку целата бежична мрежа. Внесете 10 хексадецимални ознаки.		
			<b>Transmit Key</b>	Означете го трансмисиониот термин од <b>WEP Key 1</b> , <b>WEP Key 2</b> , <b>WEP Key 3</b> , и <b>WEP Key 4</b> .	
		<b>WEP(128Bit)</b>	Означете го WEP 128bit термин за употреба преку целата бежична мрежа. Внесете 26 хексадецимални ознаки.		
			<b>Transmit Key</b>	Означете го трансмисиониот термин од <b>WEP Key 1</b> , <b>WEP Key 2</b> , <b>WEP Key 3</b> , и <b>WEP Key 4</b> .	
<b>WPS</b>	<b>Push Button Control</b>	<b>PBC Start</b>	<b>No*</b>	Го оневозможува методот на безбедност на WPS-PBC.	
			<b>Yes</b>	Ја конфигурира бежичаната поставка со метод на безбедност на WPS-PBC.	
	<b>PIN Code</b>	<b>Start Configuration</b>	Ја конфигурира бежичаната поставка користејќи PIN код назначен автоматски од страна на печатачот.		
		<b>Print PIN Code</b>	Го печати PIN кодот. Потврдете го кога го внесете PIN кодот во вашиот компјутер.		

**Забелешка:**

Оваа ставка се појавува само кога печатачот е поврзан преку бежична мрежа.

**Reset Wireless (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)****Цел:**

Да ги иницијализира поставките на бежичната мрежа. Откако ќе ја извршите оваа функција и го рестартирате печатачот, сите поставки на бежичната мрежа се враќаат на своите фабрички зададени вредности.

**Вредности:**

<b>No*</b>	Не ја обновува бежичната поставка.
------------	------------------------------------

Yes	Ја обновува бежичната поставка.
-----	---------------------------------

**Забелешка:**

Оваа ставка се појавува само кога печатачот е поврзан преку бежична мрежа.

**TCP/IP****Цел:**

Да ги конфигурира поставките на TCP/IP. Промената влегува во ефект откако печатачот е исклучен и потоа вклучен.

**Вредности:**

IP Mode	Dual Stack*		Користи и IPv4 и IPv6 за поставување на IP адресата.
	IPv4		Користи IPv4 за поставување на IP адресата.
IPv4	Get IP Address	DHCP/AutoIP*	Автоматски ја поставува IP адресата.
		BOOTP	Користи BOOTP за поставување на IP адресата.
		RARP	Користи RARP за поставување на IP адресата.
		DHCP	Користи DHCP за поставување на IP адресата.
		Panel	Ја оспособува IP адресата внесена преку операциониот панел
	IP Address		Рачно ја поставува IP адресата доделена на печатачот.
	Subnet Mask		Рачно ја поставува субнет маската.
	Gateway Address		Рачно ја поставува гејтвеј адресата.

**Забелешка:**

За да ги конфигурирате IPv6 поставките, користете го *EpsonNet Config*.

**Protocol****Цел:**

Да го оспособи или оневозможи секој протокол. Промената влегува во ефект откако печатачот е исклучен и потоа вклучен.

**Вредности:**

<b>LPD</b>	<b>Disable</b>	Ја онеспособува портата Линиски печатач Daemon (LPD).
	<b>Enable*</b>	Ја овозможува LPD портата.
<b>Port 9100</b>	<b>Disable</b>	Ја онеспособува портата Port 9100.
	<b>Enable*</b>	Ја оспособува портата Port 9100.
<b>WSD</b>	<b>Disable</b>	Ја онеспособува WSD портата.
	<b>Enable*</b>	Ја овозможува WSD портата.
<b>SNMP</b>	<b>Disable</b>	Ја онеспособува UDP портата за Протоколот за Основно мрежно управување (SNMP).
	<b>Enable*</b>	Ја овозможува SNMP UDP портата.
<b>StatusMessenger</b>	<b>Disable</b>	Ја оневозможува функцијата StatusMessenger.
	<b>Enable*</b>	Ја овозможува функцијата StatusMessenger.
<b>InternetServices</b>	<b>Disable</b>	Го оневозможува пристапот до EpsonNet Config вметнат во печатачот.
	<b>Enable*</b>	Го овозможува пристапот до EpsonNet Config вметнат во печатачот.
<b>LLTD</b>	<b>Disable</b>	Го оневозможува LLTD .
	<b>Enable*</b>	Го овозможува LLTD .
<b>Bonjour(mDNS)</b>	<b>Disable</b>	Го оневозможува Bonjour (mDNS).
	<b>Enable*</b>	Го овозможува Bonjour (mDNS).

*Initialize NVM***Цел:**

Да ги иницијализира податоците на жична мрежа во Постојана меморија (NVM). Откако ќе ја извршите оваа функција и го рестартирате печатачот, сите поставки на жичната мрежа се враќаат на своите зададени вредности.

**Вредности:**

<b>Yes</b>	Ги иницијализира податоците на жичната мрежа зачувана во NVM.
<b>No*</b>	Не ги иницијализира податоците на жичната мрежа зачувана во NVM.



## Fax Settings (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Користете го менито **Fax Settings** за да ги конфигурирате основните поставки на факсот.

### Забелешка:


Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

### Ans Select

#### Цел:

Да се избере зададениот режим на примање факсови.

#### Вредности:

<b>TEL Mode</b>	Автоматското примање на факс е исклучено. Можете да примите факс со подигнување на слушалката на надворешниот телефон, притискање на кодот за далечинско примање, а потоа со притискање на копчето  ( <b>Start</b> ).
<b>FAX Mode*</b>	Автоматски прима факсови.
<b>TEL/FAX Mode</b>	Кога печатачот прима дојдовен факс, надворешниот телефон свони онолку пати колку што е назначено во <b>Auto Ans. TEL/FAX</b> , и потоа печатачот автоматски го прима факсот. Доколку дојдовниот повик не е факс, печатачот бипка од внатрешниот звучник укажувајќи дека повикот е телефонски повик.
<b>Ans/FAX Mode</b>	Печатачот може да споделува телефонска линија со телефонската секретарка. Во овој режим, печатачот ќе го набљудува сигналот за факс и ќе го прифати повикот доколку постојат тонови на факс. Доколку телефонската комуникација користи сериска трансмисија во вашата земја (како што е Германија, Швеска, Данска, Австрија, Белгија, Италија, Франција и Швајцарија), овој режим не е поддржан.
<b>DRPD Mode</b>	Пред користење на опцијата Детекција на карактеристичен модел на свонење (DRPD), услугата за карактеристично свонење мора да биде инсталирана на вашата телефонска линија од страна на телефонската компанија. Откако телефонската компанија остави посебен број за факсирање со карактеристичен модел на свонење, конфигурирајте ги поставките за факс да го следи тој специфичен модел на свонење.

### Auto Answer Fax

#### Цел:

Да се постави интервалот кога печатачот преминува во режим на примање факс откако примил дојдовен повик. Интервалот може да се назначи во опсег од 0 до 255 секунди. Зададената вредност е 0 секунди.

*Auto Ans. TEL/FAX***Цел:**

Да се постави интервалот кога печатачот преминува во режим на примање факс откако надворешната машина прими дојдовен повик. Интервалот може да се назначи во опсег од 0 до 255 секунди. Зададената вредност е шест секунди.

*Auto Ans. Ans/FAX***Цел:**

Да го постави интервалот кога печатачот преминува во режим на примање факс откако надворешната телефонска секретарка прими дојдовен повик. Интервалот може да се назначи во опсег од 0 до 255 секунди. Зададената вредност е 21 секунда.

*Line Monitor***Цел:**

Да ја постави јачината на набљудувачот на линијата, којшто звучно ја набљудува трансмисијата преку внатрешниот звучник додека не се воспостави врска.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Ја исклучува јачината на набљудувачот на линијата.
<b>Min</b>	Ја поставува јачината на набљудувачот на линијата.
<b>Middle*</b>	
<b>Max</b>	

*Ring Tone Volume***Цел:**

Да ја постави јачината на тонот на свонење, што укажува дека дојдовниот повик е телефонски повик преку внатрешниот звучник кога Ans Select е поставено на TEL/FAX Mode.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Ја исклучува јачината на тонот на свонење.
<b>Min</b>	Ја поставува јачината на тонот на свонење.
<b>Middle</b>	
<b>Max*</b>	

### Line Type

**Цел:**

Да се избере видот на линијата.

**Вредности:**

<b>PSTN*</b>	Го поставува видот на линијата на PSTN.
<b>PBX</b>	Го поставува видот на линијата на PBX.

### Dialing Type

**Цел:**

Да го избере видот на линијата.

**Вредности:**

<b>Tone*</b>	Го поставува видот на бирање на Tone.
<b>DP (10pps)</b>	Го поставува видот на бирање на Пулсно бирање (10 пулсови на секунда).
<b>DP (20pps)</b>	Го поставува видот на бирање на Пулсно бирање (20 пулсови на секунда).

**Забелешка:**

- Ова мени не се појавува кога Region е поставено на South Africa.
- Достапните вредности варираат во зависност од регионот поставен за Region.

### Interval Timer

**Цел:**

Да се назначи интервалот помеѓу обидите на трансмисија во опсег од 3 до 255 секунди.  
Зададената вредност е осум секунди.

### Number of Redial

**Цел:**

Да се назначи бројот на обиди за повторно бирање што треба да се направат кога бројот на факс на дестинацијата е зафатен, во опсег од 0 до 9. Ако внесете **0**, печатачот нема да бира повторно.  
Зададената вредност е 3.

### Redial Delay

**Цел:**

Да се назначи интервалот помеѓу обидите за повторно бирање во опсег од 1 до 15 минути. Зададената вредност е една минута.

### Junk Fax Filter

**Цел:**

Да се одбијат факсовите испратени од непосакувани броеви со прифаќање само од броеви на факс регистрирани во Address Book.

**Вредности:**

<b>Off*</b>	Не ги одбива факсовите испратени од непосакувани броеви.
<b>On</b>	Ги одбива факсовите испратени од непосакувани броеви.

**Забелешка:**

Задолжително регистрирајте ги факс броевите од кои што сакате да примате факсови во Address Book пред употреба на Junk Fax Filter.

### Remote Receive

**Цел:**

За да примите факс со притискање на код за далечинско примање на надворешниот телефон после подигнување на слушалката на телефонот.

**Вредности:**

<b>Off*</b>	Не прима факс со притискање код за далечинско примање на надворешниот телефон.
<b>On</b>	Прима факс со притискање код за далечинско примање на надворешниот телефон.

### Remote Rcv Tone

**Цел:**

Да го назначи кодот за далечинско примање во две цифри за да го започне Remote Receive.

*Send Header***Цел:**

Да ја отпечати информацијата на испраќачот во заглавието на факсот.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Не ја печати информацијата на испраќачот во заглавието на факсот.
<b>On*</b>	Да ја отпечати информацијата на испраќачот во заглавието на факсот.

*Company Name***Цел:**

Да го постави името на испраќачот да биде отпечатено во заглавието на факсовите. Може да се впишат до 30 алфанумерички знаци.

*Phone Number***Цел:**

Да го постави бројот на факсот на печатачот да биде отпечатено во заглавието на факсовите.

*Fax Cover Page***Цел:**

Да го постави дали да се прикачи насловна страница на факсовите.

**Вредности:**

<b>Off*</b>	Не прикачува насловна страница на факсовите.
<b>On</b>	Прикачува насловна страница на факсовите.

*DRPD Pattern***Цел:**

Да понуди посебен број за факсирање со карактеристичен модел на звонење.



**Вредности:**

<b>Off*</b>	Не поставува префикс број за бирање.
<b>On</b>	Поставува префикс број за бирање.

*Prefix Dial Num***Цел:**

Да постави префикс број за бирање до пет цифри. Овој број се бира пред да започне било кој автоматски број на бирање. Тој е корисен за пристапување до Приватна автоматска телефонска централа (PABX).

*Discard Size***Цел:**

Да постави дали да се отфрли текстот или сликите на дното на факс страницата кога целокупната страна не може да собере во отпечатената страница.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Го печати вишокот на дното на факс страницата без да го отфрла.
<b>On</b>	Го отфрла секој вишок на дното на факс страницата.
<b>Auto Reduction*</b>	Автоматски ја намалува факс страницата да ја собере на излезната хартија.

*ECM***Цел:**

Да постави дали да го оспособи Режимот за поправки на грешки (ECM). Да се користи ECM, далечинската машина мора исто така да поддржува ECM.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Онеспособи го ECM.
<b>On*</b>	Го овозможува ECM .

*Extel Hook Thresh***Цел:**

Да го избере прагот на детекција на надворешен телефон за условот при што телефонската линија не е во употреба.

**Вредности:**

<b>Lower</b>	Го поставува прагот на детекција на куката на надворешниот телефон на Lower.
<b>Normal*</b>	Го поставува прагот на детекција на куката на надворешниот телефон на Normal.
<b>Higher</b>	Го поставува прагот на детекција на куката на надворешниот телефон на Higher.

*Modem Speed***Цел:**

Да ја назначи брзината на модемот на факсот кога се појавува грешка во испраќањето или примањето на факсот.

**Вредности:**

<b>2.4 Kbps</b>
<b>4.8 Kbps</b>
<b>9.6 Kbps</b>
<b>14.4 Kbps</b>
<b>33.6 Kbps*</b>

*Fax Activity***Цел:**

Да го постави дали автоматски да отпечати извештај за активноста на факсот после секои 50 дојдовни и излезни факс комуникации.

**Вредности:**

<b>Auto Print*</b>	Автоматски отпечатува извештај за активноста на факсот после секои 50 дојдовни и излезни факс комуникации.
<b>No Auto Print</b>	Автоматски не печати извештај за активноста на факсот.



### *Fax Transmit*

**Цел:**

Да постави дали да се отпечати извештај за трансмисија после секоја факс трансмисија или само кога се појави грешка.

**Вредности:**

<b>Print Always</b>	Печати извештај за трансмисија после секоја факс трансмисија.
<b>Print On Error*</b>	Печати извештај за трансмисија само кога се случи грешка.
<b>Print Disable</b>	Не печати извештај за трансмисија после факс трансмисија.

### *Fax Broadcast*

**Цел:**

Да постави дали да се отпечати извештај за трансмисија после секоја факс трансмисија до повеќе дестинации или само кога се појави грешка.

**Вредности:**

<b>Print Always*</b>	Печати извештај за трансмисија после секоја факс трансмисија.
<b>Print On Error</b>	Печати извештај за трансмисија само кога се случи грешка.
<b>Print Disable</b>	Не печати извештај за трансмисија после факс трансмисија до повеќе дестинации.

### *Region*

**Цел:**

Да го постави регионот каде што се користи печатачот.

### **System Settings**

Употребете го менито *System Settings* за да конфигурирате низа функции на печатачот.

**Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

### *Power Saving Timer*

**Цел:**


Да се назначи времето за преминување во режимот за зачувување енергија.

**Вредности:**

<b>Low Power Timer</b>	<b>5min*</b>	Го означува времето што му е потребно на печатачот пред да влезе во режимот на Намалена употреба на струја по завршувањето на задачата.
	<b>5–30мин</b>	
<b>Sleep Timer</b>	<b>6min*</b>	Го означува времето што му е потребно на печатачот пред да влезе во режимот на Sleep откако ќе влезе во режим на Намалена употреба на струја.
	<b>1–6мин</b>	

Внесете **5** во Low Power Timer за да го ставите печатачот во режим на Намалена употреба на струја пет минути по завршувањето на задачата. Ова користи помалку енергија, но бара повеќе време за загревање на печатачот. Внесете **5** ако вашиот печатач споделува електрично коло со собното осветлување и вие забележувате дека светлата трепкаат.

Изберете повисока вредност ако вашиот печатач постојано се употребува. Во повеќето случаи, ова го прави печатачот да биде подготвен да работи со минимално време за загревање. Изберете вредност помеѓу 5 и 30 минути за режимот на Намалена употреба на струја ако сакате балансирање помеѓу потрошувачка на енергија и пократок период на загревање.

Печатачот автоматски се враќа во режим на подготвеност од режимот на Зачувување струја кога прима податоци од компјутерот. Во режимот на Намалена употреба на струја, можете да го вратите печатачот во режим на подготвеност со притиснување на било кое копче на операциониот панел. Во Sleep, можете да го вратите печатачот во режим на подготвеност со притиснување на копчето  (**Energy Saver**).

**Auto Reset****Цел:**

Автоматски да се обноват поставките за копирање, скенирање или факсирање на зададените вредности и да се врати во режим на подготвеност откако нема да назначете поставки за одредено време. (Факс функција е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

**Вредности:**

<b>45sec*</b>
<b>1min</b>
<b>2min</b>
<b>3min</b>
<b>4min</b>

### Fault Time-Out

**Цел:**

Да го назначи времето што печатачот го зема пред да ја откаже задачата што запрела абнормално. Задачата се откажува доколку истече времето.

**Вредности:**

<b>Off</b>		Го оневозможува истекувањето на времето при грешка.
<b>On</b>	<b>60sec*</b>	Го назначува времето што печатачот го зема пред да ги откаже задачите што запреле абнормално.
	<b>3-300sec</b>	

### Job Time-Out

**Цел:**

Да го назначи времето за коешто печатачот ги чека податоците да пристигнат од компјутерот. Задачата за печатење се откажува доколку истече времето.

**Вредности:**

<b>Off</b>		Го оневозможува истекувањето на времето при извршување задача.
<b>On</b>	<b>30sec*</b>	Го назначува времето за коешто печатачот ги чека податоците да пристигнат од компјутерот.
	<b>5-300sec</b>	

### Clock Settings

**Цел:**

Да го постави датумот и времето, и регионалната временска зона на печатачот.

**Вредности:**

<b>Set Date</b>	Го назначува тековниот датум.	
<b>Set Time</b>	Го назначува тековното време.	
<b>Date Format</b>	<b>yy / mm / dd</b>	Го одредува форматот на датумот.
	<b>mm / dd / yy</b>	
	<b>dd / mm / yy*</b>	

<b>Time Format</b>	<b>12H*</b>	Го одредува форматот на времето.
	<b>24H</b>	
<b>Time Zone</b>	Го одредува форматот на зоната.	

### Alert Tone

#### Цел:

Да се конфигурираат поставките за тоновите што печатачот ги емитува за време на работењето или кога се појавува предупредувачка порака.

#### Вредности:

<b>Panel Select Tone</b>	<b>Off*</b>	Не емитува тон кога внесувањето во операциониот панел е точно.
	<b>Min</b>	Емитува тон со одредената јачина кога внесувањето во операциониот панел е точно.
	<b>Middle</b>	
	<b>Max</b>	
<b>Panel Alert Tone</b>	<b>Off*</b>	Не емитува тон кога внесувањето во операциониот панел не е точно.
	<b>Min</b>	Емитува тон со одредената јачина кога внесувањето во операциониот панел не е точно.
	<b>Middle</b>	
	<b>Max</b>	
<b>Auto Clear Alert</b>	<b>Off*</b>	Не емитува тон пред печатачот да изврши автоматско бришење.
	<b>Min</b>	Емитува тон со одредената јачина пет секунди пред печатачот да изврши автоматско бришење.
	<b>Middle</b>	
	<b>Max</b>	
<b>Job Tone</b>	<b>Off</b>	Не емитува тон кога задачата е завршена.
	<b>Min</b>	Емитува тон со одредената јачина кога задачата е завршена.
	<b>Middle*</b>	
	<b>Max</b>	

<b>Alert Tone</b>	<b>Off</b>	Не емитува тон кога се појавува проблем.
	<b>Min</b>	Емитува тон со одредената јачина кога се појавува проблем.
	<b>Middle*</b>	
	<b>Max</b>	
<b>Out of Paper</b>	<b>Off</b>	Не емитува тон кога во печатачот нема повеќе хартија.
	<b>Min</b>	Емитува тон со одредената јачина кога во печатачот нема повеќе хартија.
	<b>Middle*</b>	
	<b>Max</b>	
<b>All Tones</b>	<b>Off</b>	Ги онеспособува сите тонови на предупредување.
	<b>Min</b>	Ја поставува јачината на сите тонови на предупредување истовремено.
	<b>Middle</b>	
	<b>Max</b>	

*mm / inch*

**Цел:**

Да ја назначи мерната единица што се прикажува после нумеричката вредност на операциониот панел.

**Вредности:**

<b>Millimeters (mm)*</b>	Ја назначува зададената мерна единица.
<b>Inches (")</b>	

*Low Toner Alert Msg*

**Цел:**

За да назначи дали да ја покаже пораката за предупредување кога тонерот е намален.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Не ја покажува пораката за предупредување кога тонерот е намален.
<b>On*</b>	Ја покажува пораката за предупредување кога тонерот е намален.

### Power On Wizard

**Цел:**

Да изврши иницијално поставување за печатачот.

**Исто така погледнете:**

„Поставување почетни поставки на операциониот панел“ на страница 32

**Вредности:**

<b>Yes</b>	Го извршува иницијалното поставување за печатачот.
<b>No*</b>	Не го извршува иницијалното поставување за печатачот.

### Maintenance

Користете го менито Maintenance да ја иницијализирате постојана меморија (NVM), да ги конфигурирате поставките за прилагодување на видот на хартија, и да ги конфигурирате поставките за безбедност.

**Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

### F/W Version

**Цел:**

Да ја прикаже верзијата на контролорот.

### Adjust Paper Type

**Цел:**

Да го прилагоди видот на хартијата.

**Вредности:**

<b>Plain</b>	<b>Lightweight</b>
	<b>Heavyweight*</b>
<b>Labels</b>	<b>Lightweight</b>
	<b>Heavyweight*</b>

## Adjust BTR

### Цел:

Да ги назначи поставките на печатачот за оптимална волтажа за ролерот за пренос (BTR). Да ја намалете волтажата, поставете негативни вредности. Да ја зголемете, поставете позитивни вредности.

Зададените поставки можеби нема да дадат најдобар отпечаток на сите видови хартија. Доколку видите шаренило на отпечатоците, обидете се да ја зголемите волтажата. Доколку видите бели точки на отпечатоците, обидете се да ја намалите волтажата.

### Забелешка:

Квалитетот на печатење се променува зависно од вредностите што ги избравте за оваа ставка.

### Вредности:

<b>Plain</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Bond</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Light Card</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>LW Gloss Card</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Labels</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Recycled</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Envelope</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>

## Adjust Fusing Unit

### Цел:

Да ги назначи поставките на печатачот за оптимална температура за единицата за фузирање. Да ја намалете температурата, поставете негативни вредности. Да ја зголемете, поставете позитивни вредности.

Зададените поставки можеби нема да дадат најдобар отпечаток на сите видови хартија. Кога отпечатената хартија е свиткана, обидете се да ја намалите температурата. Кога тонерот правилно не се фузионира на хартијата, обидете се да ја зголемете температурата.

### Забелешка:

Квалитетот на печатење се променува зависно од вредностите што ги избравте за оваа ставка.

### Вредности:

<b>Plain</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Bond</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Light Card</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>LW Gloss Card</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Labels</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Recycled</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>
<b>Envelope</b>	<b>0*</b>
	<b>-3 – +3</b>

## Auto Regi Adjust

### Цел:

Да се назначи дали автоматски да се прилагоди регистрирањето на бојата.



**Вредности:**

<b>Off</b>	Не ја прилагоди автоматски регистрацијата на бојата.
<b>On*</b>	Автоматски ја прилагоди регистрацијата на бојата.

*Adjust ColorRegi***Цел:**

За автоматски да ја прилагоди регистрацијата на бојата.

Прилагодување на регистрацијата на бојата треба да се направи за време на иницијалното прилагодување на печатачот или кога печатачот е поместен на друга локација.

**Вредности:**

<b>Auto Adjust</b>	<b>Yes</b>	Автоматски ја поправа регистрацијата на бојата.
	<b>No*</b>	Не ја поправа регистрацијата на бојата автоматски.

*Clean Developer***Цел:**

Да се ротира развивачкиот мотор и да се измеша тонерот во касетата за тонер.

**Вредности:**

<b>Yes</b>	Го промешува тонерот во нова касета за тонер.
<b>No*</b>	Не го промешува тонерот во нова касета за тонер.

*Toner Refresh***Цел:**

Да се искористи до крај касетата за тонер кога треба да ја замените пред да истече нејзиниот рок на траење, или да го измешате тонерот во нова касета за тонер.

**Вредности:**

<b>Yellow</b>	<b>Yes</b>	Го чисти тонерот во касетата со жолт тонер.
	<b>No*</b>	Не го чисти тонерот во касетата со жолт тонер.

<b>Magenta</b>	<b>Yes</b>	Го чисти тонерот во касетата со магента тонер.
	<b>No*</b>	Не го чисти тонерот во касетата со магента тонер.
<b>Cyan</b>	<b>Yes</b>	Го чисти тонерот во касетата со син тонер.
	<b>No*</b>	Не го чисти тонерот во касетата со син тонер.
<b>Black</b>	<b>Yes</b>	Го чисти тонерот во касетата со црн тонер.
	<b>No*</b>	Не го чисти тонерот во касетата со црн тонер.

### *BTR Refresh*

**Цел:**

Назначете дали да се изврши против-мерка за виткање/одвојување на истекување на хартијата.

**Вредности:**

<b>Off*</b>	Не извршува автоматски против-мерка за виткање/одвојување на истекување на хартијата.
<b>On</b>	Автоматски извршува против-мерка за виткање/одвојување на истекување на хартијата.

### *Initialize NVM*

**Цел:**

Да се иницијализира NVM за системски параметри, Address Book податоци за факс, или Address Book податоци за е-пошта. Откако ќе ја извршите оваа функција и го рестартирате печатачот, параметрите или податоците за менијата, освен поставки за мрежа се враќаат на своите фабрички зададени вредности. ((Address Book е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

***Исто така погледнете:***

„Враќање на фабрички зададени вредности“ на страница 317

**Вредности:*****Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF:***

<b>User Fax Section</b>	<b>Yes</b>	Ги иницијализира записите за факс броеви во Address Book.
	<b>No*</b>	Не ги иницијализира записите за факс броеви во Address Book.

<b>User Scan Section</b>	<b>Yes</b>	Ги иницијализира записите за адресата на е-пошта и на серверот во Address Book.
	<b>No*</b>	Не ги иницијализира записите за адресата на е-пошта и на серверот во Address Book.
<b>System Section</b>	<b>Yes</b>	Ги иницијализира системските параметрите.
	<b>No*</b>	Не ги иницијализира системските параметрите.

Epson AcuLaser CX17:

<b>System Section</b>	<b>Yes</b>	Ги иницијализира системските параметрите.
	<b>No*</b>	Не ги иницијализира системските параметрите.

*Non-Genuine Mode***Цел:**

Да се користи касета со тонер од друг производител.

**Забелешка:**

- Користење на неоригинални касети за тонер може да ги направи некои функции на печатачот неупотребливи, да го намали квалитетот на печатење и да ја намали сигурноста во печатачот. Epson препорачува само нова марка Epson касет за тонер за вашиот печатач. Epson не нуди гаранција за проблеми предизвикани поради употреба на потрошен материјал што не е доставен од Epson.
- Пред да користите касета за тонер од друг производител, задолжително рестартирајте го печатачот.

**Вредности:**

<b>Off*</b>	Не користи касета со тонер од друг производител.
<b>On</b>	Користи касета со тонер од друг производител.

*Adjust Altitude***Цел:**

Да се назначи висината на локацијата каде што е инсталиран печатачот.

Феноменот на испуштање за полнење на фото кондукторот варира со барометриски притисок. Прилагодувањата се извршуваат со назначување на висината на локацијата каде што се користи печатачот.

**Забелешка:**

Погрешна поставка за прилагодувањето на висината води кон лош квалитет на печатење, погрешно прикажување на остатокот на тонер.

**Вредности:**

<b>0m*</b>	Назначува висина на локацијата каде што е инсталиран печатачот.
<b>1000m</b>	
<b>2000m</b>	
<b>3000m</b>	

**Secure Settings**

Користете го менито `Secure Settings` за да поставите лозинка за да го ограничите пристапот до менијата. Тоа спечува ставките да бидат изменети по грешка.

**Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

**Panel Lock****Цел:**

Да се ограничи пристапот до `Admin Menu` и `Report / List` со лозинка.

**Исто така погледнете:**

„Функција `Panel Lock`“ на страница 314

**Забелешка:**

- За `Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF`, можете да изберете `Disable` за `Panel Lock Set` кога сите поставки под `Service Lock` се поставени на `Unlocked` и `Secure Receive Set` е поставено на `Disable`.
- За `Epson AcuLaser CX17`, можете да изберете `Disable` за `Panel Lock Set` кога сите поставки под `Service Lock` се поставени на `Unlocked`.

**Вредности:**

<b>Panel Lock Set</b>	<b>Disable*</b>	Не го ограничува пристапот до <code>Admin Menu</code> и <code>Report / List</code> со лозинка.
	<b>Enable</b>	Го ограничува пристапот до <code>Admin Menu</code> и <code>Report / List</code> со лозинка.

<b>Change Password</b>	<b>0000*-9999</b>	Ја поставува или променува лозинката потребна за пристап до Admin Menu и Report / List.
------------------------	-------------------	---

### Service Lock

#### Цел:

Да назначи дали да ги овозможи секој од услугите на печатачот или да бара лозинка за употреба на услугите, и да ја постави или промени лозинката.

#### Исто така погледнете:

„Ограничување пристап до операциите на печатачот“ на страница 316

#### Забелешка:

Можете да пристапите до ставките под Service Lock само кога Panel Lock Set е поставено на Enable.

#### Вредности:

<b>Copy</b>	<b>Unlocked*</b>	Ја овозможува услугата Copy.
	<b>Locked</b>	Ја оневозможува услугата Copy.
	<b>Password Locked</b>	Ја овозможува услугата Copy, но потребна е лозинка.
	<b>Color Pass. Locked</b>	Ја овозможува услугата со режим на боја Copy, но потребна е лозинка.
<b>FAX</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	<b>Unlocked*</b>	Ја овозможува услугата FAX.
	<b>Locked</b>	Ја оневозможува услугата FAX (печатачот нема да праќа и прима факсови).
	<b>Password Locked</b>	Ја овозможува услугата FAX, но потребна е лозинка да се праќаат факсови (не е потребно лозинка да се примаат дојдовни факсови).
<b>Scan</b>	<b>Unlocked*</b>	Ја овозможува услугата Scan.
	<b>Locked</b>	Ја оневозможува услугата Scan.
	<b>Password Locked</b>	Ја овозможува услугата Scan, но потребна е лозинка.

<b>Print from USB</b>	<b>Unlocked*</b>	Ја овозможува услугата Print From USB Memory.
	<b>Locked</b>	Ја оневозможува услугата Print From USB Memory.
	<b>Password Locked</b>	Ја овозможува услугата Print From USB Memory, но потребна е лозинка.
	<b>Color Pass. Locked</b>	Ја овозможува услугата со режим на боја Print From USB Memory, но потребна е лозинка.
<b>Change Password</b>	<b>0000*-9999</b>	Ја поставува или променува лозинката потребна за употреба на услугите Copy, FAX, Scan, и Print from USB Memory.

### *Secure Receive (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)*

#### **Цел:**

Да назначи дали да се бара лозинка за печатење на ојовните факсови, и да се постави или промени лозинката. Кога `Secure Receive Set` е поставено на `Enable`, печатачот ги зачувува дојдовните факсови и ги печати кога се внесе точната лозинка на операциониот панел.

#### **Забелешка:**

Можете да пристапите до ставките под `Secure Receive` само кога `Panel Lock Set` е поставено на `Enable`.

#### **Вредности:**

<b>Secure Receive Set</b>	<b>Disable*</b>	Не бара лозинка за да се отпечатаат дојдовните факсови.
	<b>Enable</b>	Бара лозинка за да ги отпечатаат дојдовните факсови.
<b>Change Password</b>	<b>0000*-9999</b>	Ја поставува или променува лозинката потребна за печатење дојдовни факсови .

### *Scan to E-Mail (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)*

Користете го `Scan to E-Mail` менито за да го уредите изворот на трансмисијата.

#### **Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

### *Edit From Field*

#### **Цел:**

Да го оспособи или онеспособи уредувањето на изворот на трансмисијата.

**Вредности:**

<b>Disable</b>	Го онеспособува уредувањето на изворот на трансмисијата.
<b>Enable*</b>	Го оспособува уредувањето на изворот на трансмисијата.

**USB Settings**

Користете го менито **USB Settings** за да ги изменете поставките за печатачот што влијаат врз USB портата.

**Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

**Port Status****Цел:**

Да ја оспособи или онеспособи USB меѓуврската.

**Вредности:**

<b>Disable</b>	Ја оневозможува USB меѓуврската.
<b>Enable*</b>	Ја оневозможува USB меѓуврската.

**Defaults Settings**

Користете го менито **Defaults Settings** за да ги конфигурирате зададените поставки за копирање, скенирање и факсирање на печатачот. (Факс функција е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

**Copy Defaults**

Употребете ги менијата **Copy Defaults** за да конфигурирате низа функции за копирање.

**Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

**Color****Цел:**

Да постави дали да направи копии во боја или во црно-бело.

**Вредности:**

<b>Black &amp; White</b>	Печати во црно-бел режим.
<b>Color*</b>	Печати во режим на боја.

*Collated***Цел:**

Да ја сортира задачата за печатење.

**Вредности:**

<b>Uncollated*</b>	Не ја сортира задачата на копирање.
<b>Collated</b>	Ја сортира задачата за печатење.

*Reduce/Enlarge***Цел:**

Да се постави зададениот сооднос намалување/зголемување за копирање.

**Вредности:***мм серии*

<b>200%</b>
<b>A5 -&gt; A4(141%)</b>
<b>A5 -&gt; B5(122%)</b>
<b>100%*</b>
<b>B5 -&gt; A5(81%)</b>
<b>A4 -&gt; A5(70%)</b>
<b>50%</b>

*инчи серии*

<b>200%</b>
<b>Stmt -&gt; Lgl(154%)</b>
<b>Stmt -&gt; Ltr(129%)</b>



<b>100%*</b>
<b>Lgl -&gt; Ltr (78%)</b>
<b>Ldgr -&gt; Ltr(64%)</b>
<b>50%</b>

**Забелешка:**

- Исто така можете да ја користите нумеричката тастатура за да го внесите посакуваниот сооднос на зумирање од 25% до 400%, или притиснете го копчето ► за да го зголемете соодносот на зумирање или притиснете го копчето ◀ да го намалите соодносот на зумирање во 1% интервали.
- Оваа ставка е достапна само кога N-Up е поставено на Off или Manual.

**Document Size****Цел:**

Да ја назначи зададената големина на документот.

**Вредности:**

<b>A4 (210 × 297mm)*</b>
<b>A5 (148 × 210mm)</b>
<b>B5 (182 × 257mm)</b>
<b>Letter (8.5 × 11")</b>
<b>Folio (8.5 × 13")</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
<b>Legal (8.5 × 14")</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
<b>Executive (7.25 × 10.5")</b>

**Document Type****Цел:**

Да го изберете квалитетот на сликата на копијата.

**Вредности:**

<b>Text</b>	Соодветно за документи со текст.
-------------	----------------------------------

<b>Mixed*</b>	Соодветно за документи и со текст и со фотографии/сиви нијанси.
<b>Photo</b>	Соодветно за документи со фотографии.

*Lighten/Darken***Цел:**

Да се постави зададеното ниво на густина на копирање.

**Вредности:**

<b>Lighten2</b>	Ја прави копијата посветла од оригиналот. Работи добро со темни отпечатоци.
<b>Lighten1</b>	
<b>Normal*</b>	Работи добро со стандарден вид или отпечатени документи.
<b>Darken1</b>	Ја прави копијата потемна од оригиналот. Работи добро со светли отпечатоци или со бледи обележја со молив.
<b>Darken2</b>	

*Sharpness***Цел:**

Да се постави зададеното ниво на острината.

**Вредности:**

<b>Sharpest</b>	Ја прави копијата поостра од оригиналот.
<b>Sharper</b>	
<b>Normal*</b>	Не ја прави копијата поостра или помека од оригиналот.
<b>Softer</b>	Ја прави копијата помека од оригиналот.
<b>Softest</b>	

*Auto Exposure***Цел:**

Да ја потиснете позадината на оригиналот за да го подобрите текстот на копијата.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Не ја потиснува позадината.
<b>On*</b>	Ја потиснува позадината на оригиналот за да го подобрите текстот на копијата.

*Color Balance R***Цел:**

Да назначете зададено ниво на баланс на црвена боја во опсег од -2 до +2. Фабрички поставената поставка на менито е 0.

*Color Balance G***Цел:**

Да назначете зададено ниво на баланс на зелена боја во опсег од -2 до +2. Фабрички поставената поставка на менито е 0.

*Color Balance B***Цел:**

Да назначете зададено ниво на баланс на сина боја во опсег од -2 до +2. Фабрички поставената поставка на менито е 0.

*Gray Balance***Цел:**

Да назначете зададено ниво на баланс на сиво во опсег од -2 до +2. Фабрички поставената поставка на менито е 0.

**Забелешка:**

*Оваа опција е ефектна само за копирање во црно-бела боја.*

*N-Up***Цел:**

За да отпечатите две оригинални страници за да ги собере на еден лист хартија.

**Вредности:**

<b>Off*</b>	Не извршува N-Up печатење.
-------------	----------------------------

<b>Auto</b>	Автоматски ги намалува оригиналните страници за да ги собере на еден лист хартија.
<b>ID Card Copy</b>	Ги печати оригиналните страници на еден лист хартија во оригинална големина.
<b>Manual</b>	Ги печати оригиналните страници на едниот лист хартија во големина назначена во <i>Reduce/Enlarge</i> .

*Margin Top/Bottom***Цел:**

Да ја назначи вредноста на горниот и долниот раб.

**Вредности:**

<b>4mm*/0.2 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

*Margin Left/Right***Цел:**

Да ја назначи вредноста на левиот и десниот раб.

**Вредности:**

<b>4mm*/0.2 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

*Margin Middle***Цел:**

Да ја назначи вредноста на средниот раб.

**Вредности:**

<b>0mm*/0.0 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

## Scan Defaults

Употребете ги менијата `Scan Defaults` за да конфигурирате низа функции за скенирање.

### Забелешка:

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

### Scan to Network (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

#### Цел:

Да се зачува скенираната слика на север за мрежа или на компјутер.

#### Вредности:

<b>Computer(Network)*</b>	Ја зачувува скенираната слика на компјутер користејќи го протоколот Server Message Block (SMB).
<b>Server(FTP)</b>	Ја складира скенираната слика во серверот користејќи го FTP протоколот.

### File Format

#### Цел:

За да го назначете форматот на датотека за да ја зачувате на скенираната слика.

#### Вредности:

<b>PDF*</b>
<b>TIFF</b>
<b>JPEG</b>

### Color

#### Цел:

Да го поставите режимот на боја.

#### Вредности:

<b>Black &amp; White</b>	Скенира во црно-бел режим. Ова е достапно само кога File Format е поставено на PDF или TIFF.
<b>Color*</b>	Скенира во режим на боја.

### Color Button Set

**Цел:**

Да одреди режим на боја за копчето **Color Mode (Режим на боја)**.

**Вредности:**

<b>B&amp;W Button</b>	<b>Black &amp; White*</b>	Скенира во црно-бело кога Black & White е избрано за режим на боја.
	<b>Grayscale</b>	Скенира во нијанси на сиво кога Black & White е избрано за режим на боја.
<b>Color Button</b>	<b>Color*</b>	Скенира во боја кога Color е избрано за режим на боја.
	<b>Color(Photo)</b>	Скенира во боја (фотографија) кога Color е избрано за режим на боја. Ова е соодветно за фотографски слики.

### Resolution

**Цел:**

Да ја назначи зададената резолуција на скенирање.

**Вредности:**

<b>200 × 200dpi*</b>
<b>300 × 300dpi</b>
<b>400 × 400dpi</b>
<b>600 × 600dpi</b>

### Document Size

**Цел:**

Да ја назначи зададената големина на документот.

**Вредности:**

<b>A4 (210 × 297mm)*</b>
<b>A5 (148 × 210mm)</b>
<b>B5 (182 × 257mm)</b>

<b>Letter (8.5 × 11")</b>
<b>Folio (8.5 × 13")</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
<b>Legal (8.5 × 14")</b> (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
<b>Executive (7.25 × 10.5")</b>

### *Lighten/Darken*

**Цел:**

Да се постави зададеното ниво на густина на скенирање.

**Вредности:**

<b>Lighten2</b>	Ја прави скенираната слика посветла од оригиналот. Работи добро со темни отпечатоци.
<b>Lighten1</b>	
<b>Normal*</b>	Работи добро со стандарден вид или отпечатени документи.
<b>Darken1</b>	Ја прави скенираната слика потемна од оригиналот. Работи добро со светли отпечатоци или со бледи обележја со молив.
<b>Darken2</b>	

### *Sharpness*

**Цел:**

Да се постави зададеното ниво на острината.

**Вредности:**

<b>Sharpest</b>	Ја прави скенираната слика поостра од оригиналот.
<b>Sharper</b>	
<b>Normal*</b>	Не ја прави скенираната слика поостра или помека од оригиналот.
<b>Softer</b>	Ја прави скенираната слика помека од оригиналот.
<b>Softest</b>	

### *Auto Exposure*

**Цел:**

Да ја потиснете позадината на оригиналот за да го подобрите текстот на скенираната слика.

**Вредности:**

<b>Off</b>	Не ја потиснува позадината.
<b>On*</b>	Ја потиснува позадината на оригиналот за да го подобрите текстот на скенираната слика.

*Margin Top/Bottom***Цел:**

Да ја назначи вредноста на горниот и долниот раб.

**Вредности:**

<b>2mm*/0.1 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

*Margin Left/Right***Цел:**

Да ја назначи вредноста на левиот и десниот раб.

**Вредности:**

<b>2mm*/0.1 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	

*Margin Middle***Цел:**

Да ја назначи вредноста на средниот раб.

**Вредности:**

<b>0mm*/0.0 inch*</b>	Назначете ја вредноста во зголемувања од 1 мм/0,1 инч.
<b>0-50mm/0.0-2.0 inch</b>	



### TIFF File Format

**Цел:**

Да го назначи форматот TIFF на датотеката.

**Вредности:**

TIFF V6*
TTN2

### Image Compression

**Цел:**

Да го назначи нивото на компресија на сликата.

**Вредности:**

Higher	Го поставува нивото на компресија на сликата на Higher.
Normal*	Го поставува нивото на компресија на сликата на Normal.
Lower	Го поставува нивото на компресија на сликата на Lower.

### Max E-Mail Size (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

**Цел:**

Да ја назначи максималната големина на е-пошта што може да се испрати, во опсег од 50 KB до 16384 KB. Зададената вредност е 2048 KB.

### Fax Defaults (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Употребете ги менијата Fax Defaults за да конфигурирате низа функции за факсирање.

**Забелешка:**

- Услугата за факсирање не може да се користи освен регионот ако е поставен по Region. Ако Region не е поставен, на LCD панелот се појавува пораката Set The Region Code.
- Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менијето.

### Resolution

**Цел:**

За да го назначете нивото на резолуција што ќе се користи при испраќање факс.

**Вредности:**

<b>Standard*</b>	Соодветно за документи со ознаки со нормална големина.
<b>Fine</b>	Соодветно за документи што содржат мали ознаки или тенки линии или документи отпечатени користејќи матричен печатач.
<b>Super Fine</b>	Соодветно за документи што содржат крајно префинети детали. Режимот Super Fine е овозможен само ако оддалечената машина исто така поддржува супер префинета резолуција. Погледнете ги забелешките подолу.
<b>Ultra Fine</b>	Соодветно за документи што содржат фотографски слики.

**Забелешка:**

Факсовите скенирани во Super Fine режим се испраќаат со највисоко поддржана резолуција од страна на уредот примател.

**Document Type****Цел:**

Да го избере зададениот вид на документот.

**Вредности:**

<b>Text*</b>	Соодветно за документи со текст.
<b>Photo</b>	Соодветно за документи со фотографии.

**Lighten/Darken****Цел:**

Да се постави зададеното ниво на густина на копирање.

**Вредности:**

<b>Lighten2</b>	Го прави факсот посветол од оригиналот. Работи добро со темни отпечатоци.
<b>Lighten1</b>	
<b>Normal*</b>	Работи добро со стандардни отчукани или отпечатени документи.
<b>Darken1</b>	Го прави факсот потемен од оригиналот. Работи добро со светли отпечатоци или со бледи обележја со молив.
<b>Darken2</b>	

## Delayed Start

### Цел:

Оваа функција ви овозможува да поставите специфично време за започнување на трансмисијата на факсот. Штом режимот Delayed Start е активиран, вашиот печатач ги зачувува сите документи што треба да се факсираат во својата меморија и ги испраќа во назначеното време. Откако факсирањето во Delayed Start режим е завршено, податоците во меморијата се бришат.

### Вредности:

<b>21:00*/PM9:00*</b>	Назначете го времето за почеток на трансмисијата на факсот кога испраќате факс во одредено време.
<b>0:00 - 23:59 / AM/PM1:00 - 12:59</b>	

### Забелешка:

Најмногу 19 одложени задачи за факсирање може да се зачуваат во печатачот.

## Print from USB Defaults

### Забелешка:

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

## Layout

### Цел:

За автоматски да ги зголеми документите што се печатат кога печатите директно од USB уред за зачувување.

### Вредности:

<b>Auto*</b>	Автоматски ги зголемува документите што се печатат да ги собере на страницата.
<b>Off</b>	Не ги зголемува отпечатените документи.

## Tray Settings

Користете го менито Tray Settings да ја поставите големината и видот на хартијата поставена во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).

**MPF****Забелешка:**

Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.

**Цел:**

Да ја назначи хартијата поставена во MPF.

**Вредности:**

<b>Paper Size</b>	<b>A4 (210 × 297mm)*</b>		
	<b>A5 (148 × 210mm)</b>		
	<b>B5 (182 × 257mm)</b>		
	<b>Letter (8.5 × 11")</b>		
	<b>Folio (8.5 × 13")</b>		
	<b>Legal (8.5 × 14")</b>		
	<b>Executive (7.25 × 10.5")</b>		
	<b>Envelope #10 (4.1×9.5")</b>		
	<b>Monarch Env. (3.9×7.5")</b>		
	<b>Monarch Env. L (7.5×3.9")</b>		
	<b>DL Env. (110×220mm)</b>		
	<b>DL Env. L (220×110mm)</b>		
	<b>C5 Envelope (162 × 229mm)</b>		
<b>Custom Size</b>	<b>Portrait(Y)</b>	<b>297mm*/11.7inch*</b>	Ја назначува должината на прилагодената големина на хартијата.
		<b>127 - 355mm/5.0-14.0inch</b>	
	<b>Landscape(X)</b>	<b>210mm*/8.3inch*</b>	Ја назначува ширината на прилагодената големина на хартијата.
		<b>77 - 215mm/3.0-8.5inch</b>	

<b>Paper Type</b>	<b>Plain*</b>	
	<b>Bond</b>	
	<b>Light Card</b>	
	<b>LW Gloss Card</b>	
	<b>Labels</b>	
	<b>Recycled</b>	
	<b>Envelope</b>	
	<b>Plain S2</b>	
	<b>Bond S2</b>	
	<b>Light Card S2</b>	
	<b>LW Gloss Card S2</b>	
	<b>Recycled S2</b>	
<b>Display Screen</b>	<b>Off</b>	Не прикажува екран.
	<b>On*</b>	Прикажува екран што бара од корисникот да ја постави Paper Size и Paper Type кога хартијата е поставена во MPF.

**Забелешка:**

За повеќе информации за поддржаните големини на хартија, погледнете „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 126.

**Panel Language****Забелешка:**

- Вредностите означени со ѕвездичка (\*) се фабрички зададените поставки во менито.
- Јазиците поддржани од печатачот се разликуваат во зависност од регионот.

**Цел:**

Да се назначи јазикот што ќе се користи на операциониот панел.

**Исто така погледнете:**

„Прилагодување на јазикот“ на страница 164

**Вредности:**

English*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Nederlands
Português Europeu
Türkçe
Русский
繁體中文
한국어

**Функција *Panel Lock***

Оваа функција ги спречува неовластените корисници да ги изменуваат поставките на операциониот панел направени од страна на администраторот. Меѓутоа, можете да изберете поставки за поединечни задачи за печатење користејќи го двигателот на печатачот.

**Овозможување на *Panel Lock***

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете Secure Settings, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете Panel Lock, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете Panel Lock Set, и потоа кликнете го копчето **OK**.
6. Изберете Enable, и потоа кликнете го копчето **OK**.

7. Ако е потребно, изберете **Change Password**, и изменете ја лозинката користејќи ја нумеричката тастатура. Потоа, притиснете го копчето **OK**.

**Забелешка:**

Фабрички зададената лозинка на панелот е 0000.

**Забелешка:**

- ❑ Погрижете се да ја запомнете лозинката. Процедурата опишана подолу ви овозможува да ја обновите лозинката. Меѓутоа, за Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, поставките за **Address Book** се избришани.
  1. Исклучете го печатачот. Потоа, додека го држете копчето **System**, вклучете го печатачот.
- ❑ Ако ја измените лозинката додека **Panel Lock Set** е **Enable**, изведете ги постапките од 1 до 2. Внесете ја тековната лозинка, и потоа кликнете го копчето **OK**. Изведете ги постапките од 3 до 4. Изберете **Change Password**, и потоа кликнете го копчето **OK**. Внесете ја новата лозинка, и потоа кликнете го копчето **OK**. Со ова ќе се измени лозинката.

## Оневозможување на **Panel Lock**







**Забелешка:**

- ❑ За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, можете да изберете **Disable** за **Panel Lock Set** кога сите поставки под **Service Lock** се поставени на **Unlocked** и **Secure Receive Set** е поставено на **Disable**.
- ❑ За Epson AcuLaser CX17, можете да изберете **Disable** за **Panel Lock Set** кога сите поставки под **Service Lock** се поставени на **Unlocked**.
  1. Притиснете го копчето **System**.
  2. Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
  3. Внесете ја лозинката, и потоа кликнете го копчето **OK**.
  4. Изберете **Secure Settings**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
  5. Изберете **Panel Lock**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
  6. Изберете **Panel Lock Set**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
  7. Изберете **Disable**, и потоа кликнете го копчето **OK**.

## Ограничување пристап до операциите на печатачот





Оспособувањето на опциите за Заклучување на Copy, Заклучување на FAX, Заклучување на Scan, и Заклучување на Print from USB го ограничува пристапот до операциите за копирање, факсирање, скенирање и Print From USB Memory. ((Заклучување на FAX е достапно само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Земајќи го Заклучување на Copy како пример, следнава процедура објаснува како да се оспособи или онеспособи оваа опција. Употребете ја истата процедура за да го оспособете или онеспособете Заклучувањето на FAX, Заклучувањето на Scan, или Заклучувањето на Print from USB.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .
3. Изберете Secure Settings, и потоа кликнете го копчето .
4. Изберете Panel Lock, и потоа кликнете го копчето .
5. Изберете Panel Lock Set, и потоа кликнете го копчето .
6. Изберете Enable, и потоа кликнете го копчето .
7. Ако е потребно, изберете Change Password, и изменете ја лозинката користејќи ја нумеричката тастатура. Потоа, притиснете го копчето .

### **Забелешка:**

*Зададената лозинка е 0000.*

8. Притиснете го копчето  (**Back**).
9. Изберете Service Lock, и потоа кликнете го копчето .
10. Изберете Copy, и потоа кликнете го копчето .
11. Изберете една од следниве опции, и потоа кликнете го копчето .
  - Unlocked
  - Locked
  - Password Locked



- Color Pass. Locked (достапно само за Заклучување на Сору и Заклучување на Print from USB)

---

## Поставување на времето за режимот на заштеда на струја

Можете да го поставите рокот за режимот на заштеда на енергија за печатачот. Печатачот преминува во режим на заштеда на струја после наведеното време.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете System Settings, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете Power Saving Timer, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете Low Power Timer или Sleep Timer, и потоа кликнете го копчето **OK**.
6. Притиснете го копчето ▼ или ▲ да ја внесете посакуваната вредност користејќи ја нумеричката тастатура, а потоа кликнете го копчето **OK**.

Можете да изберете од 5–30 минути за Low Power Timer или 1–6 минути за Sleep Timer.

7. Да се вратите на претходниот екран, притиснете го копчето **↶ (Back)**.

---

## Враќање на фабрички зададени вредности

После извршување на Initialize NVM и рестартирање на печатачот, сите параметри на менијата или податоците се вратени на фабрички зададените вредности.

### **Забелешка:**

*Следнава процедура не ги иницијализира поставките за мрежа.*

- За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, за да ги иницијализирате поставките за жична мрежа, осврнете се на „Initialize NVM“ на страница 276.
- За Epson AcuLaser CX17WF, за да ги иницијализирате поставките за бежична мрежа, осврнете се на „Reset Wireless (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 274.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Admin Menu**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете **Maintenance**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете **Initialize NVM**, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете го **System Section** за да ги иницијализирате параметрите на менито, и потоа кликнете го копчето **OK**.

За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, изберете **User Fax Section** за да ги иницијализирате податоците на **Address Book** за факсирање, и изберете **User Scan Section** за да ги иницијализирате податоците на **Address Book** за е-пошта.


6. Изберете **Yes**, и потоа кликнете го копчето **OK**.

Печатачот автоматски се рестартира за да ги примени поставките.

## Користење на нумеричката тастатура

Како што извршувате разни задачи, можеби ќе е потребно да внесете броеви. На пример, кога ја внесувате лозинката, внесувате четирицифрен број.


За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, исто може да биде потребно да внесете имиња. На пример, кога го поставувате вашиот печатачот, го внесувате вашето име или името на вашата компанија. Кога ги зачувувате броевите за брзо бирање или групно бирање, треба да ги внесете соодветните имиња.



## Внесување ознаки (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Кога ќе биде побарано да внесете буква, притиснете го соодветното копче сè додека точната буква не се појави на LCD панелот.

На пример, за да ја внесете буквата O, притиснете **6**.

- Секој пак кога ќе притиснете **6**, екранот прикажува различна буква, m, n, o, M, N, O и конечно 6.
- Да додадете дополнителни букви, повторете ја првата постапка.
- Притиснете го копчето  откако ќе завршете.

Копче	Доделени броеви, букви и ознаки
1	1 @ . _ - (празно место) \ & ( ) ! " # \$ % ' ~ ^   ` ; : ? , + * / = [ ] { } < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	- _ ~
#	(празно место) & ( )

## Менување броеви и имиња

Ако е внесен погрешен број или име, притиснете го копчето **C (Clear (Избриши))** за да го избришете бројот или ознаката. Потоа внесете го точниот број или ознака.

## Поглавје 10

### Наоѓање и решавање проблеми

#### Расчистување заглавена хартија

Вминателен избор на соодветен медиум за печатење и правилно поставување ќе ви овозможи избегнување на повеќето заглавувања.

**Исто така погледнете:**

- „За медиумот за печатење“ на страница 122
- „Поддржани медиуми за печатење“ на страница 126

**Забелешка:**

Пред купување големо количество било каков медиум за печатење, препорачливо е прво да пробате примерок.

#### Избегнување заглавувања

- Користете само препорачливи медиуми за печатење.
- Погледнете „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128 и „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137 за правилно поставување на медиумот за печатење.
- Не преоптоварувајте ги изворите за медиумите за печатење. Проверете дали напластениот медиум за печатење не ја преминува максималната висина означена на водилките за ширина на хартијата.
- Не поставувајте истуткан, подвиткан, влажен или извиткан медиум за печатење.
- Свиткајте го, продувајте го и исправете го медиумот за печатење пред да го поставите. Ако се случи заглавување со медиумот за печатење, обидете се да поддадете по еден лист преку MPF или PSI.
- Не користете медиум за печатење што сте го пресекле или скратиле.
- Не мешајте големина, тежина или вид на медиум за печатење во истиот извор за медиумот.

- Проверете дека препорачаната страна за печатење е свртена нагоре кога го вметнувате медиумот за печатење.
- Чувајте го медиумот за печатење складиран во прифатлива средина.
- Не отстранувајте го PSI за време на задача на печатење.
- Проверете дека сите кабли што се поврзуваат во печатачот се правилно прицврстени.
- Преголемо прицврстување на водилките може да предизвика заглавување на хартијата.

**Исто така погледнете:**

- „За медиумот за печатење“ на страница 122
- „Поддржани медиуми за печатење“ на страница 126
- „Упатства за складирање на медиуми за печатење“ на страница 125

## **Идентификување на локацијата на заглавена хартија**




**Внимание:**

Не обидувајте се да отстраните заглавена хартија длабоко внатре во производот, посебно хартија завиткана околу единица за фузирање или тоplotен ваљак. Во спротивно, тоа може да предизвика повреди или изгореници. Брзо исклучете го производот и контактирајте го вашиот Epson застапник.

**Важно:**

Не обидувајте се да расчистувате заглавена хартија користејќи алатки или инструменти. Ова може трајно да го оштети печатачот.

Следната илустрација покажува каде најчесто може да се случи заглавување во текот на патеката на медиумот за печатење.



1	Средна фиока за отпечатоци
2	Барабан за пренос
3	Лостови
4	Заден капак
5	ADF капак (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
6	Преден капак
7	Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF)
8	Приоритетен вметнувач на хартија (PSI)

## Извлекување на заглавена хартија од ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Кога документот се заглавува додека поминува низ Автоматскиот поддавач на документи (ADF), отстранете ја заглавената хартија со следнава процедура.


### **Важно:**

- ❑ За да избегнете електричен шок, пред да извршете одржување, секогаш исклучувајте го печатачот и извадете го кабелот за струја од вземјениот електричен приклучок.
- ❑ За да избегнете изгореници, не вадете ја заглавената хартија веднаш после печатењето. Единицата за фузирање станува екстремно жешка за време на употреба.


### **Забелешка:**

За да ја решите грешката прикажана на LCD панелот, мора да ги расчистите сите медиуми за печатење од патеката на медиумите за печатење.


1. Отворете го ADF капакот.




2. Отстранете ја заглавената хартија внимателно извлекувајќи ја во правец на стрелката прикажана во следната илустрација.



3. Ако не можете да го извадите документот, отворете ја фиоката за поддавање документи.




4. Извадете ја заглавената хартија од фиоката за поддавање документи.






5. Затворете ја фиоката за поддавање документи.




6. Затворете го ADF капакот, а потоа поставете ги пак документите во ADF.





**Забелешка:**

*Задолжително прилагодете ги водилките за документ пред да печатите документ со правна големина.*

7. Ако не можете да ја извадете заглавената хартија од излезната фиока за документи или не можете таму да ја најдете заглавената хартија, отворете го капакот за документи.



8. Извадете го документот од ролерот за поддавање на ADF или од полето за поддавање внимателно извлекувајќи го во правец на стрелката прикажана во следната илустрација.




## Расчистување на заглавена хартија од предницата на печатачот


### Забелешка:

За да ја решите грешката прикажана на LCD панелот, мора да ги расчистите сите медиуми за печатење од патеката на медиумите за печатење.


1. Извлечете го PSI надвор.



2. Извадете ја заглавената хартија од предниот дел на печатачот.



3. Заменете го PSI во печатачот.



**Важно:**

Не употребувајте преголема јачина врз PSI. Ако тоа го правите, можете да го оштетите истиот или внатрешноста на печатачот.

## **Расчистување на заглавена хартија од задниот дел на печатачот**


**Важно:**

- За да избегнете електричен шок, пред да извршете одржување, секогаш исклучувајте го печатачот и извадете го кабелот за струја од вземјениот електричен приклучок.
- За да избегнете изгореници, не вадете ја заглавената хартија веднаш после печатењето. Единицата за фузирање станува екстремно жешка за време на употреба.


**Забелешка:**

За да ја решите грешката прикажана на LCD панелот, мора да ги расчистите сите медиуми за печатење од патеката на медиумите за печатење.


1. Турнете ја дршката на задниот капак и отворете ја задниот капак.




2. Подигнете ги лостовите.




3. Извадете ја заглавената хартија од задниот дел на печатачот.



4. Навалете ги лостовите во нивната оригинална позиција.



5. Затворете го задниот капак.



## Расчистување на заглавена хартија од средната фиока за отпечатоци


### Важно:

- ❑ За да избегнете електричен шок, пред да извршите одржување, секогаш исклучувајте го печатачот и извадете го кабелот за струја од вземјениот електричен приклучок.
- ❑ За да избегнете изгореници, не вадете ја заглавената хартија веднаш после печатењето. Единицата за фузирање станува екстремно жешка за време на употреба.


### Забелешка:

За да ја решите грешката прикажана на LCD панелот, мора да ги расчистите сите медиуми за печатење од патеката на медиумите за печатење.


1. Турнете ја дршката на задниот капак и отворете ја задниот капак.




2. Подигнете ги лостовите.




3. Извадете ја заглавената хартија од задниот дел на печатачот. Ако не пронајдете хартија во патеката на хартијата, застанете пред предната страна на печатачот и проверете ја средната фиока за отпечатоци.




4. Подигнете го и отворете го скенерот.



5. Отстранете било каква заглавена хартија од средната фиока за отпечатоци.




6. Навалете го и затворете го скенерот.






7. Навалете ги лостовите во нивната оригинална позиција.



8. Затворете го задниот капак.



## Проблеми на заглавување

### Заглавување поради поддавање

Проблем	Акција
Се случува погрешно поддавање на медиумот за печатење.	Отстранете ја хартијата од PSI, а потоа проверете дали хартијата е правилно вметната во MPF.
	Во зависност од медиумот за печатење што се користи, превземете ја било која од слениве акции:
	<input type="checkbox"/> За дебела хартија, користете ја онаа што е 163 gsm или помалку. <input type="checkbox"/> За тенка хартија, користете ја онаа што е 60 gsm или повеќе. <input type="checkbox"/> За плико, проверете дали е правилно поставено во MPF или PSI како што е наложено во „Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 134 или во „Поставување пликови во приоритетен вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 139.
	Ако пликото е деформирано, исправете го или употребете друго плико.
	Ако извршувате рачно двострано печатење, уверете се дека медиумот за печатење не е извиткан.
	Продувајте го медиумот за печатење.
Доколку медиумот за печатење е влажен, превртете го истиот.	
Доколку проблемот продолжи и понатаму, употребете медиум за печатење што не е влажен.	

#### Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

### Загалавување поради многубројно поддавање

Проблем	Акција
Се случува многубројно поддавање на медиумот за печатење.	Отстранете ја хартијата од PSI, а потоа проверете дали хартијата е вметната правилно во MPF.
	Доколку медиумот за печатење е влажен, употребете медиум што не е влажен.
	Продувајте го медиумот за печатење.

Проблем	Акција
(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)  Заглавување на документ во ADF се случува ако скенирањето на документ од повеќе листови е откажано додека скенирањето е во прогрес.	Извадете ја заглавената хартија.  <b>Исто така погледнете:</b> „Извлекување на заглавена хартија од ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)“ на страница 323

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

## Основни проблеми на печатачот

Некои проблеми на печатачот може лесно да се решат. Доколку се случи проблем со вашиот печатач, проверете го секое едно од следниве:

- Кабелот за напојување е поврзан со печатачот и со правилно вземјен електричен приклучок.
- Печатачот е вклучен.
- Електричниот приклучок не е исклучен на било кој електричен прекинувач.
- Другата електрична апаратура приклучена на приклучокот работи.
- For the Epson AcuLaser CX17WF, кога печатачот е поврзан на компјутер со бежична конекција, Ethernet кабелот не е поврзан помеѓу печатачот и мрежата.

Доколку го проверивте сето ова погоре, и сеуште имате проблем, исклучете го печатачот, причекајте 10 секунди, а потоа вклучете го печатачот. Ова најчесто го решава проблемот.

## Проблеми со прикажување

Проблем	Акција
Ако печатачот е вклучен, прозорецот на LCD панелот е празен, продолжува да го покажува Epson логото, или задната сијаличка не е вклучена.	Исклучете го печатачот, причекајте 10 секунди, а потоа вклучете го печатачот. На LCD панелот се појавува порака за само-тест. Откако тестот ќе заврши, се прикажува екранот Select Function.

Проблем	Акција
Промените на поставките на менијата преку операциониот панел немаат ефект.	<p>Поставките во двигателот на печатачот, или помошните програми на печатачот имаат предимство над поставките направени преку операциониот панел.</p> <p>Изменете ги поставките на менито преку двигателот на печатачот или помошните програми наместо преку операциониот панел.</p>

## Проблеми во печатење

Проблем	Акција
Задачата не се отпечати или се отпечатени погрешки ознаки.	Уверете се дека екранот <code>Select Function</code> се појавува на LCD панелот пред да ја пратите задачата за печатење до печатачот.
	Уверете се дека медиумот за печатење е поставен во печатачот.
	Потврдете дека го користете точниот двигател на печатачот.
	Уверете се дека го користете точниот Ethernet или USB кабел и дека е безбедно прицврстен на печатачот. (Ethernet конекција е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
	Потврдете дека е избран точниот медиум за печатење.
	Доколку користите спулер на печатачот, потврдете дека нема застој во спулерот.
	<p>За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, проверете ја меѓуврската на вашиот печатач од <code>Admin Menu</code>.</p> <p>Утврдете ја хост меѓуврската што се користи. Отпечатите ја страницата <code>System Settings</code> за да потврдете дека тековните поставки за меѓуврска се точни. Осврнете се на „Печатење <code>System Settings</code> страница“ на страница 161 за детали како да ја отпечатите страницата <code>System Settings</code>.</p>

Проблем	Акција
Се случува погрешно поддавање или многубројно поддавање на медиумот за печатење.	Уверете се дека медиумот за печатење што го користите ги задоволува спецификациите на вашиот печатач. <b>Исто така погледнете:</b> „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 126
	Продувајте ја хартијата пред поставувате.
	Уверете се дека медиумот за печатење е поставен правилно.
	Уверете се дека водилките за ширина и должина на хартијата се прилагодени правилно.
	Уверете се дека PSI е безбедно вметнат.
	Не преполнувајте ги изворите за медиумите за печатење.
	Не форсирајте го медиумот за печатење во PSI или во MPF кога го поставувате. Во спротивно, може да се закоси или свитка.
	Уверете се дека медиумот за печатење не е извиткан.
	Поставете ја правилно препорачаната страна за печатење за видот на медиум што го користите. <b>Исто така погледнете:</b> „Поставување медиуми за печатење“ на страница 127
	Свртете го медиумот за печатење надолу или околу и обидете се да печатите повторно да видите дали ќе се подобри поддавањето.
	Не мешајте ги видовите на медиуми за печатење.
	Не мешајте ги големините на медиумите за печатење.
	Отстранете ги горните и долните извиткани листови од аркот, пред да го поставите медиумот за печатење.
	Наполнете го изворот за медиум за печатење само кога е празен.
Пликото е подвиткано после печатење.	Уверете се дека пликото е поставено како што е наложено во „Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 134 или „Поставување пликови во приоритетен вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 139.
Страницата завршува на неочекувани места.	Зголемете ја вредноста за <b>Job Time-Out</b> во менито <b>System Settings</b> , што се наоѓа на табуларот <b>Printer Maintenance</b> во Printer Setting Utility.
	За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, зголемете ја вредноста на тајмаут во менито <b>Protocol Settings</b> на EpsonNet Config.

Проблем	Акција
Медиумот за печатење не се таложи уредно во средната фиока за отпечатоци.	Превртете го пластот на медиумот за печатење во PSI и MPF.
Печатачот не печати дуплекс страници.	Изберете <b>Flip on Short Edge</b> или <b>Flip on Long Edge</b> од менито <b>Duplex</b> на табуларот <b>Paper/Output</b> во двигателот на печатачот.

## Проблеми во квалитетот на печатење


### Забелешка:

Во овој дел, некои процедури ја користат Програмата за поставки на печатачот или *Status Monitor*. Одредени процедури што ја користат Програмата за поставки на печатачот може исто така да се изведе и преку операциониот панел.

### Исто така погледнете:

- „Разбирање на менијата на печатачот“ на страница 269
- „Printer Setting Utility (Само за Windows)“ на страница 38
- „Status Monitor (Само за Windows)“ на страница 38

## Отпечатокот е многу светол





Проблем	Акција
Отпечатокот е многу светол.	<p>Касетата за тонер можеби е потрошена или потребно е да се замени. Потвдрете го количеството тонер за секоја касета за тонер.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете го нивото на тонер во табуларот <b>Consumables</b> во <b>Printer Status</b> во прозорецот на Status Monitor.</li> <li>2. Заменете ја касетата за тонер доколку е потребно.</li> </ol>
	<p>Потврдете дека медиумот за печатење е сув и дека се употребува точниот медиум за печатење.</p> <p>Доколку не е така, употребете го препорачаниот медиум за печатачот.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 126</p>
	<p>Обидете се да ја измените поставката <b>Paper Type</b> во двигателот на печатачот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На табуларот <b>Paper/Output</b> во <b>Printing Preferences (Приоритети на печатење)</b> од двигателот на печатачот, променете ја поставката <b>Paper Type</b>.</li> </ol>
	<p>Онемозвожете го <b>Toner Saving Mode</b> во двигателот на печатачот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На табуларот <b>Graphics</b> во <b>Printing Preferences (Приоритети на печатење)</b> од двигателот на печатачот, проверете дали е избрано полето за штиклирање <b>Toner Saving Mode</b>.</li> </ol>
	<p>Прилагодете ја косината на преносот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворете ја Printer Setting Utility, кликнете на <b>Adjust BTR</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>2. Прилагодете ја поставката за видот на медиум што се користи.</li> <li>3. Кликнете го копчето <b>Apply New Settings</b>.</li> </ol>
	<p>Ако употребувате непрепорачлив медиум за печатење, користете го медиумот за печатење што се препорачува за печатачот.</p>

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

## Тонерот се размачкува или отпечатокот се брише/Дамки на задната страна




Проблем	Акција
<p>Тонерот се размачкува или отпечатокот се брише.</p> <p>Отпечатокот има дамка на задната страна.</p>	<p>Површината на медиумот за печатење можеби е нерамна. Обидете се да ја измените поставката <b>Paper Type</b> во двигателот на печатачот. На пример, изменете ја од Plain на Lightweight Cardstock.</p> <p>1. На табуларот <b>Paper/Output</b> во <b>Printing Preferences (Приоритети на печатење)</b> од двигателот на печатачот, променете ја поставката <b>Paper Type</b>.</p>
	<p>Потврдете дека е избран точниот медиум за печатење.</p> <p>Доколку не е така, употребете го препорачаниот медиум за печатачот.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 126</p>
	<p>Прилагодете ја температурата на единицата за фузирање.</p> <p>1. Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Adjust Fusing Unit</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</p> <p>2. Прилагодете ја темепатурата што ја менувате со покачување на вредноста за вашиот медиум за печатење.</p> <p>3. Кликнете го копчето <b>Apply New Settings</b>.</p>

### Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.



## Произволни дамки/Замаглени слики




Проблем	Акција
Отпечатениот резултат има произволни дамки или е замаглен.	Уверете се дека касетите за тонер се правилно инсталирани. <b>Исто така погледнете:</b> „Инсталирање на касета со тонер“ на страница 390
	Доколку користите неоригинални касети за тонер, инсталирајте оригинални модели на касети за тонер.
	Исчитете ја единицата за фузирање. 1. Поставете еден лист хартија на MPF, а потоа отпечатите голема слика преку цела страница. 2. Поставете го отпечатениот лист со станата на која треба да се печати свртена надолу, а потоа отпечатите празна стана.

### **Забелешка:**


Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

## Целиот отпечаток е празен




Ако се случи овој проблем, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

### ***Се појавуваат црти на отпечатокот***




Ако се случи овој проблем, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

### ***Јасно обоени точки***



Ако се случи овој проблем, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

### ***Вертикални празнини***



Проблем	Акција
Отпечатокот има вертикални празнини.	<p>Исчистете ја внатрешноста на печатачот и извдете тест печатење.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исчистете ја внатрешноста на печатачот користејќи ја рачката за чистење на главата за печатење.</li> <li>2. Кликнете на <b>Print Test Page (Отпечати тест страница)</b> во прозорецот <b>Properties</b> на двигателот на печатачот.</li> </ol> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на внатрешноста на печатачот“ на страница 381</p>

**Забелешка:**


Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

**Шаренило**

Проблем	Акција
Отпечатокот има ишаран изглед.	<p>Прилагодете ја косината на преносот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворете ја Printer Setting Utility, кликнете на <b>Adjust BTR</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>2. Прилагодете ја поставката за видот на медиум што се користи.</li> <li>3. Кликнете го копчето <b>Apply New Settings</b>.</li> </ol> <p>Ако употребувате непрепорачлив медиум за печатење, користете го медиумот за печатење што се препорачува за печатачот.</p>

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

**Фантом печатење**

Проблем	Акција
Отпечатокот содржи фантом печатење.	<p>Прилагодете ја косината на преносот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Chart Print</b> на табуларот <b>Diagnosis</b>.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Ghost Configuration Chart</b>. Се отпечатува Ghost Configuration Chart.</li> <li>Кликнете <b>BTR Refresh Mode</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>Изберете го полето за штиклирање веднаш до <b>On</b>, а потоа кликнете го копчето <b>Apply New Settings</b>.</li> <li>Кликнете <b>Chart Print</b> на табуларот <b>Diagnosis</b>.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Ghost Configuration Chart</b>. Се отпечатува Ghost Configuration Chart.</li> </ol>
	<p>Површината на медиумот за печатење можеби е нерамна. Обидете се да ја измените поставката <b>Paper Type</b> во двигателот на печатачот. На пример, изменете ја од Plain на Lightweight Cardstock.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>На табуларот <b>Paper/Output</b> во <b>Printing Preferences (Приоритети на печатење)</b> од двигателот на печатачот, променете ја поставката <b>Paper Type</b>.</li> </ol>
	<p>Прилагодете ја температурата на единицата за фузирање.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Adjust Fusing Unit</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>Прилагодете ја темепратурата што ја менувате со покачување на вредноста за вашиот медиум за печатење.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Apply New Settings</b>.</li> </ol>
	<p>Ако употребувате непрепорачлив медиум за печатење, користете го медиумот за печатење што се препорачува за печатачот.</p>

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

## Магла




Проблем	Акција
Отпечатокот е замаглен.	Кога целото е отпечатено осветлено, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.
	<p>Кога отпечатената страна е делумно осветлена, започнетете го <b>Clean Developer</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Clean Developer</b> на табуларот <b>Diagnosis</b>.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Start</b>.</li> </ol>

### Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.


## Bead-Carry-Out (BCO)



Проблем	Акција
Се случува Bead-Carry-Out (BCO).	<p>Ако печатачот е инсталиран на локација со голема висина, поставете ја висината на локацијата.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Adjust Altitude</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>Изберете ја вредноста блиска до висината на локацијата кадешто е инсталиран печатачот.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Apply New Settings</b>.</li> </ol>

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.


**Обележје на сврдел**

Проблем	Акција
Отпечатокот има обележје на сврдел.	<p>Касетата за тонер можеби е потрошена или потребно е да се замени. Потвдрете го количеството тонер за секоја касета за тонер.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Проверете го нивото на тонер во табуларот <b>Consumables</b> во <b>Printer Status</b> во прозорецот на Status Monitor.</li> <li>Заменете ја касетата за тонер доколку е потребно.</li> </ol>
	<p>Стартирајте го <b>Clean Developer</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворете ја Програмата за поставки на печатачот, и кликнете <b>Clean Developer</b>, на табуларот <b>Diagnosis</b>.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Start</b>.</li> </ol>

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.


## Изгужвана/исфлекана хартија



Проблем	Акција
Отпечатокот е изгужван. Отпечатокот е исфлекан.	<p>Потврдете дека е избран точниот медиум за печатење.</p> <p>Доколку не е така, употребете го препорачаниот медиум за печатачот.</p> <p>Доколку гужвањето почесто се појавува, користете хартија или други медиуми од ново пакување.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 126</li> <li><input type="checkbox"/> „За медиумот за печатење“ на страница 122</li> </ul>
	<p>Ако користите плико, проверете дали наборот е на 30 мм од четирите рабови на пликото.</p> <p>Ако наборот е на 30 мм од четирите рабови на пликото, тоа се смета за нормално. Нема проблем со вашиот печатач.</p> <p>Ако не, превземете ги следниве акции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ако пликото е Com10, кое е 220 мм или подолго и има поклопец на долгиот раб, употребете друга големина на плико.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако пликото е C5, кое е 220 мм или подолго и има поклопец на кусиот раб, поставете го во MPF со поклопецот отворен и свртен нагоре.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако пликото е Monarch или DL, кое е пократко од 220 мм, поставете го во MPF поддаен со долгиот раб со поклопецот отворен и свртен нагоре. Ако проблемот продолжи, употребете друга големина на плико.</li> </ul>

### **Забелешка:**


Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

**Горниот раб е погрешен**

Проблем	Акција
Горниот раб е погрешен.	Уверете се дека рабовите се точно поставени на програмата што ја користите.

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

**Регистрацијата на боите не е порамната**




Проблем	Акција
Регистрацијата на боите не е порамната.	<p>Извршете го самостојното прилагодување на регистрацијата на боите.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Registration Adjustment</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>Избришете го изборот на полето за штиклирање веднаш до <b>On</b>.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Start</b> веднаш до <b>Auto Correct</b>.</li> </ol>
	<p>Исчистете го CTD сензорот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Исчистете го CTD сензорот.</li> <li>Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Registration Adjustment</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>Избришете го изборот на полето за штиклирање веднаш до <b>On</b>.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Start</b> веднаш до <b>Auto Correct</b>.</li> </ol> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на сензорот за густината на бојата на тонерот (CTD)“ на страница 385</p>
	<p>Отпечатете ја табелата за регистрација на боите и рачно поправете ја регистрацијата на боите.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на <b>Registration Adjustment</b> на табуларот <b>Printer Maintenance</b>.</li> <li>Избришете го изборот на полето за штиклирање веднаш до <b>On</b>.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Start</b> веднаш до <b>Print Color Regi Chart</b>. Табелата за регистрацијата на боите е отпечатена.</li> <li>Проверете ги вредностите на табелата со прави линии.</li> <li>Изберете ја вредноста за секоја боја на Програмата за поставки на печатачот.</li> <li>Кликнете го копчето <b>Apply New Settings</b>.</li> <li>Кликнете на копчето <b>Start</b> веднаш до <b>Print Color Regi Chart</b> за да ја отпечатите повторно табелата за регистрација на боите.</li> <li>Прилагодете ги сè додека сите прави линии се со вредност 0.</li> </ol> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Прилагодување на регистрација на боите“ на страница 352</p>

**Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

## Испакната/Нерамна хартија



Проблем	Акција
Површината за печатење станала испакната/нерамна.	<p>Исчитете ја единицата за фузирање.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставете еден лист хартија на MPF, а потоа отпечатите голема слика преку цела страница.</li> <li>2. Поставете го отпечатениот лист со станата на која треба да се печати свртена надолу, а потоа отпечатите празна стана.</li> </ol>


### **Забелешка:**

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

## Проблем при копирање

Проблем	Акција
<p>(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)</p> <p>Документ поставен во ADF не може да се копира.</p>	Проверете дали ADF капакот е цврсто затворен.

## Проблеми во квалитетот на копирање

Проблем	Акција
<p>(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)</p> <p>Постојат линии и шари на копиите направени преку ADF.</p> 	<p>Има отпадоци на стаклото на ADF. Кога скенирате, хартијата од ADF поминува преку отпадоците создавајќи линии и шари.</p> <p>Исчистете го стаклото на ADF со крпа без влакненца.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на скенерот“ на страница 378</p>
<p>Постојат точки на копиите направени преку стаклото за документи.</p>	<p>Има отпадоци на стаклото за документи. Кога скенирате, отпадокот создава точка на сликата.</p> <p>Исчистете го стаклото за документи со крпа без влакненца.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на скенерот“ на страница 378</p>
<p>Задната страна на оригиналот се појавува на копијата.</p>	<p>На менито Copy, овозможете го Auto Exposure.</p> <p>За информации за вклучување или исклучување на Auto Exposure, погледнете „Auto Exposure“ на страница 181.</p>
<p>Светлите бои се избелени или бели на копијата.</p>	<p>На менито Copy, оневозможете го Auto Exposure.</p> <p>За информации за вклучување или исклучување на Auto Exposure, погледнете „Auto Exposure“ на страница 181.</p>
<p>Сликата е премногу светла или темна.</p>	<p>Користете ја опцијата Lighten/Darken на менито Copy.</p> <p>За информации како да се направи сликата посветла или потемна, погледнете „Lighten/Darken“ на страница 179.</p>

### Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

## Прилагодување на регистрација на боите

Овој дел објаснува како да ја прилагодите регистрацијата на боите кога првпат го инсталирате печатачот или откако ќе го преместете на нова локација.

### Извршување Auto Correct

Auto Correct ви дозволува автоматски да ја исправите регистрацијата на боите.

#### Операционен панел

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете Maintenance, и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете Adjust ColorResi, и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете Auto Adjust, и потоа кликнете го копчето **OK**.
6. Изберете Yes, и потоа кликнете го копчето **OK**.

Се извршува Auto Correct.

#### Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

##### *Забелешка:*

*Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.*

Се отвора Програмата за поставки на печатачот.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.

- Изберете **Registration Adjustment** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Registration Adjustment**.

- Избришете го изборот на полето за штиклирање веднаш до **On**.
- Кликнете го копчето **Start** веднаш до **Auto Correct**.

Регистрацијата на боите автоматски е исправена.

## **Печатење на табелата за регистрација на боите**

### **Програмата за поставки на печатачот**

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

- Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

#### **Забелешка:**

*Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.*

Се отвора Printer Setting Utility.

- Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
- Изберете **Registration Adjustment** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Registration Adjustment**.

- Избришете го изборот на полето за штиклирање веднаш до **On**.
- Кликнете го копчето **Start** веднаш до **Print Color Regi Chart**.

Табелата за регистрацијата на боите е отпечатена.


## Утврдување вредности

На отпечатената табела за регистрација на боите, најдете ги најправите линии каде што двете црни линии и обоената линија се најблиску порамнети за секоја боја (Ж, М и С).

Ако ја најдете најправата линија, забележете ја вредноста (-5 – +5) назначена со најправата линија за секоја боја.

Ако вредноста за секоја боја е 0, не е потребно да ја прилагодувате регистрацијата на боите.

Кога вредноста не е 0, внесете ја вредноста во согласност со процедурата во „Внесување вредности“ на страница 354.



## Внесување вредности

### Програмата за поставки на печатачот

Користејќи ја Програмата за поставки на печатачот, внесете ги вредностите што ги најдовте на табелата за регистрација на боите за да го направите прилагодувањето.

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON —** — вашиот печатач — **Printer Setting Utility**.

**Забелешка:**

*Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.*

Се отвора Програмата за поставки на печатачот.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
3. Изберете **Registration Adjustment** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Registration Adjustment**.

4. Избришете го изборот на полето за штиклирање веднаш до **On**.
5. Изберете ја вредноста што ја проверивте во табелата за регистрација на боите, и потоа кликнете го копчето **Apply New Settings**.
6. Кликнете го копчето **Start** веднаш до **Print Color Regi Chart**.

Табелата за регистрација на боите е отпечатена со новите вредности.

7. Прилагодете ги сè додека сите прави линии се со вредност 0. Помага и покажувањето на сликите пред и после прилагодувањето.










**Важно:**

- Откако табелата за регистрација на боите се отпечати, не исклучувајте го печатачот сè додека моторот на печатачот не престане да работи.*
- Ако веднаш до најправата линија нема 0, утврдете ги вредностите и прилагодете го повторно печатачот.*

## Проблеми со факсирање (Само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Проблем	Акција
Печатачот не работи, нема ништо на екранот и копчињата не работаат.	Исклучете го кабелот за напојување и повторно вклучете го.
	Потврдете дека има струја во електричната кутија.
Не се слуша тон за бирање.	Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана. <b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231
	Проверете дали приклучокот за телефон во сидот работи со приклучување на друг телефон.
Броевите зачувани во меморијата не се бираат правилно.	Потврдете дека броевите се правилно зачувани во меморијата. Отпечатете ја Address Book List.
Документот не се поддава во печатачот.	Потврдете дека документот не е изгужван и дека го ставате правилно. Проверете дали документот е со точна големина, не премногу дебел или тенок.
	Проверете дали ADF капакот е цврсто затворен.
Факсовите не се примаат автоматски.	Изберете FAX Mode за Ans Select.
	Потврдете дека има хартија во PSI или MPF.
	Проверете дали LCD панелот покажува Memory Full.
Печатачот не испраќа факсови.	Проверете ја другата факс машина каде што праќате, за да видите дали можат да го примат вашиот факс.
Дојдовниот факс има празни места или се прима во лош квалитет.	Факс машината што го праќа факсот може да е расипана. Замолете го испраќачот да го реши проблемот и повторно да го прати факсот.
	Бучна телефонска линија може да предизвика проблеми со линијата. Замолете го испраќачот повторно да го испрати факсот.
	Проверете го печатачот со правење копија.
	Касетата за тонер може да е празна. Заменете ја касетата со тонер. <b>Исто така погледнете:</b> „Заменување на касетите со тонер“ на страница 386
Некои од зборовите на дојдовниот факс се растегнати.	Факс машината што го праќа факсот имаше привремено заглавена хартија. Замолете го испраќачот да ја извади заглавената хартија и повторно да го прати факсот.



Проблем	Акција
Постојат линии на документот што го пративте.	<p>Проверете дали на стаклото на ADF има ознаки и исчистете го.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на скенерот“ на страница 378</p>
Печатачот бира број, но конекцијата со друга факс машина е неуспешна.	<p>Другата факс машина можеби е исклучена, нема хартија или неможе да оговори на дојдовни повици. Замолете го испраќачот да го реши проблемот и обидете се повторно.</p>
Документите не се зачувани во меморија.	<p>Можеби нема доволно меморија за зачувување на документот. Ако LCD панелот покажува Memory Full, избришете ги сите тие документи што не ви се потребни во меморијата а потоа обновете го документот, или причекајте ја задачата во прогрес (на пр., трансмисија на факс или примање) да заврши.</p>
Празни полиња се појавуваат на дното на секоја страна или на други страни, со мал појас со текст на горниот дел.	<p>Можеби сте избрале погрешни поставки за хартија во поставката за опции на корисникот. Поправете ги поставките за хартија.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Tray Settings“ на страница 311</p>
Печатачот не испраќа или прима факсови.	<p>Потврдете дека регионот е правилно поставен.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Притиснете го копчето <b>System</b>.</li> <li>2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .</li> <li>3. Изберете Fax Settings, и потоа кликнете го копчето .</li> <li>4. Изберете Region, и потоа кликнете го копчето .</li> <li>5. Кога поставката е точна, притиснете го копчето  (<b>Back</b>) да се вратите на претходниот екран.</li> </ol> <p>За да ја измените поставката, изберете го точниот регион и потоа притиснете го копчето . Изберете Yes за да го рестартирате печатачот.</p>
	<p>Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231</p>
Често се појавува грешка за време на праќање или примање на факс.	<p>Намалете ја брзината на модемот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Притиснете го копчето <b>System</b>.</li> <li>2. Изберете Admin Menu, и потоа кликнете го копчето .</li> <li>3. Изберете Fax Settings, и потоа кликнете го копчето .</li> <li>4. Изберете Modem Speed, и потоа кликнете го копчето .</li> <li>5. Изберете го посакуваниот елемент на мени, и потоа кликнете го копчето .</li> </ol>

## Проблеми со скенирање

Проблем	Акција
Скенерот не работи.	Потврдете дека документот што го скенирате е поставен со предната страна надолу на стаклото за документи, или со горната страна нагоре во ADF. (ADF е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
	Можеби нема доволно меморија за чување на документот што сакате да го скенирате. Пробајте ја функцијата Preview за да видите дали тоа работи. Обидете се да ја намалите стапката на резолуција за скенирање.
	Проверете дали USB кабелот е правилно поврзан.
	Потврдете дека USB кабелот не е дефектен. Заменете го кабелот со кабел што знаете дека е добар. Ако е потребно, заменете го кабелот.
	Проверете дали скенерот е правилно конфигуриран. Проверете ја програмата што сакате да ја користете за да бидете сигурни дека задачата за скенирање е испратена до точната порта.
Печатачот скенира многу бавно.	За AcuLaser CX17NF/CX17WF, графиката се скенира многу побавно отколку текст кога се користи функцијата Scan to E-Mail или Scan to Network.
	Брзината на комуникацијата станува бавна во режим на скенирање поради големото количество меморија потребно да се анализира и репордуцира скенираната слика.
	Скенирање слики во висока резолуција одзема повеќе време отколку скенирање во ниска резолуција.
(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)  Погрешно поддавање или многубројно поддавање на документи се случуваат во ADF.	Потврдете дека видот на хартија на документот ги задоволува спецификациите за печатачот.  <b>Исто така погледнете:</b> <input type="checkbox"/> „Подготвување на документ“ на страница 168 <input type="checkbox"/> „Правење копии преку ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 171
	Проверете дали документот е правилно поставен во ADF.
	Потврдете дека водилките за документот се правилно прилагодени.
	Потврдете дека бројот на листовите од документот не го надминува максималниот капацитет на ADF.
	Уверете се дека документот не е извиткан.
	Продувајте го добро документот пред да го поставите во ADF.

Проблем	Акција
(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)  Вертикални ленти се појавуваат на отпечатокот кога се скенира користејќи го ADF.	Исчистете го стаклото на ADF.  <b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на скенерот“ на страница 378
Се појавува размачкување на истата локација на отпечатокот кога е скениран користејќи го стаклото за документи.	Исчистете го стаклото за документи.  <b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на скенерот“ на страница 378
Сликите се искривени.	Потврдете дека документот е поставен право во ADF или на стаклото за документи. (ADF е достапна само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)  Дијагонални линии изгледаат назабени кога се скенира користејќи го ADF.	Ако документот користи дебел медиум, обидете се да го скенирате преку стаклото за документи.
(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)  Печатачот не ги пренесува правилно скенираните податоци до назначената дестинација преку функцијата Scan to E-Mail или Scan to Network.	Проверете дали следниве поставки се правилно поставени на EpsonNet Config.  <b>Scan to E-Mail</b>  Проверете ја следнава поставка во <b>Address Book — Personal Address:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Address</b>  <b>Scan to Network</b>  Проверете ги следниве поставки во <b>Address Book — Computer/Server Address Book:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Name (Displayed on Printer)</b> <input type="checkbox"/> <b>Network Type</b> <input type="checkbox"/> <b>Host Address (IP Address or DNS Name)</b> <input type="checkbox"/> <b>Port Number</b> <input type="checkbox"/> <b>Login Name (if required by host)</b> <input type="checkbox"/> <b>Login Password</b> <input type="checkbox"/> <b>Name of Shared Directory</b> <input type="checkbox"/> <b>Subdirectory Path (optional)</b>

Проблем	Акција
<p>Не може да скенира користејќи WIA компјутер со Windows Server® 2003.</p>	<p>Оспособете го WIA на компјутерот.</p> <p>Да го оспособите WIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кликнете <b>Start (Почни)</b>, посочете на <b>Administrative Tools (Административни алатки)</b>, а потоа кликнете на <b>Services (Услуги)</b>.</li> <li>2. Кликнете со десното копче на глушецот на <b>Windows Image Acquisition (WIA) (Стекнување слика преку Windows (WIA))</b>, а потоа кликнете <b>Properties (Својства)</b> за да потврдете дека <b>Startup type (Вид на стартување)</b> е поставено на <b>Manual (Рачно)</b> или <b>Automatic (Автоматски)</b>.</li> <li>3. Кликнете <b>ОК</b>.</li> <li>4. Кликнете со десното копче на глушецот на <b>Windows Image Acquisition (WIA) (Стекнување слика преку Windows (WIA))</b>, а потоа кликнете <b>Start (Почни)</b>.</li> </ol>
<p>Не може да скенира користејќи TWAIN или WIA на Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 компјутер.</p>	<p>Инсталирајте ја функцијата Desktop Experience (Доживување со работната површина) feature on the computer.</p> <p>Да го инсталирате Desktop Experience (Доживување со работната површина):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кликнете <b>Start (Почни)</b>, посочете на <b>Administrative Tools (Административни алатки)</b>, а потоа кликнете на <b>Server Manager (Управувач на сервер)</b>.</li> <li>2. Под <b>Features Summary (Преглед на функции)</b>, кликнете <b>Add Features (Додај функции)</b>.</li> <li>3. Изберете го полето за штиклирање <b>Desktop Experience (Доживување со работната површина)</b>.</li> <li>4. Ако се појави прозорец, следете ги инструкциите на екранот.</li> <li>5. Кликнете <b>Next (Следно)</b>, а потоа кликнете <b>Install (Инсталирај)</b>.</li> <li>6. Рестартирајте го компјутерот.</li> </ol>

## Проблеми со двигателот за скенирање/програмата за печатачот

Проблем	Акција
(Само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)  Не може да ги вчита податоците во Address Book од печатачот на уредувачот за Адресарот.	Потврдете дека вашиот компјутер и печатачот се правилно поврзани со USB кабел или Ethernet кабел.
	Проверете дали е вклучен печатачот.
	Потврдете дека двигателот на печатачот е инсталиран на вашиот компјутер. (Уредувачот за Адресарот ги вчитува Address Book податоци преку двигателот на печатачот.)
TWAIN двигателот не може да се поврзи со печатачот.	Потврдете дека вашиот компјутер и печатачот се правилно поврзани со USB кабел.
	Проверете дали е вклучен печатачот. Ако печатачот е вклучен, рестартирајте го со ицклучување и повторно исклучување на прекинувачот.
	Ако работи програма за скенирање, затворете ја програмата еднаш, рестартирајте ја програмата а потоа обидете се повторно да скенирате.
Двигателот за скенирање не е регистраан на вашиот компјутер и не може до него да се пристапи преку Управувачот за експрес скенирање.	Инсталирајте го двигателот за скенирање. Ако двигателот е веќе инсталиран, избришете го и потоа повторно инсталирајте го.
Не успеа да го скенира документот на печатачот преку Управувачот за експрес скенирање.	Потврдете дека вашиот компјутер и печатачот се правилно поврзани со USB кабел.
	Проверете дали е вклучен печатачот. Ако печатачот е вклучен, рестартирајте го со ицклучување и повторно исклучување на прекинувачот.
	Ако работи програма за скенирање, затворете ја програмата еднаш, рестартирајте ја програмата а потоа обидете се повторно да скенирате.
Не успеа да создаде датотека на слика преку Управувачот за експрес скенирање.	Потврдете дека има доволно место во вашиот тврд диск.
	Избришете го Управувачот за експрес скенирање на вашиот компјутер и потоа повторно инсталирајте го.
Не успеа да го иницијализира Управувачот за експрес скенирање.	Избришете го Управувачот за експрес скенирање на вашиот компјутер и потоа повторно инсталирајте го.
Не успеа да го изврши Управувачот за експрес скенирање.	Избришете го Управувачот за експрес скенирање на вашиот компјутер и потоа повторно инсталирајте го.
Неочекувана грешка се појави на Управувачот за експрес скенирање.	Избришете го Управувачот за експрес скенирање на вашиот компјутер и потоа повторно инсталирајте го.

## Други проблеми

Проблем	Акција
Се појавила кондензација внатре во печатачот.	Ова обично се случува неколку часови откако ќе ја затоплите собата на зима. Ова исто така се случува кога печатачот работи во локација кадешто релативната влажност достигнува 85% или повеќе. Прилагодете ја влажноста или преместете го печатачот во посоодветна средина.
Ниту една датотека не се појави на LCD панел кога избирате датотека за функцијата Print From USB Memory feature.	Потврдете дека постојат датотеки со поддржани формати за датотеки (PDF, TIFF, или JPEG) во уредот за USB зачувување.
	Ако целната датотека се наоѓа во длабока хиерархија во уредот за USB зачувување, со компјутерот поместете ја датотеката во најгорниот директориум во уредот за USB зачувување.
	Скратете го името на целната датотека во уредот за USB зачувување, и обидете се повторно да печатите.

## Разбирање на пораките на печатачот









LCD панелот на печатачот прикажува пораки коишто ја опишуваат тековната состојба на печатачот и укажува на можни проблеми на печатачот што мора да се решат. Овој дел ги опишува кодовите на грешки вклучени во пораките, нивното значење, и како да ги избришете истите.

### Важно:












Кога се прикажува порака за грешка, податоците за печатење што остануваат во печатачот и информациите акумулирани во меморијата на печатачот не се безбедни.















Код на грешка	Што можете вие да направите
005-121	Отворете го ADF капакот. Отстранете ја заглавената хартија а потоа затворете го ADF капакот.
005-301	<b>Исто така погледнете:</b> „Извлекување на заглавена хартија од ADF (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)“ на страница 323
009-950	Заменете ја назначената касета за тонер.
009-951	<b>Исто така погледнете:</b> „Заменување на касетите со тонер“ на страница 386
009-952	
009-953	
009-953	

Код на грешка	Што можете вие да направите
010-397	<p>Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402</p>
016-315	
016-317	
016-372	
016-501	
016-502	
016-503	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали поставката за SMTP сервер е точна со контактирање на вашиот администратор за серверот.
016-504	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали корисничкото име и лозинка за POP3 серверот се точно поставени со контактирање на вашиот администратор за серверот.
016-506	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали адресата за SMTP сервер и дестинацијата за е-поштата се точно поставени.
016-507	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали корисничкото име и лозинка користени за SMTP серверот се точно поставени со контактирање на вашиот администратор за серверот.
016-718	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Обидете се повторно кога печатачот не извршува било какви задачи.
016-719	Притиснете го копчето  за да ја откажете тековната задача. Обидете се повторно кога печатачот не извршува било какви задачи.
016-720	
016-744	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402</p>
016-745	
016-749	Притиснете го копчето  за да ја откажете тековната задача. Обидете се повторно кога печатачот не извршува било какви задачи.
016-764	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали Ethernet кабелот е правилно поврзан. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте го администраторот на SMTP серверот.
016-766	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Изведете пинг на IP адресата на SMTP серверот и проверете дали серверот е достапен. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте го администраторот на SMTP серверот.
016-767	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали адресата на примателот е точна, обидете се повторно да скенирате.

Код на грешка	Што можете вие да направите
016-791	Вметнете го уредот за USB меморија и притиснете го копчето  за да ја избришете пораката.
016-795	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали форматот на датотеката со податоци во уредот за USB меморија е тој што е поддржан.
016-797	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали селектираната датотека во уредот за USB меморија е важечка.
016-920	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете ја бежичната поставка за пристапната точка и печатачот.
016-930	Извадете го уредот од предната USB порта и притиснете го копчето  за да ја избришете пораката.
016-931	
016-981	Притиснете го копчето  за да ја откажете тековната задача. Обидете се да копирање помал број документи.
016-985	Големината на приложената датотека е поголема од тоа што го дефиниравте. Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Пробајте го следново: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Зголемете ја Max E-Mail Size.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја поставката за резолуција.</li> <li><input type="checkbox"/> Променете го форматот на датотеката на скенираната слика.</li> </ul>
017-970	Меморијата најверојатно е полна. Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Пробајте го следново: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Избришете ги податоците зачувани во меморијата.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја поставката за резолуција.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете го бројот на страници.</li> </ul>
017-980	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Обидете се повторно кога печатачот не извршува било какви задачи.
017-981	
017-988	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали кабелот за меѓуврска е цврсто поврзан или вашиот компјутер нема никакви проблеми.
018-338	Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер. <b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402
024-340	Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер. <b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402
024-360	
024-371	











Код на грешка	Што можете вие да направите
024-958	<p>Поставете ја назначената хартија и притиснете го копчето  за да ја избришете пораката.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128</li> <li><input type="checkbox"/> „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137</li> </ul>
024-963	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката и поставете ја назначената хартија. Следете ја инструкцијата на екранот доколку се појави.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 128</li> <li><input type="checkbox"/> „Поставување медиум за печатење во Приоритетниот вметнувач на хартија (PSI)“ на страница 137</li> </ul>
026-720	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали уредот за USB меморија има оволно меморија.
026-721	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали уредот за USB меморија е заштитен од запишување или има проблеми со дискот.
026-722	
026-723	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали патеката и името на датотеката за зачувување на податоците е премногу долга.
026-750	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали кабелот за меѓуврска е цврсто поврзан или рестартирајте ја програмата што ја користете.
026-751	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали кабелот за меѓуврска е цврсто поврзан.
026-752	
027-446	Променете ја IP адресата за да избегнете дуплирање. Исклучете го печатачот и повторно вклучете го.
027-452	
031-521	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали поставката за пристап до SMTP сервер е точна со контактирање на вашиот администратор за серверот.
031-526	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали името на доменот на SMB серверот е точен. Проверете ја DNS конекцијата, или проверете дали името на серверот за пренасочена дестинација е регистрирано со DNS.
031-529	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали Ethernet кабелот е правилно поврзан и дали лозинката за SMB серверот е точна.
031-530	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали поставката за работната патека на SMB серверот е точна.






Код на грешка	Што можете вие да направите
031-533	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете го следново: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Дали името на датотеката што ја назначивте не е употребена од страна на други корисници.</li> <li><input type="checkbox"/> Дали датотека или папка што имаат исто име како тоа што го назначивте веќе постои.</li> <li><input type="checkbox"/> Дали SMB серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.</li> </ul>
031-534	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали SMB серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.
031-535	
031-536	
031-537	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали локацијата за зачувување има слободно место.
031-555	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали мрежата е правилно поврзана.
031-556	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали SMB серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.
031-557	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете го следново: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Дали името на датотеката што ја назначивте не е употребена од страна на други корисници.</li> <li><input type="checkbox"/> Дали датотека или папка што имаат исто име како тоа што го назначивте веќе постои.</li> </ul>
031-558	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали поставката за пристап до SMTP сервер е точна со контактирање на вашиот администратор за серверот.
031-571	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали Ethernet кабелот е правилно поврзан.
031-574	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали името на доменот на FTP серверот е точен.
031-575	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали поставката за името на компјутерот домаќин на FTP серверот е точен.
031-576	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали FTP серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.
031-578	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали Ethernet кабелот е правилно поврзан и дали името за логирање (корисничко име) и лозинката за FTP серверот се точни.
031-579	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали поставката за работната патека на FTP серверот е точна.
031-582	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали FTP серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.

Код на грешка	Што можете вие да направите
031-584	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете го следново: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Дали името на датотеката што ја назначивте не е употребена од страна на други корисници.</li> <li><input type="checkbox"/> Дали датотека или папка што имаат исто име како тоа што го назначивте веќе постои.</li> <li><input type="checkbox"/> Дали FTP серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.</li> </ul>
031-585	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали FTP серверот се соочува со проблеми на заштита од бришење/запишување или проблеми со дискот.
031-587	
031-588	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали FTP серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.
031-589	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали локацијата за зачувување има слободно место.
031-594	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Контактирајте го вашиот администратор за серверот за да проверете дали скенираното досие има погрешна поставка додека е зачувано на FTP серверот. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.  <b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402
031-598	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Порверете дали FTP серверот се соочува со проблеми на заштита од запишување или проблеми со дискот.
033-503	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете го извештајот. Избришете ги непотребните податоците зачувани во меморијата.
033-513	
033-517	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали лозинката за заклучување на факсот е точна.
033-518	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали регионот е поставен точно.
033-519	Факс услугата е заклучена. За да продолжете, притиснете го копчето  и онеспособете го заклучувањето на факсот.  <b>Исто така погледнете:</b> „Ограничување пристап до операциите на печатачот“ на страница 316
033-787	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Задачата е откажана.
033-788	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Изваете го примениот факс, или причекајте малку додека праќањето факс не заврши.

Код на грешка	Што можете вие да направите
034-700	<p>Притиснете го копчето <b>OK</b> за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана.</li> <li><input type="checkbox"/> Проверете дали бројот за дестинацијата е точен.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> </ul> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231</p>
034-701	
034-702	
034-703	<p>Притиснете го копчето <b>OK</b> за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана.</li> <li><input type="checkbox"/> Проверете дали бројот за дестинацијата е достапен и точен.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> </ul> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231</p>
034-704	
034-705	
034-706	
034-707	<p>Притиснете го копчето <b>OK</b> за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја <code>Modem Speed</code>.</li> </ul>
034-708	<p>Притиснете го копчето <b>OK</b> за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја <code>Modem Speed</code>.</li> <li><input type="checkbox"/> Проверете дали бројот за дестинацијата е достапен.</li> </ul>
034-709	<p>Притиснете го копчето <b>OK</b> за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> </ul>
034-710	
034-711	<p>Притиснете го копчето <b>OK</b> за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја <code>Modem Speed</code>.</li> </ul>
034-712	
034-713	

Код на грешка	Што можете вие да направите
034-714	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> <li><input type="checkbox"/> Проверете дали бројот за дестинацијата е достапен.</li> </ul>
034-715	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторното бирање за назначениот број обиди, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Number of Redial</code> на најголемата вредност.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставете го <code>Interval Timer</code> или <code>Redial Delay</code> на подолго.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја <code>Modem Speed</code>.</li> </ul>
034-716	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторниот обид за назначениот број пати, ќе биде откажана: Кога повторно се обидувате да пратите факс, намалете ја <code>Modem Speed</code>.</p>
034-717	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторниот обид за назначениот број пати, ќе биде откажана: Обидете се повторно да пратите факс.</p>
034-718	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторниот обид за назначениот број пати, ќе биде откажана: Кога повторно се обидувате да пратите факс, намалете ја <code>Modem Speed</code>.</p>
034-719	
034-720	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторниот обид за назначениот број пати, ќе биде откажана: Кога се обидувате повторно да пратите факс, пробајте го следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја <code>Modem Speed</code>.</li> <li><input type="checkbox"/> Оспособете го <code>ECM</code>.</li> </ul>
034-721	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Ако грешката продолжи да се појавува после повторниот обид за назначениот број пати, ќе биде откажана: Кога повторно се обидувате да пратите факс, намалете ја <code>Modem Speed</code>.</p>
034-722	
034-723	
034-724	
034-725	
034-726	
034-727	<p>Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали бројот за дестинацијата е достапен. Ако грешката продолжи да се појавува после повторниот обид за назначениот број пати, ќе биде откажана:</p>

Код на грешка	Што можете вие да направите
034-750	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана. <b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231
034-751	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали машината на дестинацијата го блокира вашиот факс како непосакуван факс. Доколку е така, замолете го примателот да ја оневозможи поставката.
034-752	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана. <b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231
034-753	
034-754	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Намалете ја Modem Speed.
034-755	
034-756	
034-757	
034-758	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана. Или, намалете ја Modem Speed. <b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231
034-759	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Намалете ја Modem Speed.
034-760	
034-761	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана. <b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231
034-762	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Пробајте го следново: <input type="checkbox"/> Намалете ја Modem Speed. <input type="checkbox"/> Оспособете го ECM.
034-763	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Намалете ја Modem Speed.
034-764	
034-765	
034-766	

Код на грешка	Што можете вие да направите
034-767	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Проверете дали линијата за телефон е правилно поврзана. <b>Исто така погледнете:</b> „Поврзување на телефонска линија“ на страница 231
034-768	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Намалете ја Modem Speed.
041-340	Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер. <b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402
042-358	
042-372	
061-370	
062-321	
062-360	
062-790	Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. Скенираните податоци се избришени. Обидете се повторно да го скенирате документот.
075-100	Проверете ја и исчистете ја патеката на хартијата, поставете ја назначената хартија, а потоа притиснете го копчето  за да ја избришете пораката. <b>Исто така погледнете:</b> „Расчистување на заглавена хартија од предницата на печатачот“ на страница 327
075-921	Поставете харија за втората страна (непар) страници, и притиснете го копчето  <b>Исто така погледнете:</b> „Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows)“ на страница 142
077-100	Отворете го задниот капак и извадете ја заглавената хартија. <b>Исто така погледнете:</b> „Расчистување на заглавена хартија од задниот дел на печатачот“ на страница 328
077-104	
077-106	
077-108	
077-109	
077-304	Затворете го задниот капак.
077-900	Отворете го задниот капак и извадете ја заглавената хартија. <b>Исто така погледнете:</b> „Расчистување на заглавена хартија од средната фиока за отпечатоци“ на страница 330

Код на грешка	Што можете вие да направите
077-901	Отворете го задниот капак и извадете ја заглавената хартија. <b>Исто така погледнете:</b> „Расчистување на заглавена хартија од задниот дел на печатачот“ на страница 328
092-310	Исчистете го CTD сензорот. <b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на сензорот за густината на бојата на тонерот (CTD)“ на страница 385
092-651	Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.
092-661	
	<b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402
092-910	Исчистете го CTD сензорот. <b>Исто така погледнете:</b> „Чистење на сензорот за густината на бојата на тонерот (CTD)“ на страница 385
093-423	Заменете ја наскоро назначената касета за тонер. <b>Исто така погледнете:</b> „Заменување на касетите со тонер“ на страница 386
093-424	
093-425	
093-426	
093-919	Повторно инсталирајте ја или заменете ја назначената касета со тонер. <b>Исто така погледнете:</b> „Заменување на касетите со тонер“ на страница 386
093-920	
093-921	
093-922	
093-930	Извадете ја назначената касета за тонер и инсталирајте нова. Доколку не ја замените касетата за тонер, може да се појават проблеми во квалитетот на печатењето. <b>Исто така погледнете:</b> „Заменување на касетите со тонер“ на страница 386
093-931	
093-932	
093-933	
093-926	Заменете ја касетата за тонер со помошната. <b>Исто така погледнете:</b> „Заменување на касетите со тонер“ на страница 386
093-960	
093-961	
093-962	




Код на грешка	Што можете вие да направите	
093-970	Повторно инсталирајте ја назначената касета со тонер.	
093-971	<b>Исто така погледнете:</b> „Инсталирање на касета со тонер“ на страница 390	
093-972		
093-973		
116-210		
116-314	Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.  <b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402	
116-323		
116-325		
116-326		
116-335		
116-355		
116-395		
117-331		
117-332		
117-333		
117-334		
117-340		
117-342		
117-343		
117-344		
117-346		
117-348		Обидете се повторно, и проверете го извештајот. Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.  <b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402

Код на грешка	Што можете вие да направите
117-349	<p>Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Ако ова не го реши проблемот, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.</p> <p><b>Исто така погледнете:</b> „Контактирање на поддршката на Epson“ на страница 402</p>
117-350	
117-351	
117-366	
124-333	
134-211	
191-310	
193-700	Оваа порака укажува дека печатачот се наоѓа во Non-Genuine Mode.

**Забелешка:**

Во однос на следнава порака, која што не вклучува код на грешка, осврнете се на табелата подолу за решенија.

Порака на грешка	Што можете вие да направите
<pre>USB Memory Error Cannot Mount File System Remove from USB Port</pre>	<p>Извадете го уредот за USB меморија и проверете дали може да се користи. Притиснете го копчето  за да ја избришете пораката.</p>

## Контактирање на сервис служба

Кога се јавувате за сервисирање на печатачот, бидете подготвени да го опишете проблемот што го имате или пораката за грешка на LCD панелот.

Треба да го знаете моделот на вашиот печатач и неговиот сервиски број. За името на моделот, погледнете ја етикетата на задниот капак на вашиот печатач. За сервискиот број, погледнете ја етикетата под касетата за црн тонер инсталиран во печатачот.

## Добивање помош

Epson нуди неколку автоматски дијагностички алатки да ви помогнат да создадете и одржите квалитетно печатење.

## Пораки на LCD панелот

LCD панелот доставува информации и помош за решавање на проблемите. Кога се појави грешка или состојба на предупредување, LCD панелот прикажува порака којашто ве информира за проблемот.

### *Исто така погледнете:*

„Разбирање на пораките на печатачот“ на страница 362

## Status Monitor Предупредувања

Status Monitor е алатка што е вклучена со *Софтверскиот диск*. Тој автоматски го проверува статусот на печатачот кога праќате задача за печатење. Ако печатачот не може да ја отпечати вашата задача Status Monitor автоматски прикажува предупредување на екранот на вашиот компјутер за да ве извести дека печатачот бара ваша интервенција.

---

## Non-Genuine Mode

Кога тонерот во касетата за тонер и при кај на својата употреба се појавсва пораката `XXXX Cartridge is Close to Life` или `Replace XXXX Cartridge (XXXX:Yellow,Magenta,Cyan, илиBlack)`.

Кога сакате да го користите печатачот во Non-Genuine Mode, овозможете го Non-Genuine Mode и заменете ја касетата за тонер.

### **Важно:**

*Ако го користите печатачот во Non-Genuine Mode, работата на печатачот може да не е најоптимална. И сите проблеми што би можеле да се појават поради употребата на Non-Genuine Mode не се покриени со нашата гаранција за квалитет. Континуираната употреба на Non-Genuine Mode може да преизвика печатачот да се расипе, и сите трошоци за поправка ќе бидат сносени од страна на корисниците.*

### **Забелешка:**

*За да го оневозможите Non-Genuine Mode, изберете Off за Non-Genuine Mode на операциониот панел или избришете го изборот на полето за итклирање веднаш до **On** на страната **Non-Genuine Mode** на табуларот **Printer Maintenance** во **Printer Setting Utility**.*

## Операционен панел

### **Забелешка:**

Пред да ја започнете операцијата опишана подолу, потврдете дека екранот Select Function е прикажан на LCD панелот.

1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете Admin Menu и потоа кликнете го копчето **OK**.
3. Изберете Maintenance и потоа кликнете го копчето **OK**.
4. Изберете Non-Genuine Mode и потоа кликнете го копчето **OK**.
5. Изберете On и потоа кликнете го копчето **OK**.
6. Притиснете го копчето **◀** сè додека не се прикаже најгорната страна.

Печатачот преминува во Non-Genuine Mode.

## Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — вашиот печатач — Printer Setting Utility**.

### **Забелешка:**

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се отвора Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
3. Изберете **Non-Genuine Mode** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Non-Genuine Mode**.

4. Изберете го полето за штиклирање веднаш до **On**, а потоа кликнете го копчето **Apply New Settings**.

## Поглавје 11

### Одржување

#### Чистење на печатачот

Овој дел опишува како да се чисти печатачот со цел да се одржи во добра состојба и секогаш да печати чисти отпечатоци.

**Предупредување:**

Кога го чистите овој производ, користете ги средствата за чистење назначени исклучиво за тоа. Други средства за чистење може да доведат до лоша изведба на производот. Никогаш не употребувајте аеросол средства, бидејќи може да се запали и да преизвика експлозија.


**Внимание:**

Кога го чистите овој производ, секогаш исклучете го и извлекете го кабелот за напојување. Пристап до живата внатрешност на машината може да доведе до електричен удар.

#### Чистење на скенерот


Чувајте го скенерот чист за да обезбедите најдобри можни копии. Чистете го скенерот на почетокот на секој ден и во текот на денот, ако е потребно.

1. Навлажнете малку со вода мека крпа без влакненца или хартиена крпа.
2. Отворете го капакот за документи.



3. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, избришете ја површината на стаклото за документи и стаклото во ADF сè додека не се чисти и суви.

За Epson AcuLaser CX17, избришете ја површината на стаклото за документи сè додека не е чисто и суво.




1*	Филм
2	Бел капак за документи
3	Стакло за документи
4*	ADF стакло


\*Достапно само на Epson AcuLaser CX17NF/CX17W.

4. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17W, избришете ја долната страна на белиот капак за документи и филмот сè додека не се чисти и суви.

За Epson AcuLaser CX17, избришете ја долната страна на белиот капак за документи сè додека не е чисто и суво.



5. Затворете го капакот за документи.




### **Чистење на ADF ролерот за поддавање (само Epson AcuLaser CX17NF/ CX17W)**

Чувајте го ADF ролерот за поддавање чист за да обезбедите најдобри можни копии. Чистете го ADF ролерот за поддавање во редовни интервали.




1. Отворете го ADF капакот.



2. Избришете го ADF ролерот за поддавање со сува мека крпа без влакненца или со хартиена крпа сè додека не е чист.


Ако ADF ролерот за поддавање се извалка со дамки на мастило, хартијата од ADF може исто така да се извалка. Во тој случај, благо навлажнете мека крпа без влакненца или хартиена крпа со природен детергент или вода, а потоа отстранете ја загаденоста од ADF ролерот за поддавање сè додека не е чист и сув.




## **Чистење на внатрешноста на печатачот**

1. Исклучете го печатачот.

- Отворете го капакот за пристап до тонерот.




- Стиснете ја цврсто касетата за тонер како што е прикажано на илустрацијата.




- Извлекете ја нанадвор касетата за тонер.

**Важно:**


*Секогаш извлекувајте ја касетата за тонер пополека за да не се истури тонерот.*



5. Извлекете ги нанадвор и другите три касети со тонер.
6. Извлекете ја надвор рачката за чистење на главата за печатење.




7. Вметнете ја рачката за чистење на главата за печатење целосно во отворот покрај стрелката на печатачот сè додека нејзиниот врв не ја достигне внатрешноста на печатачот како што е прикажано подолу, а потоа извлекете ја.




8. Повторете ја истата процедура за другите три отвори.

9. Вратете ја рачката за чистење на главата за печатење на нејзината оригинална локација.




10. Заменете ја касетата за црн тонер прилагодувајќи ја кон соодветниот држач за касетата, потоа вметнете ја цврсто притискајќи ја близу центарот на етикетата сè додека касетата со тонер не кликне.



11. Заменете ги и другите три касети со тонер.


12. Затворете го капакот за пристап до тонерот.




### **Чистење на сензорот за густината на бојата на тонерот (CTD)**

Чистете го CTD сензорот само кога предупредување за CTD сензорот е прикажан на прозорецот **Printer Status** или операциониот панел.


1. Проверете дали е исклучен печатачот.
2. Турнете ја дршката на задниот капак и отворете ја задниот капак.



3. Чистете го CTD сензорот внатре во печатачот со чиста сува памучна крпа.



4. Затворете го задниот капак.



---

## **Заменување на касетите со тонер**

Epson касетите со тонер се достапни само преку Epson.

Препорачливо е да употребувате Epson касети со тонер за вашиот печатач. Epson не нуди гаранција за проблеми предизвикани поради употреба на потрошен материјал што не е доставен од Epson.

**Предупредување:**

- ❑ Користите метка или влажна крпа да го соберете истурениот тонер. Никогаш не употребувајте правосмукалка за истурениот тонер. Може да се запали од електрична искра внатре во правосмукалката и да предизвика експлозија. Ако ви се истури големо количество тонер, контактирајте го вашиот локален Epson застапник.
- ❑ Никогаш не фрлајте ја касетата со тонер во пламен. Остатокот од тонерот во касетата може да се запали и да предизвика изгореници или експлозија. Доколку имате користен тонер што не ви е потребен повеќе, контактирајте го вашиот локален Epson застапник за негово отстранување.

**Внимание:**

- ❑ Чувајте ги касетите со тонер вон дофат на деца. Ако дете случајно голтне тонер, плукнете го, и исплакнете ја устата со вода, напијте се вода и веднаш консултирајте се со лекар.
- ❑ Кога ги заменуваат касетите со тонер, внимавајте да не го истурите тонерот. Во случај тонерот да се истури, избегнувајте контакт со алиштата, кожата, очите и устата како и вдишување.
- ❑ Ако тонерот се истури на кожата или облеката, измиете го со сапун и вода. Доколку честитки од тонерот влезат во очите, мијте ги со многу вода најмалку 15 минути сè додека надразнетоста не исчезне. Консултирајте се со лекар доколку е потребно. Доколку вдишете честитки од тонерот, одете на место со свеж воздух и исплакнете ја устата со вода. Ако голтнете тонер, плукнете го, и исплакнете ја устата со вода, напијте се вода и веднаш консултирајте се со лекар.

**Важно:**

Не тресете ја употребената касета со тонер за да избегнете истурања на тонерот.

**Преглед**

Печатачот има касети со тонер за четири бои: црна (Ц), жолта (Ж), магента (М) и сина (С).

Кога касетата со тонер го достигне својот рок на употреба, следнава порака се појавува на LCD панелот.

Порака (пример)	Акција
093-426 Printer Black Cartridge is Close to Life*	Назначената касета со тонер е при крај. Подгответе нова. Кодот за грешка се разликува во зависност на бојата на касета за тонер. <input type="checkbox"/> 093-426:Black <input type="checkbox"/> 093-425:Cyan <input type="checkbox"/> 093-424:Magenta <input type="checkbox"/> 093-423:Yellow
Replace Cart. 093-933 Printer Replace Black Cartridge	Касетата со тонерот го достигнала крајот на својот век на траење. Заменете ја старата касета со тонер со нова. Кодот за грешка се разликува во зависност на бојата на касета за тонер. <input type="checkbox"/> 093-933:Black <input type="checkbox"/> 093-932:Cyan <input type="checkbox"/> 093-931:Magenta <input type="checkbox"/> 093-930:Yellow

\* Ова предупредување се појавува само кога се користат Epson касети за тонер (Non-Genuine Mode е поставено на Off).

**Важно:**


- Кога ја поставувате користената касета со тонер на земја или на маса, ставете неколку листови хартија под касетата со тонер да го прифатите тонерот што би можел да се истури.
- Не употребувајте ги повторно касетите со тонер штом ќе ги извадите од печатачот. Во спротивно може да се намали квалитетот на печатење.
- Не тресете ги и не чукајте ги користените касети со тонер. Остатокот од тонерот може да се истури.
- Препорачуваме да ги употребете касетите со тонер во рок од една година откако ќе се извадат од пакувањето.

## Вадење на касетите со тонер


1. Исклучете го печатачот.



- Отворете го капакот за пристап до тонерот.




- Поставете неколку листови хартија на подот или на масата каде што ќе ја поставите извадената касета со тонер.
- Стиснете ја црвсто касетата за тонер како што е прикажано на илустрацијата.



- Извлечете ја нанадвор касетата за тонер.

**Важно:**


Секогаш извлекувајте ја касетата за тонер пополека за да не се истури тонерот.



- Ставете ја касетата со тонер на листовите од хартија поставени во постапката 3.


## Инсталирање на касета со тонер

- Отпакувајте нова касета со тонер со посакуваната боја и притресете ја пет до шест пати за да го дистрибуирате тонерот поддеднакво.


**Забелешка:**

- Проверете дали бојата на новата касета со тонер се совпаѓа со таа на држачот пред да ја замените.
- Ракувајте внимателно со касетата со тонер за да избегнете истурање на тонерот.


2. Отстранете ја лентата од касетата со тонер.



3. Прилагодете ја касетата со тонер кон соодветниот држач за касетата, потоа вметнете ја цврсто притискајќи ја близу центарот на етикетата сè додека касетата со тонер не кликне.



4. Затворете го капакот за пристап до тонерот.



5. Спакувајте ја отстранетата касета со тонер во кутијата во којашто беше спакувана касетата со тонер што ја инсталиравте.

6. Внимавајте да не дојдете во контакт со истурениот тонер и отстранете ги листовите хартија поставени под извадената касета со тонер.

## Порачување набавки

Касетите со тонер треба од време на време да се нарачаат. Секоја касета со тонер содржи инструкции за инсталирање на кутијата.

## Потрошен материјал

### Важно:

*Употребата на потрошен материјал што не е препорачан од Epson може да го влоши квалитетот и работата на машината. Користете го само оној потрошен материјал препорачан од Epson.*

Име на производ	Код на производ
КАСЕТА СО ТОНЕР(ЦРН)	0614
КАСЕТА СО ТОНЕР(ЖОЛТ)	0611
КАСЕТА СО ТОНЕР(МАГЕНТА)	0612
КАСЕТА СО ТОНЕР(СИН)	0613

## Кога да нарачате касети со тонер

LCD панелот прикажува предупредување кога касетите со тонер се приближуваат до времето кога треба да се заменат. Потврдете дека имате резерва за замена при рака. Важно е да се нарача касета со тонер кога пораките првпат се појавуваат за да се избегне прекин во печатењето. LCD панелот прикажува порака за грешка кога касетите со тонер мора да се заменат.

### Важно:

*Печатачот е дизајниран да понуди најстабилна изведба и квалитет на печатење кога се користи со препорачаните касети со тонер. Некористењето на препорачаните касети со тонер за оваа машина ја намалува изведбата и квалитетот на печатење на печатачот. Исто така можете да направите трошоци доколку машината се расипе. Да добиете поддршка на корисници и постигнете оптимална изведба на печатачот, задолжително користете ги препорачаните касети со тонер.*

---

## Складирање на потрошен материјал

Чувајте го потрошниот материјал во своето оригинално пакување сè додека не се потребни за употреба. На складирајте го потрошниот материјал на/во:

- Температура повисока од 40 °C.
- Средина со екстремни промени на влага и температура.
- Дирекна сончева светлина.
- Прашливи места
- Автомобил за подолг временски период.
- Средина кадешто се присутни корозовни гасови.
- Средина со сол во воздухот.

---

## Управување со печатачот

### **Проверување или управување на печатачот со EpsonNet Config (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17W Only)**

Кога печатачот е инсталиран во TCP/IP средина, можете да го проверете статусот на печатачот и да ги конфигурирате поставките користејќи веб прелистувач на компјутер на мрежата. Исто така можете да го користите EpsonNet Config да го проверете останатото количество на потрошниот материјал и хартијата поставена во овој печатач.

#### **Забелешка:**

*Кога го користете печатачот како локален печатач, не можете да го користите EpsonNet Config. За детали околу проверување на статусот на локален печатач, осврнете се на „Проверување на статус со Status Monitor (само Windows)“ на страница 394.*

### **Стартирање на EpsonNet Config**

Користете ја следнава процедура за да го стартирате EpsonNet Config.

1. Отворете го веб прелистувачот.
2. Внесете ја IP адресата од печатачот во рамката за адресата.

Се појавува страната EpsonNet Config.

### *Користење Help*

За детали во однос на елементите што можат да се постават на секоја страна на EpsonNet Config, осврнете се на Help на *Софтверскиот диск*.

## **Проверување на статус со Status Monitor (само Windows)**

Status Monitor е алатка што се инсталира со вашиот двигател за печатачот. Автоматски го проверува статусот на печатачот кога правите задача за печатење. Status Monitor може исто така да го провери статусот на фиоката и останатото количество на тонер во касетите.

### **Започнување на Status Monitor.**

Кликнете двапати на иконата за Набљудувачот на статус на рамката со задачи или кликнете со десното копче на глушецот врз иконата и изберете **Printer Selection**.

Ако иконата Status Monitor не се прикажува на рамката со задачи, отворете го Status Monitor од менито **start (почни)**.

Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP како пример.

1. Кликнете **start (почни)** — **All Programs (Сите програми)** — **EPSON** — вашиот печатач — **Activate Status Monitor**.

Се појавува прозорецот **Printer Selection**.

2. Кликнете го името на посакуваниот печатач на списокот .

Се појавува прозорецот **Printer Status**.

За детали околу функциите на Status Monitor, осврнете се Help од Status Monitor.

### **Исто така погледнете:**

„Status Monitor (Само за Windows)“ на страница 38

## Проверување на статусот на печатачот преку електронска пошта (само Epson AcuLaser CX17NF/CX17W)

Кога е поврзан во мрежна средина каде испраќањето и примањето електронска пошта е возможно, печатачот може да испрати електронски извештај до назначени адреси за електронска пошта содржејќи ги следниве информации:

- Статусот на грешката што се случила на печатачот

### Поставување средина за електронска пошта

Активирајте го EpsonNet Config. На табуларот **Properties**, конфигурирајте ги следниве поставки според вашата средина за електронска пошта. Откако ќе ги конфигурирате поставките на секој екран, секогаш кликнете на **Apply** а потоа исклучете го и вклучете го печатачот да го рестартирате. За детали за секоја ставка, обратете се на делот Помош на Help на Софтверскиот диск.

Ставка	Ставка што треба да се конфигурира	Опис
<b>General Setup — StatusMessenger</b>	Recipient's E-mail Address	Поставете ја електронската пошта до која ќе се испраќаат известувањата за промени во статусот на печатачот или грешки.
	Notification Items	Поставете ја содржината на известувањата што ќе се праќаат во е-поштата.
<b>Port Status</b>	StatusMessenger	Изберете <b>Enabled</b> .

Ставка	Ставка што треба да се конфигурира	Опис
<b>Protocol Settings — E-mail</b>	SMTP Server Settings <input type="checkbox"/> Machine's E-mail Address <input type="checkbox"/> SMTP Server Address <input type="checkbox"/> SMTP Server Port Number Send Authentication <input type="checkbox"/> E-Mail Send Authentication <input type="checkbox"/> Login Name <input type="checkbox"/> Password <input type="checkbox"/> Re-enter Password POP3 Server Settings <input type="checkbox"/> POP3 Server Address <input type="checkbox"/> POP3 Server Port Number <input type="checkbox"/> Login Name <input type="checkbox"/> Password <input type="checkbox"/> Re-enter Password	Изберете ги соодветните поставки за праќање и примање е-пошта.

## Заштеда на набавки

Можете да промените неколку поставки во печатачот за да заштедите касети со тонер и хартија.

Набавка	Поставка	Функција
Касета со тонер	<b>Toner Saving Mode</b> во табуларот <b>Graphics</b> на двигателот на печатачот	Ова поле за штиклирање им овозможува на корисниците да изберат режим на печатење што користи помалку тонер. Кога се користи ова функција, квалитетот на сликата ќе биде помала отколку кога истата не се користи.



Набавка	Поставка	Функција
Медиум за печатење	<b>Multiple Up</b> во табуларот <b>Layout</b> од двигателот на печатачот	<p>Печатачот печати две или повеќе страници на една страна од листот. Достапниот број што секој двигател на печатачот може да го отпечати на еден лист хартија е следниов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Двигател на печатачот за Microsoft Windows: 2, 4, 8, или 16 страни</li> <li><input type="checkbox"/> Двигател на печатачот за Mac OS® X: 2, 4, 6, 9, или 16 страни</li> </ul> <p>Комбинирано со поставката за двострано печатење, <b>Multiple Up</b> дозволува печатење до 32 страни на еден лист хартија. (16 слики на предната и 16 на задната страна)</p>

## Проверување на бројот на страници

Вкупниот број на отпечатени страници може да се провери на операциониот панел. Достапни се три мерачи: **Color Impression** (отпечатоци во боја), **Black Impression** (еднобојни отпечатоци), и **Total Impression** (**Color Impression** + **Black Impression**).

**Billing Meters** ги брои правилно отпечатените страници. Отпечаток на една страна (вклучувајќи **Multiple Up**) се брои како една страна, а двостраното печатење (вклучувајќи **Multiple Up**) се брои како две. Ако се случи грешка после печатењето на една страна за време на двостраното печатење, тоа се брои како една страна.


Кога се печатат податоци во боја, коишто биле претворени преку ICC профил на програмот, со поставките за боја, податоците се отпечатени во боја и покрај тоа што на екранот изгледаат дека се во црно-бела боја. Во тој случај, **Color Impression** и **Total Impression** се зголемени.

За време на двостраното печатење, празна страна може автоматски да биде вметната во зависност од поставките на програмата. Во тој случај, празната страна се брои како една. Меѓутоа, кога се врши вострано печатење за непарни страници, празната страна вметната на задната страна на послената непарна страница не се брои.

### Исто така погледнете:

„**Billing Meters**“ на страница 270

Користете ја следнава процедура да проверете мерач.


1. Притиснете го копчето **System**.
2. Изберете **Billing Meters**, и потоа кликнете го копчето .

3. Проверете ги вредностите на секој мерач.

---


## **Поместување на печатачот**

1. Исклучете го печатачот.



2. За Epson AcuLaser CX17NF/CX17W, извлечете го кабелот за напојување, кабелот за меѓуврска, и било какви други кабли.


За Epson AcuLaser CX17, извлечете го кабелот за напојување и USB кабелот, и преминете на постапка 4.




3. Отстранете ја хартијата во излезната фиока за документи.




4. Извадете ја хартијата од средната фиока за отпечатоци доколку ја има. Затворете го додатокот на фиоката за отпечатоци ако е издолжен.




5. Извадете ја хартијата од приоритетниот вметнувач на хартија (PSI) или механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF). Чувајте ја хартијата завиткана и подалеку од влага и нечистотија.




6. Турнете го PSI внатре.



7. Лизнете ја наназад рамката на лизгање додека не застане.



8. Затворете го предниот капак.



9. Подигнете го печатачот и поместете го нежно.



10. Прилагодете ја регистрацијата за боја пред да го користете печатачот.

**Исто така погледнете:**

*„Прилагодување на регистрација на боите“ на страница 352*

## Додаток А

### Каде да добиете помош

---

#### Контактирање на поддршката на Epson

##### Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот со помош на информациите за наоѓање и решавање проблеми во документацијата на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson во вашата област не е наведена подолу, контактирајте со застапникот од каде што го купивте производот.

Поддршката на Epson може да ви помогне многу побрзо ако им ги дадете следните информации:

- Серискиот број на производот  
(Етикетата со серискиот број на производот е обично на задната страна на производот).
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот  
(Кликнете **About**, **Version Info**, или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на компјутерот
- Име на верзија на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што нормално ги користите со печатачот

##### Помош за корисници во Европа

Проверете го вашиот **Pan-European Warranty Document** за информации за тоа како да контактирате со поддршката на Epson.

##### Помош за корисници во Тајван

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

**Интернет (<http://www.epson.com.tw>)**

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели и прашања за производи.

**Epson HelpDesk (Телефон: +0800212873)**

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

**Сервисен центар за поправки:**

Телефонски број	Факс-број	Адреса
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

Телефонски број	Факс-број	Адреса
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## **Помош за корисници во Сингапур**

Извори за информации, поддршка и услуги кои што се достапни од Epson Singapore се:

### **Интернет (<http://www.epson.com.sg>)**

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, Најчесто поставувани прашања (FAQ) Прашања за продажба и техничка поддршка преку е-пошта.

### **Epson HelpDesk (Телефон: (65) 6586 3111)**

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

## **Помош за корисници во Тајланд**

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

### **Интернет (<http://www.epson.co.th>)**

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и е-пошта.



**Директна врска со Epson (Телефон: (66)2685-9899)**

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

**Помош за корисници во Виетнам**

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Оперативен центар на  
Epson (телефон): 84-8-823-9239

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

**Помош за корисници во Индонезија**

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

**Интернет (<http://www.epson.co.id>)**

- Информации за спецификации на производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

**Оперативен центар на Epson**

- Прашања за продажба и информации за производи
- Техничка поддршка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

**Сервисен центар на Epson**

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta  Телефон/Факс: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung  Телефон/Факс: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya  Телефон: (62) 31-5355035 Факс: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  Телефон: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar  Телефон: (62)411-350147/411-350148

## **Помош за корисници во Хонг Конг**

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Hong Kong Limited за да се здобијат со техничка поддршка, како и со послепродажни услуги.

### **Почетна страница на Интернет**

Epson Hong Kong воспостави локална почетна страница и на кинески и на англиски на Интернет за да им ги овозможи на корисниците следните информации:

- Информации за производи
- Одговори за најчесто поставувани прашања (FAQ)
- Најнови верзии на двигатели за производи на Epson

Корисниците може да пристапат до почетната страница на веб преку:

<http://www.epson.com.hk>

### **Оперативен центар за техничка поддршка**

Може да контактирате и со техничкиот персонал на следните телефони и броеви на факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

## **Помош за корисници во Малезија**

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

### **Интернет (<http://www.epson.com.my>)**

- Информации за спецификации на производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

### **Epson Trading (M) Sdn. Bhd.**

Претставништво.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

### *Телефон за помош на Epson*

- Прашања за продажба и информации за производи (Инфолинија)

Телефон: 603-56288222

- Прашања за сервис за поправка и гаранција, употреба на производите и техничка поддршка (Теклинија)

Телефон: 603-56288333

## **Помош за корисници во Индија**

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

### **Интернет (<http://www.epson.co.in>)**

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели и прашања за производи.

### **Претставништво на Epson во Индија - Бангалор**

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

### **Подрачни канцеларии на Epson India:**

Место	Телефонски број	Факс-број
Мумбаи	022-28261515 /16/17	022-28257287
Делхи	011-30615000	011-30615005
Шенаи	044-30277500	044-30277575

Место	Телефонски број	Факс-број
Колката	033-22831589 / 90	033-22831591
Хидерабад	040-66331738/ 39	040-66328633
Кокин	0484-2357950	0484-2357950
Кимбатор	0422-2380002	НИ
Пун	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ахмедабад	079-26407176 / 77	079-26407347

### **Контакт-центар**

За сервис, информации околу производи или за да нарачате тонер - 18004250011 (09:00 - 21:00) - Повикот е бесплатен.

За сервис (CDMA и мобилни корисници) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) код со префикс за локален STD

### **Помош за корисници во Филипини**

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Philippines Corporation на телефон и по факс, како и на адреса на е-поштата подолу за да се здобијат со техничка поддршка, како и со послепродажни услуги.

Главна линија: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линија со  
службата за  
информации: (63-2) 706 2625

Е-пошта: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

**Интернет** (<http://www.epson.com.ph>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и прашања по е-пошта.

**Бесплатен број 1800-1069-EPSON(37766)**

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

## Индекс

<b>#</b>		Стартирање.....393
# копче.....31		Управување со печатач.....393
<b>A</b>		Ethernet порта.....28, 44
ADF капак.....28, 29 , 322		Express Scan Manager.....41
ADF стакло.....29, 379		Extel Hook Thresh.....265, 283
Adjust Fusing Unit.....292	<b>F</b>	
Adjust Paper Type.....290	F/W Верзија.....290	
Alert Tone.....288	<b>G</b>	
Auto Exposure.....181, 302 , 307	Gray Balance.....183, 303	
Auto Regi Adjust.....292	<b>H</b>	
<b>C</b>	HDD.....17	
C (Бриши) копче.....31	<b>I</b>	
Clean Developer.....293	Image Compression.....309	
Clearing paper jam	<b>J</b>	
Од средната фиока за отпечатоци.....330	Job Time-Out.....287	
Clock Settings.....287	<b>L</b>	
Collated (Сврзани).....174, 300	Launcher.....39	
Color Balance.....303	Layout (Распоред).....311	
Color Balance B.....183	LCD.....30	
Color Balance G.....182	LCD панел.....31	
Color Balance R.....182	Low Toner Alert Msg.....289	
Color Button Set.....306	LPD.....276	
CTD сензор.....385	<b>M</b>	
<b>D</b>	Margin Left/Right.....186, 304 , 308	
Delayed Start.....311	Margin Middle.....187, 304 , 308	
Document Guides.....29	Margin Top/Bottom.....185, 304 , 308	
DRPD режим.....263	Multiple Up.....397	
DRPD шема.....265, 281		
<b>E</b>		
ECM.....265, 283		
Edit From Field.....298		
EpsonNet Config.....36		
Помош за.....394		

<b>N</b>		<b>A</b>	
N-Up.....	183, 303	Автом. одг. Одг/ФАКС.....	264, 278
<b>O</b>		Автом. одг. ТЕЛ/ФАКС.....	264, 278
ОК копче.....	31	Автоматски поддавач на документи (ADF).....	26, 29
<b>P</b>		Автоматско обновување.....	286
Panel Lock (Заклучување на панелот).....	314	Автоматско одговарање на факс.....	263, 277
PDL.....	20	Автоматско повторно бирање.....	242
Peer-to-peer.....	106	Административно мени.....	271
Port 9100.....	276	Адресар.....	270
Power On Wizard.....	290	Активност на факсот.....	270
Printer Setting Utility (Програма за поставки на печатачот).....	38	Алатка без интересно име (TWAIN).....	192
<b>R</b>		<b>Б</b>	
Report Page (Страница со извештај).....	160	Барабан за пренос.....	28, 29 , 322
Resetting to Factory Defaults (Враќање на фабрички зададени вредности).....	317	Бежично поставување.....	272
<b>S</b>		Безбедно примање.....	298
Service Lock.....	297	Бел капак за документи.....	379
SNMP.....	276	Боја.....	173, 299 , 305
StatusMessenger.....	276	Селектирање за скенирање.....	227
Конфигурирање.....	395	Брзина на континуирано копирање.....	18
Проверување на статус на печатачот.....	395	Брзина на континуирано печатење.....	20
<b>T</b>		Брзина на модем.....	265, 284
TCP/IP.....	275	Брзина на пренос.....	24
TIFF File Format.....	309	Брзина на скенирање.....	22
Tray Settings.....	311	Брзо бирање.....	271
<b>U</b>		Број на копии.....	172
USB порта.....	28, 29 , 44	Број на повторни бирања.....	264, 279
USB поставки		Број на факс линии.....	24
Статус на портата.....	299	<b>В</b>	
USB уред за зачувување.....	222	Вадење на касетите со тонер.....	388
		Ваљак за поддавање хартија.....	28, 29
		Вид документ.....	178, 238 , 301 , 310
		Вид линија.....	264, 279
		Вид на бирање.....	264, 279
		Вид на конекција.....	44
		Внесување вредности.....	354
		Водилка за должина.....	26, 27
		Водилки за ширина на хартијата.....	26, 27 , 132
		Време на пренесување.....	23



<b>Г</b>		<b>S</b>	
Главни делови.....	26	Сиден телефонски приклучок.....	28, 44
Големина на документ.....	24, 177, 301, 306	<b>И</b>	
Големина на документот што се праќа.....	23	Избегнување заглавувања.....	320
Големина на отфрлувања.....	265, 283	Избор на одговор.....	263, 277
Големина на хартија за снимање.....	23	Извлекување на заглавена хартија	
Грешка LED.....	31	од ADF.....	323
Групно бирање.....	255, 271	Излезна големина на хартија.....	17
<b>Д</b>		Излезна тежина на хартија.....	18
Далечинско примање.....	264, 280	Излезна фиока за документи.....	26
Двигател за печатачот (Mac OS X)		Име на деловите.....	26
Инсталирање на двигател за печатачот.....	110	Име на компанија.....	264, 281
Двигател на печатачот (Windows)		Иницијализирај ја NVM.....	294
Инсталирање на двигателот на печатачот.....	55	Инсталирање на касета со тонер.....	390
Димензии.....	19	ИнтернетУслуги.....	276
Директен факс.....	243	Испрати заглавие.....	264, 281
Добивање помош.....	374	Испраќање факс.....	235
Предупредувања на набљудувач на статусот.....	375	Испраќање факс автоматски.....	239
Додаток на фиоката за отпечатоци.....	26, 27, 146	Испраќање факс рачно.....	241
<b>Е</b>		Истекување на време при грешка.....	287
Електрично напојување.....	19	Историја на грешки.....	270
Етикети.....	291, 292	Историја на користење.....	270
<b>Ж</b>		<b>Ј</b>	
Жична мрежа		Јазик на панелот.....	313
Ethernet.....	272	Јачина на звучникот.....	261
Иницијализирај го NVM.....	276	Јачина на свонењето.....	262
Протокол.....	275	Јачина на тонот за свонење.....	264, 278
Жлеб за хартија.....	28, 29	<b>К</b>	
<b>З</b>		Капак за документи.....	27, 29
Заглавување.....	334	Капак за пристап до тонерот.....	26, 27
Заден капак.....	28, 29, 322	Капацитет на излезната фиока.....	19
Заклучување на панелот.....	296	Капацитет на фиоката за хартија.....	19
Заштеда на набавки.....	396	Карактеристики на производот.....	13
		Касета со тонер	
		Заштедување.....	396
		Касети со тонер	
		Кога да се нарача.....	392
		Квалитет на копирање	

Проблеми.....	351
Квалитетна.....	291, 292
Конектор за напојување.....	28, 29
Конекција на печатачот и Инсталација на софтвер .....	43
Контактирање на сервис служба.....	374
Контактирање со Epson.....	402
Континуирано копирање.....	19
Конфигурирање на бежични поставки (Mac OS X) .....	110
Конфигурирање на бежичните поставки (Windows).....	60
Копче за адресар.....	31
Копче за брзо бирање.....	31
Копче за бришење сè.....	31
Копче за зачувување на енергија/LED.....	31
Копче за копирање/LED.....	30
Копче за печатење/LED.....	31
копче за Повторно бирање/Пауза.....	30
Копче за резим на бои.....	31
Копче за скенирање/LED.....	30
Копче за статус на задача/LED.....	30
Копче за факсирање/LED.....	31
Копчиња со еден допир.....	30

**Л**

Лесна картичка.....	291, 292
Лесна сјајна картичка.....	291, 292
Локација на заглавена хартија.....	321
Лостови.....	28, 29, 322

**М**

Максимална големина на е-пошта.....	309
Медиум за печатење.....	397
Медиумите за печатење Димензии.....	128
Меморија.....	17
Мерач за правилни отпечатоци.....	270
Вкупно отпечатени страници.....	397
Мерач на интервал.....	264, 279
Мерачи Бројач за вкупно страници.....	397
Метод на кодирање.....	24

Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF).....	26, 27, 322
мм/инчи.....	289
Можности на боја.....	17
Мрежа.....	271

**Н**

Набљудувач на линија.....	264, 278
Набљудувач на протокол.....	270
Набљудувач на статус.....	38
Назад копче.....	31
Намали/Зголеми.....	175, 300
Намалување/Зголемување.....	18
Нарачување набавки.....	392
Насловна страница на факсот.....	264, 281
Нумеричка тастатура.....	30

**О**

Обична.....	291, 292
Обновување на BTR.....	294
Обновување на бежичен.....	274
Обновување на тонер.....	293
Одговор/ФАКС режим.....	263
Одлагање на повторно бирање.....	264, 280
Оперативен систем.....	21, 25
Операционен панел.....	26, 27
Оригинална големина Поставување за скенирање.....	228
Оригинална големина на хартија.....	17, 21
Осветлено/Затемнето.....	179, 238, 302, 307, 310
Основи на печатење.....	122
Основни проблеми на печатачот.....	335
Острина.....	180, 302, 307
Откажување задача.....	149
Откажување задача на печатење Од компјутер.....	149
Од операциониот панел.....	149

**П**

Печатач Поместување.....	398
Управување.....	393

Печатење.....	148	Пред-инсталционен статус на двигателот на печатачот.....	55
Прилагодена хартија.....	156	Предна USB порта.....	26, 27
Прилагодена хартија: Со Mac OS X двигател за печатење.....	158	Предупредувања на набљудувач на статусот.....	375
Прилагодена хартија: Со Windows двигател за печатење.....	158	Прекинувач за напојување.....	26, 27
Печатење од компјутер.....	148	Пренесувачки ваљак.....	28, 29
Печатење со WSD.....	165	Префикс број за бирање.....	265, 283
Печати од USB		Префикс на бирање.....	265, 282
Ограничување пристап до.....	316	Прилагоди го BTR.....	291
Пликови.....	291, 292	Прилагодување висина.....	295
Побарувања за место.....	20	Прилагодување на регистрација на боите.....	352
Поврзаност.....	21, 22	Прилагодување на регистрацијата на бојата.....	293
Поврзување на печатач.....	44	Применливи линии.....	24
Податоци LED.....	31	Приоритетен вметнувач на хартија (PSI).....	26, 27, 322
Полутонски бои/бои што можат да се печатат.....	17	Проблем при копирање.....	350
Поместување		Проблеми	
Печатач.....	398	контактирање со Epson.....	402
Помош		решавање.....	402
Epson.....	402	Проблеми во квалитетот на печатење.....	338
Пораки		Проблеми во печатење.....	336
Набљудувач на статусот.....	375	Проблеми си двигателот за скенирање/програмата за печатачот.....	361
Пораки на LCD панелот.....	375	Проблеми со прикажување.....	335
Пораки на грешки и предупредувања.....	375	Проблеми со скенирање.....	358
Пораки на предупредувања и грешки.....	375	Проблеми со факсирање.....	356
Посочи и Печати.....	103	Протокол.....	20
Поставки за безбедност.....	296		
Поставки на панелот.....	269	<b>Р</b>	
Поставување време и датум.....	234	Рамка за лизгање.....	26, 27
Поставување медиум за печатење		Расчистување заглавена хартија.....	320
MPF.....	128	Расчистување на заглавена хартија	
PSI.....	137	Од задниот дел на печатачот.....	328
Поставување медиуми за печатење.....	127	Од предницата на печатачот.....	327
Поставување мрежна конекција.....	58	Рачка за задниот капак.....	28, 29
Поставување на вашиот регион.....	232	Рачно двострано печатење.....	142
Поставување на Идентификацијата на печатачот.....	233	Регион.....	265, 285
Поставување опции за копирање.....	172	Режим на пренос.....	23
Поставување пликови		Режим на употреба на неоригинални делови.....	295
MPF.....	134	Режим на часовникот.....	234
PSI.....	139	Резолуција.....	237, 306, 309
Потрошен материјал.....	392	Поставување за скенирање.....	227
Потрошувачка на електрична струја.....	19	Резолуција на печатење.....	17, 20
Преден капак.....	26, 27, 322	Резолуција на пренесување.....	24
		Резолуција на скенирање.....	17, 21, 24

Рециклирана.....291, 292

## С

Сервис.....402

Систем копче/LED.....30

Системски поставки.....269

Скенирај во Мрежа.....305

Скенирање

Назначување оригинална големина.....228

Ограничување пристап до.....316

Поставување на видот на датотека на слика.....226

Поставување на режим на боја.....227

Потиснување на бојата на позадината.....228

Резолуција на скенирање.....227

Слики во боја.....227

Црно-бели слики.....227

Скенирање во USB меморија.....23

Скенирање во електронска пошта.....23

Скенирање во компјутерот.....22

Скенирање во полутон.....21

Складирање на потрошен материјал.....393

Слики

Поставување на режим на боја.....227

Софтвер за печатачот.....36

Спецификација.....17

Спецификација на конекцијата.....44

Средна фиока за отпечатоци.....26, 27, 322

Стакло за документи.....27, 29, 379

Старт копче.....31

Статус.....272

Статус на печатачот

StatusMessenger.....395

Стекнување слика преку Windows (WIA).....194

Стоп копче.....31

Страница за поставките на панелот.....33

## Т

Табела за регистрација на боите.....353

Тежина на машината.....20

ТЕЛ режим.....263

ТЕЛ/ФАКС режим.....263

Телефонски број.....264, 281

Телефонски именик.....271

Телефонски конектор.....231

Телефонски приклучок.....28, 44

Течно-кристален екран.....30

Тон за далечинско примање.....264, 280

## У

Управување со печатачот.....393

Уредувач на Адресарот.....41

Утврдување вредности.....354

## Ф

Факс

Ограничување пристап до.....316

Факс активност.....265, 284

Факс емитување.....265, 285

Факс пренос.....265, 285

Филм.....379

Филтер за непосакувани факсови.....264, 280

Фиока за поддавање документи.....26, 29

Формат на датотека.....305

## Ц

Црно-бел/во боја LED.....31

Црно-бела

Селектирање за скенирање.....227

## Ч

Часовник за зачувување енергија.....285, 317

## Ш

Шаренило.....343

Шипка за чистење на главата за печатење.....26, 27